

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 88 Год. LXIV

Среда, 16 јули 2008

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1643. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	2	1656. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување....	57
1644. Закон за шумарска и ловна инспекција	3	1657. Закон за изменување и дополнување на Законот за чек.....	77
1645. Закон за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини..	10	1658. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг.....	78
1646. Закон за престанување на важењето на Законот за здружување на земјоделците.....	29	1659. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.....	85
1647. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	29	1660. Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар.....	87
1648. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	34	1661. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка.....	89
1649. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи.....	37	1662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари....	99
1650. Закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој.....	41	1663. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 16/2008 од 2 јули 2008 година.....	100
1651. Закон за техничката инспекција.....	42	1664. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 182/2007 од 9 јули 2008 година.....	102
1652. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	52	1665. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 228/2007 од 9 јули 2008 година.....	103
1653. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	53	1666. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 269/2007 од 9 јули 2008 година.....	104
1654. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	54	Огласен дел.....	1-8
1655. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	55		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1643.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2806/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања ("Службен весник на Република Македонија" број 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004, 70/2006 и 126/2006), во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

"За даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги на зелените пазари набавката на одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања ја врши трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало."

Член 2

Членот 20-а се менува и гласи:

"Управата за јавни приходи врши контрола над спроведувањето и примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Контролата ја вршат даночните инспектори.

За вршење на контролата на даночниот обврзник му се доставува работен налог непосредно пред започнување на контролата."

Член 3

Членот 20-б се менува и гласи:

"Доколку при вршење на контролата даночниот инспектор утврди дека даночниот обврзник нема воведено фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања или прометот не го регистрира преку фискален апарат или не издава фискална сметка на купувачите, односно на корисниците на услугата, составува записник во кој ја внесува констатираната незаконитост. Истовремено, даночниот инспектор донесува решение со кое на даночниот обврзник му изрекува забрана за вршење на дејност во деловната просторија (објект) каде е извршена контролата во траење од:

- 30 дена за даночен обврзник правно лице и
- 15 дена за даночен обврзник физичко лице.

На записникот даночниот обврзник нема право на приговор.

Ако кај даночниот обврзник при повторна контрола на деловниот простор се утврди истата незаконитост, односно неевидентирање на прометот или неиздавање на фискална сметка, даночниот инспектор ќе му изрече забрана за вршење на дејност во тој објект во роковите предвидени во ставот 1 на овој член и ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд."

Член 4

По членот 20-б се додаваат четири нови члена 20-в, 20-г, 20-д и 20-ѓ, кои гласат:

"Член 20-в

Против решението за забрана на вршење на дејност од членот 20-б став 1 од овој закон даночниот обврзник може да поднесе жалба во рок од 15 дена од доставувањето на истото преку Управата за јавни приходи до министерот за финансии.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 20-г

За констатираната незаконитост од членот 20-б ставови 1 и 2 на овој закон, на даночниот обврзник ќе му се наложи да плати мандатна казна во рок од 8 дена, во висина утврдена во член 23-а од овој закон која се внесува во записникот.

Член 20-д

На даночниот обврзник на кого му е изречена мерка забрана за вршење дејност поради немање на фискален апарат, а во рокот на траење на забраната за вршење на дејност набави и има намера да инсталира фискална апаратура, Управата за јавни приходи ќе му овозможи влегување во деловните простории заради вршење на работи сврзани со нејзиното ставање во функција.

Член 20-ѓ

Доколку инспекторот во вршењето на контролата констатира дека даночниот обврзник сторил прекршок според одредбите на овој закон ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка."

Член 5

Во членот 21 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

"3) не набави одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања (член 2 став 2);"

Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Член 6

Во членот 23-а став 1 алинеја 1 бројот "1.500" се заменува со бројот "1.000" и во алинеја три бројот "300" се заменува со бројот "200".

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË DORË

Neni 1

Në Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 31/2001, 42/2003, 47/2003, 40/2004, 70/2006 dhe 126/2006), në nenin 2 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Për obliguesit tatimorë të cilët bëjnë qarkullim me të mira dhe shërbime në tregjet e gjelbra, furnizimin me sistem të miratuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në dorë e bën tregtari i cili organizon treg të gjelbër në të cilin bëhet tregti me shumicë dhe pakicë."

Neni 2

Neni 20-a ndryshohet si vijon:

"Drejtoria e të Hyrave Publike ushtron kontroll mbi realizimin dhe zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji.

Kontrollin e ushtrojnë inspektorët tatimorë.

Për kryerjen e kontrollit, obliguesit tatimor i dorëzohet urdhëresë pune drejtpërdrejt para fillimit të kontrollit."

Neni 3

Neni 20-b ndryshohet si vijon:

"Nëse gjatë kryerjes së kontrollit inspektori tatimor konstaton që obliguesi tatimor nuk ka futur në përdorim sistem fiskal me pajisje për regjistrimin e pagesave me para në dorë ose qarkullimin nuk e regjistron nëpërmjet aparatit fiskal ose nuk u jep llogari fiskale blerësve, gjegjësisht shfrytëzuesve të shërbimit, përpilon procesverbal në të cilin e shënon paligjshmërinë e konstatuar. Njëkohësisht, inspektori tatimor merr aktvendim me të cilin obliguesit tatimor i kumton ndalim për kryerjen e veprimtarisë në lokalit afarist (objektin) ku është kryer kontrolli në kohëzgjatje prej:

- 30 ditësh për obligues tatimor person juridik dhe
- 15 ditësh për obligues tatimor person fizik.

Për procesverbalin obliguesi tatimor nuk ka të drejtë kundërshtimi.

Nëse te obliguesi tatimor gjatë kontrollit të serishëm të lokalit afarist konstatohet paligjshmëri e njëjtë, gjegjësisht mosevidentimi i qarkullimit ose mosdhënia e llogarisë fiskale, inspektori tatimor do t'i kumtojë ndalim për kryerjen e veprimtarisë në atë objekt në afatet e parapara në paragrafin 1 të këtij neni dhe do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente."

Neni 4

Pas nenit 20-b shtohen katër nene të reja: 20-v, 20-g, 20-d dhe 20-gj, si vijojnë:

"Neni 20-v

Kundër aktvendimit për ndalimin e kryerjes së veprimtarisë nga neni 20-b, paragrafi 1 i këtij ligji obliguesi tatimor mund t'i parashtrijë ankesë në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i të njëjtit nëpërmjet Drejtorisë së të Hyrave Publike ministrit të Financave.

Ankesa nuk e shtyn zbatimin e aktvendimit.

Neni 20-g

Për paligjshmërinë e konstatuar nga neni 20-b paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji, obliguesit tatimor do t'i urdhërohet të paguajë dënim mandator në afat prej tetë ditësh, në lartësi të përcaktuar në nenin 23-a të këtij ligji i cili shënohet në procesverbal.

Neni 20-d

Obliguesit tatimor të cilët i është kumtuar masa ndalim i kryerjes së veprimtarisë për shkak të mospasjes së aparatit fiskal, ndërsa në afat të kohëzgjatjes së ndalimit për kryerjen e veprimtarisë pajiset dhe ka ndërmend të instalojë aparaturë fiskale, Drejtoria e të Hyrave Publike do t'i mundësojë hyrje në lokalet afariste për shkak të kryerjes së punëve lidhur me vënien e saj në funksion.

Neni 20-gj

Nëse inspektori gjatë kryerjes së kontrollit konstaton që obliguesi tatimor ka bërë kundërvajtje sipas dispozitave të këtij ligji do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje."

Neni 5

Në nenin 21 paragrafin 1 pas pikës 2 shtohet pikë e re 3, si vijon:

"3) nuk pajiset me sistem të miratuar fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në dorë (neni 2 paragrafi 2);".

Pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 bëhen pika 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11.

Neni 6

Në nenin 23-a paragrafi 1 alineja 1, numri "1.500" zëvendësohet me numrin "1.000" dhe në alinenë 3 numri "300" zëvendësohet me numrin "200".

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1644.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за шумарска и ловна инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2849/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Содржина на Законот

Со овој закон се уредуваат начелата на инспекцискиот надзор, надлежностите, организацијата на инспекцијата, положбата, правата и должностите на инспекторите, постапките на инспекцискиот надзор и други прашања поврзани со инспекцискиот надзор.

Член 2 Инспекциски надзор

Работите од надлежност на шумарската и ловната инспекција се вршат преку Државниот инспекторат за шумарство и ловство (во натамошниот текст: Инспекторатот), како орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3 Употреба на Законот

Во вршење на инспекцискиот надзор, за прашањата од постапката кои не се регулирани со овој или друг закон, ќе се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка.

II. НАЧЕЛА

Член 4

Начело на самостојност

Инспекторите се самостојни во вршење на задачите од инспекцискиот надзор во рамките на своите овластувања.

Член 5

Начело на заштита на јавниот интерес и заштита на приватните интереси

Инспекторите ги вршат задачите на инспекцискиот надзор со цел за заштитување на јавниот интерес, како и интересите на правните и физичките лица.

Член 6

Начело на јавност

Инспекторите ја известуваат јавноста за преземени мерки, доколку тоа е потребно да се заштитат правата на правните и физичките лица и во случај кога е потребно за обезбедување на почитување на правниот ред, односно нивните решенија.

Член 7

Начело на пропорционалност

(1) Инспекторите мора да ги вршат своите задачи така што при вршење на своите овластувања навлегуваат во работата на правните и физичките лица само во обем кој е нужен за обезбедување на ефикасен инспекциски надзор.

(2) При изборот на мерките, инспекторот ја зема предвид тежината на прекршувањето, изречува мерка која е поповолна за правното или физичкото лице кај кое инспекторот врши надзор доколку со тоа е постигната целта на прописот.

(3) При одредувањето на рокот за отстранување на неправилностите и незаконитостите, инспекторот ја земе предвид тежината на прекршувањето, последиците за јавниот интерес и околностите од кои зависи за кое време лицето е должно да ги отстрани неправилностите.

III. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРАТОТ

1. Државен инспекторат за шумарство и ловство

Член 8

Работите од надлежноста на Инспекторатот ги вршат државни инспектори за шумарство и ловство (во натамошниот текст: инспектори).

Член 9

Раководење со Инспекторатот

(1) Со Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

(2) Директорот е самостоен во извршувањето на работите на Инспекторатот, го води и претставува, ја организира и координира работата на инспекторите и во рамките на своите овластувања одговара за законитост, квалитет и ефикасно работење на инспекцијата, а за својата работа му одговара на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Во спреченост или отсутност на директорот, него го заменува раководителот на Секторот за шумарство и ловство во Инспекторатот.

Член 10

(1) На предлог на директорот на Инспекторатот, министерот донесува акти за организација, работа и систематизација на работните места во Инспекторатот.

(2) Во актот за систематизација на работните места во Инспекторатот се утврдуваат работните места со посебни должности и овластувања.

Член 11

Инспекторатот врши инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи од страна на државните органи, јавните претпријатија, трговските друштва, установите и здруженијата на граѓани, правни и физички лица кои вршат дејност од областа на шумарството и ловството.

Член 12

Координација на работата на инспекторатот

(1) За координација на работата се формираат пет одделенија надвор од седиштето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои ги опфаќаат подрачјата на општините утврдени со актот на организација и за систематизација на работните места.

(2) Инспекторатот ги усогласува мерките за помош во организација, просторно материјално-финансиско и административно работење по региони и подрачја.

Член 13

Координација на работата со инспекциите

(1) Инспекторатот, заради постигнување на поголема ефикасност и дејствување на инспекторите каде што е потребно усогласено постапување на повеќе инспекции, ги усогласува плановите за работата на инспекторите, планира заедничко изведување на задачи од инспекцискиот надзор на различни инспекции и предлага формирање на групи на инспектори за заедничко спроведување на задачите и начинот на нивната работа.

(2) Инспекторатот расправа за заеднички прашања поврзани со проблемите при работата и за тоа го известува министерот и Владата.

IV. ПОЛОЖБА, ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ

1. Државни шумарски и ловни инспектори

Член 14

(1) Инспекторот е должен работите да ги врши совесно, стручно, ефикасно, уредно, навремено, политички неутрално и непристрасно.

(2) Инспекторот е должен постојано да се оспособува за вршење на своите задачи во согласност со програмата за обука која ја издава директорот на Инспекторатот.

Член 15

Услови за инспектор

(1) Инспектор може да биде дипломиран шумарски инженер - насока шумарство, со најмалку четири години работно искуство во струката или магистер од истата насока со најмалку две години работно искуство кој ги исполнува условите за засновање на работен однос и општите услови пропишани со прописите за државните службеници.

(2) Ловен инспектор може да биде и доктор по ветеринарна медицина, со најмалку четири години работно искуство во струката или магистер со најмалку две години работно искуство, кој ги исполнува условите за засновање на работен однос и општите услови пропишани со прописите за државни службеници.

Член 16

Ограничување на вршење работа

Инспекторот не смее да врши работи, односно не смее да ги врши работите за друг работодавач од подрачјето на кое ги врши работите на инспекцискиот надзор, освен ако се работи за научна или едукативна дејност.

Член 17

Чување на деловна и друга тајна, како и тајната на изворот

(1) Инспекторот е должен да ја чува тајната со која се запознал при вршење на задачите од инспекцискиот надзор. Должноста за чување на тајната останува и по престанокот на работниот однос како инспектор.

(2) Инспекторот е должен да ја чува тајната за изворот на пријавата и изворот на други информации врз основа на кои го врши инспекцискиот надзор.

Член 18

Одговорност на инспекторот

(1) Инспекторот носи одговорност, ако:

1) при вршење на инспекцискиот надзорот пропушти извршување на задачи односно не преземе соодветни мерки кои во согласност со овој закон е должен да ги изврши, односно преземе;

2) не поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, односно не ги извести надлежните органи за кршењето на законите или другите прописи кои ги констатира при вршењето на инспекцискиот надзор и

3) врши работи спротивно од членот 16 на овој закон.

(2) Прекршувањата од ставот (1) на овој член претставува дисциплински престап согласно со Законот за државните службеници.

(3) Инспекторот, против кого е поведена дисциплинска постапка поради потешок дисциплински престап, не смее до правосилноста на решението за дисциплинска одговорност да врши задачи од инспекциски надзор.

V. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ

Член 19

Вршење задачи од инспекцискиот надзор

(1) Инспекторот самостојно го врши инспекцискиот надзор, води управна постапка и издава решенија и заклучоци од управна постапка.

(2) При вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот е должен да има легитимација со која се докажува неговото службено својство и при вршење на надзорот е должен да ја покаже ако тоа од него се побара.

(3) Легитимацијата од ставот (1) на овој член ја издава и ја одзема министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Формата и содржината на образецот на легитимацијата, како и начинот на издавањето и одземањето на истата, ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 20

(1) При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот носи работна облека со амблем, опрема за работа и е вооружен.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите.

Член 21

Овластувања на инспекторот

(1) При вршење на инспекцискиот надзор кај правното или физичкото лице инспекторот има право да:

1) оствари увид во извршувањето на законите и другите прописи, при што субјектите од членот 11 на овој закон се должни да му обезбедат непречен пристап во вршењето на работите при инспекцискиот надзор и да обезбедат точни податоци и материјали доколку тој ги побара од нив;

2) врши надзор и контрола на спроведување на одредбите од Законот за шумите, Законот за ловството, Законот за заштита на растенијата, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја и други прописи од областа на шумарството и ловството;

3) ги прегледа деловните книги, договори, документи и други исправи, како и работата и документацијата кога се водат и чуваат во електронски медиј, како и да побара нивна изработка во писмена форма која мора веродостојно да ја потврдува електронската форма;

4) ги сослуша странките и сведоците во управната постапка;

5) прегледа документи со кои може да се утврди идентитетот на лицата;

6) добие и употребува лични и други податоци од службените евиденции и други бази на податоци кои се потребни за вршење на инспекцискиот надзор бесплатно;

7) ги земе мострите на материјалите и опремата, за натамошно испитување бесплатно;

8) користи услуги на научни, стручни установи и стручни лица;

9) зема изјави од одговорните лица во правното лице, физичките лица, сведоците, заради утврдување на нивниот идентитет и да прибира податоци и

10) извршува и други работи кои се потребни за извршување на инспекцискиот надзор.

(2) При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот е должен да ја одземе документацијата која му е потребна за испитување на состојбата, доколку смета дека постои оправдан сомнеж за кршење на законите и другите прописи.

Член 22

Пристап во простории и објекти

(1) Правните и физичките лица се должни да му овозможат на инспекторот непречено вршење на задачите од инспекцискиот надзор.

(2) Инспекторот има право без претходно известување и без дозвола на лицата од ставот (1) на овој член, без оглед на работното време, да влезе во просториите и објектите и пристапи кон опремата и направите, доколку со закон поинаку не е определено.

(3) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот најде на физички отпор од лицата врз кои се врши надзорот или лицата не дозволат влегување во просториите и објектите или доколку таков отпор очекува, е должен да побара помош од Министерството за внатрешни работи. Трошоците за влегувањето и евентуалната штета која притоа може да настане се на товар на лицата врз кои се врши надзорот.

(4) Министерството за внатрешни работи им дава помош на инспекторите согласно со одредбите од Законот за внатрешни работи.

VI. ПОСТАПКА ПРИ ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

Член 23

Одземање на овластувањето за водење на постапка

Директорот може на инспекторот да му го одземе овластувањето за водење на веќе започната постапка и работата да ја додели на друг инспектор само во случај:

- 1) ако е дадена причина за изземање по законот кој ја регулира општата управна постапка и
- 2) кога е поведена дисциплинска постапка против инспекторот.

Член 24

(1) За извршениот инспекциски надзор инспекторот е должен да состави записник во три примероци за констатираната состојба во работењето на правното или физичкото лице.

(2) Примерок од записникот од ставот (1) на овој член му се доставува на одговорното лице во правното лице или му се врачува на физичкото лице кое присуствува при вршењето на инспекцискиот надзор.

(3) Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди неправилности, е должен да донесе решение со кое ќе нареди да се отстранат неправилностите во определен рок или ќе изрече управна мерка предвидена со закон или друг пропис.

Член 25

Жалба против решението на инспекторот

(1) Против решението на инспекторот од членот 24 став (3) на овој закон може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од осум дена од денот на добивањето на решението.

(2) Жалбата изјавена против решението на инспекторот не го одлага извршувањето на решението.

Член 26

Трошоци за инспекциската постапка

Трошоците направени при инспекциската постапка кои биле итни за утврдување на дејствија, кои докажуваат дека лицето го кршело законот или други прописи, се на товар на лицето.

Член 27

Мерки на инспекторите

(1) Доколку инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека е прекршен закон или друг пропис, односно друг акт чиешто спроведување го надгледува, има права и должности да:

- 1) одреди мерки за отстранување на неправилностите и недостатоците во законски утврден рок;
- 2) спроведе мерки во согласност со Законот за прекршоците;
- 3) поднесе пријава за сторено кривично дело кое се гони по службена должност;
- 4) предлага на надлежниот орган спроведување на мерки и
- 5) одреди други мерки и да изврши дејствија за кои е овластен со закон или други прописи.

(2) Доколку инспекторот утврди дека обврзникот со извршениот прекршок се здобил со имотна корист, на надлежниот орган му предлага нејзино одземање.

(3) Во случај кога инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор ќе утврди повреда на закон или друг пропис кој е во надлежност на друг орган, е должен веднаш да го извести соодветниот надлежен орган.

Член 28

Превентивни мерки на инспекторот и предупредувања

Со цел на превентивно дејствување, инспекторот ги презема следниве мерки:

- 1) одговара на писмени прашања на поединци, претпријатија и институции кои се однесуваат на дејствување на инспекцијата;

- 2) преку медиумите ја известува јавноста за утврдените неправилности, како и за последиците за повреда на законите и другите прописи и
- 3) на друг начин дејствува во смисла на едуцирање на јавноста.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 29

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правното лице:

1) доколку попречи или оневозможи влегување на инспекторот во просториите, објектите или кон средствата (член 22) и

2) ако не ги почитува одредените мерки или не ги отстрани недостатоците во рокот кој го одредил инспекторот (член 27 став (1) точка 1).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен глоба на правното лице, може да се изрече и прекршочна санкција, привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од една до две години.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член ќе се изрече глоба во висина од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице.

(4) За прекршокот од ставот (1) на овој член, освен глобата на одговорното лице во правното лице, ќе се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење на одделна дејност во траење од шест месеца до една година.

Член 30

Глоба во износ од 700 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на физичко лице ако стори некое од дејствијата на членот 29 став (1) точки 1 и 2 од овој закон.

Член 31

Согласно со одредбите на овој закон покрај изречената глоба за прекршокот од членовите 29 и 30 на овој закон на сторителите ќе им се изрече и прекршочна мерка, одземање на предмети, употребени или наменети за извршување на прекршокот.

Член 32

(1) Постапките за извршување на прекршочните санкции по овој закон ќе се водат пред надлежниот суд.

(2) Пораменување и посредување по одредбите на овој закон нема да се вршат.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

(1) Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесување на прописите од ставот (1) на овој член ќе се применуваат постојните прописи.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR INSPEKSIONIN E PYLLTARISE DHE GJUETISE

I. DISPOZITAT E PERGJITHSHME

Neni 1

Permbajtja e ligjit

Me kete ligj rregullohen parimet e mbikeqyrjes inspektuese, kompetencat, organizimi i inspektimit, pozita, të drejtat dhe obligimet e inspektoreve, procedurat e mbikeqyrjes inspektuese dhe ceshite tjera të lidhura me mbikeqyrjen inspektuese.

Neni 2
Mbikeqyrja inspektuese

Punet nga kompetenca e inspektuese të pylltarise dhe të gjuetise kryen nepermjet Inspektoratit shtetëror për pylltari dhe gjueti (në tekstin e më tejshem: Inspektorati), si organ në përberjen e Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave.

Neni 3
Perdorimi i ligjit

Në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese, për ceshtjet nga procedura të cilat nuk janë rregulluar me kete ose me ligj tjetër, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për procedure të përgjithshme administrative.

II. PARIMET

Neni 4
Parimi i pavaresise

Inspektoret janë të pavarur në kryerjen e detyrave të mbikeqyrjes inspektuese në suazat e autorizimeve të tyre.

Neni 5
Parimi i mbrojtjes së interesit publik dhe mbrojtja e interesave private

Inspektoret i kryejne detyrat e mbikeqyrjes inspektuese me qëllim të mbrojtjes së interesit publik si dhe interesave të personave juridike dhe fizike.

Neni 6
Parimet e transparences

Inspektoret e informojne publikun për masat e ndermarra, nese kjo është e nevojshme që të mbrohen të drejtat e personave juridike dhe fizike edhe në rastin kur është e nevojshme për sigurimin e respektimit të rendit juridik, respektivisht aktvendimeve të tyre.

Neni 7
Parimi proporcionalitetit

(1) Inspektoret janë të detyruar t'i kryejne detyrat e tyre ashtu që gjatë kryerjes së autorizimeve të tyre nderhyjne në punen e personave juridike dhe fizike vetëm në masen e cila është e domosdoshme për sigurimin e mbikeqyrjes inspektuese efikase.

(2) Gjatë zgjedhjes së masave, inspektori e merr parasysh peshen e kundervajtjes, shqipton mase e cila është më e volitshme për personin juridik dhe fizik tek i cili inspektori kryen mbikeqyrje nese me kete arrihet qëllimi i dispozites.

(3) Gjatë caktimit të afatit për menjanimin e parregullsive dhe të paligjshmerive, inspektori e merr parasysh peshen e kundervajtjes, pasojat për interesin publik dhe rrethanat prej të cilave varet për në cilën kohe personi është i detyruar t'i menjanoje parregullsite.

III. FUSHEVEPRIMI DHE ORGANIZIMI I INSPEKTORATIT

1. Inspektorati shtetëror për pylltari dhe gjueti

Neni 8
Punet nga kompetenca e Inspektoratit i kryejne inspektoret shtetërore për pylltari dhe gjueti (në tekstin e mëtejshem: inspektoret)

Neni 9
Udheheqja me Inspektoratin

(1) Me Inspektoratin udheheq drejtori të cilin e emeron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonise.

(2) Drejtori është i pavarur në kryerjen e punëve të Inspektoratit, e udheheq dhe prezanton, e organizon dhe koordinon punen e inspektoreve edhe në suazat e autorizimeve të tij përgjigjet për punë të ligjshme, cilesore dhe efikase të inspeksionit, kurse për punen e vet i përgjigjet ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave dhe Qeverise së Republikës së Maqedonise.

(3) Në rast të pengimit ose të mungesës së drejtorit, atë e zëvendëson udheheqesi i Sektorit për pylltari dhe gjueti në Inspektorat.

Neni 10
(1) Me propozimin e drejtorit të Inspektoratit, ministri miraton akte për organizimin dhe për sistematizimin e vendeve të punës në Inspektorat.

(2) Në aktin për sistematizimin e vendeve të punës në Inspektorat caktohen vendet e punës me detyra dhe autorizime të vecanta.

Neni 11
Inspektorati kryen mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin dhe aplikimin e ligjeve dhe dispozitave tjera nga ana e: organeve shtetërore; ndermarrjeve publike; shoqerive tregtare; institucioneve; shoqatave të qytetareve, personave juridike dhe fizike të cilët kryejne veprimtari nga sfera e pylltarise dhe gjuetise.

Neni 12
Koordinimi i punës së inspektoratit

(1) Për koordinimin e punës formohen pesë seksione jashtë selise së Ministrise së Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujërave, të cilat i përfshijnë rajonet e komunave të përcaktuara me aktin e organizimit edhe për sistematizimin e vendeve të punës.

(2) Inspektorati i harmonizon masat për ndihme në organizim, punen hapësinore-materiale-financiare dhe administrative neper regjione dhe rajone.

Neni 13
Koordinimi i punës me inspeksionet

(1) Inspektorati, për shkak të arritjes së efikasitetit dhe veprimit më të madh të inspektoreve ku është i nevojshëm harmonizimi i veprimit të më shumë inspeksioneve, i harmonizon planet për punen e inspektoreve, planifikon zbatimin e përbashket të detyrave nga mbikeqyrja e inspektimeve të ndryshme dhe propozon formimin e grupeve të inspektoreve për zbatimin e përbashket të detyrave dhe menyrën e punës së tyre.

(2) Inspektorati diskuton për ceshtjet e përbashketa të lidhura me problemet gjatë punës dhe për kete e informon ministrin dhe Qeverinë.

IV. GJENDJA, TË DREJTAT DHE DETYRAT E INSPEKTOREVE

1. Inspektoret shtetërore të pylltarise dhe gjuetise

Neni 14
(1) Inspektori është i detyruar që punët t'i kryejë me ndergjegje, profesionalisht, me efikasitet, me rregull, në kohe, politikisht neutral dhe i paanshem.

(2) Inspektori është i detyruar vazhdimisht të aftësohet për kryerjen e detyrave të tij në pajtim me programin për trajnim të cilin e jep drejtori i Inspektoratit.

Neni 15 Kushtet për inspektor

(1) Inspektor mund të jete i inxhinieri i diplomuar për pylltari - drejtimi pylltari, por së paku me kater vjet perwoje pune në profesion ose magjister nga drejtimi i njëjte së paku me dy vjet perwoje pune në profesion, i cili i ploteson kushtet për themelimin e marrëdhënies së punes dhe kushtet e përgjithshme të percaktuara me dispozitat për nepunes shtetore.

(2) Inspektor i gjuetise mund të jete edhe mjeku i mjekesise veterinare, së paku me kater vjet perwoje pune në profesion ose magjister së paku me dy vjet perwoje pune, i cili i ploteson kushtet për themelimin e marrëdhënies së punes dhe kushtet e përgjithshme të percaktuara me dispozitat për nepunesit shtetore.

Neni 16 Kufizim i kryerjes së punes

Inspektori nuk ka të drejte të kryeje pune për punedhënes tjetër nga lemi në të cilin i kryen punet e mbikeqyrjes inspektuese, përveç nese behet fjalë për pune shkencore ose veprimtari edukative.

Neni 17 Rruajtja e fshehtesise afariste dhe tjetër si dhe e fshehtesise së burimit

(1) Inspektori është i detyruar ta ruaje fshehtesine me të cilën është njoftuar gjatë kryerjes së detyrave nga mbikeqyrja inspektuese. Obligimi për ruajtjen e fshehtesise mbetet edhe pas ndërprerjes së marrëdhënies së punes si inspektor.

(2) Inspektori është i detyruar ta ruaj fshehtesine për burimin e fletëparaqitjes dhe burimin e informacioneve tjera në bazë të së cilave e kryen mbikeqyrjen inspektuese.

Neni 18 Pergjegjesia e inspektorit

(1) Inspektori mban pergjegjesi nese:

1) gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese leshon moskryerjen e detyrave, respektivisht nuk ndërmerr masa perkatese të cilat në pajtim me kete ligji është i detyruar t'i kryeje, respektivisht ndërmarrë;

2) nuk paraqet kerkese për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, respektivisht nuk i informon organet kompetente për cenimin e ligjeve ose të dispozitave tjera, të cilat i ka konstatuar gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese; dhe

3) kryen pune në kundërshtim me nenin 16 të këtij ligji.

(2) Kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni paraqesin shkelje disiplinore në pajtim me Ligjin për nepunes shtetore.

(3) Inspektori, kunder të cilit është ngritur procedure disiplinore për shkak të shkeljes së rende disiplinore, nuk guxon që deri plotfuqishmerine e aktvendimit për pergjegjesine disiplinore të kryeje mbikeqyrje inspektuese.

V. AUTORIZIMI I INSPEKTOREVE

Neni 19 Kryerja e detyrave të mbikeqyrjes inspektuese

(1) Inspektori në mënyrë të pavarur e kryen mbikeqyrjen inspektuese, mban procedure administrative dhe leshon aktvendime dhe perfundime nga procedura administrative.

(2) Gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori është i detyruar të kete legjitimacion me të cilin tregohet cilesia e tij zyrtare edhe gjatë kryerjes së mbikeqyrjes është i detyruar ta tregojë atë nese kjo kerkohet prej atij.

(3) Legjitimacionin nga paragrafi (1) të këtij neni e leshon dhe e terheq Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

(4) Formen dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit, si dhe menyren e leshimit dhe të terheqjes së të njëjtes, i percakton Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave.

Neni 20

(1) Gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori mban veshje pune pajisje për pune dhe është i armatosur.

(2) Ministri i Bujqesise, Pylltarise dhe i Ekonomise së Ujerave e percakton veshjen e punës, pajisjen për pune dhe llojin e armatimit të cilin e mbajnë inspektorët.

Neni 21 Autorizimet e inspektorit

(1) Gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, te personi juridik ose fizik inspektori ka të drejte:

1) të beje mbikeqyrje në zbatimin e ligjeve dhe dispozitat tjera, me ç'rast subjektet nga neni 11 i këtij ligji janë të detyruar t'u sigurojnë qasje pa pengesa në kryerjen e punëve gjatë mbikeqyrjes inspektuese dhe të sigurojnë të dhëna të sakta dhe materiale nese ai i kerkon prej tyre;

2) të beje mbikeqyrje dhe kontroll të zbatimit të dispozitave nga Ligji për pyjet, Ligji për gjueti, Ligji për mbrojtjen e bimeve, Ligji për materialin reproduktiv nga llojet e drunjtve pyjore dhe të dispozitave të tjera nga lemi i pylltarise dhe gjuetise;

3) t'i shikojë librat afariste, marreveshjet, dokumentet dhe dokumentacionin tjetër, si punën dhe dokumentacionin kur mbahen dhe ruhen në media elektronike, si dhe të kerkohet perpunimi i tyre në formen e shkruar e cila në mënyrë të besueshme ta vertetoje formen elektronike;

4) t'i degjojë palet dhe deshmitaret në procedurën administrative;

5) të kontrollojë dokumente me të cilat mund të vertetohet identiteti i personave;

6) të fitojë dhe të perdore pa pagese të dhëna personale dhe të tjera prej evidencave zyrtare dhe baza të tjera të të dhënave të cilat janë të nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese;

7) t'i marrë mostrat e materialeve dhe pajisjeve pa pagese për hulumtim të metejshëm;

8) të shfrytëzojë sherbime shkencore, institucione profesionale dhe persona profesionale;

9) të marrë deklarata prej personave pergjegjes te personi juridik, personave fizike, deshmitareve, për shkak të vertitetit të identitetit të tyre dhe mbledhje të dhëna; dhe

10) të kryeje edhe pune të tjera të cilat janë të nevojshme për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.

(2) Gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori është i detyruar ta marrë dokumentacionin i cili i nevojitet për hulumtimin e gjendjes, nese konsideron se ekziston dyshim i arsyeshëm për shkeljen e ligjeve dhe të dispozitave të tjera.

Neni 22 Qasja në lokale dhe objekte

(1) Personat juridike dhe fizike janë të detyruar t'i mundesojnë inspektorit kryerjen e detyrave pa pengesa të mbikeqyrjes inspektuese.

(2) Inspektori ka të drejte që pa informim paraprak dhe pa lejen e personave nga paragrafi (1) të këtij neni, pa marrë parasysh kohen e punës, të hyje në lokalet dhe objektet dhe t'u qaset pajisjes dhe sendeve, nese me ligjin nuk është percaktuar ndryshe.

(3) Nese gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori has në rezistence fizike nga personat mbi të cilet behet mbikeqyrja ose personat nuk lejojnë hyrje në lokalet dhe objektet ose nese aso rezistence pret, është i detyruar të

kerkoje ndihme prej Ministrise së Puneve të Brendshme. Shpenzimet për hyrjen dhe demin eventual e cila me kete rast mund të ndodhe jane në barre të personave mbi të cilet behet mbikeqyrja.

(4) Ministria e Puneve të Brendshme u jep ndihme inspektorëve në pajtim me dispozitat e Ligjit për pune të brendshme.

VI. PROCEDURA GJATE KRYERJES SË MBIKEQYRJES INSPEKTUESE

Neni 23

Terheqja e autorizimit për mbajtjen e procedures

Drejtori mund t'i marre autorizimin inspektorit për mbajtjen e procedures të filluar dhe punen t'i ndaje ndonje inspektori tjetër vetëm në rastet:

1) nese eshte e krijuar shkaku për marrje sipas ligjit i cili e rregullon proceduren e pergjithshme administrative; dhe

2) kur eshte mbajtur procedure disiplinore kunder inspektorit.

Neni 24

(1) Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, inspektori eshte i detyruar të perpiloje procesverbal në tre ekzemplare për gjendjen e konstatuar në punen e personit fizik ose juridik.

(2) Një ekzemplar i procesverbalit nga paragrafi (1) i ketij neni, i dergohet personit pergjegjes te personi juridik ose i dorezohet personit fizik i cili merr pjese gjate kryerjes të mbikeqyrjes inspektuese.

(3) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese percakton parregullsi, eshte i detyruar të miratoje aktvendim me të cilin do të urdherohet që të menjanohen parregullsite në afat të caktuar ose do t'i kumtoje mase administrative të parapare me ligj ose me dispozite tjeter.

Neni 25

Ankesa kunder aktvendimit të inspektorit

(1) Kunder aktvendimit të inspektorit nga neni 24 paragrafi (3) të ketij ligji, mund t'i deklarohet ankese Ministrisë të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave, në afat prej 8 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit.

(2) Ankesa e deklaruar kunder aktvendimit të inspektorit nuk e pezullon zbatimin e aktvendimit.

Neni 26

Shpenzimet për proceduren inspektuese

Shpenzimet e bera gjate procedures inspektuese të cilat kane qene urgjente për vertetimin e veprimeve, të cilat deshmojne se personi e ka cenuar ligjin ose dispozite tjeter, bien në barre të personit.

Neni 27

Masat e inspektoreve

(1) Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes së inspektimit verteton se eshte cenuar ligji, respektivisht akt tjetër zbatimin e të cilit e mbikeqyr, ka të drejta dhe obligime që:

1) të caktoj masa për menjanimin e parregullsive dhe mangesive në afat të caktuar ligjor;

2) të zbatoje masa në pajtim me Ligjin për kundervajtje;

3) të parashtroje fletëparaqitje për vepren e kryer penale e cila ndiqet me detyre zyrtare;

4) t'i propozojë organit kompetent zbatimin e masave; dhe

5) të caktoj masa të tjera dhe të veprime permbaruese për të cilat eshte i autorizuar me ligj ose dispozita tjera.

(2) Nese inspektori konfirmon se obliguesi me kundervajtjen e kryer ka perfитуar dobi pronesore, organit kompetent i propozon marrjen e saj.

(3) Në rastin kur inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të verifikojë shkeljen e ligjit ose të një dispozite tjetër që eshte në kompetence të ndonje organi tjetër, eshte i detyruar që menjehere ta informojë organin kompetent perkates.

Neni 28

Masat preventive të inspektoreve dhe paralajmerimet

Me qellim të veprimit preventiv, inspektori i ndermerr masat vijuese:

1) u pergjigjet pyetjeve me shkrim të individëve, ndermarrjeve dhe institucioneve të cilat kane të bejne me veprimin e inspeksionit;

2) nepermjet medimeve e informojne publikun për parregullsite e percaktuara si dhe për pasojat për shkeljen e ligjeve dhe dispozitave tjera; dhe

3) në menyre tjetër veprojnë në kuptimin e edukimit të publikut.

VII. DISPOZITAT PËR KUNDERVAJTJE

Neni 29

(1) Gjore me shume prej 2 000 deri në 4 000 euro me kundervlere në denare do t'i shqiptohet personi juridik, nese:

1) e pengon ose e pamundeson hyrjen e inspektorit në lokalet, objektet ose ndaj mjeteve (neni 22); dhe

2) nese nuk i respekton masat e percaktuara ose nuk i menjanon mangesite në afat të cilin e ka caktuar inspektori (neni 27 paragrafi (1) pika 1).

(2) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) të ketij neni pervec gjores personit juridik mund t'i shqiptohet dhe sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për kryerjen të veprimtarise së vecante në kohezgjatje prej një deri në dy vjet.

(3) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) të ketij neni do t'i shqiptohet gjore në lartesi prej 500 deri 1 000 euro me kundervlere në denare personit pergjegjes te personi juridik.

(4) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni pervec gjores personit pergjegjes te personi juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise të vecante në kohezgjatje prej gjashte muajsh deri në një vit.

Neni 30

Gjore në shume prej 700 deri më 1 500 euro me kundervlere në denare, do t'i shqiptohet edhe personit fizik nese bën ndonje nga veprimet e nenit 29 paragrafi (1) pika 1 dhe 2 nga ky ligj.

Neni 31

Në pajtim me dispozitat e ketij ligji krahas gjores së kumtuar për kundervajtjen nga neni 29 dhe 30 të ketij ligji, kryeresve do t'u shqiptohet edhe masa për kundervajtje marrje e mjeteve, të perdorura ose të dedikuara për zbatimin e kundervajtjes.

Neni 32

(1) Procedurat për zbatimin e dispozitave për sanksione sipas ketij ligj do të mbahen para gjykates kompetente.

(2) Barazimi dhe ndermjetesimi sipas dispozitave të ketij ligji nuk do të kryhen.

VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PERFUNDIMTARE

Neni 33

(1) Dispozitat më të afërta të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

(2) Deri miratimin e dispozitave nga paragrafi (1) të ketij neni do të zbatohen dispozitat ekzistuese.

Neni 34

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

1645.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07 - 2804/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ

Член 1

Во Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2007), во членот 2 став (1) точка 7 и во членот 3 став (2) точка 4 зборот “градежен” се заменува со зборот “украшен”.

Член 2

Во членот 3 став (2) точка 1 по зборот “карпи” се додаваат зборовите: “сите видови на радиоактивни минерални сировини”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Енергетските минерални сировини се од јавен интерес утврдени со овој закон.”

Член 3

Во членот 5 по ставот (4) се додаваат пет нови става (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

“(5) За остварување на целите и насоките за усогласено вршење на геолошките истражувања, експлоатацијата и одржливото искористување на минералните сировини утврдени со Стратегијата, Владата донесува годишна програма за детални геолошки истражувања на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(6) Деталните геолошки истражувања на минералните сировини од членот 3 став (2) точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон можат да се вршат доколку нивното вршење е предвидено со годишната програма за детални геолошки истражувања.

(7) Деталните геолошки истражувања на енергетските минерални сировини се реализираат со годишна програма за детални геолошки истражувања на енергетски минерални сировини која ја донесува Владата на предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(8) Реализацијата на годишната програма од ставовите (5) и (7) на овој член ја реализира органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(9) Средствата за финансирање на годишните програми од ставовите (5) и (7) на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.”

Член 4

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

Исклучоци во примена

Одредбите од овој закон не се применуваат на постапките за доделување на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини на јавните претпријатија, јавните установи, трговски друштва основани од Република Македонија, и друштва врз кои државата има директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно ако поседува поголем дел од капиталот на друштвото, има мнозинство гласови на акционерите/содружниците и доколку именува повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на претпријатието на друштвото, како и други правни лица кои вршат јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања.”

Член 5

Во членот 6 ставот (1) се менува и гласи:

“Основни и детални геолошки истражувања можат да изведуваат правни и физички лица кои се запишани во Централниот регистар на Република Македонија и поседуваат овластување за изработка на геолошка документација, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на таа дејност и кои имаат вработено најмалку едно лице кое поседува лиценца за изработка на геолошка документација.”

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

“(4) Доколку при вршењето на деталните геолошки истражувања се откријат и други видови на минерални сировини, освен оние за кои е доделена концесија за детални геолошки истражувања, истите треба да бидат опфатени со елаборатот од извршените детални геолошки истражувања и соодветно прикажани по квалитет и квантитет.

(5) Техничко водење и надзорот над вршењето на геолошките истражувања врши лице кое поседува лиценца за изработка на геолошка документација.

(6) Поблиските услови и начинот на издавање на лиценцата и овластувањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.”

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (7) и (8).

Член 6

Во членот 9 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Документацијата од ставот (1) точка 4 на овој член се изработува врз основа на посебните упатства за изработка на геолошки карти согласно со одредбите од овој закон.”

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: “ставот (1)” се додаваат зборовите: “точките 1, 2 и 4 на овој член”.

Член 7

Насловот на членот 10 и членот 10 се менуваат и гласат:

“Концесија за детални геолошки истражувања

(1) Право за вршење на детални геолошки истражувања се стекнува со добивање на концесија за детални геолошки истражувања.

(2) Концесија за детални геолошки истражувања доделува Владата.

(3) Концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на јавен повик.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член на субјектите од членот 5-а на овој закон, концесија за детални геолошки истражувања се доделува врз основа на барање.

(5) Право за добивање на концесија за детални геолошки истражувања има секое правно или физичко лице, вклучувајќи ги и странските правни лица со подружница запишана во Централниот регистар на Република Македонија, а кои ги исполнуваат условите пропишани со овој и друг закон.

(6) Со концесијата за вршење на детални геолошки истражувања, концедентот на концесионерот му отстапува простор за вршење на детални геолошки истражувања, дефиниран со координати нанесени на топографската карта во мерка 1 : 25 000 или 1 : 50 000.

(7) Концесијата од ставот (1) на овој член се доделува на земјиште кое е во сопственост на Република Македонија, како и на земјиште кое е во сопственост на други лица.

(8) Иницијатива за започнување на постапка за доделување концесија за вршење на детални геолошки истражувања може да поднесе секое заинтересирано правно или физичко лице, при што е должно да приложи:

1) образложение и основни податоци за поднесителот на иницијативата;

2) предложен период на кој би се доделила концесијата и

3) простор на кој би се вршеле деталните геолошки истражувања вртан на топографска карта.

(9) По доставувањето на иницијативата од ставот (8) на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини, врши увид на локалитетот и усогласување на просторот, при што по службена должност бара мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, како и од други органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област.

(10) Органите на државната управа од ставот (9) на овој член се должни своето мислење да го дадат во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со иницијативата за доделување на концесија за детални геолошки истражувања.

(11) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот на иницијативата од ставот (8) на овој член ќе го извести подносителот на иницијативата за прифаќање на истата.

(12) Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања ја спроведува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини согласно со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

(13) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од 60 дена сметано од денот на приемот на иницијативата од ставот (8) на овој член со решение ќе ја одбие истата, ако:

- не ја приложи документацијата од ставот (8) на овој член,

- со вршењето на деталните геолошки истражувања се загрозуваат природните ресурси, животната средина, културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите, инфраструктурата или други добра чија заштита е во јавен интерес врз основа на претходно добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството и водостопанството, како и од другите органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област согласно со закон и

- не е во согласност со годишната програма за вршење на детални геолошки истражувања.

(14) Против решението од ставот (13) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.”

Член 8

Насловот на членот 11 и членот 11 се менуваат и гласат:

„Дозвола за детални геолошки истражувања

(1) Заради доистражување на минералните сировини на определен простор кој се граничи со просторот на кој е доделена концесијата за експлоатација на минерални сировини и е во функција на рационална и одржлива експлоатација на минералните сировини се издава дозвола за детални геолошки истражувања за период од две години.

(2) Дозволата за вршење на детални геолошки истражувања од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(3) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава за ист вид на минерални сировини за кои и е доделена концесијата за експлоатација.

(4) Доистражување на минерални сировини може да се врши само за минералните сировини од членот 3 став (2) точки 1 и 2 на овој закон.

(5) Просторот на кој се издава дозволата од ставот (1) на овој член не може да биде поголем од една третина од површината на постојната концесија за експлоатација на минерални сировини.

(6) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава само на лицата кои имаат веќе доделена концесија за експлоатација и им е издадена дозвола за експлоатација на минерални сировини.“

Член 9

Насловот на членот 12 и членот 12 се менуваат и гласат:

„Постапка за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања

(1) Барањето за издавање дозвола за вршење на детални геолошки истражувања се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

(2) Кон барањето за добивање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања се приложува:

1) студија за оправданоста на барањето за издавање на дозволата за детални геолошки истражувања;

2) топографска карта во мерка 1:25.000 или 1:50.000 на која се нанесени координатите на граничните точки на локацијата за која се бара вршење на детални геолошки истражувања;

3) елаборат од извршените детални геолошки истражувања за состојбата со резервите на минералните сировини заедно со извршена стручна оцена (реви-зија) на просторот на кој е доделена концесијата за експлоатација;

4) проект за вршење на детални геолошки истражувања и

5) елаборат за оцена на влијанието врз животната средина.

(3) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини, по приемот на барањето за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања врши увид на локалитетот за кој се бара дозвола за вршење на детални геолошки истражувања и по службена должност бара мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство, транспортот и врските, шумарството и водостопанството, како и од други органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област.

(4) Органите на државната управа од ставот (3) на овој член се должни своето мислење да го дадат во рок од осум дена од денот на приемот на барањето на мислење. Во спротивно ќе се смета дека е дадено позитивно мислење во врска со барањето за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во рок од 60 дена, сметано од денот на приемот барањето за издавање на дозвола од ставот (1) на овој член, на барателот ќе му издаде дозвола за вршење на детални геолошки истражувања.

(6) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини со решение ќе го одбие барањето за издавање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања во случај кога:

1) барателот не ја приложил документацијата од членот 9 став (2) на овој закон;

2) не постои оправданост на барањето за издавање на дозвола за детални геолошки истражувања и

3) со вршењето на деталните геолошки истражувања се загрозуваат природните ресурси, животната средина, културното наследство, шумите, земјоделското земјиште, водите, инфраструктурата или други добра чија заштита е во јавен интерес врз основа на претходно добиено мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштита на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството и водостопанството, како и од другите органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област согласно со закон.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на истото може да се изјави жалба до Комисијата за решавање на управна постапка во втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.

Член 10

Насловот на членот 13 и членот 13 се менуваат и гласат:

“Содржина на дозволата за вршење на детални геолошки истражувања

(1) Дозволата за вршење на детални геолошки истражувања содржи податоци за:

1) правното или физичкото лице на кое му е издадена дозволата за вршење на детални геолошки истражувања;

2) минералните сировини што се предмет на деталното геолошко истражување;

3) проектот за вршење на детални геолошки истражувања;

4) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални сировини;

5) видот и обемот на истражните работи што треба да се извршат;

6) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;

7) периодот за кој е доделена дозволата;

8) рокот за започнување на истражните работи;

9) рокот за известување во случај на откривање на нов вид на минерални сировини, освен за оние што не се опфатени со проектот за вршење на детални геолошки истражувања;

10) најголемата количина на минерална сировина која може да се извади при деталното геолошко истражување, а која е потребна за соодветни испитувања согласно со програмата за вршење на детални геолошки истражувања;

11) рокот за поднесување на извештај за извршените детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини;

12) надоместокот за вршење на деталните геолошки истражувања;

13) обврската и начинот за уредување на просторот за истражување за време и по завршувањето на деталните геолошки истражувања на минералните сировини;

14) условите за продолжување и престанување на дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и

15) други податоци кои произлегуваат од овој или друг закон.

(2) Имателот на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања при вршењето на детални геолошки истражувања е должен:

1) да обезбеди писмена согласност од сопствениците или корисниците на земјиштето во државна сопственост за делот на земјиштето каде што се вршат деталните геолошки истражувања;

2) работите да ги изведува согласно со проектот за вршење на детални геолошки истражувања, стандардите и техничките нормативи со кои е регулирано изведувањето на такви работи;

3) да ги спроведува мерките за заштита при работа согласно со овој и друг закон;

4) навремено да презема мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти;

5) на свој товар да спроведува мерки за заштита на животната средина и рекултивација на земјиштето;

6) да не депонира штетни, радиоактивни и други опасни и отпадни материи во напуштените рударски објекти во кои се вршеле детални геолошки истражувања и на просторот определен со дозволата за вршење на детални геолошки истражувања;

7) до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини најмалку еднаш годишно, во рок определен во дозволата, да доставува извештај за извршените детални геолошки истражувања согласно со динамиката утврдена во дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и

8) во рок од 30 дена по завршувањето на деталните геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини да достави елаборат од извршените детални геолошки истражувања или извештај за извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од деталните геолошки истражувања се негативни.

(3) Имателот на дозвола е должен на просторот за вршење на деталните геолошки истражувања да има:

1) дозвола за вршење на детални геолошки истражувања;

2) проект за вршење на детални геолошки истражувања;

3) книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања и

4) решение за овластено лице за водење на работите при вршење на детални геолошки истражувања.

(4) Формата, содржината и начинот на водењето на книгата од ставот (3) точка 3 на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.“

Член 11

По членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

“Член 13-а

Одземање на дозвола за вршење на детални геолошки истражувања

(1) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини со решение ќе ја одземе дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања, освен во случај на виша сила, ако:

1) имателот на дозволата не се придржува на одредбите од членот 9 став (2) точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон;

2) имателот на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања не започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од 60 дена, смета-но од денот на добивањето на дозволата;

3) вршењето на деталното геолошко истражување било прекинато подолго од шест месеца;

4) имателот на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања не постапува по решение на државниот инспектор за техничка инспекција во случаите кога имателот на дозволата не се придржува на одредбите од членот 9 став (2) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон;

5) со истражните работи вади поголеми количини на минерални сировини од предвидените на дозволата за вршење на деталните геолошки истражувања и

6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина и стандардите за квалитет на животната средина.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на истото може да се изјави жалба до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на економијата и финансиите при Владата.“

Член 12

Во членот 14 став (1) зборот “дозволата” се заменува со зборот “концесија”, а во ставот (2) точка 6 зборовите: “издадена дозвола” се заменуваат со зборовите: “доделена концесија”.

Член 13

Насловот на членот 15 и членот 15 се менуваат и гласат:

“Период на важност на концесијата за детални геолошки истражувања

(1) Концесијата за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделува за период до шест години со можност за продолжување за уште еден период потребен за истражување на минералните сировини за кој и е доделена концесијата, но не подолго од две години.

(2) Барањето за продолжување на концесијата од ставот (1) на овој член заедно со извештај за дотогаш извршените истражувања се поднесува најмалку три месеца пред истекот на периодот за кој е доделена концесијата.

(3) Продолжувањето на концесијата од ставот (1) на овој член се врши со склучување анекс на договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини.“

Член 14

Членот 16 се брише.

Член 15

Насловот на членот 17 и членот 17 се менуваат и гласат:

“Содржина на одлуката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања

(1) Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања содржи податоци за:

1) правното или физичкото лице на кое му е доделена концесијата за вршење на детални геолошки истражувања;

2) минералните сировини што се предмет на деталното геолошко истражување;

3) целите и начинот на вршењето на деталните геолошки истражувања на минерални сировини;

4) просторот за вршење на детални геолошки истражувања со одредени координати;

5) услови за продолжување на периодот за кој е доделена концесијата;

6) рокот за поднесување на извештај за извршените детални геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини и

7) други услови определени со закон.

(2) Одлуката за доделување на концесија се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 16

Насловот на членот 18 и членот 18 се менуваат и гласат:

“Договор за концесија за детални геолошки истражувања

(1) Врз основа на одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални сировини, концедентот и концесионерот склучуваат договор за концесија за детални геолошки истражувања.

(2) Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини особено содржи:

- цел и предмет на концесијата,

- рок на важење на концесијата,

- површина на просторот на кој се доделува концесијата за детални геолошки истражувања, дефинирана со координати,

- висина, начин на плаќање и пресметување на надоместокот за концесијата,

- услови за вршење на концесијата,

- начин и рокови за поднесување на сметки и финансиски или други извештаи во врска со извршената експлоатација на минерални сировини од страна на концесионерот,

- начин на вршење на надзор и инспекција на концесијата,

- начин на решавање на споровите во врска со договорот,

- начин и услови под кои се одзема концесијата и

- други одредби соодветни на предметот на концесијата.

(3) Во однос на престанок на концесијата и едностран раскин на договорот за концесија се применуваат членовите 35, 36, 37, 38 и 39 од овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

(4) Договорот или одделни одредби од договорот за концесија за детални геолошки истражувања кои се во спротивност со овој и друг закон, се ништовни и не произведуваат правно дејство.“

Член 17

Во насловот на членот 19 зборовите: “дозволата за вршење” се заменуваат со зборот “концесијата”.

Во членот 19 се додава нов став (1), кој гласи:

“(1) Концесионерот во рок од 15 дена пред започнувањето на деталните геолошки истражувања до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини мора да достави:

1) проект за детални геолошки истражувања и

2) елаборат за оцена на влијанието врз животната средина одобрен од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање.“

Во ставот (2) зборот “дозвола” се заменува со зборот “концесија”, а точката 8 се менува и гласи:

“(8) во рок од 120 дена по истекот на концесијата или дозволата до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини да достави елаборат од извршените детални геолошки истражувања или извештај за извршените детални геолошки истражувања доколку резултатите од деталните геолошки истражувања се негативни.“

Во ставовите (1) и (3) зборот “дозвола” се заменува со зборот “концесија”.

Ставовите (1), (2) и (3) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Член 18

Во насловот на членот 20 зборовите: “дозволата за вршење” се заменуваат со зборовите: “одлуката за доделување на концесија”.

Членот 20 се менува и гласи:

“На предлог на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини Владата на Република Македонија со одлука ќе ја одземе концесијата за вршење на детални геолошки истражувања, ако:

1) концесионерот не започне со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на добивањето на концесијата;

2) вршењето на деталното геолошко истражување било прекинато подолго од две години;

3) концесионерот не постапува по решение на државниот инспектор за техничка инспекција во случаите кога не се придржува на одредбите од членот 19 став (2) точки 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон;

4) концесионерот отпочне со вршење на детални геолошки истражувања пред да достави документација согласно со членот 19 став (1) од овој закон;

5) со истражните работи вади поголеми количини на минерални сировини од предвидените со проектот за вршење на деталните геолошки истражувања и

6) не се придржува кон мерките дефинирани во елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина и стандардите за квалитет на животната средина.“

Член 19

Членот 21 се менува и гласи:

“(1) Резултатите добиени со вршење на деталните геолошки истражувања дадени во елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија), се сопственост на имателот на концесијата односно дозволата за детални геолошки истражувања.

(2) Постапката за класификација и категоризација на резервите на цврсти минерални сировини дадени во елаборатот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини.

(3) Имателот на концесијата од ставот (1) на овој член, елаборатот за извршените детални геолошки истражувања и резервите на минерални сировини може да го пренесе во сопственост на друго лице.

(4) Доколку во период од 180 дена, сметано од денот на истекот на периодот за кој е доделена концесијата за детални геолошки истражувања, имателот на резултатите добиени со вршење на деталните геолошки истражувања, дадени во елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија), не поднесе барање за доделување на концесија за експлоатација, резултатите односно елаборатот заедно со извршената стручна оцена (ревизија) преминуваат во сопственост на Република Македонија.“

Член 20

Во членот 25 став (1) зборовите: „приложената студија за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект и” се бришат.

Во ставот (3) сврзникот “и” се заменува со сврзникот “или”.

Член 21

Членот 27 се менува и гласи:

“Концесијата за експлоатација на минерални сировини се доделува врз основа на јавен повик и врз основа на барање под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.“

Член 22

Во членот 28 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Концесија за експлоатација на минерални сировини кога сопственик на резултатите од извршените детални геолошки истражувања е Република Македонија се доделува врз основа на јавен повик.

(2) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се спроведува на начин и под услови утврдени со овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.“

Член 23

Членот 29 се менува и гласи:

„(1) Концесија за експлоатација на минерални сировини се доделува врз основа на барање на субјектот кој вршел детални геолошки истражувања во случај кога резултатите од извршените детални геолошки истражувања не се во сопственост на Република Македонија.

(2) На субјектите од членот 5-а на овој закон, концесија за експлоатација на минерални сировини се доделува врз основа на барање.

(3) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини во рок од 180 дена, сметано од денот на истекот на концесијата за детални геолошки истражувања.

(4) Просторот на кој се бара доделување на концесија за експлоатација мора да биде во согласност со студијата за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект.

(5) Кон барањето за добивање концесија, покрај податоците за барателот на концесијата, се приложува и:

1) студија за оправданоста на бараната концесија, односно концесискиот проект;

2) топографска карта во мерка 1:25.000 со координати на граничните точки на локацијата на определен простор;

3) скица, копие од катастарски план со вртани граници на бараниот простор за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини и имотен лист, со број на катастарски парцели и култури за површината на која ќе се врши експлоатацијата на минералната сировина;

4) елаборат за извршените детални геолошки истражувања и

5) решение за одобрување на студијата за оцена на влијанието врз животната средина или решение за одобрување на елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина.

(6) Доколку се работи за барање за добивање на концесија за експлоатација на подземна вода, покрај прилозите од ставот (5) на овој член, бараателот е должен да достави и согласност за користење на вода од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со водите.

(7) По доставувањето на барањето, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини врши увид на лице место и по службена должност бара мислење од органите на државната управа надлежни за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање, заштитата на културното наследство, транспортот и врските, земјоделството, шумарството, водостопанството, како и од други органи на државната управа надлежни за вршење на работите од соодветната област.

(8) Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини донесува Владата на предлог на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.”

Член 24

Во членот 33 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Во случај кога концесијата за експлоатација на минерални сировини е доделена врз основа на барање по претходно издадена дозвола за детални геолошки истражувања, концедентот и концесионерот склучуваат анекс на постојниот договор за концесија за експлоатација.

(4) Со анексот од ставот (3) на овој член се менуваат одредбите од постојниот договор за концесија за експлоатација кои се однесуваат на површината на просторот на концесијата, надоместокот за концесија, како и други одредби согласно со одлуката за доделување на концесијата.”

Ставот (3) станува став (5).

Член 25

Во членот 39 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „при што се спроведува постапка за затворање на рударските објекти и рудникот на начин и под услови кои ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини”.

Член 26

Во членот 42 став (3) точката 3 се менува и гласи:

„(3) доказ за решени имотно правни односи во делот на земјиштето на кое ќе се врши експлоатација на минерални сировини, освен во случај кога се работи за подземна експлоатација во услови кога експлоатацијата нема влијание на површината;”.

Во точката 7 пред зборот „користење” се додаваат зборовите: „заштита или”.

Точката 8 се брише.

Член 27

Во членот 46 став (1) точката 1 се менува и гласи:

„1) концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките на надлежниот орган во однос на изведувањето на рударските работи и експлоатацијата на минералните сировини согласно со членот 51 став (1) од овој закон;”.

Точката 2 се брише.

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 2, 3 и 4.

Член 28

Во членот 47 ставот (3) се менува и гласи:

“Барањето од ставот (2) на овој член содржи дополнителен рударски проект за изведување на рударски работи и доказ за решени имотно-правни односи.”

Член 29

Во членот 49 став (1) точка 1 зборовите: „рестартирање на постојни рудници, како и на новопронајдените резерви на минерални сировини во постојното наоѓалиште” се бришат.

Во точката 2 по зборовите: “главниот рударски проект” се додаваат зборовите: “рестартирање на постојни рудници, новопронајдените резерви на минерални сировини во постојното наоѓалиште и за затворање на рударски објекти”.

Член 30

Во членот 50 ставовите (1) и (2) зборот „лиценца” се заменува со зборот „овластување”.

Член 31

Во членот 51 став (1) точка 3 зборовите: “согласно со” се заменуваат со зборовите: “доколку е предвидено со”.

Во точката 7 зборовите: “електронска или” се бришат.

По точката 7 се додаваат две нови точки 8 и 9, кои гласат:

”8) еднаш годишно во периодот од 15 ноември до 15 декември во тековната година да изврши геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на откопаните колични на минерални сировини, во кој прецизно ќе се дефинираат количините на откопаната количина на минерални сировини и периодот во кој тоа е извршено, а најдоцна до 31 декември во тековната година геодетскиот елаборат да го достави до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини;

9) да постави соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на експлоатираната количина на минерална сировина, во случај кога се работи за експлоатација на минералните сировини од членот 3 став (2) точки 1 (јагледороди во течна состојба), 6 и 7 на Законот за минералните сировини.”

Во ставот (2) точка 8 зборовите: “електронска или” се бришат.

Член 32

Во членот 53 ставови (2) и (3) зборот „овластување” се заменува со зборот „лиценца”.

Член 33

Во членот 57 став (2) точката 5 се менува и гласи:

“5) раководител на површински коп при експлоатација на минерални сировини - глини, песоци, собирен кварц и слично, чија вкупна моќност на слојот на минералната сировина кој се експлоатира, вклучувајќи ја и раскривката не поминува повеќе од 2 метра во длабочина, средно техничко училиште (рударско, геолошко и градежно) со три години работно искуство на такви или слични работи;”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

”(3) Работи на одделни работни места во правното или физичкото лице кое врши геолошки истражувања на минерални сировини, може да вршат лица кои покрај општите услови ги исполнуваат и следниве услови, и тоа за :

1) раководител на геолошките истражувања, геолошки факултет со најмалку три години работно искуство во структурата и

2) надзорник на геолошки истражувања, средно техничко училиште - геолошка насока со најмалку две години работно искуство во структурата.”

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 34

Во членот 62 после зборот „дозвола” се додаваат зборовите: „и концесија и договорот за концесија за детални геолошки истражувања”.

Член 35

Во членот 64 по ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

“(4) При спроведувањето на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини на јавен повик, како почетна минимална цена утврдена од концедентот ќе се смета висината на надоместоците за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини утврдени со Тарифникот за висината на надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

(5) При спроведувањето на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини на јавен повик, како почетна минимална цена утврдена од концедентот ќе се смета висината на надоместоците за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини утврдени со Тарифникот за висината на надоместоците за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

(6) Освен почетна минимална цена согласно со ставовите (4) и (5) од овој член, концедентот може да утврди и почетна минимална цена и во зависност од локалитетот на кој се наоѓа и видот на минералната сировина.

(7) Надоместок за концесија за експлоатација на минерални сировини, концесионерот е должен да плаќа и за количините на минерални сировини кои не се експлоатирани, а се предвидени за експлоатација согласно со годишната динамика предвидена во главниот и дополнителниот рударски проект за експлоатација најдоцна до 15 ноември во тековната година. Овој надоместок концесионерот е должен да го плати најдоцна до 31 март во тековната година, а сметано за периодот од претходната година.”

Член 36

Во членот 66 став (1) се додава нова точка 1, која гласи:

“(1) енергетските минерални сировини од членот 3 став 2 точка 1 на овој закон;”.

Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.

Член 37

Во членот 70 ставови (1) и (2) после зборот „дозвола” се додаваат зборовите: “и концесијата”.

Член 38

Во членот 72 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: “(1) Имателот на дозволата за детални геолошки истражувања, концесионерот што врши детални геолошки истражувања и концесионерот што изведува рударски работи, односно експлоатација на минерални

сировини и минерална технологија за време на деталните геолошки истражувања и изведувањето на рударските работи и работи од минералната технологија, како и по нивното завршување мора да изведе санација на просторот, во согласност со проектот за вршење на детални геолошки истражувања, договорот за концесија и дозволата за експлоатација.

(2) За неспроведување на дејствијата од ставот (1) на овој член органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини, ќе ја изведе санацијата на просторот, во согласност со проектот за вршење на детални геолошки истражувања, договорот за концесија и дозволата за експлоатација и минерална технологија, на товар на концесионерот кој врши детални геолошки истражувања или експлоатација.”

Член 39

Во членот 74 став (2) по зборовите: “државен инспекторат за техничка инспекција” се додаваат зборовите: “преку државни геолошки инспектори, државни рударски инспектори и државни инспектори за електрика во рударството”.

По ставот 3 се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

“(4) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврди дека деталните геолошки истражувања или експлоатацијата на минералните сировини се вршат без концесија или дозвола за експлоатација согласно со одредбите од овој закон, предметите, средствата и минералната сировина привремено ќе се одземат.

(5) За одземените предмети, средства и минерална сировина од ставот (4) на овој член на сторителот ќе му се издаде потврда.”

Во ставот (4) кој станува став (6) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и Државниот инспекторат за техничка инспекција”.

Член 40

По членот 74 се додаваат 17 нови члена 74-а, 74-б, 74-в, 74-г, 74-д, 74-е, 74-ж, 74-з, 74-с, 74-и, 74-ј, 74-к, 74-л, 74-љ, 74-м и 74-н, кои гласат:

„Член 74-а

Државниот геолошки инспектор врши непосреден инспекциски надзор над примената на законите, подзаконските акти и другите општи акти и примената на пропишаните стандарди и технички нормативи при геолошките истражувања, а особено дали:

1) имателот на концесија или дозвола за детални геолошки истражувања на минерални сировини ги исполнува пропишаните услови со овој и со друг закон;

2) лицето кое врши детални геолошки истражувања на минерални сировини има добиено концесија или дозвола за детални геолошки истражувања на минерални сировини;

3) лицето кое ги изведува деталните геолошки истражувања на минерални сировини за вршење на таа дејност поседува лиценца и ги исполнува условите пропишани со овој и со друг закон;

4) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови за вршење детални геолошки истражувања на минерални сировини со ажурирана состојба на изведените детални геолошки истражувања;

5) работите ги изведува согласно со проектот за вршење на детални геолошки истражувања, стандардите и техничките нормативи;

6) ги спроведува мерките за заштита при работа согласно со овој и друг закон;

7) спроведува мерки за заштита на животната средина, врши рекултивација на земјиштето, презема мерки за безбедност на граѓаните и нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти;

8) депонира штетни, радиоактивни и други опасни и отпадни материи во напуштените рударски објекти во кои се вршеле детални геолошки истражувања на просторот определен со концесијата или дозволата;

9) најмалку еднаш годишно доставува извештај за извршените детални геолошки истражувања согласно со динамиката утврдена во проектот за детални геолошки истражувања;

10) има книга во која се водат извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања;

11) има елаборат за уредување на објектите со мерки за заштита при работа;

12) има решение за поставување на овластено лице за водење на работите при вршење на деталните геолошки истражувања;

13) имателот на концесијата или дозволата има склучено соодветен договор со лицето кое ги изведува деталните геолошки истражувања;

14) има донесено решение за поставување на раководни лица и лица за вршење на техничко водење и надзор при изведувањето на деталните геолошки истражувања и дали истите ги исполнуваат условите за вршење на тие работи;

15) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите и за нивната здравствена состојба;

16) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и орудјата за работа заради утврдување на нивната исправност;

17) има донесено упатства за работа со мерки на заштита при работа за применетиот технолошки процес за деталните геолошки истражувања и

18) поседува документација пропишана со овој и друг закон.

Член 74-б

Државниот рударски инспектор врши непосреден инспекциски надзор над примената на законите, подзаконските акти и другите општи акти, како и над примената на пропишаните стандарди и технички нормативи за вршење на работите при изведба на рударски работи, експлоатација на минерални сировини и минерална технологија, а особено дали:

1) концесионерот ги исполнува условите пропишани со овој и друг закон;

2) концесионерот кој врши експлоатација на минерални сировини има добиено концесија за експлоатација на минерални сировини;

3) концесионерот има дозвола за експлоатација на минерални сировини или дозвола за изведување на рударски работи според дополнителни рударски проекти;

4) лицето кое ги изведува рударските работи поседува овластување за изведување на рударски работи и ги исполнува условите пропишани со овој и друг закон;

5) при изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките нормативи и стандарди;

6) се вршат рударски мерења и поседуваат рударски планови со ажурирана состојба на изведените рударски работи;

7) за изведените рударски објекти кои се користат има решение за употреба;

8) се спроведуваат мерките за заштита при работа утврдени согласно со овој и друг закон;

9) се почитува обврската за запознавање на работниците со прописите и мерките за заштита при работа, како и со мерките за спроведување на плановите за одбрана и акциите за спасување во случај на ненадејни несреќи;

10) навремено се преземаат мерки за безбедност на граѓаните и нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти, заштита на животната средина и природата, културното наследство како и мерки за рекултивација на земјиштето во согласност со закон;

11) концесионерот врши санација на просторот во согласност со договорот за концесија и дозволата за експлоатација;

12) води пропишана евиденција за произведените количини на минерални сировини;

13) врши редовно геодетско мерење на површинскиот коп заради пресметка на откопаните количини на минерална сировина;

14) концесионерот има договор со лицата кои изведува рударски работи;

15) има решение за поставување на раководни лица и лица за вршење на техничко водење и надзор при изведувањето на рударските работи и дали истите ги исполнуваат условите за вршење на тие работи;

16) има уверенија за стручна оспособеност на работниците за извршување на работите и за нивната здравствена состојба;

17) има извештаи за извршени периодични прегледи и испитувања на опремата и орудјата за работа заради утврдување на нивната исправност;

18) има упатства за работа со мерки на заштита при работа за применетиот технолошки процес за експлоатација и минерална технологија и

19) поседува документација пропишана со овој и друг закон.

Член 74-в

Државниот инспектор за електрика во рударство врши непосреден инспекциски надзор над применувањето и придржувањето на законите, подзаконските акти и другите општи акти, а особено во однос на:

1) исполнување на пропишаните стандарди и технички нормативи при работа на електричните уреди и инсталации, како и тоа дали тие со нивната работа го загрозуваат здравјето и животот и имотот на луѓето, животната средина;

2) одржување во технички исправна и безбедна состојба на електричните постројки, уреди и инсталации;

3) водење на евиденција за техничките карактеристики на опремата, извршените испитувања со видот и датумот на испитувањата, одговорните лица под чиј надзор се вршени испитувањата, утврдената состојба и предложените мерки за функционална исправност и безбедност на објектите, уредите и инсталациите;

4) водење на евиденција во посебни контролни книги, испитни протоколи и извештаи за утврдените наоди и констатации од извршените прегледи и испитувања, како и преземените мерки и

5) исполнување на пропишаните услови за стручната подготовка на лицата кои раководат и ракуваат со електричните постројки, уреди и инсталации.

Член 74-г

Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните инспектори за електрика во рударството се овластени да вршат инспекциски надзор над примената на прописите за заштита при работа при изведба на рударски работи, експлоатација на минерални сировини, минерална технологија и вршење на детални геолошки истражни работи согласно со овој закон и прописите за заштита при работа.

Член 74-д

Државните геолошки инспектори, државните рударски инспектори и државните инспектори за електрика во рударството се должни да извршат надзор над изведувањето на деталните геолошки истражни работи, односно изведувањето на рударските работи и експлоатацијата на минералните сировини, и тоа:

1) најмалку еднаш годишно во рудниците со подземна и површинска експлоатација на метални минерални сировини, јаглен, архитектонско - украсен и технички камен;

- 2) најмалку два пати годишно во рудниците во кои се јавува метан или опасна јагленова прашина и
- 3) најмалку еднаш во две години на рударските објекти и постројки каде што се врши експлоатација на подземни води за пиење, минерални и геотермални води.

Член 74-ѓ

(1) За секој извршен инспекциски надзор инспекторот е должен да состави записник за констатираните наоди, неисправности и неправилности и да му го предаде на одговорното лице во правното или физичкото лице кај кое е извршен инспекцискиот надзор.

(2) Ако констатираните неисправности и неправилности, претставуваат опасност за безбедноста на луѓето и имотот, инспекторот со решение ќе го забрани изведувањето на деталните геолошки истражувања, изведбата на рударските работи и експлоатацијата на минералните сировини се додека утврдените неисправности и неправилности не се отстранат.

Член 74-е

(1) Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека правните или физичките лица не се придржуваат на законите и другите прописи, техничките прописи, стандарди, препораки и другите општи акти, со записник ќе ги констатира утврдените неисправности и неправилности и со решение ќе наложи мерки и рокови за отстранување на констатираните недостатоци.

(2) Ако правното или физичкото лице не ги отстрани утврдените неисправности и неправилности во определениот рок од ставот (1) на овој член, инспекторот ќе донесе решение со кое ќе ги забрани изведувањето на геолошко - рударските работи, експлоатацијата на минералните сировини или употребата на соодветниот објект, постројка, уредот или инсталации кои се во системот на експлоатација се додека утврдените неисправности и неправилности не се отстранат.

Член 74-ж

Државниот геолошки инспектор со решение ќе ги запре натамошните геолошки истражувања кога:

- 1) деталните геолошки истражувања се вршат без концесија или дозвола за детални геолошки истражувања;
- 2) деталните геолошки истражувања не се вршат според проектната документација, а таквите истражувања ја доведуваат во прашање стабилноста на објектот и безбедноста на животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и животната средина и природата и
- 3) изведувањето на работите при деталните геолошки истражувања се вршат спротивно на одредбите од овој закон.

Член 74-з

Државниот рударски инспектор со решение ќе ги запре натамошните рударски работи на рударскиот објект или на определено работно место кога:

- 1) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот и постројката се врши без дозвола или решение;
- 2) експлоатацијата, изведувањето на рударските работи, односно изградбата на објектот или постројката не се врши според техничката документација врз основа на која е издадена дозволата за експлоатација, односно градба, а таквата експлоатација, односно градбата ја доведува во прашање стабилноста на објектот, безбедноста на животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и животната средина и природата и
- 3) отстапувањето на вршењето на работите се врши спротивно на одредбите од овој закон.

Член 74-с

Државниот инспектор за електрика во рударството со решение ќе ја запре натамошната изведба или користење на електричните уреди и инсталации кога:

- 1) изведбата на објектот или постројката се врши без дозвола или решение;
- 2) изведувањето, односно изградбата на објектот или постројката не се врши според техничката документација врз основа на која е издадено одобренieto за градба и
- 3) електричните уреди и инсталации не се во согласност со пропишаните услови за безбедно ракување и користење со истите.

Член 74-и

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор се утврди дека лицата кои раководаат или ракуваат со објектите, уредите, постројките и инсталациите, не ги исполнуваат условите утврдени со овој и друг закон, инспекторот ќе донесе решение со кое ќе го забрани вршењето на тие работи.

Член 74-ј

(1) Против решението донесено од инспекторот со кое се определува управна мерка, може да се изјави жалба до министерот за економија во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението, ако со одлагањето на извршувањето на решението би настанала непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот, животната средина и природата.

Член 74-к

(1) Доколку при вршење на инспекцискиот надзор е утврдено дека е сторен прекршок или кривично дело, инспекторот мора веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна или кривична постапка.

(2) Доколку за утврдениот прекршок или кривично дело од ставот (1) на овој член државниот инспектор не поднесе барање за поведување на прекршочна или кривична постапка, ќе се смета дека истиот сторил потешка повреда на работната должност.

Член 74-л

Државниот геолошки инспектор, државниот рударски инспектор и државниот инспектор за електрика во рударството работите на инспекцискиот надзор и преземањето мерки за кои е овластен со овој и друг закон го вршат самостојно и водат евиденција за извршените контроли и прегледи.

Член 74-љ

(1) Лицата кои подлежат на инспекциски надзор, се должни во секое време да му овозможат на државниот инспектор да влезе во сите работни простории, на него во барање да му дадат известување и податоци во врска со надзорот, да зема изјава од одговорните лица, да сослушува сведоци, да зема мостри, а по потреба да користи и услуги од стручни организации и лица.

(2) Ако во текот на инспекцискиот надзор е потребно да се извршат испитувања (анализи или вештачења) од страна на соодветна стручна организација, трошоците за испитувањата ги надоместува лицето кај кое е извршен инспекцискиот надзор, во случај кога со правосилно решение ќе се утврди дека резултатите од овие испитувања не се во согласност со закон и други прописи донесени врз основа на закон.

(3) Лицата од ставот (1) на овој член мора да му ја стават на увид сета техничка и друга документација, да му обезбедат увид во технолошкиот процес, увид на соодветните сертификати и атести.

Член 74-м

Државниот геолошки или рударски инспектор, како и државниот инспектор за електрика во рударството е должен веднаш на лице место да ги испита причините при смртен случај, колективна несреќа и тешка телесна повреда, како и да нареди мерки кои без одлагање мора да се преземат.

Во случаите од ставот (1) на овој член, државниот инспектор до надлежните органи е должен веднаш и во најкраток рок да поднесе извештај со мислење за причините и условите под кои се случила несреќата.

Член 74-н

Позаконските акти во врска со геологијата, рударството, безбедноста и заштитата при работа и животната средина ги донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини, а подзаконските акти за одделни области министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на минералните сировини во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на која се однесува подзаконскиот акт.“

Член 41

Во членот 75 став (1) износот “5.000” се заменува со износот “10.000”.

Во точката 2 по зборот “дозвола” се додаваат зборовите: “или концесија”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “членот 11 став (1)”.

Во точките 4, 5 и 6 зборот “став (1)” се заменува со зборот “став (2)”.

Во точката 7 зборовите: “90 дена сметано од денот на завршувањето на истражувањата (член 19 став (1) точка 8)” се заменуваат со зборовите: “120 дена сметано од денот на истекот на концесијата или дозволата (член 19 став (2) точка 8)”.

Во точката 15 по зборовите: “има добиено” се додаваат зборовите: “концесија или”.

По точката 22 се додаваат две нови точки 23 и 24, кои гласат:

“23) не доставил геодетскиот елаборат за извршеното геодетско снимање во точно определен период до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини (член 51 став (1) точка 8);

24) не поставил соодветни мерни инструменти за мерење на протокот на експлоатираната количина на минерална сировина, во случај кога се работи за експлоатација на минералните сировини од членот 3 став (2) точки 1 (јагледоводороди во течна состојба), 6 и 7 на овој закон (член 51 став (1) точка 9);“.

Точките 23, 24, 25, 26, 27 и 28 стануваат точки 25, 26, 27, 28, 29 и 30.

Во ставот (3) по бројот “15” се додава бројот “и 24”.

Во ставот (4) бројот “700” се заменува со бројот “500”.

Член 42

Во членот 76 став (1) точка 1 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “и членот 11 став (5)”.

Во точката 2 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “и членот 13 став (1) точка 10”.

Во точката 3 зборовите: “(член 19 став (1) точка 2)” се заменуваат со зборовите: “(членови 19 став (2) точка 2 и 13 став (1) точка 3)”.

Во точката 4 зборовите: “став (1) точка 2” се заменуваат со зборовите: “ставот (2) точка 3”.

Во точката 5 по зборовите: “определен со” се додаваат зборовите: “концесијата или”, а зборовите: “(член 19 став (1) точка 7)” се заменуваат со зборовите: “(членови 19 став (2) точка 7 и 13 став (2) точка 8)”.

Точката 6 се брише.

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот “500”.

Член 43

Во членот 77 став (1) износот “15.000” се заменува со износот “10.000”.

Во ставот 1 точка 1 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 2)”.

Во точката 2 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 3)”.

Во точката 3 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 4)”.

Во точката 4 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 11)”.

Во точката 5 по зборот “дозволата” се додаваат зборовите: “или концесијата”, а на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13 став (1) точка 13)”.

Во точката 7 зборовите: “член 19 став (2)” се заменуваат со зборовите: “член 19 став (3) и член 13 став (3)”.

Во точката 8 на крајот од реченицата се додаваат зборовите: “(член 13-а став (1) точка 4)”.

Во ставот (3) бројот “700” се заменува со бројот “500”.

Член 44

Членовите 78 и 79 се бришат.

Член 45

Започнатите постапки за добивање на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини согласно со Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ број 18/99 и 29/2002) ќе се сметаат како поднесени иницијативи за доделување на концесии за детални геолошки истражувања согласно со одредбите од овој закон.

Започнатите постапки за добивање на дозволи за детални геолошки истражувања согласно со Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007) ќе се сметаат како поднесени иницијативи за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања согласно со одредбите од овој закон.

Член 46

Започнатите постапки за добивање на одобренија за експлоатација на минерални сировини и решенија за технички прием на рударски објекти до влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 47

Договорите за концесија за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се усогласат со одредбите од овој закон до 31 декември 2008 година.

Доколку концесионерите не ги усогласат договорите за концесија согласно со ставот 1 на овој член, концедентот ќе донесе одлука за престанок на важење на концесиите, врз основа на која ќе се раскинат договорите за концесија.

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LËNDËT E PARA MINERALE

Neni 1

Në Ligjin për lëndët e para minerale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2007), në nenin 2 paragrafi (1) pika 7 dhe në nenin 3 paragrafi (2) pika 4, fjala "ndërtimor" zëvendësohet me fjalën "dekorativ".

Neni 2

Në nenin 3 paragrafi (2) në pikën 1 pas fjalës "shkëmbinjtje" shtohen fjalët "të gjitha llojet e lëndëve të para minerale radioaktive".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Lëndët e para minerale energjetike janë me interes publik, të përcaktuara me këtë ligj."

Neni 3

Në nenin 5 pas paragrafit (4), shtohen pesë paragrafë të rinj (5), (6), (7), (8) dhe (9), si vijojnë:

"(5) Për realizimin e qëllimeve dhe orientimeve për kryerjen e harmonizuar të kërkimeve gjeologjike, eksplotimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të lëndëve të para minerale të përcaktuara me Strategji, Qeveria miraton Program vjetor për kërkime të hollësishme gjeologjike, me propozimin e ministrit që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(6) Kërkimet e hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji, mund të kryhen nëse kryerja e tyre është paraparë me Programin vjetor për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(7) Kërkimet e hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale energjetike, realizohen me Programin vjetor për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale energjetike, që e miraton Qeveria me propozimin e ministrit që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(8) Realizimin e programit vjetor nga paragrafët (5) dhe (7) të këtij neni, e kryen organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(9) Mjetet për financimin e programeve vjetore nga paragrafi (5) dhe (7) të këtij neni, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë."

Neni 4

Pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5-a

Përfashtime në zbatim

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në procedurat për dhënien e koncesioneve për kërkime të hollësishme gjeologjike dhe eksplotimin e lëndëve të para minerale, ndërmarrjeve publike, institucioneve publike, shoqërive tregtare të themeluara në Republikën e Maqedonisë dhe shoqërive ndaj të cilave shteti ka ndikim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë përmes pronësisë ndaj tyre, përkatësisht nëse e posedon pjesën më të madhe të kapitalit të shoqërisë, e ka shumicën e votave të aksionarëve/bashkëpronarëve dhe nëse i emëron më tepër se gjysmën e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës, përkatësisht organet e administrimit të ndërmarrjes së shoqërisë, si dhe personat e tjerë juridikë që kryejnë autorizime publike në pjesën e kryerjes së autorizimeve publike.

Neni 5

Në nenin 6, paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Kërkime themelore dhe të hollësishme gjeologjike mund të kryejnë personat juridikë dhe fizikë, që janë të regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së

Maqedonisë dhe posedojnë autorizim për përpilimin e dokumentacionit gjeologjik, duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë me degën e regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë për kryerjen e kësaj veprimtarie, dhe që kanë të punësuar së paku një person që posedon licencë për përpilimin e dokumentacionit gjeologjik".

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(4) Nëse gjatë kryerjes së kërkimeve të hollësishme gjeologjike zbulohen edhe lloje të tjera të lëndëve të para minerale, përveç atyre për të cilat është dhënë koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike, të njëjtat duhet të përfshihen me elaboratin nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike dhe të paraqiten në mënyrë përkatëse sipas kualitetit dhe kuantitetit.

(5) Udhëheqjen teknike dhe mbikëqyrjen ndaj kryerjes së kërkimeve gjeologjike, e kryen personi që posedon licencë për përpilimin e dokumentacionit gjeologjik.

(6) Kushtet më të afërta dhe mënyrën e dhënies së licencës dhe të autorizimit nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale."

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Neni 6

Në nenin 9 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Dokumentacioni nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni, përpilohet në bazë të udhëzimeve të veçanta për përpilimin e hartave gjeologjike, në pajtim me dispozitat e këtij ligji."

Në paragrafin (4), që bëhet paragraf (5), pas fjalëve: "paragrafi (1)" shtohen fjalët: "pikat 1, 2 dhe 4 të këtij neni".

Neni 7

Titulli i nenit 10 dhe neni 10, ndryshojnë si vijojnë:

"Koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike

(1) E drejta për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, fitohet me marrjen e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(2) Koncesionin për kërkime të hollësishme gjeologjike, e jep Qeveria.

(3) Koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike, jepet në bazë të thirrjes publike.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, subjekteve nga neni 5-a i këtij ligji, koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike, u jepet në bazë të kërkesës.

(5) Të drejtë për marrjen e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike, ka secili person juridik apo fizik, duke i përfshirë edhe personat e huaj juridikë, me degë të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër.

(6) Me koncesionin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, koncedenti koncesionerit i lëshon hapësirë për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, të definuar me koordinatat e bartura në hartën topografike në përpjesëtim 1 : 25 000 ose 1 : 50 000.

(7) Koncesioni nga paragrafi (1) i këtij neni, jepet në truallin që është në pronësi të Republikës së Maqedonisë, si dhe në truallin që është në pronësi të personave të tjerë.

(8) Iniciativë për fillimin e procedurës për dhënien e koncesionit për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, mund të paraqesë secili person juridik ose fizik i interesuar, me ç'rast është i obliguar që të paraqesë:

1) arsyetim dhe të dhëna themelore për parashtruesin e iniciativës;

2) propozimin e periudhës për të cilën do të jepej koncesioni dhe

3) hapësirën në të cilën do të kryheshin kërkimet e hollësishme gjeologjike, të vizatuar në hartën topografike.

(9) Pas dorëzimit të iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, e kryen inspektimin e vendit dhe harmonizimin e hapësirës, me ç'rast me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga organet e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.

(10) Organet e administratës shtetërore nga paragrafi (9) i këtij neni, janë të obliguara që mendimin e vet ta japin në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së mendimit. Në të kundërtën do të konsiderohet se është dhënë mendimi pozitiv, lidhur me iniciativën për dhënien e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(11) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para, në afat prej gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes së iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, do ta njoftojë parashtruesin e iniciativës për pranimin e së njëjtës.

(12) Procedurën për dhënien e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike, e realizon organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.

(13) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, në afat prej gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e pranimit të iniciativës nga paragrafi (8) i këtij neni, me aktvendim do ta refuzojë të njëjtën nëse:

- nuk e paraqet dokumentacionin nga paragrafi (8) i këtij neni,

- me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike rrezikohen resurset natyrore, mjedisi jetësor, trashëgimia kulturore, pyjet, trualli bujqësor, ujërat, infrastruktura ose të mirat e tjera, mbrojtja e të cilave është me interes publik, në bazë të mendimit të marrë paraprakisht nga organet e administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve, bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse në pajtim me ligjin dhe

- nuk është në pajtim me Programin vjetor, për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike.

(14) Kundër aktvendimit nga paragrafi (13) i këtij neni, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, mund t'i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në procedurën administrative në shkallë të dytë, nga sfera e ekonomisë dhe financave të Qeverisë."

Neni 8

Titulli i nenit 11 dhe neni 11, ndryshojnë si vijojnë:

"Leja për kërkime të hollësishme gjeologjike

(1) Për shkak të kërkimeve plotësuese të lëndëve të para minerale në hapësirën e caktuar, që kufizohet me hapësirën për të cilën është dhënë koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale, dhe është në funksion të eksploatimit racional dhe të qëndrueshëm të lëndëve të para minerale, lëshohet leja për kërkime të hollësishme gjeologjike për periudhën prej dy vitesh.

(2) Lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike nga paragrafi (1) i këtij neni, e lëshon organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(3) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet për llojin e njëjtë të lëndëve të para minerale, për të cilin është dhënë koncesioni për eksploatim.

(4) Kërkimi plotësues i lëndëve të para minerale mund të kryhet vetëm për lëndët minerale nga neni 3 paragrafi (2) pika 1 dhe 2 të këtij ligji.

(5) Hapësira për të cilën jepet leja nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të jetë më e madhe se 5% nga sipërfaqja e koncesionit ekzistues, për eksploatimin e lëndëve të para minerale.

(6) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, u lëshohet vetëm personave që tanimë u është dhënë koncesionin për eksploatim, dhe u është lëshuar leja për eksploatimin e lëndëve të para minerale".

Neni 9

Titulli i nenit 12 dhe neni 12, ndryshojnë si vijojnë:

"Procedura për lëshimin e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike

(1) Kërkesa për lëshimin e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, i dorëzohet organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(2) Kërkesës për marrjen e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, i bashkëngjitet:

1) studimi për arsyeshmërinë e kërkesës, për lëshimin e lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike;

2) harta topografike në përpjesëtim 1 : 25 000 ose 1 : 50 000, në të cilën janë shënuar koordinatat e pikave kufizuese të vendit, për të cilin kërkohet kryerja e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

3) elaborati nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, për gjendjen me rezervat e lëndëve të para minerale, bashkë me vlerësimin e kryer profesional (revizionin) të hapësirës, për të cilën është dhënë koncesioni për eksploatim.

4) projekti për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike dhe

5) elaborati për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor.

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, pas pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, e kryen inspektimin e vendit për të cili kërkohet leja për kërkime të hollësishme gjeologjike, dhe me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga organet e administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.

(4) Organet e administratës shtetërore nga paragrafi (3) i këtij neni, janë të obliguara që mendimin e vet ta japin në afat prej 8 ditësh, nga dita e pranimit të kërkesës së mendimit. Në të kundërtën do të konsiderohet se është dhënë mendimi pozitiv lidhur me kërkesën për lëshimin e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike.

(5) Organi i administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale, në afat prej gjashtëdhjetë ditësh duke llogaritur nga dita e pranimit të kërkesës për lëshimin e lejes nga paragrafi (1) i këtij neni, kërkuesit do t'ia lëshojë lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike.

(6) Organi i administratës shtetërore, kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale, me aktvendim do ta refuzojë kërkesën për lëshimin e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, në rastin kur:

1) kërkuesi nuk e ka bashkëngjitur dokumentacionin nga neni 9 paragrafi (2) i këtij ligji;

2) nuk ekziston arsyeshmëria e kërkesës për lëshimin e lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike dhe

3) me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike rrezikohen resurset natyrore, mjedisi jetësor, trashëgimia kulturore, pyjet, trualli bujqësor, ujërat, infrastruktura ose

të mirat e tjera, mbrojtja e të cilave është me interes publik, në bazë të mendimit të marrë paraprakisht nga organet e administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve, bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë ujore, si dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse, në pajtim me ligjin.

(7) Kundër aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, mund t'i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në procedurën administrative në shkallë të dytë, nga sfera e ekonomisë dhe financave të Qeverisë".

Neni 10

Titulli i neni 13 dhe neni 13, ndryshojnë si vijojnë:

"Përmbajtja e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike

(1) Leja për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike përmban të dhëna për:

1) personin juridik ose fizik të cilit i është dhënë leja, për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

2) lëndët e para minerale, që janë lëndë e kërkimit të hollësishëm gjeologjik;

3) projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

4) qëllimet dhe mënyrën e kryerjes së kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

5) llojin dhe vëllimin e punëve kërkimore që duhet të kryhen;

6) hapësirën për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike me koordinata të caktuara;

7) periudhën për të cilën është dhënë leja;

8) afatin për fillimin e punëve kërkimore;

9) afatin për njoftim në rastin e zbulimit të llojit të ri të lëndëve të para minerale, përveç atyre që nuk janë përfshirë me projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

10) sasinë më të madhe të lëndës së parë minerale që mund të nxirret gjatë kërkimit të hollësishëm gjeologjik, e cila nevojitet për analiza përkatëse, në pajtim me programin për kërkimet e hollësishme gjeologjike;

11) afatin për paraqitjen e raportit për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale;

12) kompensimin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

13) obligimin dhe mënyrën e rregullimit të hapësirës për kërkim gjatë kohës së kërkimeve dhe pas mbarimit të kërkimeve të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale;

14) kushtet për vazhdimin dhe ndërprerjen e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe

15) të dhëna të tjera që dalin nga ky ligj ose ligji tjetër.

(2) Poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, është i obliguar që:

1) të sigurojë pëlqim me shkrim nga pronarët ose shfrytëzuesit e truallit në pronësi shtetërore, për pjesën e truallit ku kryhen kërkimet të hollësishme gjeologjike;

2) punët t'i kryejë në pajtim me projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, standardet dhe normativat teknike, me të cilat është rregulluar realizimi i punëve të atilla;

3) t'i zbatojë masat për mbrojtje në punë, në pajtim me këtë ligj dhe ligji tjetër;

4) në kohë të duhur të marrë masa për sigurinë e qytetarëve, pronës së tyre, komunikacionit dhe objekteve fqinje;

5) në llogari të vet të zbatojë masa për mbrojtjen e mjedisit jetësor, dhe rikultivimin e truallit;

6) të mos hedhë materie të dëmshme, radioaktive dhe materie të tjera të rrezikshme dhe hedhurinash, në objektet e lëshuara të minierave, ku janë kryer kërkime të hollësishme gjeologjike, dhe në hapësirën e caktuar me lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

7) organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, së paku një herë në vit, në afatin e përcaktuar në leje, t'i dorëzojë raport për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, sipas dinamikës së përcaktuar në lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe

8) në afat prej 30 ditësh pas mbarimit të kërkimeve të hollësishme gjeologjike organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale t'i dorëzojë elaborat nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, ose raport për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, nëse rezultatet nga kërkimet e hollësishme gjeologjike janë negative.

(3) Poseduesi i lejes, është i obliguar që në hapësirën për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, të ketë:

1) leje për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

2) projekt për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

3) libër në të cilin evidentohen punët e kryera kërkimore për kërkimet e hollësishme gjeologjike dhe

4) aktvendim për personin e autorizuar për udhëheqjen e punëve gjatë kryerjes së kërkimeve të hollësishme gjeologjike.

(4) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së librit nga paragrafi (3) pika 3 e këtij neni, e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale."

Neni 11

Pas neni 13 shtohet neni i ri 13-a, si vijon:

"Neni 13-a

Heqja e lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike

(1) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, me aktvendim do ta heqë lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, përveç në rastin e forcës madhore, nëse:

1) poseduesi i lejes nuk i përmbahet dispozitave nga neni 9 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji;

2) poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, nuk fillon me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, në afat prej gjashtëdhjetë ditësh, duke llogaritur nga dita e marrjes së lejes;

3) kryerja e kërkimit të hollësishëm gjeologjik ka qenë e ndërprerë më shumë se gjashtë muaj;

4) poseduesi i lejes për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit shtetëror për inspektim teknik, në rastet kur poseduesi i lejes nuk u përmbahet dispozitave nga neni 9 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 të këtij ligji;

5) me punët kërkimore nxjerr sasi më të mëdha të lëndëve të para minerale, nga ato të parapara në lejen për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, dhe

6) nuk u përmbahet masave të definuara në elaboratin për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, dhe standardeve për kualitetin e mjedisit jetësor.

(2) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, mund t'i paraqitet ankesë Komisionit për vendosje në procedurën administrative në shkallë të dytë, nga sfera e ekonomisë dhe financave të Qeverisë."

Neni 12

Në nenin 14 paragrafi (1) fjala "leja" zëvendësohet me fjalën "koncesioni", ndërsa në paragrafin (2) pika 6 fjalët: "leja e dhënë" zëvendësohen me fjalët: "koncesioni i dhënë".

Neni 13

Titulli i nenit 15 dhe neni 15, ndryshojnë si vijojnë:

"Periudha e vlefshmërisë së koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike

(1) Koncesioni për kërkimet të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale, jepet për periudhën prej gjashtë vjetësh, me mundësi për vazhdim edhe për një periudhë, të nevojshme për kërkim të lëndëve të para minerale për të cilën është dhënë koncesioni, por jo më shumë se dy vjet.

(2) Kërkesa për vazhdimin e koncesionit nga paragrafi (1) i këtij neni, bashkë me raportin për kërkimet e kryera të gjertanishme, paraqitet së paku tre muaj para kalimit të periudhës për të cilën është dhënë koncesioni.

(3) Vazhdimi i koncesionit nga paragrafi (1) i këtij neni, kryhet me lidhjen e aneksit të marrëveshjes për koncesion për kërkimet e hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale."

Neni 14

Neni 16 fshihet.

Neni 15

Titulli i nenit 17 dhe neni 17, ndryshojnë si vijojnë:

"Përmbytja e vendimit për dhënien e koncesionit për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike

(1) Vendimi për dhënien e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike, përmban të dhëna për:

1) personin juridik ose fizik të cilit i është dhënë koncesioni për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

2) lëndët e para minerale që janë lëndë e kërkimit të hollësishëm gjeologjik;

3) qëllimet dhe mënyrën e kryerjes së kërkimeve të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale;

4) hapësirën për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike me koordinata të caktuara;

5) kushtet për vazhdimin e periudhës për të cilën është dhënë koncesioni;

6) afatin për paraqitjen e raportit për kërkimet e hollësishme gjeologjike të kryera organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale dhe

7) kushte të tjera të përcaktuara me ligj.

(2) Vendimi për dhënien e koncesionit shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 16

Titulli i nenit 18 dhe neni 18, ndryshojnë si vijojnë:

"Marrëveshja për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike

(1) Në bazë të vendimit për dhënien e koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale, koncedenti dhe koncesioneri lidhin marrëveshje për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(2) Marrëveshja për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndëve të para minerale, veçanërisht përmban:

- qëllimin dhe lëndën e koncesionit,

- afatin e vlefshmërisë së koncesionit,

- sipërfaqen e hapësirës për të cilën jepet koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike, e definuar me koordinata,

- lartësinë, mënyrën e pagesës dhe përlogaritjen e kompensimit për koncesionin,

- kushtet për kryerjen e koncesionit,

- mënyrën dhe afatet për paraqitjen e llogarive dhe raporteve financiare dhe të tjera, lidhur me eksplotimin e kryer të lëndëve të para minerale, nga ana e koncesionerit,

- mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes dhe inspektimit të koncesionit,

- mënyrën e zgjidhjes së kontesteve lidhur me marrëveshjen,

- mënyrën dhe kushtet në të cilat hiqet koncesioni dhe

- dispozitat të tjera përkatëse për lëndën e koncesionit.

(3) Lidhur me shuarjen e koncesionit dhe shkëputjen e njëanshme të marrëveshjes për koncesion, zbatohen nenet 35, 36, 37, 38 dhe 39 të këtij ligji dhe Ligji për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.

(4) Marrëveshja ose dispozitat e veçanta nga marrëveshja për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike, që janë në kundërshtim me këtë ligj dhe ligj tjetër, janë të pavlefshme dhe nuk prodhojnë veprim juridik.

Neni 17

Në titullin e nenit 19 fjalët: "lejes për kryerjen", zëvendësohen me fjalën "koncesionit".

Në nenin 19, shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:

"(1) Koncesioneri në afat prej 15 ditësh para fillimit të kërkimeve të hollësishme gjeologjike organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, doemos duhet t'ia dorëzojë;

1) projektin për kërkime të hollësishme gjeologjike, dhe

2) elaboratin për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, të miratuar nga organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor."

Në paragrafin (2), fjala "lejes", zëvendësohet me fjalën "koncesionit", ndërsa pika 8 ndryshon si vijon:

"8) në afat prej 120 ditësh pas skadimit të koncesionit ose lejes, organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale t'i dorëzojë elaborat nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, ose raport për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, nëse rezultatet nga kërkimet e hollësishme gjeologjike janë negative."

Në paragrafët (1) dhe (3) fjala "lejes", zëvendësohet me fjalën "koncesionit".

Paragrafët (1),(2) dhe (3) bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4).

Neni 18

Në titullin e nenit 20 fjalët: "lejes për kryerjen", zëvendësohen me fjalët: "vendimit për dhënien e koncesionit"

Neni 20 ndryshon si vijon:

"Me propozimin e ministrit që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me vendim do ta heqë koncesionin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, nëse:

1) koncesioneri nuk fillon me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike në afat prej një viti, duke llogaritur nga dita e marrjes së koncesionit;

2) kryerja e kërkimit të hollësishëm gjeologjik ka qenë e ndërprerë më shumë se dy vjet;

3) koncesioneri nuk vepron sipas aktvendimit të inspektorit shtetëror për inspektim teknik, në rastet kur nuk u përmahet dispozitave nga neni 19 paragrafi (2) pikat 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji;

4) koncesioneri fillon me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike para dorëzimit të dokumentacionit, në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) i këtij neni;

5) me punët kërkimore nxjerr sasi më të mëdha të lëndëve të para minerale nga të ato parapara me projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike dhe

6) nuk u përmbahet masave të definuara në elaboratin për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, dhe standardeve për kualitetin e mjedisit jetësor.

Neni 19

Neni 21 ndryshon si vijon:

“(1) Rezultatet e fituara me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike të dhëna në elaborat bashkë me vlerësimin (revizionin) e kryer profesional, janë pronësi e poseduesit të koncesionit, përkatësisht lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(2) Procedurën për klasifikimin dhe kategorizimin e rezervave të lëndëve të para të ngurta minerale, të dhëna në elaboratin nga paragrafi (1) i këtij neni, e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.

(3) Poseduesi i koncesionit nga paragrafi (1) i këtij neni, elaboratin për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike dhe rezervat e lëndëve të para minerale, mund t'ia bartë në pronësi personit tjetër.

(4) Nëse në periudhën prej 180 ditësh, duke llogaritur nga dita e skadimit të periudhës për të cilën është dhënë koncesioni për kërkime të hollësishme gjeologjike, poseduesi i rezultateve të fituara me kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, të dhëna në elaborat bashkë me vlerësimin (revizionin) e kryer profesional, nuk paraqet kërkesë për dhënien e koncesionit për eksploatim, rezultatet përkatësisht elaborati bashkë me vlerësimin profesional (revizionin), kalojnë në pronësi të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 20

Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët: “studimit të bashkëngjitur për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar, përkatësisht të projektit të koncesionit dhe” fshihen.

Në paragrafin (3), fjala ”dhe”, zëvendësohet me fjalën “ose”.

Neni 21

Neni 27 ndryshon si vijon:

”Koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale, jepet në bazë të thirrjes publike dhe në bazë të kërkesës në kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.”

Neni 22

Në nenin 28 paragrafët (1) dhe (2) ndryshojnë, si vijojnë:

“(1) Koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale, kur pronar i rezultateve nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike është Republika e Maqedonisë, jepet në bazë të thirrjes publike.

(2) Thirrja publike nga paragrafi (1) i këtij neni, realizohet në mënyrë dhe në kushte të përcaktuara me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione dhe lloje të tjera të partneritetit publik privat.”

Neni 23

Neni 29 ndryshon si vijon:

“(1) Koncesioni për eksploatim të lëndëve të para minerale, jepet në bazë të kërkesës së subjektit që ka kryer kërkime të hollësishme gjeologjike, në rastin kur rezultatet nga kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike, nuk janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

(2) Subjekteve nga neni 5-a i këtij ligji, koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale, u ndahet në bazë të kërkesës.

(3) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni, i paraqitet organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, në afat prej 180 ditësh, duke llogaritur nga dita e skadimit të koncesionit për kërkime të hollësishme gjeologjike.

(4) Hapësira për të cilën kërkohet dhënia e koncesionit për eksploatim, doemos duhet të jetë në pajtim me studimin për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar, përkatësisht të projektit të koncesionit.

(5) Kërkesës për marrjen e koncesionit, përveç të dhënave të kërkuarit, i bashkëngjitet edhe:

1) studimi për arsyeshmërinë e koncesionit të kërkuar, përkatësisht projektit të koncesionit;

2) harta topografike në përpjesëtim 1: 25 000 me koordinatat e pikave kufizuese të vendit në hapësirën e caktuar;

3) skica, kopja nga plani kadastral me kufijtë e vizatuar të hapësirës së kërkuar për dhënien e koncesionit për eksploatimin e lëndëve të para minerale dhe aktzotërimi, me numrin e parcelave kadastrale dhe kulturave për sipërfaqen në të cilën do të kryhet eksploatimi i lëndës së parë minerale;

4) elaborati për kërkimet e kryera të hollësishme gjeologjike dhe

5) aktvendimi për miratimin e studimit për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor, ose aktvendimi për miratimin e elaboratit për vlerësimin e ndikimit ndaj mjedisit jetësor.

(6) Nëse bëhet fjalë për kërkesë për marrjen e koncesionit për eksploatimin e ujit nëntokësor, përveç shtojcave nga paragrafi (5) i këtij neni, kërkuari është i obliguar që ta dorëzojë edhe pajtimin për shfrytëzimin e ujit nga organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e menaxhimit me ujërat.

(7) Pas dorëzimit të kërkesës, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale, e kryen inspektimin aty për aty dhe me detyrë zyrtare e kërkon mendimin nga organet të administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, transportit dhe lidhjeve, bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, si dhe nga organet e tjera të administratës shtetërore, kompetente për kryerjen e punëve nga sfera përkatëse.

(8) Vendimin për dhënien e koncesionit për eksploatimin e lëndëve të para minerale, e miraton Qeveria me propozimin e organit të administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale.”

Neni 24

Në nenin 33 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe 4, si vijon:

”(3) Në rastin kur koncesioni për eksploatimin e lëndëve të para minerale është ndarë në bazë të kërkesës pas lejes së dhënë paraprake për kërkime të hollësishme gjeologjike, konkidenti dhe koncesioneri lidhin aneks të marrëveshjes ekzistuese për koncesionin për eksploatim.

(4) Me aneksin e paragrafit (3) të këtij neni ndryshohen dispozitat nga marrëveshja ekzistuese për koncesionin për eksploatim që kanë të bëjnë me sipërfaqen e hapësirës së koncesionit, kompensimin për koncesion, si dhe me dispozitat tjera në pajtim me vendimin për ndarjen e koncesionit.”

Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).

Neni 25

Në nenin 39 në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: ”me ç'rast zbatohet procedura për mbylljen e objekteve të minierave dhe të minierës në mënyrë dhe në kushte të cilat i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale”.

Neni 26

Në nenin 42 paragrafi (3) pika 3 ndryshon, si vijon:

"3) dëshmi për marrëdhënie të zgjidhura pronësore juridike në pjesën e truallit në të cilën do të bëhet eksplotimi i lëndëve të para minerale, përveç në rastin kur bëhet fjalë për eksplotim nëntokësor në kushte kur eksplotimi nuk ka ndikim në sipërfaqe;"

Në pikën 7 para fjalës "shfrytëzim" shtohen fjalët: "mbrojtje ose".

Pika 8 fshihet.

Neni 27

Në nenin 46 paragrafi (1) pika 1 ndryshon, si vijon:

"1) koncesioneri nuk u është përmbajtur aktvendimeve dhe masave të organit kompetent sa i përket realizimit të punëve të minierave dhe eksplotimit të lëndëve të para minerale në pajtim me nenin 51 paragrafi (1) i këtij ligji;"

Pika 2 shlyhet.

Pikat 3, 4, dhe 5 bëhen pika 2, 3 dhe 4.

Neni 28

Në neni 47 paragrafi (3) ndryshon, si vijon:

"Kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni përmban projektin plotësues të minierave për realizimin e punëve në miniera dhe dëshmi për marrëdhënie të zgjidhura pronësore juridike."

Neni 29

Në nenin 49 paragrafi (1) pika 1 fjalët: "ristartimin e minierave ekzistuese, si dhe të rezervave të porsazbuluara të lëndëve të para minerale në vendzbulimin e përhershëm" shlyhen.

Në pikën 2 pas fjalëve: "projekti kryesor i minierave" shtohen fjalët: "ristartimin e minierave ekzistuese, rezervave të zbuluara të reja të lëndëve të para minerale në vendzbulimin ekzistues dhe për mbylljen e objekteve të minierave".

Neni 30

Në nenin 50 në paragrafin (1) dhe (2), fjala "licencë" zëvendësohet me fjalën "autorizim".

Neni 31

Në nenin 51 në paragrafin (1) pika 3 fjalët: "në pajtim me" zëvendësohet me fjalët: "nëse është e paraparë me".

Në pikën 7 fjalët: "elektronike ose" fshihen.

Pas pikës 7 shtohen dy pika të reja 8 dhe 9, si vijon:

"8) një herë në vit në periudhën prej 15 nëntor deri më 15 dhjetor në vitin rrjedhës të kryejë incizim gjeodezik dhe të përpilojë elaborat gjeodezik me përllogaritje të sasive të gërmuara të lëndëve të para minerale, në të cilën në mënyrë precize do të definohen sasitë e gërmuara të lëndëve të para minerale dhe periudha në të cilën ajo është kryer, ndërsa më së voni deri në 31 dhjetor të vitit rrjedhës elaboratin gjeodezik t'ia paraqesë organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndëve të para minerale".

9) të vendosë instrumente përkatëse matëse për matjen e qarkullimit të sasisë së ekspluatuar të lëndës së parë minerale, në rastin kur bëhet fjalë për eksplotimin e lëndëve të para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pika 1 (hidrokarbure në gjendje të lëngët), 6 dhe 7 nga Ligji i lëndëve të para minerale."

Në paragrafin (2) pikën 8 fjalët: "elektronike ose" shlyhen.

Neni 32

Në nenin 53 në paragrafët (2) dhe (3), fjala "autorizim" zëvendësohet me fjalën "licencë".

Neni 33

Në nenin 57 paragrafi (2) pika 5 ndryshon, si vijon:

"5) Udhëheqësi i mihjes sipërfaqësore gjatë eksplotimit të lëndës së parë minerale - glinë, rërë, kuarc grumbullues dhe ngjashëm, fuqia e përgjithshme e shtresës

së lëndës së parë minerale e cila eksploatohet, duke përfshirë edhe pjesën e zbuluar nuk tejkalon më tepër se 2 metra në thellësi, shkollën e mesme teknike (minierave, gjeologjike dhe ndërtimore) me tre vjet përvojë pune në këto punë ose të ngjashme;"

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Punë në vende të caktuara pune në personin juridik ose fizik i cili kryen punë kërkimore gjeologjike të lëndës së parë minerale, mund të bëjnë personat të cilët përveç kushteve të përgjithshme i plotësojnë edhe kushtet si vijon, edhe atë për:

1) udhëheqës i kërkimeve gjeologjike, fakulteti gjeologjik së paku me tre vjet përvojë pune në profesion dhe

2) mbikëqyrës i kërkimeve shkencore, shkolla e mesme teknike - drejtimi gjeologjik me së paku dy vite përvojë pune në profesion."

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 34

Në nenin 62 pas fjalës "leje" shtohen fjalët: "dhe koncesion dhe marrëveshja për koncesion për kërkimet e hollësishme gjeologjike".

Neni 35

Në nenin 64 pas paragrafit (3) shtohen katër paragrafë të rinj (4), (5), (6) dhe (7) si vijon:

"(4) Gjatë zbatimit të procedurës për ndarjen e koncesioneve për kërkime detajore gjeologjike dhe eksplotimin e lëndës së parë minerale me thirrje publike, si çmim fillestar minimal të përcaktuar nga kocendenti do të llogaritet lartësia e kompensimeve për kërkimet detajore gjeologjike dhe eksplotimi i lëndëve të para minerale të përcaktuara me Listën e tarifës për lartësinë e kompensimeve për kryerjen e kërkimeve detajore gjeologjike dhe koncesioneve për eksplotimin e lëndëve të para minerale.

(5) Gjatë zbatimit të procedurës për ndarjen e koncesioneve për eksplotimin e lëndëve të para minerale me thirrje publike, si çmim fillestar minimal të përcaktuar nga koncendeni do të llogaritet lartësia e kompensimeve për kërkime detajore gjeologjike dhe eksplotim të lëndës së parë minerale të përcaktuara me Listën e tarifës për lartësinë e kompensimeve për kryerjen e kërkimeve detajore gjeologjike dhe koncesioneve për eksplotimin e lëndëve të para minerale.

(6) Përveç çmimit fillestar minimal në pajtim me paragrafin (4) dhe (5) të këtij neni, koncendenti mund të përcaktojë edhe çmimin minimal fillestar dhe në varshmëri nga lokaliteti i cili gjendet dhe lloji i lëndës së parë minerale.

(7) Kompensim për koncesion për eksplotimin e lëndës së parë minerale, koncesioneri është i detyruar të paguajë dhe për sasitë e lëndëve të para minerale të cilat nuk janë ekspluatuar, ndërsa janë paraparë për eksplotim në pajtim me dinamikën vjetore të paraparë në projektin kryesor dhe plotësues të minierave për eksplotim më së voni deri më 31 nëntor në vitin në vijim. Këtë kompesim koncesioner është i detyruar ta paguaj më së voni deri më 31 mars në vitin në vijim, ndërsa llogaritur për periudhën e vitit paraprak."

Neni 36

Në nenin 66 paragrafi (1) shtohet pikë e re 1 si vijon:

"1) lëndët e para minerale energjetike nga neni 3 paragrafi 2 pika 1 e këtij ligji;"

Pikat 1 dhe 2 bëhen pika 2 dhe 3.

Neni 37

Në nenin 70 paragrafi (1) dhe (2), pas fjalës "leja" shtohen edhe fjalët: "dhe koncesioni".

Neni 38

Në nenin 72 paragrafët (1) dhe (2), ndryshojnë si vijojnë:

"(1) Poseduesi i lejes për kërkimet e gjeologjike, koncesioneri që bën kërkime të hollësishme gjeologjike dhe koncesioneri që realizon punë në miniera, përkatësisht eksploatimin e lëndëve të para minerale dhe teknologjisë minerale për kohën e kërkimeve të hollësishme gjeologjike dhe realizimin e punëve në miniera dhe punë nga teknologjia e minierave, si dhe pas mbarimit së tyre doemos duhet të bëhet riaftësimi i hapësirës, në pajtim me projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, marrëveshjen për koncesion dhe lejes për eksploatim.

(2) Për moszbatimin e veprimeve nga paragrafi (1) i këtij neni organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndës së parë minerale, do ta bëjë sanacionin e hapësirës, në pajtim me projektin për koncesion dhe lejen për eksploatim dhe teknologji minerale, në ngarkesë të koncesionerit i cili bën kërkime të hollësishme gjeologjike ose eksploatim."

Neni 39

Në nenin 74 paragrafi (2), pas fjalëve: "inspektorati shtetëror për inspektim teknik" shtohen fjalët: "përmes inspektorëve shtetërorë gjeodezikë, inspektorëve shtetërorë të minierave dhe inspektorëve shtetërorë për elektrikë në miniera".

Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:

"(4) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit vërtetohet se kërkimet e hollësishme gjeologjike ose eksploatimi i lëndës së parë minerale kryhet pa koncesion ose leje për eksploatim në pajtim me dispozitat e këtij ligji, lëndët, mjetet dhe lënda e parë minerale përkohësisht do të sekuestrohen.

(5) Për lëndët e sekuestruara, mjetet dhe lënda e parë minerale nga paragrafi (4) i këtij neni kryerësit do t'i jepet vërtetimi."

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (6), pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe Inspektorati shtetëror për inspektim teknik".

Neni 40

Pas nenit 74 shtohen 17 nene të reja 74-a; 74-b; 74-v; 74-g; 74-d; 74-gj; 74-e; 74-zh; 74-z; 74-x; 74-i; 74-j; 74-k; 74-ll; 74-l; 74-m; 74-n, si vijojnë:

"Neni 74 - a

Inspektorati shtetëror gjeologjik bën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të inspektimit mbi zbatimin ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme dhe zbatimin e standardeve të përcaktuara dhe normativave teknike gjatë kërkimeve gjeologjike, ndërsa veçanërisht vallë:

1) poseduesi i koncesionit ose lejes për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë apo tjetër ligj;

2) personi i cili bën kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale ka të marrë koncesion ose leje për kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale;

3) personi i cili i kryen kërkime të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale për kryerjen e kësaj veprimtarie posedon licencë dhe i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë apo tjetër ligj;

4) bëhen matje të minierave dhe posedojnë plane për miniera për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike të lëndës së parë minerale në gjendje të azhurnuar të kërkimeve të kryera të hollësishme gjeologjike;

5) punët i kryen në pajtim me projektin për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, standardet dhe normativat teknike;

6) i zbaton masat për mbrojtjen gjatë punës në pajtim me këtë apo ligj tjetër;

7) zbaton masa për mbrojtjen e mjedisit jetësor, kryen rikultivimin e truallit, ndërmerr masa për siguri të qytetarëve dhe pronës së tyre, komunikacionin dhe objektet fqinje;

8) vendos materiale të dëmshme, radioaktive dhe materie të tjera të rrezikshme në objektet e lëshuara të minierave në të cilat janë kryer hulumtime të hollësishme gjeologjike në hapësirën e përcaktuar me koncesionin ose lejen;

9) së paku një herë në vit dorëzon raport për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike në pajtim me dinamikën e përcaktuar në projektin për kërkime të hollësishme gjeologjike;

10) ka libër në të cilën mbahen punët e kryera kërkimore për kërkimet të hollësishme gjeologjike;

11) ka elaborat për rregullimin e objekteve me masa për mbrojtje gjatë punës;

12) ka aktvendim për vendosjen e personit përgjegjës për mbajtjen e punëve gjatë kryerjes së kërkimeve të hollësishme gjeologjike;

13) poseduesi i koncesionit ose lejes ka lidhur marrëveshje përkatëse me personin i cili i realizon kërkimet e hollësishme gjeologjike;

14) ka miratuara aktvendim për vendosjen e personave udhëheqës dhe personave për kryerjen e mbajtjes teknike dhe mbikëqyrje gjatë realizimit të kërkimeve të hollësishme gjeologjike dhe vallë të njëjtët i plotësojnë kushtet për kryerjen e atyre punëve;

15) ka vërtetim për aftësinë profesionale të punëtorëve për kryerjen punëve dhe për gjendjen e tyre shëndetësore;

16) ka raporte për kontrole të kryera periodike dhe kontrollimin e pajisjes dhe veglave për punë për shkak të vërtetimit të gjendjes së rregullt të tyre;

17) ka miratuar udhëzime për punë me masat për mbrojtje gjatë punës për procesin e zbatueshëm teknologjik për kërkimet e hollësishme gjeologjike dhe

18) ka dokumentacion të përcaktuar me këtë apo ligj tjetër.

Neni 74-b

Inspektorati shtetëror i minierave kryen mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi zbatimin ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme si dhe ndaj zbatimit të standardeve të përcaktuara dhe normativave teknike për kryerjen e punëve gjatë realizimit të punëve në miniera, eksploatimin e lëndës së parë minerale dhe teknologjisë minerale, ndërsa veçanërisht nëse:

1) koncesioneri i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë apo ligj tjetër;

2) koncesionari i cili bën eksploatim të lëndëve të para minerale ka të marrë koncesion për eksploatim të lëndëve të para minerale;

3) koncesioneri ka leje për eksploatim të lëndëve të para minerale ose leje për kryerjen e punëve në miniera në bazë të projekteve plotësuese të minierave;

4) personi i cili i kryen punët në miniera ka autorizim për kryerjen e punëve në miniera dhe i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë apo ligj tjetër;

5) gjatë realizimit të punëve në miniera në mënyrë të rregullt zbatohen normativat teknike dhe standardet;

6) kryen matje të minierave dhe posedojnë plane për miniera në gjendje të azhurnuar të punëve të kryera në miniera;

7) për objektet e realizuara të minierave të cilat shfrytëzohen ka aktvendim për përdorim;

8) zbatohen masat për mbrojtje gjatë punës të përcaktuara në pajtim me këtë apo ligj tjetër;

9) respektohet detyrimi për njohjen e punëtorëve me dispozitat dhe masat për mbrojtje gjatë punës, si dhe me masat për zbatimin e planeve për mbrojtje dhe aksioneve për shpëtim në rast të fatkeqësive të papritura;

10) në kohë ndërmerren masa për siguri të qytetarëve dhe pronës së tyre, komunikacionit dhe objekteve fqinje, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës, trashëgimisë kulturore si dhe të masave për rikultivim të truallit në pajtim me këtë ligj;

11) koncesioneri bën sanacionin e hapësirës në pajtim me marrëveshjen për koncesion dhe lejen për eksploitim;

12) mban evidencë të caktuar për sasitë e prodhuara të lëndës së parë minerale;

13) bën në mënyrë të rregullt matje gjeodezike të mihjes sipërfaqësore për shkak të përlllogaritjes së sasive të gërmuara të lëndës së parë minerale;

14) koncesioneri ka marrëveshje me personat të cilat kryejnë punë të minierave;

15) ka aktvendim për vendosjen e personave udhëheqës dhe personave për kryerjen e udhëheqjes teknike dhe mbikëqyrje gjatë realizimit të punëve të minierave dhe vallë të njëjtë të plotësojnë kushtet për kryerjen e atyre punëve;

16) ka vërtetim për aftësinë profesionale të punëtorëve për kryerjen punëve dhe për gjendjen e tyre shëndetësore;

17) ka raporte për kontrollime të kryera periodike dhe kontrollime të pajisjes dhe veglave për punë për shkak të vërtetimit të gjendjes së rregullt të tyre;

18) ka udhëzime për punë me masa për mbrojtje gjatë punës për procesin e zbatueshëm teknologjik për eksploitim dhe teknologji minerale, dhe

19) ka dokumentacion të përcaktuar me këtë apo ligj tjetër.

Neni 74-v

Inspektori shtetëror për elektrikë në miniera bën mbikëqyrje të drejtpërdrejt të inspektimit mbi zbatimin dhe mbështetjen e ligjeve, akteve nënligjore dhe akteve tjera të përgjithshme, ndërsa veçanërisht në raport me:

1) plotësimin e standardeve të përcaktuara dhe normativave teknike gjatë punës të pajisjeve elektrike dhe instalimeve, si dhe vallë ato me punën e tyre e rrezikojnë shëndetin, jetën dhe pronën e njerëzve, mjedisin jetësor;

2) mirëmbajtjen në gjendje teknike të rregullt dhe të sigurt të stabilimenteve elektrike, pajisjeve dhe instalimeve;

3) mbajtjen e evidencës për karakteristikat teknike të pajisjeve, kontrollimeve të kryera me llojin dhe datën e kontrollimit, personat përgjegjës nën mbikëqyrjen e të cilëve janë kryer kontrollimet, gjendjen e vërtetuar dhe masat e propozuara për rregullshëm funksionale dhe sigurinë e objekteve, pajisjeve dhe instalimeve;

4) mbajtjen e evidencës në libra të veçantë kontrollues, protokolle kontrollimi dhe raporte për të dhënat e përcaktuara dhe konstatime nga kontrollët dhe ekzaminimet e kryera, si dhe të masave të ndërmarra, dhe

5) plotësimin e kushteve të përcaktuara për përgatitje profesionale të personave të cilët udhëheqin dhe manipulojnë me stabilimente elektrike, pajisje dhe instalime.

Neni 74-g

Inspektorët shtetërorë gjeologjikë, inspektorët shtetërorë të minierave dhe inspektorët shtetërorë për elektrikë në miniera janë të autorizuar të kryejnë mbikëqyrje të inspektimit mbi zbatimin e dispozitave për mbrojtje gjatë punës gjatë realizimit të punëve në miniera, eksploatimin e lëndëve të para minerale, teknologjisë minerale dhe kryerjen e punëve të hollësishme kërkimore gjeologjike në pajtim me këtë ligj dhe dispozitat për mbrojtje gjatë punës.

Neni 74-d

Inspektorët shtetërorë gjeologjikë, inspektorët shtetërorë të minierave dhe inspektorët shtetërorë për elektrikë në miniera janë të detyruar të kryejnë mbikëqyrje mbi realizimin e punëve të hollësishme kërkimore gjeologjike, përkatësisht realizimin e punëve në miniera dhe eksploatimin e lëndës së parë minerale edhe atë:

1) së paku një herë në vit në miniera me eksploitim nëntokësor dhe sipërfaqësor të lëndëve të para minerale metalike, thëngjill, gur teknik dhe arkitektonik - zbukurues;

2) së paku dy herë në vit në miniera në të cilën shfaqet metan ose pluhur i rrezikshëm thëngjillor dhe

3) së paku një herë në dy vjet të objekteve minerale dhe stabilimenteve ku kryhet eksploatimi i ujërave nëntokësore për pirje, ujërave mineral dhe gjeotermale.

Neni 74-gj

(1) Për çdo mbikëqyrje të kryer të inspektimit inspektori është i detyruar të përpilojë procesverbal për të dhënat e konstatuara, padrejtësitë dhe parregullsitë dhe t'i dorëzojë personit përgjegjës në personin juridik ose personin fizik të i cili është kryer mbikëqyrja e inspektimit,

(2) Nëse padrejtësitë dhe parregullsitë e konstatuara, paraqesin rrezik për sigurinë e njerëzve dhe pronës, inspektori me aktvendim do ta ndalojë realizimin e kërkimeve të hollësishme gjeologjike, realizimin e punëve në miniera dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale përderisa padrejtësitë dhe parregullsitë nuk mënjanoen.

Neni 74-e

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit inspektori vërteton se personat juridikë dhe fizikë nuk u përmbahen ligjeve dhe dispozitave tjera, dispozitave teknike, standardeve, rekomandimeve dhe akteve tjera të përgjithshme, me procesverbal do t'i konstatojë padrejtësitë dhe parregullsitë e konstatuara dhe me aktvendim do të urdhërojë masa dhe afate për mënjanimin e mangësive të konstatuara.

(2) Nëse personi juridik ose fizik nuk i mënjanon padrejtësitë dhe parregullsitë e përcaktuara në afatin e përcaktuar nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori do të miratojë aktvendim me të cilin do të ndalohet realizimi i punëve gjeologjike - minierave, eksploatimi i lëndëve të para minerale ose përdorimi i objektit përkatës, stabilimentit, pajisjes ose instalimeve të cilat janë në sistemin e eksploatimit përderisa padrejtësitë dhe parregullsi nuk mënjanoen.

Neni 74-zh

Inspektori shtetëror gjeologjik me aktvendim do t'i ndërpresë kërkimet e mëtutjeshme gjeologjike kur:

1) kërkimet e hollësishme gjeologjike bëhen pa koncesion ose leje për kërkime të hollësishme gjeologjike;

2) kërkimet e hollësishme gjeologjike nuk kryhen në bazë të dokumentacionit projektues, ndërsa kërkimet e tilla e sjellin në pikëpyetje stabilitetin e objektit dhe sigurinë e jetesës dhe shëndetit të njerëzve, komunikacionin, objektet fqinje dhe mjedisin jetësor si dhe natyrën dhe

3) realizimin e punëve gjatë kërkimeve të hollësishme gjeologjike kryhen në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 74-z

Inspektori shtetëror i minierave me aktvendim do t'i ndërpresë punët e mëtutjeshme të minierave të objektit të minierave ose të vendit të caktuar të punës kur:

1) eksploatimi, realizimi i punëve të minierave, përkatësisht ndërtimi i objektit dhe stabilimentit bëhet pa leje ose aktvendim;

2) eksploatimi, realizimi i punëve në miniera, përkatësisht të ndërtimit të objektit ose stabilimentit nuk bëhet në bazë të dokumentacionit teknik në bazë të të cilit është lëshuar leja për eksploitim, përkatësisht ndërtim, ndërsa eksploatimi i këtillë përkatësisht ndërtimi e sjell në pikëpyetje stabilitetin e objektit, sigurinë e jetesës dhe shëndetit të njerëzve, komunikacionin, objekteve fqinje dhe mjedisit jetësor, natyrën, dhe

3) shmangia e kryerjes së punëve bëhet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 74-x

Inspektori shtetëror për elektrikë në miniera me aktvendim do ta ndërpresë realizimin mëtejshëm ose shfrytëzimin e pajisjeve elektrike dhe instalimeve kur:

1) realizimi i objektit ose stabilimentit bëhet pa leje ose aktvendim;

2) realizimi përkatësisht ndërtimi i objektit ose stabilimentit nuk bëhet në bazë të dokumentacionit teknik në bazë të të cilit është lëshuar leja për ndërtim, dhe

3) pajisjet elektrike dhe instalimet nuk janë në pajtim me kushtet e përcaktuara për manipulim të sigurt dhe shfrytëzim me të njëjtat.

Neni 74-i

Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit vërtetohet se personat të cilët udhëheqin ose manipulojnë me objektet, pajisjet, stabilimentet dhe instalimet, nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë apo ligj tjetër, inspektori do të marrë aktvendim me të cilin do ta ndërpresë kryerjen e këtyre punëve.

Neni 74-j

(1) Kundër aktvendimit të miratuar nga inspektori me të cilin caktohet masë administrative, mund t'i paraqet ankesë ministrit të Ekonomisë në afat prej 8 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

(2) Ankesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit, nëse me prolongim e zbatimit aktvendimit do t'i shkaktohej rrezik i drejtpërdrejt jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës, mjedisit jetësor dhe natyrës.

Neni 74-k

(1) Nëse gjatë bërjes së inspektimit vërtetohet se është kryer kundërvajtje ose vepër penale, inspektori doemos duhet të parashtrijë menjëherë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ose penale.

(2) Nëse për kundërvajtjen e vërtetuar ose të veprës penale nga paragrafi (1) i këtij neni inspektori shtetëror nuk parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ose të procedurës penale, do të konsiderohet se i njëjti ka kryer dëm më të rëndë të detyrës zyrtare.

Neni 74-l

Inspektori shtetëror gjeologjik, inspektori shtetëror i minierave dhe inspektori shtetëror për elektrikë në miniera punët e mbikëqyrjes së inspektimit dhe të ndërmarrjes së masave për të cilën është i autorizuar me këtë apo ligj tjetër e bëjnë në mënyrë të pavarur dhe mbajnë evidencë për kontrollat e kryera.

Neni 74-l

(1) Personat të cilët i nënshtrohen mbikëqyrjes së inspektimit, janë të detyruar që në çdo kohë t'i mundësojnë inspektorit shtetëror të hyjë në gjithë lokalet e punës, me kërkesë të tij t'i japin njoftime dhe të dhëna lidhur me mbikëqyrjen, të marrë deklaratë nga personat përgjegjës, të marrë në pyetje dëshmitarë, të marrë mostra, ndërsa sipas nevojës të shfrytëzojë edhe shërbime nga organizata profesionale dhe persona.

(2) Nëse gjatë mbikëqyrjes së inspektimit është e nevojshme të kryhen kontrollime (analiza dhe ekspertizë) nga ana e organizatës përkatëse profesionale, shpenzimet për ekzaminimet i kompenson personi te i cili është kryer mbikëqyrja e inspektimit, në rastin kur me aktvendim të plotfuqishëm vërtetohet se rezultatet nga këto kontrollime nuk janë në pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera të miratuara në bazë të ligjit.

(3) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni doemos duhet t'ia lënë në mbikëqyrje të gjithë dokumentacionin teknik dhe tjetër, t'i sigurojnë mbikëqyrje në procesin teknologjik, mbikëqyrje në certifikatat përkatëse dhe atestatet.

Neni 74-m

(1) Inspektori shtetëror gjeologjik ose i minierave, si dhe inspektori për elektrikë në miniera është i detyruar në vendin e ngjarjes t'i hulumtojë gjatë rastit të vdekjes, fatkeqësisë kolektive dhe lëndimit të rëndë trupor, si dhe t'i urdhërojë masat të cilat pa prolongim doemos duhet të ndërmerren.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, inspektori shtetëror organit kompetent është i detyruar që menjëherë dhe në afat sa më të shkurtër t'i paraqesë raport me mendim për shkaqet dhe kushtet nën të cilat ka ndodhur fatkeqësia.

Neni 74-n

Aktet nënligjore në lidhje me gjeologjinë, xehetarinë, sigurinë dhe mbrojtjen gjatë punës dhe mjedisit jetësor i miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale, ndërsa nën aktet ligjore për sfera të caktuara ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e lëndëve të para minerale në pajtim me ministrin i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetente për punët nga sfera që ka të bëjë akti nënligjor."

Neni 41

Në nenin 75 në paragrafin (1) shuma "5.000", zëvendësohet me shumën "10.000".

Në pikën 2 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesion", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "neni 11 paragrafi (1)".

Në pikat 4, 5, dhe 6 fjala "paragrafi (1)" zëvendësohet me fjalën "paragrafi (2)".

Në pikën 7 fjalët: "90 ditë llogaritur nga dita e mbarimit të kërkimeve (neni 19 paragrafi (1) pika 8) zëvendësohen me fjalët: "120 ditë llogaritur nga dita e skadimit të koncesionit ose lejes (neni 19 paragrafi (2) pika 8)".

Në pikën 15 pas fjalëve: "ka të marrë" shtohen fjalët: "koncesion ose".

Pas nenit 22 shtohen dy pika të reja 23 dhe 24, si vijon:
"23) nuk i ka parashtruar elaborat gjeodezik për incizim gjeodezik të kryer në afatin e saktë të përcaktuar organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e lëndës së parë minerale (neni 51 paragrafi (1) pika 8);

24) nuk vendos instrumente përkatëse matëse për matjen e qarkullimit të sasisë së eksploatuar të lëndës së parë minerale, në rastin kur bëhet fjalë për eksploatimin e lëndëve të para minerale nga neni 3 paragrafi (2) pika 1 (hidrokarbure në gjendje të lëngët), 6 dhe 7 të këtij ligji (neni 51 paragrafi (1) pika 9);"

Pikat 23, 24, 25, 26, 27 dhe 28 bëhen pika 25, 26, 27, 28, 29 dhe 30.

Në paragrafin (3) pas numrit "15" shtohen fjalët: "dhe 24".

Në paragrafin (4) numri "700", zëvendësohet me numrin "500".

Neni 42

Në nenin 76 paragrafi (1) në pikën 1 në fund të fjalisë shtohen fjalët: "dhe neni 11 paragrafi (5)".

Në pikën 2 në fund të fjalisë shtohen fjalët: "dhe neni 13 paragrafi (1) pika 10".

Në pikën 3 fjalët: "(neni 19 paragrafi (1) pika 2)" zëvendësohet me fjalët: "(neni 19 paragrafi (2) pika (2) dhe neni 13 paragrafi (1) pika 3)".

Në pikën 4 fjalët: "paragrafi (1) pika 2" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (2) pika 3".

Në pikën 5 pas fjalëve: "të përcaktuar me" shtohen fjalët: "koncesioni ose", ndërsa fjalët: "(neni 19 paragrafi (1) pika 7" zëvendësohen me fjalët: "(neni 19 paragrafi (20) pika 7 dhe neni 13 paragrafi (2) pika 8)".

Pika 6 fshihet.

Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18 bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17.

Në paragrafin (3) numri "700", zëvendësohet me numrin "500".

Neni 43

Në nenin 77 në paragrafin (1) shuma "15.000", zëvendësohet me shumën "10.000".

Në paragrafin 1 pika 1 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesioni", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "neni 13 paragrafi (1) pika 2)".

Në paragrafin 2 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesioni", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "neni 13 paragrafi (1) pika 3)".

Në pikën 3 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesioni", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "(neni 13 paragrafi (1) pika 4)".

Në pikën 4 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesioni", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "(neni 13 paragrafi (1) pika 11)".

Në pikën 5 pas fjalës "leja" shtohen fjalët: "ose koncesioni", ndërsa në fund të fjalisë shtohen fjalët: "(neni 13 paragrafi (1) pika 13)".

Në pikën 7 fjalët: "(neni 19 paragrafi (2))" zëvendësohen me fjalët: "(neni 19 paragrafi (3) dhe neni 13 paragrafi (3))".

Në pikën 8 në fund të fjalisë shtohen fjalët: "(neni 13-a paragrafi (1) pika 4)".

Në paragrafin (3) numri "700", zëvendësohet me numrin "500".

Neni 44

Neni 78 dhe 79 fshihen.

Neni 45

Procedurat e filluara për marrjen e koncesionit për kërkime gjeologjike dhe eksploatimin e lëndëve të para minerale në pajtim me Ligjin e lëndëve të para minerale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 18/1999 dhe 29/2002) do të konsiderohen si iniciativa të paraqitura për ndarjen e koncesioneve për kërkime të hollësishme gjeologjike në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Procedurat e filluara për marrjen e lejeve për kërkime të hollësishme gjeologjike në pajtim me Ligjin për lëndë të parë minerale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 24/2007) do të konsiderohen si të iniciativa të paraqitura për ndarjen e koncesioneve për kryerjen e kërkimeve të hollësishme gjeologjike në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 46

Procedurat e filluara për marrjen e lejeve për eksploatimin e lëndës së parë minerale dhe aktvendimet për pranim teknik të objekteve të minierave deri në hyrje në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 47

Marrëveshjet për koncesion për kërkime të hollësishme gjeologjike dhe eksploatimin e lëndës së parë minerale të lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të harmonizohen me dispozitat nga ky ligj deri në 31 dhjetor 2008.

Nëse koncesionerët nuk i harmonizojnë marrëveshjet për koncesion në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, koncendenti do të marrë vendim për ndërprerjen e vlefshmërisë së koncesioneve, në bazë të së cilës do të prishen marrëveshjet për koncesion.

Neni 48

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1646.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА- НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за здружување на земјоделците, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2846/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО- НОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Со овој закон престанува да важи Законот за здружување на земјоделците („Службен весник на СРМ” број 43/80 и 51/88).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

ЛИГЈ

ПËР PUSHIMIN E VLEFSHMËRISË TË LIGJIT PËR BASHKIMIN E BUJQVE

Neni 1

Me këtë ligj pushon të vlejë Ligji për bashkimin e bujqve ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 43/80 dhe 51/88).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1647.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУ- ПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2832/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007 и 18/2008), во членот 19 став (2) зборовите: “став (1) точки 7, 8, 9, 10, 11 и став (2)” се заменуваат со зборовите: “став (1) точки 5, 6, 7 и 8, став (2), (3) и (5)”.

Член 2

Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) На друштвата за осигурување не се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва за прокура, трговски полномошник и трговски патник.”

Член 3

Во членот 28 став (1) по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

“(7) кое е вработено во друштвото за осигурување.”

Во ставот (2) бројот “2” се заменува со бројот “1”.

Во ставот (4) зборовите: “ставот (4)” се заменуваат со зборовите: “ставот (1)”.

Член 4

Во членот 34 став (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

“(5) расположливите податоци и информации укажуваат дека основачите на друштвото и/или лицата поврзани со него, како последица на правната или финансиската состојба, односно начинот на кој работат или природата на нивните активности индицира тенденција на висок ризик со што може да биде загрозувана стабилноста, сигурноста и репутацијата на друштвото за осигурување, односно неговото работење во согласност со прописите;”.

Точките 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 6, 7, 8, 9 и 10.

Член 5

Во членот 36 став (2), точката 1 се менува и гласи:

“(1) доказ дека се уплатени парични средства на име акционерски капитал на засебна привремена сметка кај носител на платниот промет, односно дека странскиот основач ги уплатил девизните средства на посебна сметка кај Народната банка на Република Македонија;”.

Ставот (3) се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).

Член 6

Во членот 38 став (1) точка 5 зборовите: “кои треба да бидат покриени од организациониот фонд” се бришат.

Член 7

Во членот 129 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5), кои гласат:

“(2) Друштвото за осигурување е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави барање за добивање согласност за друштвото за ревизија кое го определило да врши ревизија на деловните биланси и годишните извештаи, во рок од 15 дена од денот кога го определило.

(3) Агенцијата ќе издаде согласност за друштвото за ревизија од ставот (2) на овој член доколку друштвото за ревизија:

1) има повеќе од три години искуство во вршење на ревизии;

2) не е поврзано лице со друштвото;

3) во последните три години не давало консултантски услуги на друштвото за осигурување;

4) не извршило пет последователни ревизии на деловните биланси и годишните извештаи на друштвото за осигурување и

5) во последните три години не му биле изречени мерки од страна на Институтот на овластени ревизори.

(4) Агенцијата за супервизија на осигурување е должна во рок од 15 дена од денот на добивање на барањето за добивање согласност од ставот (2) на овој член да издаде согласност или да го одбие барањето и да побара од друштвото да определи друго друштво за ревизија.

(5) Друштвото за осигурување е должно да определи друго друштво за ревизија во рок од 30 дена од денот на добивање на решението со кое се одбива барањето за добивање согласност.”

Член 8

Во членот 133 став (2), точка 5 зборовите: “е директно” се заменуваат со зборовите: “претставува дополнување или е”.

Член 9

Во членот 134 ставот (7) се менува и гласи:

“Правните и физички лица кои при вршење на својата дејност повремено даваат информации на клиенти во врска со договори за осигурување, при што не вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување не се сметаат за застапници во осигурувањето.”

Член 10

Во членот 134-в став (2) точката 2 се менува и гласи:

“(2) да има најмалку средно образование;”.

Член 11

Во членот 134-г став (1) зборовите: “член 134-г” се заменуваат со зборовите: “член 134-д”.

Член 12

Во членот 134-ж по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Агенцијата за супервизија на осигурување е должна да ја издаде согласноста од ставот (3) на овој член во рок од 30 дена од денот на добивање на барањето од Народната банка на Република Македонија.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 13

По членот 134-к се додава нов наслов на членот 134-л и нов член 134-л, кои гласат:

“Забрана за вршење на работи на застапување, посредување и продажба на полиси во станиците за технички преглед

Член 134-л

Се забранува подготовка и склучување на договори за осигурување, посредување и застапување при склучување на договори за осигурување, како и каков било облик на рекламирање на друштва за осигурување и договори за осигурување во кругот на станиците за технички преглед на моторни возила.”

Член 14

Насловот на членот 158-д и членот 158-д се менуваат и гласат:

“Орган на Агенцијата

Член 158-д

Орган на Агенцијата е Советот на експерти.”

Член 15

Во членот 158-ѓ по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Претседателот на Советот на експерти раководи со Агенцијата и ја застапува во односите со трети лица.”

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: “уште еден” се бришат.

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: “ставот (3)” се заменуваат со зборовите: “ставот (4)”, а зборовите: “ставот (2)” се заменуваат со зборовите: “ставот (3)”.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7), а во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: “ставот (2)” се заменуваат со зборовите: “ставот (3)”.

Член 16

Насловот на членот 158-ж се менува и гласи: “Права на претседателот, членовите на Советот на експерти и вработените”.

Во ставовите (1), (3), (4), (5) и (6) запирката пред зборот и зборот “директорот” се бришат.

Член 17

Во членот 158-с точка 6 зборовите: “годишна сметка” се заменуваат со зборовите: “финансиски извештаи”.

Член 18

Насловот на членот 158-ј и членот 158-ј се бришат.

Член 19

Насловот на членот 158-к и членот 158-к се бришат.

Член 20

Во членот 158-л став (1) запирката пред зборот и зборот “директорот” се бришат.

Член 21

Во насловот на членот 158-њ зборовите: “Годишна сметка” се заменуваат со зборовите: “Финансиски извештаи”.

Член 22

Во членот 158-њ ставот (1) се менува и гласи:

“Советот на експерти е должен најдоцна до 30 јуни во тековната година да достави до Собранието на Република Македонија финансиски извештаи за претходната година подготвени согласно со меѓународните стандарди за финансиско известување и ревидирани од овластен ревизор.”

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Советот на експерти е должен најдоцна до 31 декември во тековната година да достави до Собранието на Република Македонија финансиски план за наредната година.”

Ставот (2) станува став (3).

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: “годишната сметка” се заменуваат со зборовите: “финансиските извештаи за претходната година”.

Член 23

Во членот 220 по зборовите: “за донесување решение” се додаваат зборовите: “согласно со Тарифникот за утврдување надоместоци за спроведување супервизија на осигурување на Агенцијата за супервизија на осигурување”.

Член 24

Во членот 224 став (1) зборот “шест” се заменува со зборот “четири”.

Во ставот (2) зборот “три” се заменува со зборот “два”, а зборовите: “два месеци” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Член 25

Во членот 236 став (2) во точката 2 зборовите: “134-з ставови (5), (6) и (8)” се бришат.

Член 26

Во членот 237 став (1) точката 17 се менува и гласи: “17) деловните биланси и годишните извештаи ги поднесе на ревизија до друштво за ревизија за кое не добило согласност од Агенцијата согласно со членот 129 став (3) од овој закон и до Агенцијата не ги достави извештаите од ревизијата во предвидениот рок согласно со членот 129 став (1) од овој закон.”

По точката 20 се додава нова точка 21, која гласи:

“21) постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон.”

Во ставот (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “како и постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на застапник во осигурувањето односно осигурителен брокер доколку постапува спротивно на забраната од членот 134-л на овој закон.”

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Член 27

Во членот 91 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 79/2007) ставот 3 се брише.

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4).

Во ставот (6) кој станува став (5) бројот “5” се заменува со бројот “4”.

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Во ставот (10) кој станува став (9) бројот “9” се заменува со бројот “8”.

Ставот (11) станува став (10).

Член 28

Членот 99 од Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 79/2007) се брише.

Член 29

Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој закон вршат работи на подготовка и склучување на договори за осигурување во име и за сметка на друштвата за осигурување се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата за супервизија на осигурување да достават барање за добивање на лиценца за застапник во осигурувањето согласно со членот 134-в од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007).

Кон барањето за добивање лиценца за застапник во осигурувањето се приложува документација со која се докажува дека лицето ги исполнува условите од членот 134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен условите од членот 134-в став (2) точка 1 на овој закон.

На лицата кои ги исполнуваат условите од членот 134-в став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007), освен условите од членот 134-в став (2) точка 1 од овој закон, Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им издаде лиценца за застапник во осигурувањето.

Лицата од ставот 3 на овој член се должни во рок од четири месеца од денот на влегување во сила на подзаконскиот акт со кој се пропишуваат условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење на работи на застапување во осигурувањето согласно со членот 154 став (1) точка 2 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 и 79/2007) до Агенцијата за супервизија на осигурување да приложат доказ за положен стручен испит за застапник во осигурувањето.

На лицата од ставот 3 на овој член кои нема да приложат доказ за положен стручен испит за застапник во осигурувањето во рокот од ставот 4 на овој член Агенцијата за супервизија на осигурување ќе им ја одземе лиценцата за застапник во осигурувањето.

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR SUPERVIZIONIN E SIGURIMIT

Neni 1

Në Ligjin për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/2007 dhe 18/2008) në nenin 19 paragrafi 2 fjalet: "paragrafi (1), pikat 7, 8, 9, 10, 11 dhe paragrafi (2)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (1), pikat 5, 6, 7 dhe 8, paragrafet (2), (3) dhe (5)".

Neni 2

Në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

(3) Ndaj shoqerive për sigurim nuk zbatohen dispozitat e Ligjit për shoqerite tregtare për prokure, prokurist dhe tregtar bredhes.

Neni 3

Në nenin 28, paragrafi (1) pas pikes 6 shtohet pika e re 7 si vijon:

"7) i cili është i punësuar në shoqerine e sigurimit."

Në paragrafin (2) numri "2" zevendesohet me numrin "1".

Në paragrafin (4) fjalet: paragrafi (4) zevendesohen me fjalet: "paragrafi (1)".

Neni 4

Në nenin 34 në paragrafin (1) pas pikes 4 shtohet pike e re si vijon:

"5) Të dhenat dhe informatat në dispozicion paralajmërojnë se themeluesit e shoqerise dhe/ose personat e ndërldhur me to, si pasoje e gjendjes juridike ose financiare, perkatesisht menyres me të cilën punojne ose natyres së aktiviteteve të tyre ka indikacion të tendences së rrezikut të lartë me çka mund të rrezikohet stabiliteti dhe reputacioni i shoqerise për sigurim, perkatesisht puna e saj në pajtim me dispozitat."

Pikat 5, 6, 7, 8 dhe 9 behen pika 6, 7, 8, 9 dhe 10.

Neni 5

Në nenin 36, paragrafi (2), pika 1) ndryshohet si vijon:
"1) deshmi që janë paguar mjete me para në emer të kapitalit aksionar në llogari personale të perkohshme te barte-si i qarkullimit të pagesave, gjegjesisht që themeluesi i huaj i ka paguar mjetet në deviza në llogari të vecante në Banken Popullore të Republikës së Maqedonise".

Paragrafi (3) shlyhet.

Paragrafet (4) dhe (5) behen paragrafe (3) dhe (4).

Neni 6

Në nenin 38, paragrafi (1), pika 5), fjalet: "të cilat duhet të mbulohen nga fondi organizativ" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 129 pas paragrafit (1) shtohen kater paragrafe të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijon:

"(2) Shoqeria e sigurimit është e detyruar që Agjencise për supervizion të sigurimit t'i dorezoje kerkese për marrjen e pelqimit për shoqerine për revizion, e cila e ka caktuar të kryeje revizionin e bilanceve afariste dhe të raporteve vjetore, në afat prej 15 ditesh nga dita kur është ka caktuar.

(3) Agjencia do t'i jape pelqimin shoqerise për revizion nga paragrafi (2) i ketij neni nese shoqeria për revizion:

1) ka më shume se tre vjet pervoje pune në kryerjen e revizioneve;

2) nuk është person i lidhur me shoqerine;

3) në tre vjetet e fundit nuk i ka dhene sherbime konsultuese shoqerise së sigurimit;

4) nuk ka kryer pese revizione të njepasnjeshme të bilanceve afariste dhe të raporteve vjetore të shoqerise së sigurimit; dhe

5) në tre vjetet e fundit nuk u jane kumtuar masa nga Instituti i revizoreve të autorizuar.

(4) Agjencia për supervizionin e sigurimit është e detyruar që në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së kerkeses për marrjen e pelqimit nga paragrafi (2) i ketij neni të jape pelqimin ose ta refuzoje kerkesen dhe të kerkoje nga shoqeria që të caktojte tjeter shoqeri për revizion.

(5) Shoqeria e sigurimit është e detyruar të caktojte shoqeri tjeter për revizion në afat prej 30 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit me të cilin refuzohet kerkesa për marrjen e pelqimit.

Neni 8

Në nenin 133, në paragrafin (2), në piken 5 fjalet: "është e drejtperdrejte" zevendesohen me fjalet: "paraqet plotesim ose është".

Neni 9

Në nenin 134, paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Personat juridike dhe fizike të cilet gjate kryerjes së veprimtarise së vet kohe pas kohe u japin informatata klienteve në lidhje me marreveshjet për sigurim, me ç'rast nuk e kryejne pune të pergatitjes dhe lidhjes së marreveshjeve për sigurim, nuk llogariten për perfaqesues në sigurim."

Neni 10

Në nenin 134-v, në paragrafin (2), pika 2) ndryshohet si vijon:

"2) të kete së paku arsimin e mesem."

Neni 11

Në nenin 134-gj paragrafin (1) fjalet: "neni 134-g" zevendesohen me fjalet: "neni 134-d".

Neni 12

Në nenin 134-zh, pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Agjencia për supervizionin e sigurimit është e detyruar ta jape pelqimin nga paragrafi 3 i ketij neni në afat prej 30 ditesh nga dita e marrjes së kerkeses nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonise."

Paragrafi (4) behet paragraf (5).

Neni 13

Pas nenit 134-k shtohet titull i ri i nenit 134-l dhe nen i ri 134-l si vijon:

“Ndalese për kryerjen e punëve të përfaqësimit, ndërmjetesimit dhe shitjes së policave në stacionet e kontrollit teknik

Neni 134-l

Ndalohet pergatitja dhe lidhja e marreveshjeve për sigurim, ndërmjetesim dhe për përfaqësim gjatë lidhjes së marreveshjeve për sigurim, si dhe çdo lloj forme e reklamimit të shoqërive të sigurimit dhe marreveshjeve të sigurimit në rrethin e stacioneve për kontroll teknik të automjeteve motorike.”

Neni 14

Titulli i nenit 158-d dhe neni 158-d ndryshohen si vijon:

“Organi i Agjencise

Neni 158-d

Organ i Agjencise është Keshilli i eksperteve.”

Neni 15

Në nenin 158-gj, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

“(2) Kryetari i Keshillit të eksperteve administron me Agjencinë dhe e përfaqëson në marrëdhëniet me persona të tretë.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “edhe një” shlyhen.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjalët: “paragrafi (3) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (4), kurse fjalët: “paragrafi (2) zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”.

Paragrafet (5) dhe (6) bëhen paragrafe (6) dhe (7), kurse në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”.

Neni 16

Titulli i nenit 158-zh ndryshohet si vijon: “Të drejtat e kryetarit, anëtarëve të Keshillit të eksperteve dhe të punësuarve”.

Në paragrafet (1), (3), (4), (5) dhe (6) presja para fjalës dhe fjala “drejtori” shlyhen.

Neni 17

Në nenin 158-x pika 6 pas fjaleve: “llogaria vjetore” zëvendësohen me fjalët: “raportet financiare”.

Neni 18

Titulli i nenit dhe neni 158-j dhe neni 158-j shlyhen.

Neni 19

Titulli i nenit dhe neni 158-k shlyhen.

Neni 20

Në nenin 158-l, paragrafi (1) presja para fjalës dhe fjala “drejtori” shlyhen.

Neni 21

Në titullin e nenit 158-nj fjalët: “Llogaria vjetore” zëvendësohen me fjalët: “Raportet financiare”.

Neni 22

Në nenin 158-nj, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Keshilli i eksperteve është i detyruar që më së voni deri më 30 qershor të vitit në vijim t'i dorëzojë Kuvendit të Republikës së Maqedonise raporte financiare për vitin paraprak të pergatitura në pajtim me standardet ndërkombëtare për njoftim financiar dhe të reviduara nga revizori i autorizuar.”

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

“(2) Keshilli i eksperteve është i detyruar që më së voni deri më 31 dhjetor të vitit në vijim t'i dorëzojë Kuvendit të Republikës së Maqedonise plan financiar për vitin e ardhshëm.”

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).

Paragrafet (3) dhe (4) shlyhen.

Paragrafi (5) bëhet paragraf (4).

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (4) fjalët: “llogaria vjetore” zëvendësohen me fjalët: “raportet financiare për vitin paraprak”.

Neni 23

Në nenin 220 pas fjaleve: “për marrjen e aktvendimit” shtohen fjalët: “në pajtim me Listën tarifore për percaktimin e kompensimeve për zbatimin e supervizionit të sigurimit të Agjencise për supervizionin e sigurimit”.

Neni 24

Në nenin 224, në paragrafin (1), fjala “gjashtë” zëvendësohet me fjalën “kater”.

Në paragrafin (2) fjala “tri” zëvendësohet me fjalën “dy”, ndërsa fjalët: “dy muaj” zëvendësohen me fjalët: “tridhjetë dite”.

Neni 25

Në nenin 236, në paragrafin (2), në pikën 2) fjalët: “134-z, paragrafet (5), (6) dhe (8),” shlyhen.

Neni 26

Në nenin 237, në paragrafin (1), pika 17) ndryshohet si vijon:

“17) bilancet afariste dhe raportet vjetore ia dorezon për revizion shoqërise për revizion për të cilën nuk ka marrë pelqim nga Agjencia në pajtim me nenin 129, paragrafi (3) i këtij ligji dhe Agjencise nuk ia dorezon raportet nga revizioni në afatin e parapare në pajtim me nenin 129, paragrafi (1) i këtij ligji.”

Pas pikes 20) shtohet pika e re 21) si vijon:

“21) vepron në kundërshtim me ndalimin nga neni 134-z të këtij ligji.”

Në paragrafin (2) pika në fund të fjales shlyhet dhe shtohen fjalët: “si dhe vepron në kundërshtim me ndalimin nga neni 134-z të këtij ligji.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

“(3) Gjoke në shumë prej 4 000 deri në 6 000 euro me kundërvlerë në denare do t'i kumtohet për kundërvajtje përfaqësuesit në sigurim gjegjësisht brokerit sigurues nëse vepron në kundërshtim me ndalimin nga neni 134-z të këtij ligji.”

Paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafe (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 27

Në nenin 91 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për supervizionin e sigurimit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 79/2007) paragrafi 3 shlyhet.

Paragrafet (4) dhe (5) bëhen paragrafe (3) dhe (4).

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (5) numri “5” zëvendësohet me numrin “4”.

Paragrafet (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafe (6), (7) dhe (8).

Në paragrafin (10) i cili bëhet paragraf (9) numri “9” zëvendësohet me numrin “8”.

Paragrafi (11) bëhet paragraf (10).

Neni 28

Neni 99 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për supervizionin e sigurimit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise” numer 79/2007) shlyhet.

Neni 29

Personat të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kryejnë punët e pergatitjes dhe të lidhjes së marreveshjeve për sigurim në emer dhe në llogari të shoqërive të sigurimit janë të detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të parashtrijne kerkese për marrjen e li-

cences për perfaqesues në sigurim në pajtim me nenin 134-v të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007).

Kerkeses për marrjen e licences për perfaqesues në sigurim i bashkengjitet dokumentacioni me të cilin deshmohe se personi i ploteson kushtet nga neni 134-v të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007) pervec kushteve nga neni 134-v, paragrafi (2), pika 2.

Personave të cilet i plotesojne kushtet nga neni 134-v, paragrafi (2) të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007), Agjencia për supervizionin e sigurimit do t'u jape licence për perfaqesues në sigurim.

Personat nga paragrafi (3) i ketij neni jane të detyruar që në afat prej kater muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të aktit nenligor me të cilin percaktohen kushtet për fitimin e, dhe kontrollit të pergatitjes profesionale të nevojshme për kryerjen e puneve të perfaqesimit në sigurim në pajtim me nenin 154, paragrafi (1), pika 2) të Ligjit për supervizionin e sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 dhe 79/2007) Agjencia për supervizionin e sigurimit të deponojne deshmi për dhenien e provimit profesional për perfaqesues në sigurim.

Personave nga paragrafi 3 i ketij neni të cilet nuk do të deponojne deshmi për dhenien e provimit profesional për perfaqesues në sigurim në afatin nga paragrafi 4 i ketij neni, Agjencia për supervizionin e sigurimit do t'ua marre licencen për perfaqesues në sigurim.

Neni 30

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e shpalljes në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1648.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2833/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член 1

Во Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" број 16/2004, 128/2006 и 63/2007), по членот 23 се додаваат три нови члена 23-а, 23-б и 23-в, кои гласат:

"Член 23-а

Трговецот на мало кој врши продажба на алкохолни пијалаци, за продажбата на алкохолни пијалаци е должен да поседува лиценца (во натамошниот текст: лиценца).

Лиценцата важи за период од две години.

За добивање на лиценцата трговецот е должен да плати надоместок во износ од 20.000 денари на сметка на Републички буџет.

Продажбата на алкохолни пијалаци трговецот од ставот 1 на овој член ја врши во посебен продажен објект за продажба на алкохолни пијалаци.

По исклучок од ставот 4 на овој член продажбата на алкохолни пијалаци трговецот на мало може да ја врши и во посебно издвоен дел во просторија од продажниот објект кој е соодветно обезбеден.

Лиценцата е непренослива.

Трговецот на мало е должен да ја истакне лиценцата на видно место во продажниот објект.

Член 23-б

Министерот за економија на барање на трговецот на мало издава лиценца.

Кон барањето за издавање на лиценца трговецот на мало е должен да достави:

1) решение за упис на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија;

2) изјава за исполнетост на минимално техничките услови за продажниот објект во кој се врши продажба на алкохолни пијалаци и

3) доказ за уплатен надоместок во износ од 20.000 денари.

Доколку се исполнети условите од ставот 2 на овој член, министерот за економија ја издава лиценцата во рок од пет дена од денот на поднесувањето на барањето.

Доколку лиценцата не биде издадена во рокот од ставот 2 на овој член, се смета дека истата е издадена.

Лиценцата се запишува во регистар за издадени и одземени лиценци кој го води Министерството за економија.

Министерот за економија поблиску ги пропишува:

- минимално-техничките услови за продажниот објект во кој што се врши продажбата на алкохолни пијалаци од членот 23-а ставови 4 и 5 на овој закон,
- формата, содржината и образецот на лиценцата и
- формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.

Секоја промена која влијае на условите потребни за издавање на лиценцата трговецот на мало е должен да ја пријави до Министерството за економија во рок од пет дена од денот на настанувањето на промената.

Член 23-в

Лиценцата престанува да важи по истекот на рокот на важење на лиценцата.

Лиценцата се одзема, ако:

1) продажниот објект во кој се врши трговија на мало со алкохолни пијалаци престане да ги исполнува минимално техничките услови за продажба на алкохолни пијалаци;

2) државниот пазарен инспектор при вршење на инспекциски надзор утврди дека се врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден и

3) државниот пазарен инспектор при вршење на инспекциски надзор утврди дека трговецот на мало врши продажба на алкохолни пијалаци на лица со возраст под 18 години.

Министерот за економија во случаите од ставот 2 на овој член донесува решение за одземање на лиценцата.

Против решението од ставот 3 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Трговецот на мало на кој ќе му биде одземена лиценцата е должен веднаш да престане со продажба на алкохолни пијалаци и истите да ги повлече од мало-продажниот објект.

Трговецот на мало на кој му е одземена лиценцата нема право да поднесе барање за издавање на нова лиценца во рок од една година сметано од денот на одземање на лиценцата.“

Член 2

Во членот 24 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Се забранува купување на алкохолни пијалаци од страна на лица со возраст под 18 години.”

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:

“Член 24-а

Се забранува продажбата на алкохолни пијалаци во продавниците во состав на бензинските станици, во продавниците во состав на зелените пазари и преку киосците во трговијата.

Се забранува продажбата на алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден.

Се забранува купување на алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден.”

Член 3

Во членот 26 став 1 зборовите: “општините односно градот Скопје водат” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар преку едношалтерскиот систем води”.

Во ставот 2 зборовите: “општината, односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”.

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

“По евидентирањето на пријавата Централниот регистар на трговецот му издава потврда за утврдување на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето на пауза и распоредот на работното време и истото го објавува на својата веб страница.

Централниот регистар преку својот интернет дистрибутивен систем обезбедува електронски пристап до евидентираниите податоци на надлежните државни органи и организации, и тоа на Државниот инспекторат за труд, Државниот пазарен инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Управата за јавни приходи и општината, односно градот Скопје.“

Член 4

Во членот 32 став 1 алинеите 1 и 3 се бришат.

Член 5

Во членот 34 став 1 алинејата 7 се брише.

Член 6

Во членот 49 став 1 точка 9 зборовите: “општината, односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”.

Член 7

Во членот 49 став 1 по точката 7 се додаваат четири нови точки 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

“8) врши продажба на алкохолни пијалаци без да поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалаци (член 23-а став 1);

9) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во продажниот објект (член 23-а став 7);

10) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица, во продавница во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата (член 24-а став 1);

11) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2);“.

Точките 8, 9 и 10 стануваат точки 12, 13 и 14.

Во ставот 2 сврзникот “и” се заменува со запирка, по бројот “9” се додава бројот “и 13”, бројот “500” се заменува со бројот “1.000”, бројот “200” се заменува со бројот “600”, а бројот “100” се заменува со бројот “300”.

Во ставот 5 сврзникот “и” се заменува со запирка, а по бројот “3” се става запирка и се додаваат броевите: “8,10 и 11”.

Член 8

Во членот 56 став 1 бројот “3.000” се заменува со бројот “5.000”, а по точката 8 се додаваат четири нови точки 9, 10, 11 и 12, кои гласат:

“9) врши продажба на алкохолни пијалаци без да поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалаци (член 23-а став 1);

10) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во продажниот објект (член 23-а став 7);

11) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска станица, во продавница во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата (член 24-а став 1);

12) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден (член 24-а став 2);“.

Точките 9, 10 и 11 стануваат точки 13, 14 и 15.

Во ставот 5 по бројот “8” се става запирка и се додаваат броевите: “9,11, 12 и 14”.

Член 9

По членот 57 се додава нов член 57-а, кој гласи:

“Член 57-а

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице кое купува алкохолни пијалаци од 19,00 до 06,00 часот наредниот ден (член 24-а став 3).

Државниот пазарен инспектор за прекршокот од ставот 1 на овој член може да изрече мандатна казна во износ од 50 евра во денарска противвредност.

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на родител или старател на дете, односно штитеник ако неговото дете, односно штитеник со возраст под 18 години купува алкохолни пијалаци (член 24 став 3).

За прекршоците од овој член прекршочната постапка ја води и прекршочната санкција ја изрекува надлежниот суд.”

Член 10

Во членот 57 став 1 точка 9 зборовите: “општината, односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат” се заменуваат со зборовите: “Централниот регистар”.

Член 11

Трговецот кој го пријавил работното време пред влегувањето во сила на овој закон, е должен до Централниот регистар да достави пријава заради електронско внесување на евидентираниите податоци заедно со годишната сметка во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка.

Член 12

Прописот од членот 23-б став 6 на овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Членовите 1, 2, 7, 8 и 9 од овој закон ќе се применуваат од 1 септември 2008 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TREGTI

Neni 1

Në Ligjin për tregti (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 16/2004, 128/2006 dhe 63/2007), pas nenit 23 shtohen tre nene të reja 23-a, 23-b dhe 23-v si vijojnë:

“Neni 23-a

Tregtari me pakicë i cili bën shitjen e pijeve alkoolike, për shitjen e pijeve alkoolike është i detyruar të posedojë licencë (në tekstin e mëtejme: licencë).

Licenca vlen për një periudhë prej DY vjetësh.

Për marrjen e licencës tregtari është i detyruar të paguajë kompensim në vlerë prej 20 000 denarësh në llogari të Buxhetit republikan.

Shitjen e pijeve alkoolike tregtari nga paragrafi 1 i këtij ligji e bën në objekt shitës të veçantë për shitjen e pijeve alkoolike.

Me përjashtim të paragrafit 4 të këtij neni shitjen e pijeve alkoolike tregtari me pakicë mund ta bëjë edhe pjesë të veçantë të veçuar nga objekt i lokal të objektit për shitje i cili është i siguruar në mënyrë përkatëse.

Licenca është e pakalueshme.

Tregtari me pakicë është i detyruar ta vë licencën në vend të dukshëm në objektin e shitjes.

Neni 23-b

Ministri i Ekonomisë me kërkesën e tregtarit me pakicë lëshon licencë.

Ndaj kërkesës për dhënie e licencës, tregtari me pakicë është i detyruar të parashtrojë:

1) aktvendim për regjistrimin e veprimtarisë në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë;

2) deklaratë për plotësimin e kushteve minimale teknike për objektin e shitjes në të cilin bëhet shitja e pijeve alkoolike; dhe

3) dëshmi për kompensimin e paguar në shumë prej 20 000 denarësh.

Nëse janë plotësuar kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni, ministri i Ekonomisë e lëshon licencën në afat prej 5 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës.

Nëse licenca nuk lëshohet në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni, konsiderohet se e njëjta është lëshuar.

Licenca regjistrohет në regjistrin për licencat e lëshuara dhe të tërhequra të cilin e mban ministri i Ekonomisë.

Ministri i Ekonomisë afërmi i përcakton:

- kushtet minimale teknike për objektin e shitjes në të cilin bëhet shitja e pijeve alkoolike nga neni 23-a paragrafi 4 dhe 5 të këtij ligji,

- formën, përmbajtjen dhe ekzemplarët e licencës,

- formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit për licencat e lëshuara dhe të tërhequra.

Çdo ndryshim i cili ndikon në kushtet e nevojshme për lëshimin e licencës, tregtari me pakicë është i detyruar t’ia paraqesë Ministrisë Ekonomisë në afat prej 5 ditësh nga dita e ndodhjes së ndryshimit.

Neni 23-v

Licenca pushon të vlejë pas skadimit të afatit së licencës.

Licenca tërhiqet:

1) nëse objekti shitës në të cilin bëhet tregti me pakicë me pije alkoolike pushon t’i plotësojë kushtet minimale teknike për shitjen e pijeve alkoolike,

2) nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektues vërteton se bëhet shitja e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese, dhe

3) nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese vërteton se tregtari me pakicë u shet pije alkoolike personave me moshë nën 18 vjet,

Ministri i Ekonomisë në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni miraton aktvendim për tërheqjen e licencës.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ para gjyqit kompetent.

Tregtari me pakicë të cilit do t’i tërhiqet licenca është i detyruar që menjëherë të ndërpresë shitjen e pijeve alkoolike dhe të njëjtat t’i tërheqë nga objekti i shitjes me pakicë.

Tregtari me pakicë të cilit i tërhiqet licenca nuk ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për lëshimin e licencës së re në afat prej një viti duke llogaritur nga dita e tërheqjes së licencës.

Neni 2

Në nenin 24 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:

“U ndalohet blerja e pijeve alkoolike personave me moshë nën 18 vjet.”

Pas nenit 24 shtohet neni i ri 24-a si vijon:

“Neni 24-a

Ndalohet shitja e pijeve alkoolike në dyqanet në përbërjen e pompave të benzinës, në dyqanet në përbërjen e tregjeve të gjelbra dhe nëpërmjet qoshqeve në tregti.

Ndalohet shitja e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese.

Ndalohet shitja e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese.”

Neni 3

Në nenin 26 në paragrafin 1 fjalët: “komunat, respektivisht Qyteti i Shkupit mbajnë” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror nëpërmjet sistemit njësportel mban”.

Në paragrafin 2 fjalët: “komuna, respektivisht të Qytetit të Shkupit dhe Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.

Pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8 si vijojnë:

Pas evidentimit të fletëparaqitjes, Regjistri qendror tregtarit i lëshon vërtetim për caktimin e orës së fillimit dhe orës së mbarimit të orarit të punës, kohës së pauzës dhe orarit të kohës së punës dhe të njëjtën e shpall në ueb faqen e vet.

Regjistri qendror nëpërmjet sistemit të vet shpërndarës të internetit, siguron qasje elektronike te të dhënat e evidentuara të organeve dhe të organizatave kompetente shtetërore edhe atë Inspektoratit Shtetëror të Punës, Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Inspektoratit Shëndetësor, Drejtorisë së të Hyrave Publike dhe komunës respektivisht Qytetit të Shkupit.”

Neni 4

Në nenin 32 në paragrafin 1, alineja 1 dhe alineja 3 shlyhen.

Neni 5

Нë ненин 34 нë параграфин 1, alineja 7 shlyhet.

Neni 6

Нë ненин 49 параграфи 1 pika 9 fjalët: “komunës, respektivisht të Qytetit të Shkupit dhe Inspektorat Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.

Neni 7

Нë ненин 49 параграфи 1 pas pikës 7 shtohen katër pika të reja 8, 9, 10 dhe 11 si vijon:

“8) бën shitjen e pijeve alkoolike pa posedimin e licencës për shitjen e pijeve alkoolike (neni 23-a параграфи 1);

9) nuk e vë licencën për shitjen e pijeve alkoolike në vend të dukshëm në objektin për shitje (neni 23-a параграфин 7);

10) бën shitjen e pijeve alkoolike në dyqan në пërbërje të pompës së benzinës, në dyqan në пërbërjen e tregut të gjelбër dhe nëпërmjet qoshkut në tregti (neni 24-a параграфи 1);

11) бën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese (neni 24-a параграфин 2);”.

Pikat 8, 9 dhe 10 bëhen pika 12, 13 dhe 14.

Нë параграфин 2 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, numrit “9” shtohet numri “dhe 13”, numri “500” zëvendësohet me numrin “1 000”, numri “200” zëvendësohet me numrin “600”, kurse numri “100” zëvendësohet me numrin “300”.

Нë параграфин 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, kurse pas numrit “3” vihet presje dhe shtohen shtohen numrat: “8, 10 dhe 11”.

Neni 8

Нë ненин 56 параграфи 1 numri “3 000” zëvendësohet me numrin “5 000”, kurse pas pikës 8 shtohen katër pika të reja 9, 10, 11 dhe 12 si vijon:

9) бën shitjen e pijeve alkoolike pa poseduar licencë për shitjen e pijeve alkoolike (neni 23-a параграфи 1);

10) nuk e vë licencën për shitjen e pijeve alkoolike në vend të dukshëm në objektin për shitje (neni 23-a параграфи 7);

11) бën shitjen e pijeve alkoolike në dyqan në пërbërje të pompës së benzinës, në dyqan në пërbërjen e tregut të gjelбër dhe nëпërmjet qoshkut të tregtisë (neni 24-a параграфи 1);

12) бën shitjen e pijeve alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese (neni 24-a параграфи 2);”

Pikat 9, 10 dhe 11 bëhen pika 13, 14 dhe 15.

Нë ненин 56 параграфи 5 pas numrit “8” shënohet presje, dhe shtohen fjalët: “9, 11, 12 dhe 14”.

Neni 9

Pas nenit 57 shtohet neni i ri 57-a si vijon:

“Neni 57-a

Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit fizik i cili blen pije alkoolike prej orës 19:00 deri në orën 06:00 të ditës vijuese (neni 24-a параграфи 3).

Inspektorati Shtetëror i Tregut për kundërvajtjen nga параграфи 1 të këtij neni mund të shqiptojë dënim mandati në shumë prej 50 euro me kundërvlerë në denarë.

Gjobë në shumë prej 300 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet prindit ose kujdestarit të fëmijës, respektivisht mbrojtësit nëse fëmija i tij, respektivisht mbrojtësi me moshë nën 18 vjet blen pije alkoolike (neni 24 параграфи 3);

Për kundërvajtjet nga ky nen procedurën për kundërvajtje e mban evidencën dhe sanksionin për kundërvajtje e kumton gjyqi kompetent.”

Neni 10

Нë ненин 57 параграфи 1 pika 9 fjalët: “komuna, respektivisht të Qytetit të Shkupit edhe Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror”.

Neni 11

Tregtari i cili e ka paraqitur kohën e punës para hyrjes në fuqi të këtij ligji, është i detyruar t'i që Regjistrit qendror t'i dërgojë fletëparaqitje për shkak të futjes elektronike të të dhënave të evidentuara së bashku me llogarinë vjetore në afatin e пërcaktuar për paraqitjen e llogarisë vjetore.

Neni 12

Dispozita nga neni 23-b параграфи 6 të këtij ligji do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Nenet 1, 2, 7, 8 dhe 9 të këtij ligji do të zbatohen nga 1 shtatori 2008.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1649.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2850/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за тутун и тутунски производи (“Службен весник на Република Македонија” број 24/2006), во членот 7 став 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со зборовите: “до 25 март”.

Член 2

Во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Откупувачот на тутун е должен да обезбеди семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе.”

Ставот 2 станува став 3.

Член 3

Во членот 9 став 1 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.

Член 4

Во членот 12 став 6 зборовите: “до 31 мај” се заменуваат со зборовите: “до 10 април”.

Член 5

Во членот 13 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

“- надоместок за застапувањето на претставникот од здружението на тутунопроизводители при откупот;”.

Член 6

Членот 23 се менува и гласи:

“Откупот на тутунот произведен во тековната година започнува најдоцна од 15 декември во тековната производна година и завршува најдоцна до 15 март во наредната година.”

Член 7

Во членот 25 став 2 зборовите: “до 30 ноември” се заменуваат со зборовите: “до 15 ноември”.

Член 8

Во членот 26 став 4 алинеја 2 по зборот “тутун” се додава сврзникот “или”.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

“- со несоодветно високо, вишо или средно образование и да е производител на тутун непрекинато најмалку последните пет години.”

Член 9

Во членот 27 став 2 зборот “кое” се заменува со зборот “кој”.

Ставот 3 се менува и гласи:

“Надоместокот за застапувањето на претставникот од здружението на тутунопроизводители при откупот на тутунот е на товар на производителот, го засметува откупувачот при исплатата на откупениот тутун и го уплатува на сметката на највисоката асоцијација на тутунопроизводители.”

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член во зависност од фактичките реални трошоци ја определува највисоката асоцијација на тутунопроизводители пред почетокот на откупот на тутунот, по претходна согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.”

Член 10

Во членот 43 став 1 точка 7 по потточката б) се додава нова потточка в), која гласи:

“в) дополнително предупредување со слика (на задната страна) од која е јасно видливо штетното дејство на пушењето преку која е отпечатена една од пораките од потточката б) на овој став.”

Член 11

Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:

“Големината на буквите за секое предупредување на пакувањата на тутунските производи и сликите треба да биде определена на тој начин, што во најголема можна мера ќе ја покрива површината на просторот, кој е пропишан во членот 43 ставови 3 и 4 и во членот 44 од овој закон за таквите предупредувања.”

Во ставот 4 зборовите: “Текстовите на предупредувањата” се заменуваат со зборот: “Предупредувањата”.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

“Сликите од штетното дејство на тутунот од членот 43 став 1 точка 7 потточка в) на овој закон ќе ги пропише министерот за здравство.”

Член 12

Во членот 57 ставот 2 се менува и гласи:

“За цигарите кои се во промет во Република Македонија, производителите и увозниците се должни од секоја производна партија да обезбедат мерење на состојките од членот 41 став 1 на овој закон со цел за контрола на истите согласно со регистрациониот лист од регистарот на марки.”

Во ставот 4 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.

Во ставот 5 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.

Член 13

Во членот 58 ставот 3 се менува и гласи:

“Утврдувањето на содржината на катран, никотин и јаглород моноксид кај цигарите се врши врз основа на меѓународно признати и национални стандарди: ISO 4387 за содржината на катран, ISO 3400 и ISO 10315 за содржината на никотин и ISO 8454 за содржината на јаглороден моноксид.”

Ставовите 4 и 5 се бришат.

Член 14

Во членот 61 став 2 точка 1 на крајот сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.

Во точката 2 на крајот точката се заменува со сврзникот “и” и се додава нова точка 3, која гласи:

“3) откупувачот не обезбеди сертифициран семеенски материјал од регистриран производител на тутунско семе (член 8 став 2).”

Член 15

Во членот 62 став 1 точката 4 се менува и гласи:

“4) проценувачот, процената не ја врши во просторија наменета за откуп на тутун, јавно, во присуство на производителот и претставникот на здружението на тутунопроизводители кој има лиценца.”

Член 16

Во членот 63 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 зборовите: “90 до 180 дена” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Точката 7 се менува и гласи:

“7) на домашниот производител пуштање во промет на цигари за кои не се спроведени тестирања од секоја производна партија во овластена лабораторија;”.

Во точката 8 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена.”

Член 17

Во членот 65 став 1 точката 11 се брише.

Точката 16 се менува и гласи:

“16) производителот или увозникот од секоја производна партија не обезбеди мерење на состојките од членот 41 на овој закон (член 57 став 2);”.

По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, кои гласат:

“18) не го усогласил своето работење со одредбите на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон во утврдениот рок (член 70 став 2) и

19) не ги повлече од промет тутунски производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот од членот 70 став 3 на овој закон.”

Во ставот 2 зборовите: “90 до 180 дена” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Член 18

Во насловот на Делот XII зборот “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 19

Во членот 66 став 1 зборовите: “Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.

По точката 19 се додаваат две нови точки 20 и 21, кои гласат:

“20) не го усогласил своето работење со одредбите на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон во утврдениот рок (член 70 став 2) и

21) не ги повлече од промет тутунските производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот од членот 70 став 3 на овој закон.”

Ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:

“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 6, 7 и 8 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на тутунот, а за точките 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21 на овој член, ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на цигари, односно на тутунски производи.

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност во траење од една до три години.

Глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 20

Во членот 67 став 1 зборовите: “Со парична казна од 80.000 до 240.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

“4) Со откуп на тутун не започне најдоцна од 15 декември во тековната производна година и не заврши најдоцна до 15 март во наредната година.”

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење одделна дејност во траење од една до три години и посебна прекршочна мерка одземање на тутунските производи.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 17 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот за орална употреба.”

Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 21

Во членот 68 став 1 зборовите: “Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.

Во ставот 1 точка 2 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

“Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 9 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”

Член 22

Во членот 69 став 1 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичкото лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:”.

Во ставот 1 точка 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со зборовите: “до 25 март”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точки 3, 6 и 7 на овој член ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”

Член 23

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

“Член 69-а

Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој закон, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води постапка за порамнување и посредување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 24

Во членот 70 став 2 зборовите: “две години” се заменуваат со зборовите: “шест месеца”.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Тутунските производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон, а кои се пуштени во промет пред истекот на рокот од ставот 2 на овој член можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од ставот 2 на овој член.”

Член 25

Подзаконскиот акт од членот 11 на овој закон ќе се донесе во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Одредбата од членот 10 на овој закон ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Тутунските производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со членот 10 од овој закон, а кои се пуштени во промет пред истекот на рокот од ставот 1 на овој член можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од ставот 1 на овој член.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.”

**LIGJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR DUHANIN DHE PRODHIMET E DUHANIT**

Neni 1

Në Ligjin për duhanin dhe prodhimet e duhanit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2006) në nenin 7, paragrafi 1 fjalët: "deri më 1 mars" zëvendësohen me fjalët: "deri më 25 mars".

Neni 2

Në nenin 8, pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:
"Blerësi i duhanit është i detyruar të sigurojë material faror nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit."
Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Neni 3

Në nenin 9, paragrafi 1 fjalët: "deri më 30 qershor" zëvendësohen me fjalët: "deri më 30 maj".

Neni 4

Në nenin 12, paragrafi 6 fjalët: "deri më 31 maj" zëvendësohen me fjalët: "deri më 10 prill".

Neni 5

Në nenin 13, pas alineës 5 shtohet aline e re 6 si vijon:
"-kompensim për përfaqësimin e përfaqësuesit nga shoqata e prodhuesve të duhanit gjatë blerjes."

Neni 6

Neni 23 ndryshohet si vijon:
"Grumbullimi i duhanit të prodhuar gjatë vitit në vijim fillon më së voni nga 15 dhjetori i vitit prodhues në vijim dhe përfundon më së voni deri më 15 mars të vitit të ardhshëm."

Neni 7

Në nenin 25, paragrafi 2 fjalët: "deri më 30 nëntor" zëvendësohen me fjalët: "deri më 15 nëntor".

Neni 8

Në nenin 26, paragrafi 4, në alinenë 2 pas fjalës "duhan" shtohet fjala "ose".
Pas alineës 2 shtohet aline e re 3 si vijon:
"-me arsim joadekuat sipëror, të lartë dhe të mesëm dhe të jetë prodhues duhanit pandërprerë së paku pesë vitet e fundit".

Neni 9

Në nenin 27, paragrafi 2 fjala "e cila" zëvendësohet me fjalën "i cili".
Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Kompensimi për përfaqësimin e përfaqësuesit nga shoqata e prodhuesve të duhanit gjatë blerjes së duhanit është në barrën e prodhuesit, e llogarit blerësi gjatë pagesës së duhanit të blerë dhe e paguan në llogarinë e asociacionit më të lartë të prodhuesve të duhanit."

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4 si vijon:
"Lartësinë e kompensimit nga paragrafi 3 i këtij neni varësisht nga harxhimet faktike reale e përcakton asociacioni më i lartë i prodhuesve të duhanit para fillimit të grumbullimit të duhanit, me pëlqimin paraprak të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave".

Neni 10

Në nenin 43, paragrafi 1, pika 7 pas nënpikës b shtohet nënpika e re v) si vijon:
"v) paralajmërimi shtesë me fotografi (në pjesën e prapme) nga e cila shihet qartë veprimi i dëmshëm i konsumimit të duhanit nëpërmjet të së cilës është shtypur një nga porositë nga nënpika b) e këtij neni".

Neni 11

Në nenin 45 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Madhësia e shkronjave për çdo paralajmërimi të paketimeve të prodhimeve të duhanit dhe fotografive duhet të jetë e përcaktuar në mënyrë që në masën më të madhe të mundshme ta mbulojë sipërfaqen e hapësirës e cila është përcaktuar në nenin 43, paragrafët 3 dhe 4 dhe në nenin 44 të këtij ligji për paralajmërimet e tilla.

Në paragrafin 4 fjalët: "Tekstet për paralajmërimet" zëvendësohen me fjalët: "Paralajmërimet".

Pas paragrafit 6 shtohet paragrafi i ri 7 si vijon:
"Fotografite e veprimit të dëmshëm të duhanit nga neni 43, paragrafi 1, pika 7, nënpika v) e këtij ligji do t'i nënshkruajë ministri i Shëndetësisë."

Neni 12

Në nenin 57, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
"Për cigaret të cilat janë në qarkullim në Republikën e Maqedonisë, prodhuesit dhe importuesit janë të detyruar që nga çdo parti prodhimesh të sigurojnë matjen e përbërësve nga neni 41, paragrafi 1 i këtij ligji me qëllim të kontrollit të të njëjtave në pajtim me listën e regjistrimit nga regjistri i markave."
Në paragrafin 4 fjala "adekuate" zëvendësohet me fjalën "e autorizuar".
Në paragrafin 5 fjala "adekuate" zëvendësohet me fjalën "e autorizuar".

Neni 13

Në nenin 58, paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
"Përcaktimi i përmbajtjes së katranit, nikotinës dhe monoksidit të karbonit të cigaret bëhet në bazë të standardeve të pranuar ndërkombëtare dhe

kombëtare: ISO 4387 për përmbajtjen e monoksidit të karbonit, ISO 3400 dhe ISO 10315 për përmbajtjen e nikotinës dhe ISO 8454 për përmbajtjen e monoksidit të karbonit."

Paragrafët 4 dhe 5 shlyhen.

Neni 14

Në nenin 61, paragrafi 2, në pikën 1) lidhëza "dhe" në fund zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 2 pika në fund zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 3) si vijon:

"3) blerësi nuk siguron material faror të certifikuar nga prodhuesi i regjistruar i farës së duhanit (neni 8, paragrafi 2)."

Neni 15

Në nenin 62, paragrafi 1, pika 4) ndryshohet si vijon:

"4) vlerësuesi, vlerësimin nuk e bën në lokal të dedikuar për grumbullimin e duhanit, haptazi, në prezencën e prodhuesit dhe përfaqësuesit të shoqatës së prodhuesve të duhanit i cili ka licencë."

Neni 16

Në nenin 63, paragrafi 1, në pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 fjalët: "90 deri në 180 ditë" zëvendësohen me fjalët: "30 ditë".

Pika 7 ndryshohet si vijon:

"7) prodhuesit e vendit lëshimin në qarkullim të cigareve për të cilat nuk janë bërë testimet nga çdo parti prodhuese në laborator të autorizuar,".

Në pikën 8 fjala "adekuate" zëvendësohet me fjalën "e autorizuar".

Neni 17

Në nenin 65, paragrafi 1, pika 11) shlyhet .

Pika 16 ndryshohet si vijon:

"16) prodhuesi ose importuesi nga çdo parti prodhuese nuk sigurojnë matjen e përbërësve nga neni 41 i këtij ligji (neni 57, paragrafi 2);".

Pas pikës 17) shtohen dy pika të reja 18) dhe 19) si vijojnë:

"18) nuk e ka përshtatur punën e vet me dispozitat e neneve 41, 43, 44, 45 dhe 46 të këtij ligji në afatin e përcaktuar (neni 70, paragrafi 2);

19) nuk i tërheq nga qarkullimi prodhimet e duhanit të cilat nuk janë përshtatur dhe nuk përmbajnë informata në pajtim me nenet 41, 43, 44, 45 dhe 46 të këtij ligji me skadimin e afatit nga neni 70, paragrafi 3 i këtij ligji;"

Në paragrafin 2 fjalët: "90 deri në 180 ditë" zëvendësohen me fjalët: "30 ditë".

Neni 18

Në titullin e Pjesës XII fjala "NDËSHKUESE" zëvendësohet me fjalën "PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 19

Në nenin 66, paragrafi 1 fjalët: "Me dënim me para prej 100.000 deri në 300.000 denarë do të ndëshkohet për kundërvajtje personi juridik nëse" zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 3.500 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:"

Pas pikës 19 shtohen dy pika të reja 20 dhe 21 si vijojnë:

"20) nuk e ka përshtatur punën e vet me dispozitat nga nenet 41, 43, 44, 45 dhe 46 të këtij ligji në afatin e përcaktuar (neni 70, paragrafi 2); dhe

21) nuk i tërheq nga qarkullimi prodhimet e duhanit që nuk janë të përshtatshme dhe nuk përmbajnë informata në pajtim me nenet 41, 43, 44, 45 dhe 46 të këtij ligji pas skadimit të afatit nga neni 70, paragrafi 3 i këtij ligji."

Paragrafët 2, 3, dhe 4 ndryshohet si vijon:

"Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për kundërvajtjen nga paragrafi 1 pikat 4, 6, 7 dhe 8 të këtij neni do të kumtohet masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i duhanit, ndërsa për pikat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 dhe 21 të këtij neni, do të kumtohet masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i cigareve gjegjësisht i prodhimeve të duhanit."

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për kundërvajtje nga paragrafi 1, pikat 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 të këtij neni, do të kumtohet sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e veprimtarisë së caktuar me kohëzgjatje prej 1 deri në 3 vjet.

Gjobë në shumë prej 1.200 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës te personi juridik."

Neni 20

Në nenin 67, paragrafi 1 fjalët: "Me dënim me para prej 80.000 deri në 240.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 3.000 deri në 4.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:".

Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon:

4) "Me grumbullimin e duhanit nuk fillon më së voni prej 15 dhjetor të vitit prodhues në vijim dhe nuk përfundon më së voni deri më 15 mars të vitit të ardhshëm."

Пикат 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 bëhen pika 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për kundërvajtje nga paragrafi 1 pikat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 të këtij neni do të kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar me kohëzgjatje prej 1 deri në 3 vjet dhe masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i prodhimeve të duhanit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:

"Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për veprimet nga paragrafi 1, pika 17 e këtij neni do të kumtohet edhe masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i duhanit për përdorim oral".

Paragrafi 3 i cili bëhet paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në denarë do të kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës te personi juridik."

Neni 21

Në nenin 68, paragrafi 1 fjalët: "Me dënim me para prej 50.000 deri në 150.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse: "zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 15.000 deri në 2.500 euro me kundërvlerë në denarë do të kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Në paragrafin 1 pika 2 fjalët: "deri më 30 qershor" zëvendësohen me fjalët: "deri më 30 maj".

Paragrafi 2 dhe 3 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 800 deri në 1.500 euro me kundërvlerë në denarë do të kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës te personi juridik.

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për veprimet nga paragrafi 1 pika 9 të këtij neni do të kumtohet edhe masa e veçantë për kundërvajtje konfiskim i duhanit.

Neni 22

Në nenin 69 paragrafi 1 fjalët: "Me dënim me para prej 20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje personi fizik nëse", zëvendësohen me fjalët: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë do të kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:"

Në paragrafin 1 pika 1 fjalët: "deri më 1 mars" zëvendësohen me fjalët: "deri më 25 mars".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni për veprimet nga paragrafi 1 pikat 3, 6 dhe 7 do të kumtohet edhe masë e veçantë për kundërvajtje konfiskim i duhanit."

Neni 23

Pas nenit 69 shtohet neni i ri 69-a si vijon:

"Neni 69-a

Procedurë për kundërvajtje për kundërvajtjet e paraparë me këtë ligj mban gjykata kompetente.

Para paraqitjes së kërkesës për procedurë për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mban procedurë për barazim dhe ndërmjetësim në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 24

Në nenin 70 paragrafi 2 fjalët: "dy vjet" zëvendësohen me fjalët: "gjashtë muaj".

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:

"Prodhimet e duhanit të cilat nuk janë përshtatur dhe nuk përmbajnë informata në pajtim me nenet 41, 43, 44, 45 dhe 46 të këtij ligji, e të cilat janë lëshuar në qarkullim para skadimit të afatit nga paragrafi 2 i këtij neni mund të mbesin në qarkullim edhe tre muaj pas skadimit të afatit nga paragrafi 2 të këtij neni."

Neni 25

Akti nënligjor nga neni 11 i këtij ligji do të miratohet në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Dispozita nga neni 10 i këtij ligji do të zbatohet pas skadimit të 18 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Prodhimet e duhanit të cilat nuk janë përshtatur dhe nuk përmbajnë informata në pajtim me nenin 10 të këtij ligji, ndërsa janë lëshuar në qarkullim para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të mbesin në qarkullim edhe tre muaj pas skadimit të afatit nga paragrafi 1 këtij neni.

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

1650.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2845/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 1

Во Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ број 19/96, 26/2002 и 51/2003), по членот 10 се додава нов член 10-a, кој гласи:

“Член 10-a

За прекршоците утврдени во членовите 11 и 12 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Државниот пазарен инспекторат (во натамошниот текст: прекршочен орган).

Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок.

Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека е сторен прекршок ќе му предложи на сторителот на прекршокот постапка на порамнување, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка, согласно со одредбите од Законот за прекршоците. “

Член 2

Членот 11 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое дава услуги на туристи и патници, ако:

1) во секој одделен случај не наплати такса за привремен престој истовремено со наплатата на сметката за извршената услуга за ноќевање, одделно не го искажува износот на наплатената такса и причините за ослободување или намалување на плаќањето на таксата за привремен престој (член 7) и

2) наплатената такса за привремен престој не ја уплати согласно со членот 8 на овој закон.

Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За дејствијата од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од најмалку три до најмногу 15 дена.

За дејствијата од ставот 1 на овој член на правно-то лице ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на угостителска или туристичка дејност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена.

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице регистрирано за вршење угостителска и туристичка дејност за сместување на туристи и патници за прекршоците утврдени со членот 11 став 1 од овој закон.”

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TAKSEN PËR QENDRIM TË PERKOHSEM

Neni 1

Нë Ligjin për taksen për qendrim të perkohshem (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 19/96 dhe 26/2002 dhe 51/2003), pas nenit 10 shtohet nen i ri 10-a si vijon:

“Neni 10-a

Për kundervajtjet e percaktuara në nenin 11 dhe 12 të këtij ligji procedure për kundervajtje mban dhe sanksion për kundervajtje kumton Inspektorati shteteror i tregut (në tekstin në vijim: organi për kundervajtje).

Proceduren për kundervajtje nga paragrafi 1 i këtij neni para organit për kundervajtje e mban Komisioni për vendimarrje ndaj kundervajtjes.

Nese inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes konstaton se eshte bere kundervajtje, do t'i propozoje kryeresit të kundervajtjes procedure barazimi, para se të parashtroje kerkese për ngritjen e procedures për kundervajtje, në pajtim me dispozitat e Ligjit për kundervajtje.”

Neni 2

Neni 11 ndryshon si vijon:

“Gjobe në shume prej 5.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet për kundervajtje personit juridik i cili u jep sherbime turistëve dhe udhetareve, nese:

1) në çdo rast të vecante nuk arketon takse për qendrim të perkohshem në të njejtën kohe me arketimin e llogarise për sherbimin e kryer për bujtje, vecas nuk e tregon shumën e takses së arketuar dhe shkaqet për zbritjen ose zvogelimin e arketimit të takses për qendrim të perkohshem (neni 7) dhe

2) taksen e arketuar për qendrim të perkohshem nuk e pagan në pajtim me nenin 8 të këtij ligji.

Gjobe në shume prej 800 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet për kundervajtje personit pergjegjes në personin juridik për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni personit pergjegjes në personin juridik do t'i kumtohet sanksion për kundervajtje ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarise ose detyres në kohezgjatje prej më së paku tri e më së shumti deri më 15 dite.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik do t'i kumtohet sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për ushtrimin e veprimtarise hoteliere ose turistike në kohezgjatje prej më së paku tri e më së shumti deri më 30 dite.”

Neni 3

Neni 12 ndryshon si vijon:

“Gjobe në shume prej 1.000 euro në kundervlere me denare do t'i kumtohet personit fizik i regjistruar për ushtrimin e veprimtarise hoteliere dhe turistike për vendosjen e turistëve dhe udhetareve për kundervajtjet e percaktuara me nenin 11 paragrafin 1 të këtij ligji.”

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1651.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за техничката инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2820/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Со овој закон се уредуваат надлежноста и организацијата на Државната техничка инспекција, начинот на вршење на техничката инспекција при користење на техничката опрема и условите кои треба да ги исполнуваат независните правни лица за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, како и начинот на пропишување на техничките прописи за техничка опрема.

Член 2

Значење на изразите во овој закон:

1. “Техничка опрема“ се уредите, машините и инсталациите кои подлежат на техничка инспекција, согласно со овој закон, а се наменети како средства за вршење на дејност или како техничка опрема за општа употреба;

2. “Производител“ е физичко или правно лице регистрирано за вршење на дејност во Централниот регистар на Република Македонија кое врши проектирање, конструирање, производство, вградување, или составување сложени инсталации, пуштање на пазар, репарирање или значителна промена, а во одредени случаи, става ознака за сообразност и изготвува изјава за сообразност;

3. “Користење“ е која било активност поврзана за техничката опрема, која се однесува и на: техничка инспекција, пуштање во работа, исклучување од работа, приспособување, програмирање, одржување, сервисирање, проверка, сигурносни мерки во случај на откажување, пренамена, отстранување, како и транспорт;

4. „Корисник на техничката опрема“ е физичко или правно лице кое е сопственик на опремата или зема под наем опрема за вршење на сопствена дејност, или се јавува како работодавач со техничката опрема (во натамошниот текст: корисник);

5. „Тип на производ“ е производ за кој се обезбедува сертификат за тип согласно со прописите за безбедност на производите;

6. „Ставање во употреба“ е постапка со која се одобрува користење на техничката опрема;

7. „Техничка инспекција“ е вршење на инспекциски надзор и технички преглед и периодични испитувања;

8. „Значителна промена на техничката опрема“ е секоја активност која влијае на нејзината безбедност. За значителна промена се смета и секое сервисирање, одржување или поправка кои влијаат на безбедноста на техничката опрема и

9. „Независно правно лице“ е правно лице кое своите работи ги врши независно и непристрасно во однос на заинтересираните страни.

Член 3

Работите на инспекцискиот надзор на техничка опрема ги врши Државниот инспекторат за техничка инспекција (во натамошниот текст: Инспекторатот), како орган во состав на министерството надлежно за работите од областа на економијата (во натамошниот текст: министерство).

Член 4

Работите на технички прегледи и периодични испитувања на техничка опрема ги вршат независни правни лица за технички прегледи и периодични испитувања (во натамошниот текст: независно правно лице).

II. Надлежност на Инспекторатот

Член 5

Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и техничките прописи при користење на техничката опрема во следниве области:

- опрема под притисок,
- лифтови, жичари, дигалки и транспортери,
- производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера,
- електроенергетски постројки, електрични производи и уреди и
- експлоатација на минерални сировини.

Инспекторатот врши инспекциски надзор и над примената на законите и другите прописи при вршењето на геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните сировини согласно со Закон за минералните сировини.

Член 6

Инспекторатот води евиденција на независните правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања определени со овој закон и истата ја објавува на својата веб-страница.

Член 7

Инспекторатот донесува решение за ставање во употреба како техничка опрема за производите кои се произведуваат во Република Македонија, како и за техничката опрема која не е произведена во Република Македонија и истото го евидентира во соодветна евиденција според областа на која припаѓа, согласно со членот 5 став 1 на овој закон.

Секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, производителот е должен да го пријави до Инспекторатот кој истиот го евидентира во соодветната евиденција според областа на која припаѓа, согласно со членот 5 став 1 на овој закон.

Инспекторатот води евиденција за техничките прегледи и периодичните испитувања на техничката опрема за која донесува решение за ставање во употреба, како и за настанатите несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничката опрема.

Член 8

Формата и содржината на образецот на евиденциите од членовите 6 и 7 на овој закон, како и начинот на нивното водење ги пропишува министерот за економија.

III. Организација на Инспекторатот

Член 9

Инспекторатот работите од својата надлежност ги врши преку:

директор на Инспекторатот (во натамошниот текст: директор),

државни инспектори за опрема под притисок, државни инспектори за лифтови, жичари, дигалки и транспортери,

државни инспектори за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера,

државни инспектори за електроенергетски постројки, електрични производи и уреди,

државни инспектори за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални сировини,

државни инспектори за геологија и рударство (во натамошниот текст државни инспектори) и други вработени во Инспекторатот.

За вршење на определени стручни, административни и помошни работи од надлежност на Инспекторатот се формираат соодветни внатрешни организациони облици.

Внатрешната организација на Инспекторатот поблиску ја утврдува министерот за економија на предлог на директорот.

Член 10

Со работите на Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за економија.

За директор на Инспекторатот може да се назначи лице кое има високо образование од областа на машинството, електротехниката или друга соодветна област поврзана со надлежностите од членот 5 на овој закон и најмалку шест години работно искуство во областа.

Член 11

Директорот ги раководи, организира, координира и насочува работите на Инспекторатот.

Директорот определува раководен државен службеник кој во негово отсуство го заменува и го води тековното работење на Инспекторатот.

Директорот презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување на државните инспектори од членот 9 на овој закон.

Член 12

Државен инспектор за опрема под притисок може да биде лице кое има високо образование од областа на машинството и најмалку три години работно искуство во струката.

Државен инспектор за лифтови, жичари, дигалки и транспортери може да биде лице кое има високо образование од областа на машинството или електротехниката и најмалку три години работно искуство во струката.

Државен инспектор за производи и постројки наменети за работа во експлозивна атмосфера може да биде лице кое има високо образование од областа на хемиското инженерство, физиката или технологијата и најмалку три години работно искуство во струката.

Државен инспектор за електроенергетски постројки, електрични производи и уреди може да биде лице кое има високо образование од областа на електротехниката и најмалку три години работно искуство во структурата.

Државен инспектор за опрема, производи и постројки наменети за користење при експлоатација на минерални сировини може да биде лице кое има високо образование од областа на рударството, машинството или електротехниката и најмалку три години работно искуство во структурата.

Државен инспектор за геологија и рударство може да биде лице кое има високо образование од областа на рударството и геологијата и најмалку три години работно искуство во структурата.

Член 13

Инспекторатот ги извршува работите согласно со годишната програма за работа.

Во случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат итна интервенција на државните органи, Инспекторатот може да презема инспекциски надзор надвор од годишната програма за работа.

Годишната програма за работа од ставот 1 на овој член ја донесува директорот и ја доставува до министерот за економија.

Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот за претходната година и го поднесува преку министерството до Владата на Република Македонија на усвојување, најдоцна до крајот на јануари во тековната година и го објавува на својата веб-страница.

Член 14

Државниот инспектор самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и презема мерки за кои е овластен со овој и друг закон.

Државниот инспектор работите на инспекцискиот надзор ги врши во согласност со годишната програма за работа или по налог на директорот, во случаите определени со членот 13 став 2 на овој закон.

Член 15

Државниот инспектор не смее да врши или да присуствува на инспекциски надзор над контролираниот субјект, ако тој или член на неговото семејство е сопственик или сосопственик, член на орган на управување или надзорен орган или каде што тој или член на неговото семејство има личен интерес.

Како член на семејство на државниот инспектор од ставот 1 на овој член, во смисла на овој закон, се смета лице кое со него е во крвно сродство во права линија, како и неговиот брачен другар.

Дејствијата преземени спротивно на ставот 1 од овој член се ништовни и се сметаат за потешка повреда на службената должност.

Член 16

Овластувањето за вршење на инспекциски надзор државниот инспектор го докажува со службена легитимација.

Државниот инспектор е должен при вршењето на инспекцискиот надзор, да ја покаже службената легитимација, а на барање на контролираниот субјект, да му дозволи да ја разгледа.

Формата и содржината на образецот на службената легитимација, како и начинот на издавање и одземање на службената легитимација од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот за економија.

Член 17

Државните инспектори го вршат инспекцискиот надзор ефикасно, ефективно и транспарентно, притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до степен колку е тоа можно за заштита на интересот на контролираниот субјект.

Член 18

Правните и физичките лица можат да поднесат пријави до Инспекторатот во врска со инспекцискиот надзор извршен од страна на државните инспектори.

IV. Начин на пропишување на технички прописи за техничка опрема

Член 19

Министерот за економија, односно министерот во чија надлежност, утврдена со закон, се работите поврзани со користење на соодветната техничка опрема, донесува технички прописи за областите од членот 5 став 1 на овој член кои особено содржат:

- 1) определување на техничката опрема која е предмет на техничкиот преглед и периодични испитувања;
- 2) определување на активностите и временскиот распоред на технички преглед и периодични испитувања;
- 3) начин и постапка на вршење на техничките прегледи и периодичните испитувања;
- 4) поблиски услови кои треба да ги исполнат независните правни лица;
- 5) начин и постапка за ставање во употреба на техничката опрема и
- 6) вид на документи кои ја следат техничката опрема при ставање во употреба и при користење.

V. Условите што треба да ги исполнуваат независните правни лица

1. Добивање на решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања

Член 20

Технички прегледи и периодични испитувања може да врши само правно лице со седиште во Република Македонија кое е регистрирано во трговскиот регистар кој се води во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на една или повеќе дејности од областите утврдени во членот 5 став 1 на овој закон како приоритетна и кое има добиено решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања.

Решението за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања од ставот 1 на овој член го донесува министерот за економија.

Член 21

За утврдување на компетентноста, правното лице е должно да спроведе постапка за акредитација во Република Македонија, согласно со прописите за акредитација.

По стекнувањето со сертификат за акредитација, правното лице поднесува барање за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања до Инспекторатот. Во барањето се наведува за која од областите од членот 5 став 1 на овој закон правното лице бара да му се издаде решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања.

Кон барањето од ставот 2 на овој член правното лице е должно да достави:

- 1) решение за упис во трговскиот регистар;

2) доказ дека има склучено договор за осигурување од одговорност од штета од вршење на работи за технички прегледи и периодични испитувања;

3) доказ дека правното лице не е осудено за кривично дело што го прави неподобно за вршење на технички прегледи и периодични испитувања не постар од шест месеца;

4) доказ за позитивен бонитет, а за друштвата кои се новоосновани изјава од одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеца сметано од денот на издавањето на решението за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, ќе достави доказ за позитивен бонитет;

5) сертификат за акредитација;

6) доказ за вработеност на стручниот кадар и

7) доказ дека не му е изречена забрана за вршење на дејност технички прегледи и периодични испитувања издадена од надлежен суд.

Доколку барањето ги содржи доказите од ставот 3 на овој член Инспекторатот го известува министерството за исполнетоста на условите на правното лице за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

Доколку барањето не ги содржи доказите од ставот 3 на овој член, Инспекторатот го повикува правното лице да го дополни барањето во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето.

Доколку правното лице не го дополни барањето со доказите од ставот 3 на овој член во утврдениот рок од ставот 4 на овој член, министерот за економија донесува решение со кое го одбива барањето на правното лице.

Врз основа на известувањето од ставот 4 на овој член, министерот за економија во рок од осум дена од денот на известувањето донесува решение за исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања на правното лице.

Доколку решението за исполнетост на условите вршење на технички преглед и периодични испитувања не биде донесено во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, се смета дека правното лице ги исполнува условите од членовите 23 до 26 на овој закон.

Доколку правното лице не ги исполнува условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања, министерот за економија донесува решение со кое го одбива барањето на правното лице.

Против решението од ставовите 6, 7 и 9 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

Член 22

Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања не може да се издаде на правно лице, ако:

- неговите одговорни лица и неговиот вработен стручен кадар одговорен за извршување на операциите од постапките за технички преглед и периодични испитувања се проектант, изведувач, снабдувач, производител или корисник на техничката опрема, ниту пак овластен претставник на која било од страните,

- правното лице, неговите одговорни лица и неговиот стручен кадар се вклучени директно или како овластени претставници во проектирањето, изведувањето, маркетингот, или одржувањето на техничката работна опрема, освен кога се работи за размена на технички информации меѓу производителот или корисникот и независно правно лице,

- за неговите одговорни лица е одредена забрана за вршење на дејност додека трае забраната утврдена со одлука на судот и

- во други случаи кога со закон е одредена забрана за вршење на дејност додека трае забраната утврдена со одлука на судот.

2. Независни правни лица

Член 23

Независното правно лице и неговиот стручен кадар се должни да ги вршат постапките на технички преглед и периодичните испитувања постојано со највисок степен на професионален интегритет и техничка компетентност и да бидат ослободени од сите притисоци, особено финансиски, кои можат да влијаат врз процената или врз резултатите од технички преглед и периодични испитувања, особено од лица или групи лица кои имаат интерес од резултатите на технички преглед и периодични испитувања.

Член 24

Независното правно лице е должно да го обезбеди потребниот стручен кадар за да може правилно да ги врши техничките и административните задачи поврзани со технички преглед и периодични испитувања.

Член 25

Независното правно лице е должно да поседува или да има пристап до опремата потребна за технички преглед и периодични испитувања.

Независното правно лице е должно да има востановено методологии и постапки за вршење на технички преглед и периодични испитувања. Доколку независното правно лице применува специфични методологии и постапки, тие треба да бидат технички издржани и во согласност со научните и техничките достигнувања.

Член 26

Независното правно лице е должно да ја гарантира непристрасноста на неговиот стручен кадар при вршење на техничките прегледи и периодичните испитувања.

Независното правно лице е должно секоја година да се осигура од одговорност за штета која може да биде предизвикана од вршење на технички прегледи и периодични испитувања во висина од најмалку 300.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Независното правно лице, неговите одговорни лица и неговиот стручен кадар се должни да ја почитуваат професионалната доверливост што се однесува до сите информации добиени при извршувањето на задачите според овој закон или друг закон поврзан со извршувањето на технички преглед и периодични испитувања.

Член 27

Независните правни лица се должни постојано да ги исполнуваат условите од членовите 23 до 26 на овој закон.

Ако независното правно лице престане да ги исполнува условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања, Инспекторатот е должен веднаш да го известат министерството, а најдоцна во рок од осум дена од денот на престанувањето на условите. Врз основа на известувањето, министерот за економија донесува решение со кое се укинува решението за вршење на технички прегледи и периодични испитувања.

Против решението од ставот 2 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд.

VI. Начин на вршење на техничка инспекција

1. Техничка инспекција при ставање во употреба

Член 28

Секој корисник е должен да спроведе постапка за ставање во употреба на техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и периодично испитување.

Член 29

Техничката опрема може да биде ставена за прв пат во употреба или по значителна промена доколку независно правно лице извршило прв технички преглед во однос на предвидените услови на користење, и тоа во однос на:

- монтажа,
- инсталирање,
- подесување и
- безбедност на техничката опрема.

Член 30

По спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот поднесува барање за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата.

Кон барањето од ставот 1 на овој член корисникот е должен да ја достави особено и следнава документација: извештај од извршениот преглед на техничката опрема од независно правно лице, изјава заверена од нотар дека има склучен договор со независно правно лице кое ќе врши технички прегледи и периодични испитувања, распоред за вршење на технички преглед и периодични испитувања и други документи утврдени во техничките прописи за секоја одделна област.

Врз основа на поднесеното барање, Инспекторатот врши проверка на приложената документација од ставот 2 на овој член за да ја утврди исполнетоста на условите за ставање во употреба на техничката опрема.

Во случаите кога е доставена документацијата од ставот 2 на овој член Инспекторатот по извршената проверка, донесува решение за ставање во употреба на техничката опрема на корисникот, во рок од седум дена од денот на поднесувањето на барањето.

Решението за ставање во употреба на техничката опрема од ставот 4 на овој член Инспекторатот го евидентира согласно со членот 7 став 3 на овој закон.

2. Техничка инспекција при користење**Член 31**

Корисникот на техничката опрема е одговорен за нејзината безбедност и за одржување на безбедноста на истата за цело време на нејзиното користење.

Корисникот на техничката опрема е должен да ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис.

Корисникот има право да изврши сопствен избор на независното правно лице кое ги изведува активностите од ставот 2 на овој член.

Член 32

Независното правно лице кое врши технички преглед и периодични испитувања на техничката опрема е должен да изготви извештај во кој ќе биде содржана оцена на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот да го достави до корисникот најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на активностите.

Независното правно лице оцената на резултатите од спроведените прегледи и испитувања од ставот 1 на овој член ја дава врз основа на исполнувањето на условите за безбедноста на техничката опрема.

Член 33

Извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања доставен од независното правно лице до корисникот, ако е потребно во зависност од техничката опрема, корисникот е должен да го достави до Инспекторатот во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот.

Член 34

Во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните испитувања, корисникот е должен да го извести Инспекторатот.

Во случајот од ставот 1 на овој член Инспекторатот решава по однос на појавените разлики, врз основ на мислење на друго независно правно лице ангажирано по случаен избор. Инспекторатот за добиените резултати го известува корисникот во рок од седум дена од денот на добивањето на резултатите. Трошоците за ангажирањето на другото независно правно лице паѓаат на товар на субјектот против кој е донесено мислењето.

Член 35

Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодични испитувања е негативен, корисникот е должен да ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис, за предметната техничка опрема, за тоа да го извести Инспекторатот.

За продолжување на употреба на техничката опрема, корисникот е должен да ги отстрани причините за негативниот извештај, да направи вонреден технички преглед и периодични испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис, за предметната техничка опрема, за резултатите да го извести Инспекторатот.

Член 36

Доколку извештајот од техничкиот преглед и периодичните испитувања е негативен поради причини кои не можат да се отстранат како:

- 1) оштетување на техничката опрема чија поправка предизвикала значителна промена;
- 2) неповратна деградација на својствата на техничката опрема кои ја гарантираат нејзината безбедност;
- 3) промена на локацијата и условите на користење на техничката опрема и
- 4) промена на намената на техничката опрема, инспекторот е должен да донесе решение со кое ќе нареди ставање вон употреба на техничката опрема за која донел решение за нејзина употреба.

Доколку корисникот има за цел да ја користи техничката опрема од ставот 1 на овој член, после изведените зафати врз неа, е должен да ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба.

3. Техничка инспекција при несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничката опрема**Член 37**

Во случај на несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничката опрема, корисникот е должен веднаш да го извести Инспекторатот.

Инспекторатот е должен во соработка со другите надлежни државни органи да учествува во утврдување на причините за настанатите несреќи, хаварии и штети од ставот 1 на овој член.

VII. Прекршочни одредби**Член 38**

Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- 1) секој тип на производ наменет за пуштање на пазар во Република Македонија, не го пријави до Инспекторатот (член 7 став 2);

2) не спроведе постапка за ставање во употреба на техничката опрема во согласност со соодветниот технички пропис за вршење на технички преглед и периодично испитување (член 28);

3) по спроведениот прв технички преглед, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, корисникот до Инспекторатот не поднесе барање за ставање во употреба на техничката опрема веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на добивањето на извештајот од извршениот преглед на опремата (член 30);

4) не ги реализира активностите според распоредот за вршење на техничкиот преглед и периодичните испитувања утврден во соодветниот технички пропис (член 31);

5) не изготви извештај во кој ќе биде содржана оцена на резултатите од спроведените прегледи и испитувања и истиот не го достави до корисникот најдоцна во рок од седум дена по завршување на активностите (член 32 став 1);

6) во рок од седум дена од денот на добивањето на извештајот за извршениот техничкиот преглед и периодичното испитување, а доставен од независното правно лице, ако е потребно во зависност од техничката опрема, не го достави до Инспекторатот (член 33);

7) во случај на разлики во однос на распоредот за вршење на технички прегледи и периодични испитувања меѓу корисникот и независното правно лице, како и за други појавени разлики во однос на техничките прегледи и периодичните испитувања, не го известува Инспекторатот (член 34);

8) извештајот од техничкиот преглед и периодичното испитување е негативен, а не ја исклучи од работа техничката опрема и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за тоа не го известува Инспекторатот (член 35 став 1);

9) за продолжување на употреба на техничката опрема не ги отстрани причините за негативниот извештај, не направи вонреден технички преглед и периодични испитувања и, ако е потребно, во зависност од техничкиот пропис за предметната техничка опрема, за резултатите не го известува Инспекторатот (член 35 став 2);

10) не ја спроведе целата постапка за техничка инспекција при ставање во употреба (член 36 став 2) и

11) не постапи по решението на државните инспектори.

Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана на вршење на дејност, во траење од шест месеца до пет години, а на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи сврзани со располагање, користење, управување и ракување со техничката работна опрема во траење од една до пет години.

Државните инспектори за прекршоците од ставот 1 точки 1, 3, 5, 6 и 7 на овој член можат да му изречат мандатна казна на самото место на правното лице во износ од 500 евра во денарска противвредност, на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска противвредност, а на физичкото лице во износ од 200 евра во денарска противвредност.

За прекршоците од ставот 1 на овој член е надлежен судот.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 39

Правните лица кои вршеле активности на технички прегледи и периодични испитувања се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон до денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 40

Техничките прописи од членот 19 на овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконскиот акт од членовите 8 и 16 став 3 на овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 41

Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2006), ќе престане да се применува со денот на влегување во сила на прописот од членот 16 став 3 на овој закон.

Член 42

Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 48/99, 82/2005 и 79/2007).

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2008 година.

L I G J

PËR INSPEKSIONIN TEKNIK

I. Dispozitat e pergjithshme

Neni 1

Me kete ligj rregullohen kompetenca dhe organizimi i Inspeksionit shteteror teknik, menyra e kryerjes se inspeksionit teknik gjate shfrytezimit te pajisjes teknike dhe kushtet te cilat duhet t'i plotesojne personat juridike te pavarur per kryerjen e kontrollimeve teknike dhe kolaudimeve periodike, si dhe menyra e percaktimit te dispozitave teknike per pajisje teknike.

Neni 2

Domethenia e nocioneve ne kete ligj:

1. "Pajisje teknike" jane aparatet, makinat dhe instalimet te cilat i nenshtrohen inspeksionit teknik, ne pajtim me kete ligj, ndersa dedikohen si mjete per kryerjen e veprimtarise ose si pajisje teknike per perdorim te pergjithshem;

2. "Prodhuets" eshte personi fizik ose juridik i regjistruar per kryerjen e veprimtarise ne Regjistrin qendror te Republikes se Maqedonise, i cili ben projektimin, konstruktivimin, prodhimin, instalimin, ose bashkimin e instalimeve te komplikuar, leshimin ne treg, riparimin ose ndryshimin e konsiderueshem, ndersa ne raste te caktuara, ve shenjen e perputhshmerise dhe perгатit deklaraten e perputhshmerise;

3. "Shfrytezim" eshte cdo aktivitet i lidhur me pajisjen teknike, qe ka te beje edhe me: inspeksionin teknik, leshimin ne pune, shkycjen nga puna, rregullimin, programimin, mirmbajtjen, servisimin, kontrollimin, masat siguruese ne rast te prishjes, ridestininin, menjaninin, si dhe transportin.

4. "Shfrytezues i pajisjes teknike" eshte personi fizik ose juridik i cili eshte pronar i pajisjes ose merr me qira pajisje per kryerjen e veprimtarise personale, ose paraqitet si punedhenes me pajisjen teknike (ne tekstin e metejme: shfrytezues);

5. "Tip i prodhimit" është prodhimi për të cilin sigurohet certifikata a tipit në pajtim me dispozitat për sigurimin e prodhimeve;

6. "Venie në perdorim" është procedura me të cilën lejohe shfrytëzimi i pajisjes teknike;

7. "Inspeksion teknik" është kryerja e mbikeqyrjes inspektuese dhe kontrollimi teknik dhe kolaudimeve periodike;

8. "Ndryshim i konsiderueshem i pajisjes teknike" është çdo aktivitet i cili ndikon në sigurimin e saj. Si ndryshim i konsiderueshem konsiderohet edhe çdo servisim, mirembajtje ose riparim, të cilat ndikojnë në sigurinë e pajisjes teknike, dhe

9. "Person juridik i pavarur" është personi juridik i cili punët e veta i kryen në mënyrë të pavarur dhe të paanshme në lidhje me palet e interesuara.

Neni 3

Punët e mbikeqyrjes inspektuese të pajisjes teknike i kryen Inspektorati shtetëror për inspektim teknik (në tekstin e metejme: Inspektorati), si organ në përberjen e ministrisë kompetente për punët nga sfera e ekonomisë (në tekstin e metejme: Ministria).

Neni 4

Punët e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike të pajisjes teknike i kryejnë personat juridike të pavarur për kontrollime teknike dhe kolaudime periodike (në tekstin e metejme: personi juridik i pavarur).

II. Kompetencat e Inspektoratit

Neni 5

Inspektorati kryen mbikeqyrjen inspektuese ndaj zbatimit të ligjeve dhe dispozitave teknike gjatë shfrytëzimit të pajisjes teknike në fushat në vijim:

- pajisje nën presion;
- ashensore, teleferike, vinca dhe transportues;
- prodhime dhe stabilimente të destinuara për punë në atmosfere eksplozive; dhe
- stabilimente elektroenergjetike, prodhime elektrike dhe
- eksploatim të lendeve të para minerale.

Inspektorati kryen mbikeqyrje inspektuese edhe mbi zbatimin e ligjeve dhe dispozitave tjera gjatë kryerjes së gjurmimeve gjeologjike dhe eksploatimit të lendeve të para minerale në pajtim me Ligjin për lëndet e para minerale.

Neni 6

Inspektorati mban evidencën e personave juridike të pavarur të cilët i plotësojnë kushtet për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimit periodik të përcaktuara me kete ligj dhe të njejtën e shpall në veb faqen e vet.

Neni 7

Inspektorati miraton aktvendim për venien në përdorim si pajisje teknike për prodhimet të cilat prodhohen në Republikën e Maqedonisë, si dhe për pajisjen teknike e cila nuk është prodhuar në Republikën e Maqedonisë dhe të njejtën e evidenton në evidencën perkatese sipas fushës së cilës i takon, në pajtim me nenin 5, paragrafi 1 i këtij ligji.

Çdo tip të produktit të destinuar për leshim në tregun e Republikës së Maqedonisë, prodhuesi është i detyruar t'ia paraqesë Inspektoratit i cili të njejtën e evidenton në evidencën perkatese sipas fushës së cilës i takon, në pajtim me nenin 5, paragrafi 1 i këtij ligji.

Inspektorati mban evidencë për kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike të pajisjes teknike për të cilën merr vendim për venien në përdorim, si dhe për fatkeqesitë e shkaktuara, avaritë ose demet e shkaktuara nga pajisja teknike.

Neni 8

Formën dhe përmbajtjen e formularit të evidencave nga nenet 6 dhe 7 të këtij ligji, si dhe mënyrën e mbajtjes së tyre i përcakton ministri i Ekonomisë.

III. Organizimi i Inspektoratit

Neni 9

Inspektorati punët nga kompetenca e vet i kryen nëpërmjet të:

- drejtorit të Inspektoratit (në tekstin e metejme: drejtori),
- inspektoreve shtetërore për pajisjet nën presion,
- inspektoreve shtetërore për ashensore, teleferike, vinca dhe transportues,
- inspektoreve shtetërore për prodhime dhe stabilimente që i dedikohen punës në atmosfere eksplozive,
- inspektoreve shtetërore për stabilimente elektroenergjetike, prodhime dhe instalime elektrike,
- inspektoreve shtetërore për pajisje, prodhime dhe stabilimente që i dedikohen shfrytëzimit gjatë eksploatimit të lendeve të para minerale,
- inspektoreve shtetërore për gjeologji dhe xehetari (në tekstin e metejme: inspektore shtetërore), dhe
- të punësuarve tjerë në Inspektorat.

Për kryerjen e punëve të caktuara profesionale, administrative dhe ndihmese nga kompetenca e Inspektoratit formohen forma adekuate organizative të brendshme.

Organizimin e brendshëm të Inspektoratit më afër e përcakton ministri i Ekonomisë me propozimin e drejtorit.

Neni 10

Me punët e Inspektoratit administron drejtori të cilin e emeron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozimin e ministrit të Ekonomisë.

Drejtori i Inspektoratit mund të emërohet personi i cili ka të kryer arsimin sipëror nga sfera e makinerisë, elektro-teknikës ose nga sfera tjetër adekuate e lidhur me kompetencat nga neni 5 i këtij neni dhe së paku gjashtë vjet përvojë pune në atë fushë.

Neni 11

Drejtori i administron, organizon, koordinon dhe drejton punët e Inspektoratit.

Drejtori përcakton nepunës shtetëror udhëheqës i cili në mungesë të tij e zëvendëson dhe e administron punën rrjedhese të Inspektoratit.

Drejtori ndërmerr masa dhe kujdeset për aftësimin dhe përkryerjen profesionale të inspektoreve shtetërore nga neni 9 i këtij ligji.

Neni 12

Inspektor shtetëror për pajisje nën presion mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga fusha e makinerisë dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Inspektor shtetëror për ashensore, teleferike, vinca dhe transportues mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga sfera makinerisë ose elektroteknikës dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Inspektor shtetëror për prodhime dhe stabilimente që i dedikohen punës në atmosfere eksplozive mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga sfera e inxhinierisë kimike, fizikës ose teknologjisë dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Inspektor shtetëror për stabilimente elektroenergjetike, prodhime dhe pajisje elektrike mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga sfera e elektroteknikës dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Inspektor shtetëror për pajisje, prodhime dhe stabilimente që i dedikohen shfrytëzimit gjatë eksploatimit të lendeve të para minerale mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga sfera e xehetarisë, makinerisë ose elektroteknikës dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Inspektor shtetëror për gjeologji dhe xehetari mund të jetë personi i cili ka kryer arsimin sipëror nga sfera e xehetarisë dhe gjeologjisë dhe së paku tre vjet përvojë pune në profesion.

Neni 13

Inspektorati i kryen punet në pajtim me programin vjetor të punes.

Në rast të rrezikut të jetes dhe shendetit të njerezve dhe në situata të cilat kërkojnë intervenim urgjent të organeve shtetërore, Inspektorati mund të ndermarre mbikeqyrje inspektuese jashtë programit vjetor të punes.

Programin vjetor të punes nga paragrafi 1 i këtij neni e miraton drejtori dhe ia dorezon ministrit të Ekonomisë.

Drejtori pergatit raport vjetor për punen e Inspektoratit për vitin paraprak dhe ia dorezon për pranim përmes ministrit Qeverisë së Republikës së Maqedonise, më së voni deri në fund të muajit janar të këtij viti dhe e shpall në veb faqen e vet.

Neni 14

Inspektori shtetëror në menyre të pavarur i kryen punet e mbikeqyrjes inspektuese dhe ndermerr masa për të cilat është i autorizuar me kete dhe me ligj tjetër.

Inspektori shtetëror punet e mbikeqyrjes inspektuese i kryen në pajtim me programin vjetor të punes ose me urdheresen e drejtorit, në rastet e percaktuara në nenin 13, paragrafi 2 i këtij ligji.

Neni 15

Inspektori shtetëror nuk guxon të kryejë ose të marrë pjesë në mbikeqyrje inspektuese mbi subjektin e kontrolluar, nese ai ose anetari i familjes së tij është pronar ose bashkepronar, anetar i organit administrues ose organit mbikeqyrës ose aty ku ai ose anetari i familjes së tij ka interes personal.

Anetar i familjes së inspektorit shtetëror nga paragrafi 1 i këtij neni në kuptimin e këtij ligji konsiderohet personi i cili me të është në lidhje gjaku në linje të drejte si dhe bashkeshorti/ja i tij/e saj.

Veprimet e ndermarra në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni janë të pavlefshme dhe konsiderohen si shkelje më e rënde e detyres zyrtare.

Neni 16

Autorizimin për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese inspektori shtetëror e deshmton me legjitimacion zyrtar.

Inspektori shtetëror është i detyruar që gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, ta tregojë legjitimacionin zyrtar, ndërsa me kërkesen e subjektit të kontrolluar, të lejojë ta shikojë.

Formen dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit zyrtar, si dhe menyren e dhenies dhe marrjes së legjitimacionit zyrtar nga paragrafi 1 i këtij neni e percakton ministri i Ekonomisë.

Neni 17

Inspektoret shtetërore e kryejnë mbikeqyrjen inspektuese në menyre efikase, efektive dhe transparente, duke mbajtur llogari me kete rast për mbrojtjen e interesit publik dhe deri në shkallë aq sa kjo është e mundur për mbrojtjen e interesit të subjektit të kontrolluar.

Neni 18

Personat juridike dhe fizike mund t'i parashtrojnë fletëparaqitje Inspektoratit në lidhje me mbikeqyrjen inspektuese nga inspektoret shtetërore.

IV. Menyra e percaktimit të dispozitave teknike për pajisje teknike

Neni 19

Ministri i Ekonomisë, gjegjësisht ministri në kompetencën e të cilit të percaktuar me ligj janë punet e lidhura me shfrytëzimin e pajisjes teknike adekuate miraton dispozita teknike për fushat nga neni 5, paragrafi 1 i këtij neni të cilat vecanerisht përmbajnë:

1) percaktimin e pajisjes teknike e cila është objekt i kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;

2) percaktimin e aktivitetëve dhe orarin kohor të kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;

3) menyren e procedurës për kryerjen e kontrollit teknik dhe kontrollimit periodik;

4) kushtet më të afërta të cilat duhet t'i plotësojnë personat juridike të pavarur;

5) menyren dhe procedurën e venies në përdorim të pajisjes teknike, dhe

6) llojin e dokumentëve të cilat e përcjellin pajisjen teknike gjatë venies në përdorim dhe gjatë shfrytëzimit.

V. Kushtet të cilat duhet t'i plotësojnë personat juridike të pavarur

1. Pranimi i aktvendimit për plotësimin e kushteve për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kontrollimeve periodike

Neni 20

Kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike mund t'i kryejë vetëm personi juridik me seli në Republikën e Maqedonise i cili është i regjistruar në Regjistrin tregtar që mbahet në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonise për kryerjen e një ose të më shumë veprimtarive nga fushat e percaktuara në nenin 5, paragrafi 1 i këtij ligji si paresore dhe që ka pranuar aktvendim për plotësimin e kushteve për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike.

Aktvendimin për plotësimin e kushteve për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike nga paragrafi 1 i këtij ligji e miraton ministri i Ekonomisë.

Neni 21

Për konfirmimin e kompetencës, personi juridik është i detyruar të zbatojë procedurën për akreditim në Republikën e Maqedonise, në pajtim me dispozitat për akreditim.

Pas marrjes së certifikates për akreditim, personi juridik i parashtron kërkesë për konfirmimin e plotësimit të kushteve për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike Inspektoratit. Në kërkesë theksohet se për cilën nga fushat e nenit 5, paragrafi 1 i këtij ligji, personi juridik kërkon t'i jepet aktvendimi për plotësimin e kushteve për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike.

Me kërkesen nga paragrafi 2 i këtij neni personi juridik është i detyruar të dorëzojë:

1) aktvendimin për regjistrim në regjistrin tregtar;

2) deshmime që ka lidhur marrëveshje për sigurim nga përgjegjësia e demit nga kryerja e punëve për kontrolle teknike dhe kolaudime periodike;

3) deshmime që personi juridik nuk është i gjykuar për veper penale që e bënë të papershtatshëm për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike jo më të vjetër se gjashtë muaj;

4) deshmime për bonitet pozitiv, ndërsa për shoqëritë të cilat janë të sapothemeluara deklaraten nga personi përgjegjës te personi juridik që në afat prej gjashtë muajsh duke llogaritur nga dita e leshimit të aktvendimit për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike, do të dorëzojë deshmime për bonitet pozitiv;

5) certifikatën për akreditim;

6) deshmime për përfundimin e kuadrit profesional, dhe

7) deshmime që nuk i është kumtuar ndalim për kryerjen e veprimtarisë kontrollime teknike dhe kolaudime periodike të leshuar nga gjykata kompetente.

Nese kërkesa i përmban deshmime nga paragrafi 3 i këtij neni, Inspektorati e njofton ministrin për plotësimin e kushteve të personit juridik për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

Nese kerkesa nuk i permban deshmite nga paragrafi 3 i ketij neni, Inspektorati e therret personin juridik qe ta plotesoje kerkesen ne afat prej tete ditesh nga dita e pranimit te njoftimit.

Nese personi juridik nuk e ploteson kerkesen me deshmite nga paragrafi 3 i ketij neni ne afatin e percaktuar nga paragrafi 4 i ketij neni, ministri i Ekonomise miraton aktvendim me te cilin e refuzon kerkesen e personit juridik.

Ne baze te njoftimit nga paragrafi 4 i ketij neni, ministri i Ekonomise ne afat prej tete ditesh nga pranimi i njoftimit miraton aktvendim per plotesimin e kushteve per kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike te personit juridik.

Nese aktvendimi per plotesimin e kushteve per kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike nuk merret ne afat prej 30 ditesh nga dita e parashtimit te kerkeses, llogaritet qe personi juridik i ploteson kushtet nga nenet 23 dhe 26 te ketij ligji.

Nese personi juridik nuk i ploteson kushtet per kryerjen e kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike, ministri i Ekonomise miraton aktvendim me te cilin e refuzon kerkesen e personit juridik.

Kunder aktvendimit nga paragrafet 6, 7 dhe 9 te ketij neni mund te ngrihet kontest administrativ para gjykates kompetente.

Neni 22

Aktvendimi per plotesimin e kushteve per kryerjen e kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike nuk mund t'i jepet personit juridik nese:

- personat e tij pergjegjes dhe kuadri i tij profesional i punesuar pergjegjes per kryerjen e operacioneve nga procedurat per kontroll teknik dhe kolaudime periodike, jane: projektues, kryeres, furnizues, prodhues ose shfrytezues te pajisjes teknike, as perfaqesues te autorizuar nga cilado pale,
- personi juridik, personat e tij pergjegjes dhe kuadri i tij profesional jane te kycur drejtperdrejte ose si perfaqesues te autorizuar ne projektimin, kryerjen, marketingun, ose mirembajtjen e pajisjes teknike te punes, pervec kur behet fjale per kembimin e informatave teknike ndermjet prodhuesit dhe shfrytezuesit dhe personit juridik te pavarur,
- per personat e tij pergjegjes eshte percaktuar ndalim per kryerjen e veprimtarise derisa zgjat ndalimi i percaktuar me vendimin e gjykates, dhe
- ne raste tjera kur me ligj eshte caktuar ndalim per kryerjen e veprimtarise derisa zgjat ndalimi i percaktuar me vendimin e gjykates.

2. Personat juridike te pavarur

Neni 23

Personi juridik i pavarur dhe kuadri i tij profesional jane te detyruar t'i kryejne procedurat e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike vazhdimisht me shkallen me te larte te integritetit profesional dhe kompetences teknike dhe te jene te liruar nga te gjitha presionet vecanerisht ne menyre financiare, te cilat mund te ndikojne ne vleresimin ose ne rezultatet nga kontrolltet teknike dhe kolaudimet periodike, vecanerisht nga personat te cilet kane interes nga rezultatet e kontrollit teknik dhe kolaudimet periodike.

Neni 24

Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta siguroje kuadrin e nevojshem profesional qe te mund t'i kryeje menyre te rregullt detyrat teknike dhe administrative te lidhura me kontrollin teknik dhe kolaudimet periodike.

Neni 25

Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta kete ose te kete qasje ne pajisjen e nevojshme per kontroll teknik dhe kolaudime periodike.

Personi juridik i pavarur eshte i detyruar te rivendos metodologji dhe procedura per kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike. Nese personi juridik i pavarur zbaton metodologji dhe procedura specifike, ato duhet te jene teknikisht te qendrueshme dhe ne pajtim me arrijtet shkencore dhe teknike.

Neni 26

Personi juridik i pavarur eshte i detyruar ta garantoje paanshmerine e kuadrit te vet profesional gjate kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike.

Personi juridik i pavarur eshte i detyruar qe cdo vit te sigurohet nga pergjegjesia e demit i cili mund te shkaktohet nga kryerja e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike ne lartesi se paku prej 300.000 eurosh me kundervlere ne denare sipas kursit te mesem te Bankes Popullore te Republikes se Maqedonise ne ditën e pageses.

Personi juridik i pavarur, personat pergjegjes te ai dhe kuadri i tij profesional jane te detyruar ta respektojne besueshmerine profesionale qe ka te beje me te gjitha informatat e fituara gjate kryerjes se puneve sipas ketij ligji ose ligji tjeter te lidhur me kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike.

Neni 27

Personat juridike te pavarur jane te detyruar qe vazhdimisht t'i plotesojne kushtet nga nenet 23 deri 26 te ketij ligji.

Nese personi juridik i pavarur pushon t'i plotesoje kushtet per kryerjen e kontrollit teknik dhe kontroleve periodike, Inspektorati eshte i detyruar qe menjehere ta njoftoje ministrine, ndersa me se voni ne afat prej tete ditesh nga dita e nderprerjes se kushteve. Ne baze te njoftimit, ministri i Ekonomise miraton aktvendim me te cilin shfuqizohet aktvendimi per kryerjen e kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 2 i ketij neni mund te ngrihet kontest administrativ para gjykates kompetente.

VI. Menyra e kryerjes se inspeksionit teknik

1. Inspeksioni teknik para venies ne perdorim

Neni 28

Secili shfrytezues eshte i detyruar mbaje procedure per venien ne perdorim te pajisjes teknike ne pajtim me dispoziten teknike adekuat per kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimit periodik.

Neni 29

Pajisja teknike mund te vihet ne perdorim per here te pare ose pas ndryshimit te konsiderueshem nese personi juridik i pavarur ka kryer kontrollin e pare teknik ne raport me kushtet e parapara te shfrytezimit dhe ate ne raport me:

- montimin,
- instalimin,
- rregullimin dhe
- sigurimin e pajisjes teknike.

Neni 30

Pas zbatimit te kontrollit te pare teknik, varesisht nga dispozita teknike per pajisjen teknike lendore, shfrytezuesi Inspektoratit i parashtrohet kerkese per venien ne perdorim te pajisjes teknike menjehere, ndersa me se voni ne afat prej tete ditesh nga dita e marrjes se raportit nga kryerja e kontrollit te pajisjes.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni, shfrytezuesi eshte i detyruar ta parashtroje vecanerisht edhe dokumentacionin ne vijim: raportin e kryerjes se kontrollit te pajisjes teknike nga personi juridik i pavarur, deklaraten e vertetuar nga noteri se ka lidhur marreveshje me personin juridik te pavarur i cili do te kryeje kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike.

me periodike, orarin e kryerjes së kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike dhe dokumentet tjera të percaktuara në dispozitat teknike për çdo fushe të caktuar.

Në baze të kërkeses së parashtruar, Inspektorati bën verifikimin e dokumentacionit të parashtruar nga paragrafi 2 i këtij neni për ta konfirmuar plotësimin e kushteve për venien në përdorim të pajisjes teknike.

Në rastet kur është dorezuar dokumentacioni nga paragrafi 2 i këtij neni Inspektorati pas kryerjes së verifikimit, miraton aktvendim për venien në përdorim të pajisjes teknike të shfrytëzuesit, në afat prej shtate ditësh nga dita e paraqitjes së kërkeses.

Aktvendimin për venien në përdorim të pajisjes teknike nga paragrafi 4 i këtij neni Inspektorati e evidenton në pajtim me nenin 7, paragrafi 3 i këtij ligji.

2. Inspeksioni teknik gjatë shfrytëzimit

Neni 31

Shfrytëzuesi i pajisjes teknike është përgjegjës për sigurimin e saj dhe për mirëmbajtjen e sigurimit të të njëjtit gjatë tërë kohës së shfrytëzimit të saj.

Shfrytëzuesi i pajisjes teknike është i detyruar t'i realizojë aktivitetet sipas orarit të kryerjes së kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike të percaktuara me dispoziten teknike adekuate.

Shfrytëzuesi ka të drejtë të bëjë zgjedhjen personale të personit juridik të pavarur i cili i paraqet aktivitetet nga paragrafi 2 i këtij neni.

Neni 32

Personi juridik i pavarur i cili kryen kontrollin teknik dhe kolaudimet periodike të pajisjes teknike është i detyruar të përgatitë raport i cili do të përmbajë vlerësimin e rezultateve nga kontrollet dhe kolaudimet e zbatuara, dhe të njëjtin t'i a dorezojë shfrytëzuesit, më së voni në afat prej shtate ditësh pas përfundimit të aktivitetëve.

Personi juridik i pavarur vlerësimin e rezultateve nga kontrollet dhe kolaudimet e kryera nga paragrafi 1 i këtij neni e jep në baze të plotësimit të kushteve për sigurimin e pajisjes teknike.

Neni 33

Raportin nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike të dorezuar nga personi juridik i pavarur shfrytëzuesit, nëse është e nevojshme varesisht nga pajisja teknike, shfrytëzuesi është i detyruar t'i a dorezojë Inspektoratit në afat prej shtate ditësh nga dita e marrjes së raportit.

Neni 34

Në rast të dallimeve në lidhje me orarin për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike ndërmjet shfrytëzuesit dhe personit juridik të pavarur, si dhe për paraqitjen e dallimeve tjera në lidhje me kontrollet teknike dhe kontrollimet periodike, shfrytëzuesi është i detyruar ta njoftojë Inspektoratin.

Në rastin e paragrafit 1 të këtij neni Inspektorati vendos në lidhje me dallimet e paraqitura, në baze të mendimit të personit tjetër juridik të pavarur, të angazhuar me zgjedhje të rastësishme. Inspektorati për marrjen e rezultateve e njofton shfrytëzuesin në afat prej shtate ditësh nga dita e marrjes së rezultateve. Harxhimet për angazhimin e personit tjetër juridik të pavarur bien në barrën e subjektit kundër të cilit është miratuar mendimi.

Neni 35

Nëse raporti nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike është negativ, shfrytëzuesi është i detyruar ta shkyce nga puna pajisjen teknike dhe nëse është e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lëndore, për këtë ta njoftojë Inspektoratin.

Për vazhdimin e përdorimit të pajisjes teknike, shfrytëzuesi është i detyruar t'i menjajtojë shkaqet për raport negativ, të bëjë kontroll teknik dhe kolaudime periodike të rregullta dhe nëse është e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lëndore për rezultatet ta njoftojë Inspektoratin.

Neni 36

Nëse rezultati nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike është negativ, për shkaqe të cilat nuk mund të menjahenohet si:

1) demtimi i pajisjes teknike riparimi i së ciles ka shkaktuar ndryshim të konsiderueshem,

2) degradimi i pakthyeshem i cilesive të pajisjes teknike të cilat e garantojnë sigurinë e saj,

3) ndërrimi i lokacionit dhe kushteve të shfrytëzimit të pajisjes teknike, dhe

4) ndërrimi i destinacionit të pajisjes teknike, inspektori është i detyruar që të marrë aktvendim me të cilin do të urdherohet venia jashtë përdorimit e pajisjes teknike për të cilën ka marrë aktvendim për përdorimin e saj.

Nëse shfrytëzuesi ka për qëllim ta shfrytëzojë pajisjen teknike nga paragrafi 1 i këtij neni, pas kryerjes së intervenimeve mbi të, është i detyruar ta zbatojë tërë procedurën për inspeksion teknik gjatë venies në përdorim.

3. Inspeksioni teknik gjatë fatkeqesive, demtimeve ose dëmeve të shkaktuara nga pajisja teknike

Neni 37

Në rast të fatkeqesive, avarive ose dëmeve të shkaktuara nga pajisja teknike, shfrytëzuesi është i detyruar që menjëherë ta njoftojë Inspektoratin.

Inspektorati është i detyruar që në bashkëpunim me organet tjera shtetërore kompetente të marrë pjesë në konstatimin e shkaqeve për fatkeqesitë, avaritë dhe demet e shkaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni.

VII. Dispozitat për kundervajtje

Neni 38

Gjoke në shumë prej 3.500 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denare do t'i kumtohet për kundervajtje personit juridik nëse:

1) çdo lloj prodhimi të destinuar për leshim në treg në Republikën e Maqedonisë nuk ia paraqet Inspektoratit, (neni 7, paragrafi 2);

2) nuk zbaton procedurë për venien në përdorim të pajisjes teknike në pajtim me dispoziten teknike adekuate për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike (neni 28);

3) pas zbatimit të kontrollit teknik, varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lëndore, shfrytëzuesi Inspektoratit nuk ia parashtron kërkesën për venien në përdorim të pajisjes teknike menjëherë, ndërsa më së voni tërë ditë nga dita e marrjes së raportit nga kryerja e kontrollit të pajisjes (neni 30);

4) nuk i realizon aktivitetet sipas orarit për kryerjen e kontrollit teknik dhe kontrollimet periodike të percaktuara në dispoziten teknike adekuate (neni 31);

5) nuk përgatit raport i cili do të përmbajë vlerësimin e rezultateve nga zbatimi i kontrolleve dhe kolaudimeve, dhe të njëjtin nuk ia dorezon shfrytëzuesit më së voni në afat prej shtate ditësh pas përfundimit të aktivitetëve (neni 32, paragrafi 1);

6) në afat prej shtate ditësh nga dita e marrjes së raportit për kryerjen e kontrollit teknik dhe kolaudimeve periodike, ndërsa të dorezuar nga personi juridik i pavarur, nëse është e nevojshme varesisht nga pajisja teknike, nuk ia dorezon Inspektoratit (neni 33);

7) në rast të dallimeve në lidhje me orarin për kryerjen e kontrolleve teknike dhe kolaudimeve periodike ndërmjet shfrytëzuesit dhe personit juridik të pavarur, si dhe për dallimet tjera të paraqitura në lidhje me kontrollet teknike dhe kolaudimet periodike, nuk e njofton Inspektoratin (neni 34);

8) raporti nga kontrolli teknik dhe kolaudimet periodike eshte negativ, ndersa nuk e shkyc nga puna pajisjen teknike dhe nese eshte e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lendore për kete nuk e njofton Inspektoratin (neni 35, paragrafi 1);

9) për vazhdimin e perdorimit të pajisjes teknike nuk i menjanon shkaqet për raportin negativ, nuk bën kontroll teknik të crregullt dhe kolaudime periodike dhe nese eshte e nevojshme varesisht nga dispozita teknike për pajisjen teknike lendore për rezultatet nuk e njofton Inspektoratin (neni 35, paragrafi 2);

10) nuk e zbaton tere proceduren e inspeksionit teknik gjate venies në perdorim (neni 36, paragrafi 2), dhe

11) nuk vepron sipas aktvendimit të inspektoreve shtetore.

Gjobe në shume prej 1.300 deri 2.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet edhe personit pergjegjes te personi juridik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Gjobe në shume prej 1.300 deri 2.000 euro me kundervlere në denare do t'i kumtohet personit fizik për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni.

Për veprimet nga paragrafi 1 i ketij neni krahas gjobes personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundervajtje ndalim i perkohshem për kryerjen e detyres, në kohezgjitje prej gjashte muajsh deri në pese vjet, ndersa personit pergjegjes te personi juridik do t'i kumtohet sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e detyrave në lidhje me dispozicionin, shfrytezimin, administrimin dhe perdorimin e pajisjes teknike të punes në kohezgjitje prej një deri në pese vjet.

Inspektorët shtetore për kundervajtjet nga paragrafi 1, pikat 1, 3, 5, 6 dhe 7 të ketij neni mund t'u kumtojne denim mandator në vendngjarje personit juridik në shume prej 500 euro me kundervlere në denare, personit pergjegjes te personi juridik në shume prej 200 euro me kundervlere në denare, ndersa personit fizik në shume prej 200 euro me kundervlere në denare.

Për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni eshte kompetente gjykata.

VIII. Dispozitat kalimtare dhe perfundimtare

Neni 39

Personat juridike të cilet kane kryer aktivitete të kontroleve teknike dhe kolaudimeve periodike jane të detyruar ta harmonizojne punen e tyre me dispozitat e ketij ligji deri në ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji.

Neni 40

Dispozitat teknike nga neni 19 i ketij ligji do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Akti nenligjor nga neni 8 dhe neni 16, paragrafi 3 i ketij ligji do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 41

Rregullorja për formën dhe permbajtjen e formularit të legjitimacionit të inspektorit shtetor për inspeksionin teknik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 9/2006) do të pushoje të zbatohet me ditën e hyrjes në fuqi të dispozites nga neni 16, paragrafi 3 i ketij ligji.

Neni 42

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji shfuqizohet Ligji për inspeksionin teknik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 48/99, 82/2005 dhe 79/2007).

Neni 43

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tete nga dita e shpalljes në "Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa do të zbatohet prej 1 tetor 2008.

1652.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2847/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" број 20/96, 26/96, 34/97, 69/2004 и 113/2007), во членот 10-а став 2 по зборовите: "црна врана" се брише запирката, се додава сврзникот "и", по зборот "сојка" се става точка, а зборовите: "и волк" се бришат.

Во ставот 3 по зборовите: "бизамски глушец" се додава зборот "волк".

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJUETI

Neni 1

Нë Ligjin për gjueti ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/96, 26/96, 34/97, 69/2004 dhe 113/2007), në nenin 10-a, në paragrafin 2 pas fjalëve: "sorra e zezë" shlyhet presja, shtohet lidhëza "dhe", pas fjalës "grifsha" vihet pikë, ndërsa fjalët: "dhe ujku" fshihen.

Në paragrafin 3, pas fjalëve: "mi bizami," shtohet fjala "ujku".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1653.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2822/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси ("Службен весник на Република Македонија" број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, и 92/2007), во членот 6 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

"4) решенија, дозволи и други исправи во моментот на издавање на истите, и за поднесоците за нивно издавање кога се поднесуваат во електронски облик."

Член 2

Во членот 12 став 1 по зборот "странката" се става запирка и се додаваат зборовите: "освен поднесоците од членот 6 став 1 точка 4 на овој закон".

Член 3

Во членот 26 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
"Кај органите на државната управа таксите се плаќаат во таксени вредносници (административни таксени марки) во износ до 200 денари, а над овој износ се плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка.

Таксата за поднесоците кои се поднесуваат во електронски облик се плаќа во готови пари исклучиво на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка."

Член 4

Во членот 37 во Тарифата на административните такси, се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. По тарифниот број 4 се додаваат два нови тарифни броја 4-а и 4-б, кои гласат:

"Тарифен број 4-а

Решение за утврдување на државјанство на Република Македонија 150.

Тарифен број 4-б

Решение за дополнителни запишувања и исправки во матичните книги 150".

2. Во тарифниот број 7 точка 1 потточка а) бројот "250" се заменува со бројот "150", во потточка б) бројот "500" се заменува со бројот "250", во потточка г) бројот "500" се заменува со бројот "250", во потточка д) бројот "1.000" се заменува со бројот "250", во потточка е)

бројот "500" се заменува со бројот "250", во потточка е) бројот "1.000" се заменува со бројот "250" и во потточка ж) бројот "100" се заменува со бројот "50".

3. Во тарифниот број 9 по точката 3 се додаваат четири нови точки 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

"4) за регистрирање на оружје 200

5) за дозвола за колекционерско оружје 300

6) за издавање на одобрение за набавување на колекционерско оружје 200

7) за издавање на потврда за оружје од Д категорија 200".

Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

4. Во Тарифниот број 10 точка 2 бројот "200" се заменува со бројот "100".

5. Во Тарифниот број 16 став 1 по зборот "на" се додава зборот "годишна", а бројот "600" се заменува со бројот "300".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"За издавање на месечна ЦЕМТ дозвола за меѓународен превоз на стока за домашен превозник по секоја дозвола 500."

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

6. По Тарифниот број 33-е се додава нов тарифен број 33-ж, кој гласи:

"Тарифен број 33-ж

За барање за добивање дозвола за трговија со неопасен отпад 50

За дозвола за трговија со неопасен отпад 15.000

За Решението по барање за обновување на дозвола за трговија со неопасен отпад 5.000."

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TAKSAT ADMINISTRATIVE

Neni 1

Në Ligjin për taksat administrative ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005 dhe 92/2007), në nenin 6 pas pikës 3 shtohet pika e re 4 si vijon:

"4) aktvendimet, lejet dhe dokumentet tjera në momentin e dhënies së të njëjtave, dhe për parashtresat për dhënien e tyre kur parashtrohen në formë elektronike."

Neni 2

Në nenin 12, paragrafi 1, pas fjalës "pala" vihet presje dhe shtohen fjalët: "përveç parashtresave nga neni 6, paragrafi 1, pika 4 e këtij ligji."

Neni 3

Në nenin 26 paragrafët 1 dhe 2ndryshohen si vijon:

"Te organet e administratës shtetërore taksat paguhet në taksa me vlerë (pulla postare me vlerë) me shumë deri në 200 denarë, ndërsa mbi këtë shumë paguhet me para në dorë ekskluzivisht në llogari adekuate për pagesa në kuadër të llogarisë së arkës.

Taksa për dërgesat të cilat parashtrohen në formë elektronike paguhet me para në dorë ekskluzivisht në llogari adekuate për pagesa në kuadër të llogarisë së arkës.

Neni 4

Në nenin 37, në Tarifën e taksave administrative, bëhen ndryshimet dhe plotësimet në vijim:

1. Pas numrit të tarifës 4 shtohen dy numra të ri të tarifës 4-a dhe 4-b si vijon:

"Numri i tarifës 4-a

Aktvendim për përcaktimin e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë 150

Numri i tarifës 4-b

Aktvendim për regjistrimet dhe korrigjimet shitesë në librat e amzës 150".

2. Në numrin e tarifës 7, në pikën 1. nënpika a) numri "250" zëvendësohet me numrin "150", në nënpikën b) numri "500" zëvendësohet me numrin "250", në nënpikën g) numri "500" zëvendësohet me numrin "250", në nënpikën d) numri 1000 zëvendësohet me numrin "250", në nënpikën gj) numri "500" zëvendësohet me numrin "250", në nënpikën e) numri "1 000" zëvendësohet me numrin "250" dhe në nënpikën zh) numri "100" zëvendësohet me numrin "50".

3. Në numrin e tarifës 9, pas pikës 3 shtohen katër pika të reja 4, 5, 6 dhe 7 si vijon:

4) Për regjistrimin e armës 200

5) Për leje për armë të koleksionit 300

6) Për dhënien e lejs për furnizimin me armë të koleksionit 200

7) Për dhënien e vërtetimit për armë të kategorisë D 200".

Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 bëhen pika 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15.

4. Në numrin e tarifës 10 në pikën 2 numri "200" zëvendësohet me numrin "100".

5. Në numrin e tarifës 16, në paragrafin 1 pas fjalës "e" shtohet fjala "vjetore" ndërsa numri "600" zëvendësohet me numrin "300".

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 si vijon:

"Për dhënien e lejes mujore CEMT për transport ndërkombëtar të mallit për transportues të vendit për çdo leje 500.

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 4, 5 dhe 6.

6. Pas numrit të tarifës 33-e shtohet numri i ri i tarifës 33-zh si vijon:

"Numri i tarifës 33-zh

Për kërkesën për marrjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme 50

Për lejen për tregti me hedhurina të parrezikshme 15 000

Për aktvendimin ndaj kërkesës për përtëritjen e lejes për tregti me hedhurina të parrezikshme 5 000"

Neni 5

Ky ligj hyn fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1654.

Vrз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2825/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 и 38/2005), во членот 17 став (2) зборовите: "Законот за утврдување и наплата на јавните приходи" се заменуваат со зборовите: "Законот за даночната постапка".

Член 2

Членот 44-а се брише.

Член 3

Во членот 51-в по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) Патничките автомобили се ослободени од акциза при нивниот увоз ако се добиени како подарок од странски донатори, а се наменети за државните органи, општините, градот Скопје, општините во градот Скопје и за јавните установи.

(3) Патничките автомобили на хибриден погон (комбинација на бензински мотор и електромотор) се ослободени од акциза."

Член 4

Во членот 61 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на даночниот обврзник - правно лице, ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице и на физичкото лице за прекршоците од ставот (1) на овој член."

За прекршокот од ставот (1) точка 11 на овој член од физичкото лице ќе се одземе моторното возило кое како погонско гориво користи минерално масло кое содржи материи за обележување согласно со овој закон.

Ставот (3) се менува и гласи:

"За повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од две години на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од шест месеца до две години, на одговорното лице во правното лице забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од една до три години, а на физичкото лице - даночен обврзник забрана на вршење на дејност во траење од една до две години."

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЛИГЈ

ПËР NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AKCIZAT

Нени 1

Нë ligjin për akcizat ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004 dhe 38/2005), në nenin 17, paragrafi (2) fjalët: "Ligji për përcaktimin dhe pagesën e të hyrave publike" zëvendësohen me fjalët: "Ligji për procedurë doganore".

Neni 2

Neni 44-a shlyhet.

Neni 3

Në nenin 51-v, pas paragrafit (1) shtohet dy paragrafë të rinj (1) dhe (2) si vijon:

"(2) Automjetet për udhëtarë lirohen nga akcizat gjatë importit të tyre nëse janë fituar si dhuratë nga donatorë të huaj, ndërsa u dedikohen organeve shtetërore, komunave, Qytetit të Shkupit dhe institucioneve publike."

(3) Automjetet për udhëtarë me lëvizje hibride (kombinim të motorit me benzinë dhe elektromotor) lirohen nga akcizat."

Neni 4

Në nenin 61, paragrafi 1 fjalja hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje të obliguarit tatimor - person juridik, nëse:"

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës te personi juridik dhe personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."

Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pika 11 të këtij neni personit fizik do t'i merret automjeti i cili si forcë lëvizëse shfrytëzon vaj mineral që përmban materie për shënim në pajtim me këtë ligj.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Për përsëritjen e kundërvajtjeve nga paragrafi 1 i këtij neni në afat prej dy vjetësh personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm i kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh deri në dy vjet, personit përgjegjës te personi juridik ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet, ndërsa personit fizik i obliguar tatimor ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një deri në dy vjet.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1655.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2872/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за вработување на инвалидни лица ("Службен весник на Република Македонија" број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005 и 29/2007), во членот 9 став 1 зборовите: "пет лица" се заменуваат со зборовите "десет лица", а втората реченица станува став 2.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи:

"Заедницата од ставот 1 на овој член врши увид во работењето на заштитните друштва, води евиденција на вработените инвалидни лица, заштитните друштва и бројот и структурата на вработените во заштитните друштва, а за констатираните неправилности од спроведувањето на одредбите од овој закон кои се однесуваат на посебните услови за вработување и работење на инвалидното лице, Заедницата е должна да го информира Државниот инспекторат за труд."

Член 3

Во членот 15 став 1 процентот "5%" се заменува со процентот "10%".

Член 4

Во членот 16-а став 1 воведната реченица се менува и гласи: "Во рамки на расположливите средства од Посебниот фонд се доделуваат неповратни средства за:"

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Основен критериум за утврдување на висината на доделените неповратни средства за опрема од точката 3 на овој член е бројот на вработените инвалидни лица. Висината на средствата кои се доделуваат се утврдува на следниов начин:

- до 20 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е до 2;
- до 40 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 3 до 5;
- до 60 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 6 до 8;
- до 80 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 9 до 12;
- до 100 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 13 до 20;
- до 130 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 21 до 35;
- до 160 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е од 36 до 50 и
- до 200 плати ако вкупниот број на вработени инвалидни лица кај работодавачот е над 51."

Во ставот 2 кој станува став 3 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: "и ако барателот не го намалил бројот на инвалидните лица од членот 9 став 1 на овој закон за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд".

Ставот 4 се брише.

Ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Член 5

Во членот 16-б став 6 по зборовите: "во сила на овој закон," се додаваат зборовите: "а за чие вработување се користени средства од Посебниот фонд,"

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

“Корисникот на средствата на кој со решение на Управниот одбор на Агенцијата му се доделени средства од Посебниот фонд врз основа на неточни податоци за кои знаел или морал да знае дека се неточни, односно на друг противправен начин го остварил правото на доделени средства од Посебниот фонд, е должен во рок од 60 дена да ги врати примените средства и да ја надомести евентуалната штета. Ако корисникот на средствата и Агенцијата не се спогодат, Агенцијата ќе поднесе тужба до надлежниот суд за враќање на неосновано примените средства.”

Член 6

Во Главата VI зборовите: “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Член 7

Членот 20 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на заштитното друштво ако не ги исполнува условите од членот 9 на овој закон.

Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во заштитното друштво.”

Член 8

Членот 20-а се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице доколку постапи спротивно од членовите 4-а и 16-б ставови 1 и 7 на овој закон.

Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 9

Членот 21 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице ако не ги исполнува условите од членот 5 на овој закон.

Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 10

Членот 22 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.800 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на работодавецот ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со членот 16-а став 5 од овој закон.”

Член 11

Членот 23 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на инвалидното лице кое самостојно врши дејност ако средствата добиени од Посебниот фонд не ги користи согласно со членот 16-а став 5 на овој закон.”

Член 12

Членот 24 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во Агенцијата ако додели средства спротивно од членот 16 ставови 2, 5 и 7 на овој закон.”

Член 13

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:

“Член 24-а

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Министерството води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.”

Член 14

Во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните заштитни друштва се должни да се усогласат со членот 9 став 1 на овој закон.

Постојните заштитни друштва до истекувањето на рокот од ставот 1 на овој член, можат да користат неповратни средства од Посебниот фонд, ако ги исполнуваат условите утврдени во членот 16-а на овој закон.

Ако по истекување на рокот од ставот 1 на овој член, постојните заштитни друштва не се усогласат со членот 9 став 1 на овој закон, престануваат да работат како заштитни друштва.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

LIGJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIMIN E PERSONAVE INVALIDË

Neni 1

Në Ligjin për punësimin e personave invalidë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005 dhe 29/2007), në nenin 9 paragrafin 1 fjalët: "pesë persona" zëvendësohet me fjalët: "dhjetë persona", ndërsa fjalja e dytë bëhet paragraf 2.

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4.

Neni 2

Në nenin 11 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Bashkësia nga paragrafi 1 i këtij neni bën mbikëqyrje në punën e shoqatave mbrojtëse, mban evidencën e personave të punësuar invalidë, shoqatave mbrojtëse dhe numrit dhe strukturës së të punësuarve në shoqatat mbrojtëse, ndërsa për parregullsitë e konstatuara nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji, të cilat kanë të bëjnë me kushtet e veçanta për punësimin dhe punën e personit invalid, Bashkësia është obliguar ta informojë Inspektoratit shtetëror për punë."

Neni 3

Në nenin 15 paragrafi 1 përqindja "5%" zëvendësohet me përqindjen "10%".

Neni 4

Në nenin 16-a fjalja hyrëse e paragrafit 1 ndryshon si vijon:

"Në suazat e mjeteve në dispozicion nga Fondi i veçantë ndahen mjete të pakthyeshme për:"

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Kriter themelor për përcaktimin e lartësisë së mjeteve të pakthyeshme të ndara për pajisje nga pika 3) e këtij neni është numri i personave invalidë të punësuar. Lartësia e mjeteve të cilat ndahen përcaktohet në mënyrën si vijon:

- deri në 20 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është deri në 2;
- deri në 40 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 3 deri në 5;
- deri në 60 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 6 deri në 8;
- deri në 80 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 9 deri në 12;
- deri në 100 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 13 deri në 20;
- deri në 130 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 21 deri në 35;
- deri në 160 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është prej 36 deri në 50; dhe
- deri në 200 rroga nëse numri i përgjithshëm i personave të punësuar invalidë të punëdhënësi është mbi 51".

Нë параграфин 2 i cili бëhet параграф 3 нë fund тë фјалисë пика shlyhet dhe shtohen фјалët: "dhe нëсë кërкуеси нук е ка звогëлуар numrin e personave invalidë nga neni 9, параграфи 1 i кëtij ligji пëр пунëсимин е тë cilëve janë shfrytëзуар мјетë nga Fondi i веçантë."

Параграфи 4 shlyhet.

Параграфët 5, 6 dhe 7 бëхен параграфë 4, 5 dhe 6.

Нени 5

Нë ненин 16-b, параграфи 6 пас фјалëve: "нë фуџи тë кëtij ligji," shtohen фјалët: "ндëрса пëр пунëсимин е тë cilëve janë shfrytëзуар мјетë nga Fondi i веçантë."

Пас параграфит 7 shtohet параграф i ri 8 si vijon:

"Shfrytëзуеси i мјетеве тë cilит ме активдин тë Кëшиллит дрејтуес тë Аџенцисë i janë ндарë мјетë nga Fondi i веçантë нë базë тë тë дhëнаве тë пасакта пëр тë cilat ка дитур осе дëтимисшт ëштë дашур та дијë се janë тë пасакта, респективисшт нë мënýрë тјетër кундëрлјџоре е ка реализуар тë дрејтën е мјетеве тë ндара nga Fondi i веçантë, ëштë i дëтиуар қë нë афат прëј 60 дитëш т'i ктхëјë мјетет е прануара dhe та компенсџë дëмин еventual. Нëсë shfrytëзуеси i мјетеве dhe Аџенциа нук мерен веш, Аџенциа до т'i параштрџë пaди гјјкатëс компетенте пëр ктхимин е мјетеве тë прануара па базë."

Нени 6

Нë Креун VI. фјалët: "DISPOZITA NDËSHKUESE" зëвëндëсohen ме фјалët: "DISPOZITA ПËР КУНДËРВАЈТЈЕ".

Нени 7

Нени 20 нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 1.800 дери нë 2.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје shoqërisë mbrojtëсë нëсë нук i plotëson kushtet nga neni 9 i кëtij ligji.

Гјџбë нë shumë прëј 400 дери нë 600 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје nga параграфи 1 i кëtij neni edhe personit пëргјџџës тë shoqëria mbrojtëсë".

Нени 8

Нени 20-a нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 1.800 дери нë 2.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје personit juridik нëсë vepron нë кундëрсштим ме ненин 4-a dhe ненин 16-b параграфët 1 dhe 7 тë кëtij ligji.

Гјџбë нë shumë прëј 400 дери нë 600 euro ме кундëрвлерë ме денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје nga параграфи 1 i кëtij neni edhe personit пëргјџџës тë personi juridik".

Нени 9

Нени 21 нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 1.800 дери нë 2.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје personit juridik нëсë нук i plotëson kushtet nga neni 5 i кëtij ligji.

Гјџбë нë shumë прëј 400 дери нë 600 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје nga параграфи 1 i кëtij neni edhe personit пëргјџџës тë personi juridik".

Нени 10

Нени 22 нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 1.800 дери нë 2.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пунëдhëнсит нëсë мјетë е marra nga Fondi i веçантë нук i shfrytëзон нë пaјтим ме нени 16-a, параграфи 5 i кëtij ligji".

Нени 11

Нени 23 нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 800 дери нë 1.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet пëр кундëрвајтје personit invalidë i cili нë мënýрë тë pavarur kryen veprimtari нëсë мјетет е marra nga Fondi i веçантë нук i shfrytëзон нë пaјтим ме нени 16-a, параграфи 5 i кëtij ligji".

Нени 12

Нени 24 нdryshohet si vijon:

"Гјџбë нë shumë прëј 800 дери нë 1.000 euro ме кундëрвлерë нë денарë до т'i shqiptohet personit пëргјџџës тë Аџенциа нëсë ндан мјетë нë кундëрсштим ме нени 16, параграфët 2, 5 dhe 7 тë кëtij ligji".

Нени 13

Пас ненит 24 shtohet нени i ri 24-a, si vijon:

"Нени 24-a

Para parashtrimit тë кërкëсëс пëр процедурë пëр кундëрвајтје пëр кундëрвајтјет е парара нë кëtë ligj, Ministria mban процедурë пëр баразим нë пaјтим ме Ligjin пëр кундëрвајтје."

Нени 14

Нë афат прëј dy вјетëш nga дита е hyrjes нë фуџи тë кëtij ligji, shoqëritë mbrojtëсë екзистуесë janë тë дëтиуара тë harmonizohen ме нени 9 параграфин 1 тë кëtij ligji.

Shoqëritë mbrojtëсë екзистуесë дери нë skadimin е афатит nga параграфи 1 i кëtij neni, mund тë shfrytëзojнë мјетë тë pakthyeshme nga Fondi i веçантë, нëсë i plotësoјнë kushtet е пëрçактуара нë нени 16-a тë кëtij ligji.

Нëсë пас skadimit тë афатит nga параграфи 1 i кëtij neni, shoqëritë mbrojtëсë екзистуесë нук harmonizohen ме нени 9, параграфи 1 тë кëtij ligji, pushojнë тë пунџнë si shoqëri mbrojtëсë.

Нени 15

"Ky ligj hyn нë фуџи дитën е тетë nga дита е shpalljes нë "Gazetën zyrtare тë Republikës сë Maqedonisë".

1656.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јули 2008 година.

Бр. 07-2857/1
11 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007), во членот 1 став (3) по зборот „Агенција“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 2

Во членот 2 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови основано согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување“.

Член 3

Во членот 3 став (1) точките 1), 2), 3) и 7) се менуваат и гласат:

„1) „Друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови кое е основано и работи согласно со овој закон.

2) „Задолжителен пензиски фонд“ е отворен инвестиционен фонд основан и управуван од страна на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

3) „Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување“ е агенција на која и е доверена супервизија на работењето на друштвата за управување со задолжителни пензиски фондови, друштвата за управување со доброволни пензиски фондови, друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и професионалните пензиски шеми во согласност со овој закон.

7) „Пренос на средства“ е пренесување на средствата од сметката на членот отворена во еден пензиски фонд, во друг пензиски фонд со кој управува друго друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

По точката 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11 кои гласат:

“9) „Трансакциони провизии“ се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови.

10) „Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“ е акционерско друштво кое управува со задолжителен и со доброволен пензиски фонд согласно со овој закон и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

11) „Пензиско друштво“ е друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.“

Член 4

Во член 4 по зборот „уредено“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 5

Во членот 7 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 6

Во член 11 став (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „што се води во Централниот регистар на Република Македонија“.

Во ставот (3) зборовите: „Судот каде што се води трговскиот регистар“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

Член 7

Во членот 13 став (1) по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „пресметан според методологија“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Методологијата за пресметка на капиталот од ставот (1) на овој член ја пропишува Агенцијата.“

Член 8

Во членот 16 ставовите (5) и (6) се менуваат и гласат:

“5) Доколку постојат само две друштва едното друштво не смее да купува акции од другото друштво за управување со пензиски фондови и тие не смеат да се спојуваат, присоединуваат, делат или на друг начин да се реорганизираат.

6) Доколку постојат повеќе од две друштва едно друштво не смее да купува акции од друго друштво за управување со пензиски фондови, освен во случај на спојување и присоединување на друштвата.“

Член 9

Во членот 17 став (3) точка в) зборовите: „мерка на безбедност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“.

Член 10

Во членот 20 став (1) точка а) по зборот „лица“ зборовите: „вклучувајќи и други друштва за управување со пензиски фондови“ се бришат.

Член 11

Во членовите 21 ставови (1), (2) и (5), 41, 44, 45 став (1) точка в), 59 ставови (7) и (9), 68 ставови (2) и (3) точка б), 72, 78, 87 став (1) точка б), 97, 102 ставови (2) и (3), 104 став (2), 108 став (1) точка д) потточка 1), 109, 112, 113 став (1), 117 ставови (1) точка д) и (2), 118 став (2), 119 став (1), 120 став (4), 121 став (2), 122 ставови (1) и (2), 123 став (2) и 126 ставови (1), (2) и (5) по зборот „друштво“ во различен член и број се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 12

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

“Член 21-а

(1) Друштвото е должно да има посебна организациона единица за внатрешна ревизија која за својата работа одговара пред надзорниот одбор на друштвото.

(2) Организационата единица од ставот (1) на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста и ажурноста на работењето на друштвото особено преку:

а) следење на спроведувањето на прописите;

б) следење на спроведувањето на интерните процедури и политики и

в) процена на општата ефикасност на работењето на друштвото.

(3) Организационата единица од ставот (1) на овој член изготвува годишна програма за работа за наредната година и извештај за внатрешната ревизија за претходната година и ги доставува на усвојување на надзорниот одбор на друштвото, најдоцна до 31 март.

(4) Лице вработено во организационата единица од ставот (1) на овој член врши работи единствено за внатрешната ревизија.

(5) Организационата единица од ставот (1) на овој член е должна да ги достави програмата и извештајот од ставот (3) на овој член до Агенција, истовремено со нивното доставување до надзорниот одбор на друштвото.“

Член 13

Во членот 22 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Друштвото е должно да објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор, во најмалку еден дневен весник и на својата веб страница, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собранието на друштвото.“

Член 14

По членот 22 се додава нов член 22-а кој гласи:

“Член 22-а

(1) Претставници на друштвата задолжително учествуваат на обуки од областа на капитално финансирано пензиско осигурување организирани од Агенцијата.

(2) Агенцијата ги пропишува видот на обуките и начинот на нивното спроведување.“

Член 15

По членот 39 се додава нова Главата III а со наслов кој гласи: „ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ“ и десет нови члена 39-а, 39-б, 39-в, 39-г, 39-д, 39-ѓ, 39-е, 39-ж, 39-з и 39-с, кои гласат:

„Член 39-а

(1) Друштво за управување со пензиски фондови се основа врз основа на дозвола од Агенцијата и управува со пензиски фонд врз основа на одобрение за управување со пензиски фонд.

(2) Во Централниот регистар на Република Македонија може да се изврши упис на друштвото само ако тоа има дозвола од Агенцијата издадена согласно со условите пропишани со овој закон.

(3) Агенцијата поблиску ги пропишува начинот и постапката за добивање дозвола за основање и одобрение за управување со пензиски фонд.

Член 39-б

(1) Заради добивање на дозвола за основање на друштво заинтересираните лица доставуваат до Агенцијата барање со документацијата наведена во членот 39-в од овој закон и деловен план кој ги содржи поединостите за сите надоместоци и провизии што ќе се наплатуваат согласно со овој закон. Барање за одобрение за управување со пензиски фонд се доставува заедно со барањето за дозвола за основање на друштво.

(2) Барањата од ставот (1) на овој член се поднесуваат потпишани од овластени потписници на лицето или лицата кои би биле основачи на друштво, во форма пропишана од Агенцијата. Во случај да има повеќе лица кои имаат интерес да настапат како еден барател, барањата со документација се поднесува заеднички од името на сите лица.

Член 39-в

(1) Кон барањата од членот 39-б став (1) на овој закон се доставува следнава документација:

а) нацрт на статут на друштвото;

б) нацрт на статут на пензискиот фонд со кој ќе се управува;

в) нацрт на договор со чувар на имот;

г) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека доколку добијат дозвола ќе основаат друштво и пензиски фонд согласно со овој закон;

д) список на основачите и податоци за поврзаноста на правните лица и објаснувања за карактерот на таквата поврзаност;

ѓ) за сите лица кои би биле основачи, заверени копии од основачките акти и статутите на друштвата и извадок од надлежен орган во кој се регистрирани, имиња и адреси на членови на управните одбори и заверени копии од последните три финансиски извештаи ревидирани од надворешен овластен ревизор, како и секој дополнителен доказ потребен за да се покаже дека се исполнети условите од членот 15 ставови (1) и (3) на овој закон;

е) документи со кои се потврдува дека на датумот на поднесување на барањата, основачите кои ќе држат 51% од основачкиот капитал на друштвото имаат големо искуство во управување со средства и имаат рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции, најмалку за период од една година пред да се пријават како основачи;

ж) доказ за потеклото на финансиските средства што ќе бидат уплатени на име основачки капитал на друштвото;

з) список на кандидати за членови на управниот одбор и на надзорниот одбор на друштвото заедно со изјави со кои тие се согласни да ги извршуваат овие функции доколку добијат дозвола за основање и да ги задоволат сите услови пропишани со овој закон вклучувајќи повлекување од која било функција што претставува конфликт на интереси и е забранета со овој закон, како и опис на нивните стручни квалификации и на претходното професионално искуство;

с) податоци за лица со посебни овластувања и одговорности кои се предлага да бидат одговорни за инвестиционите одлуки;

и) уверенија дека на лицата кои се членови на органите на раководење и управување на друштвото не им е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето со пензиски фондови или финансиски услуги;

ј) план за имплементирање на основањето на друштво и пензиски фонд, како и организационен план за структурата на друштвото;

к) програма за инвестиционата стратегија на пензискиот фонд и

л) други потребни документи кои ги пропишува Агенцијата.

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањата од членот 39-б став (1) на овој закон, Агенцијата може да побара доставување на дополнителни документи и податоци.

(3) Агенцијата може дополнително да испита одделни факти во врска со барањата и документацијата и за таа цел може:

а) да се обрати до други надлежни регулаторни и супервизорски органи и институции во Република Македонија и во странство и

б) да прибира документи и податоци од други извори.

Член 39-г

Агенцијата издава дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд на заинтересирани лица, врз основа на документите и податоците од членот 39-в на овој закон, доколку не е спротивно на интересите на осигурениците кои би можеле да се зачленат во иден пензиски фонд кој ќе се основа согласно со овој закон и по оцена за исполнување на следниве услови:

а) од документите и примените податоци произлегува дека доколку се издаде дозвола, во предложеното друштво ќе биде уплатен основачкиот капитал пропишан со овој закон;

б) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите располагаат со финансиски средства за таа намена;

в) од документите и расположливите податоци произлегува дека барателите ги исполнуваат условите за основачи од членовите 14 и 15 на овој закон;

г) од документите и расположливите податоци произлегува дека лицата предложени за членови на управен одбор и на надзорен одбор и лицата одговорни за инвестиционото управување, ги исполнуваат условите утврдени со овој закон;

д) документите поднесени согласно со членот 39-в од овој закон содржат одредби кои нема да ги загрозат интересите на членовите на пензискиот фонд или во тие документи не се пропуштени одредби со кои во доволна мера се заштитени тие интереси;

ѓ) барателите докажале дека обезбедиле или ќе обезбедат навремено склучување договори за финансиско сметководство и ревизија на друштвото согласно со овој закон;

е) предложениот назив на идното друштво или називот на идниот пензиски фонд нема да ги доведе во заблуда членовите на фондот, идните членови и кое било друго лице кое би можело да има контакти со друштвото и пензискиот фонд;

ж) работењето на друштвото и на пензискиот фонд ќе се врши согласно со стандардите на управување со пензиски фондови и добрите деловни обичаи и

з) од документите и од податоците произлегува дека идното друштво нема да врши други дејности, освен оние за кои е овластено врз основа на овој закон и кои се директно поврзани со управувањето со пензиски фонд.

Член 39-д

(1) Агенцијата одлучува за барањата од членот 39-б став (1) на овој закон во рок од 60 дена од приемот на барањата.

(2) На заинтересираните лица на кои им се прифатени барањата Агенцијата им издава дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд.

(3) Заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање и условно одобрение за управување со пензиски фонд се должни да основаат друштво согласно со поднесената документација, врз основа на Законот за трговските друштва и овој закон. Друштвото мора да биде основано во рок од 90 дена од приемот на дозволата, а од оправдани причини Агенцијата може да го продолжи рокот за најмногу 90 дена.

(4) Доколку заинтересираните лица на кои им е издадена дозвола за основање не основаат друштво во рокот определен со ставот (3) на овој член, по истекот на тој рок Агенцијата ќе ја одземе дозволата за основање.

Член 39-ѓ

(1) На заинтересираните лица на кои не им е издадена дозвола Агенцијата им доставува одлука со образложение за одбивањето. Овие одлуки се достапни на јавноста.

(2) Против одлуката од ставот (1) на овој член заинтересираното лице може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.

Член 39-е

(1) Друштвото ја известува Агенцијата за основање и уписот во Централниот регистар на Република Македонија во рок од 30 дена од извршениот упис. Друштвото е должно да достави заверени копии од основачките акти и статутот на друштвото, последните верзии на документите од членот 39-в став (1) точки (б) и (в) на овој закон, копија од условното одобрение од членот 39-г на овој закон и други документи во врска со работењето со пензискиот фонд пропишани од Агенцијата.

(2) По исполнување на условите предвидени во членот 39-д став (3) на овој закон и ставот (1) на овој член условното одобрение за управување со пензиски фонд станува полноважно.

(3) Друштвото не може да започне со активности на управување со пензиски фонд, како и маркетинг и испитување на јавното мислење пред добивање на дозволата за основање, одобрението за управување со пензиски фонд и пред уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 39-ж

Сите измени на акционерите, членовите на управниот и надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности или измени и дополнувања на документите и податоците наведени во членот 39-в на овој закон, подлежат на претходно одобрение од страна на Агенцијата, освен ако промените се надвор од контролата на друштвото, а тоа ги презело сите потребни мерки за спречување на тие промени. Агенцијата ги цени таквите промени согласно со одредбите од членот 39-г на овој закон.

Член 39-з

(1) Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со пензиски фонд од истите причини заради кои одбива барање согласно со членот 39-в на овој закон, заради неисполнување на условите од

членот 39-г на овој закон, по настанување на условите од членовите 13 став (4), 53 став (6), 126 став (1) и 143 став (4) на овој закон, заради злоупотреба на податоци за времено распределени осигуреници и членови или во други случаи на грубо кршење на одредбите на овој закон и на барање од друштвото.

(2) Пред да го повлече или укине одобрението за управување со пензиски фонд, Агенцијата ќе го повика друштвото и ќе му даде можност да ги отстрани незаконитостите и неправилностите во работењето во рок определен од Агенцијата, освен доколку смета дека таквата можност би била во спротивност со интересите на членовите на пензискиот фонд или на јавниот интерес.

(3) Агенцијата веднаш ќе го извести друштвото за одлуката за повлекување или укинување на одобрението за управување со пензиски фонд.

(4) Против одлуката на Агенцијата од ставот (1) на овој член друштвото може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.

(5) Агенцијата поблиску ја уредува постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со пензискиот фонд од ставот (1) на овој член.

Член 39-с

(1) Друштвото на кое му е повлечено одобрението за управување со пензиски фонд врз основа на членот 39-з од овој закон продолжува да работи под надзор на Агенцијата, на начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(2) Доколку на друштво му се укине одобрението за управување со пензиски фонд, врз основа на членот 39-з од овој закон, заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата го презема управувањето и раководењето со тој пензиски фонд, до исполнување на условите од ставот (3) на овој член, на начин пропишан од Агенцијата по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика.

(3) Кога одлуката за укинување на одобрението ќе стане конечна и доколку има најмалку две друштва, Агенцијата ги распределува членовите во постојните пензиски фондови со кои управуваат тие друштва согласно со членот 58 став (8) од овој закон, на начин пропишан од Агенцијата.

Член 16

Во членот 45 став (1) точка б) зборот „брокерските“ се заменува со зборот „трансакционите“.

Член 17

Во членот 46 став (1) зборовите: „друштвата за управување со пензиски фондови и пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва и задолжителните и доброволните пензиски фондови“.

Во ставот (2) по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „со јавни овластувања утврдени со овој закон“.

Во ставот (7) зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителните и доброволните пензиски фондови“.

Член 18

Членот 47 се менува и гласи:

„(1) Агенцијата ги врши следниве работи:

а) спроведува активности за прибирање барања за основање пензиски друштва, издава, повлекува и одзема дозволи за основање на пензиски друштва, издава дозволи за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозволи за вршење дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и издава, одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;

б) врши супервизија на работењето на пензиските друштва и пензиските фондови со кои тие управуваат, а особено го контролира законитото работење на истите;

в) врши супервизија на работењето на правните лица кои се чувари на средствата на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови и на странските менаџери на средства на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд во врска со работењето со тие средства;

г) го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика;

д) ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

ѓ) дава предлог за покренување на прекршочни и кривични постапки пред надлежен орган против пензиските друштва, чувари на имот на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови, странски менаџери на средства и други лица во случај на повреда на одредбите на овој закон и на други закони;

е) ги следи и ги разгледува финансиските извештаи на задолжителните и доброволните пензиски фондови и на пензиските друштва;

ж) води регистар на агенти;

з) заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива на капитално финансираното пензиско осигурување и на финансискиот сектор, соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и со други органи и институции во земјата и во странство. Обемот, содржината и формата на соработка подетално меѓусебно ги уредува Агенцијата со надлежните органи и институции;

с) соработува со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во делот на овластувањата што му се доверени на тој фонд со овој закон;

и) донесува акти согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;

ј) донесува интерни упатства за својата работа и изготвува стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување;

к) иницира донесување на прописи и други акти во врска со пензиските друштва и со пензиските фондови со кои тие управуваат;

л) се зачленува и учествува во домашни и меѓународни организации, кога таквото учество е во интерес на македонскиот пензиски систем и

љ) врши други работи согласно со овој закон и согласно со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

(2) Актите и прописите кои Агенцијата ги донесува согласно овој закон се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 19

Во членот 48 зборовите: „друштво“ и „друштвата“ се заменуваат со зборовите: „пензиските друштва“, а зборовите: „пензиските фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски фондови“.

Член 20

Членот 49 се менува и гласи:

„(1) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови или поранешни членови на тие пензиски фондови против пензиските друштва, за дејствија и активности преземени од страна на тие друштва кои не се во согласност со закон и со актите на тие друштва.

(2) До Агенцијата можат да се поднесат поплаки од членови на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови против други лица со кои тие пензиски фондови и пензиските друштва имале деловни или договорни односи, во случај кога членот верува дека неговите интереси како член на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд биле оштетени како резултат на кршење на овој закон или Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување од тоа лице во поглед на деловните или договорните односи.

(3) Агенцијата може да се обрати до пензиското друштво против кое примила поплака заради разјаснување на случајот, доколку тоа нема да наштети на интересите на подносителот на поплаката.

(4) Агенцијата води евиденција на поплаките против пензиските друштва согласно со ставот (3) на овој член и за тоа објавува статистички податоци во својот информативен проспект.“

Член 21

Во членот 50 став (2) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (6) по точката г) точката се заменува со точка и записка и се додаваат две нови точки д) и ѓ), кои гласат:

„д) определува максимална висина на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на овој закон и

ѓ) врши и други работи утврдени со статутот на Агенцијата.“

Во ставот (7) буквите: „и г)“ се заменуваат со буквите: „г) и д)“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Против одлука на Управниот одбор на Агенцијата незадоволната страна може да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежен суд. Тужбата не го одложува извршувањето на одлуката.“

Член 22

Во членот 51 став (4) точка в) зборовите: „пензиски фондови“ се заменуваат со зборовите: „задолжителни и/или доброволни пензиски фондови“.

Во точката д) и ставот (6) точка в) зборовите: „мерка на безбедност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“.

Ставот (9) се менува и гласи:

„Лицата со посебни овластувања и одговорности, вработени во Агенцијата, кои учествуваат во носењето на одлуките со важно влијание за пензиските друштва, задолжителните и доброволните пензиски фондови и членовите мораат да имаат високо образование и работно искуство од најмалку три години во областа на управувањето со задолжителни и доброволни пензиски фондови, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето, актуарската наука или правото.“

Член 23

Членот 52 се менува и гласи:

„(1) Директорот, заменикот на директорот и вработените во Агенцијата не смеат:

а) да примаат какви било надоместоци или плаќања, да прифаќаат некаква функција или вработување, или да вршат услуги или да стекнуваат акции во:

1) пензиско друштво или во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд со кој тоа друштво управува;

2) чувар на имотот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд или

3) основачи на пензиско друштво и

б) по исклучок од точката а) на овој став, лицата од ставот (1) на овој член можат да стекнуваат акции најмногу до 5% во чуварот на имот на задолжителен и/или доброволен пензиски фонд и во основачи на пензиско друштво.

(2) Ограничувањата пропишани во ставот (1) точка а) од овој член важат и за време од една година по престанокот на функцијата директор на Агенцијата и заменик на директорот и по престанокот на работниот однос на вработените во Агенцијата.”

Член 24

Членот 53 се менува и гласи:

„(1) Заради извршување на своите должности Агенцијата е овластена:

а) да ги добива на увид сите документи на пензиските друштва и електронската евиденција во врска со нивното работење и со работењето на пензиските фондови со кои управуваат;

б) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од точката а) на овој став од чувар на имот и од странски менаџер на задолжителните и/или доброволните пензиски фондови;

в) да ги добива на увид сите документи и електронска евиденција од осигурител за начинот на организирање и финансирање на професионалната пензиска шема;

г) да добива информации од членови на управен одбор и на надзорен одбор и други лица вработени во субјектите од точките а), б) и в) на овој став во врска со активностите на пензиското друштво, задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд или професионалната пензиска шема и

д) да бара писмени и лично потпишани изјави од лицата наведени во точката г) од овој став.

(2) Директорот на Агенцијата може да овласти лице да влезе во службените простории на:

а) пензиско друштво заради контрола и увид во законитоста во работењето на тоа пензиско друштво и на пензискиот фонд со кој управува и контрола на примената на статутот и другите акти на тоа друштво;

б) чувар на имот и странски менаџер на средства заради увид и контрола во законитоста на работењето и во примената на потпишаните договори со односот на пензиско друштво и

в) осигурител заради контрола и увид во законитоста на организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.

(3) Пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства и осигурителот се должни на лицето овластено за контрола да му ги стават на располагање сите книги, документи и други евиденции во врска со работењето на пензиското друштво, пензискиот фонд со кој управува тоа друштво, странскиот менаџер на средства, чуварот на имот, како и организирањето и финансирањето на професионалната пензиска шема.

(4) Видот и обемот на контролата се утврдува со решението за контрола што го донесува директорот на Агенцијата.

(5) Лицето овластено за контрола изготвува записник и истиот го доставува до Агенцијата. Доколку Агенцијата утврди неправилности во работењето или во водењето на деловните книги, со решение ќе му наложи на друштвото, на чуварот на имот, на странскиот менаџер на средства или на осигурителот истите да ги отстрани во определениот рок.

(6) Согласно со ставот (5) од овој член пензиското друштво, чуварот на имот, странскиот менаџер на средства или осигурителот се должни во определениот рок да ги отстранат неправилностите и да достават известување до Агенцијата за отстранетите неправилности со приложени докази дека неправилностите се отстранети или исправени. Доколку пензиското друштво не ги отстрани неправилностите, Агенцијата може да го укине одобрението за управување со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови на тоа друштво.

(7) Доколку Агенцијата при вршењето на контролата во работењето на пензиското друштво и управувањето со задолжителните и/или доброволните пензиски фондови утврди дека постојат работи или дела кои се казниви според закон, директорот или лице овластено од него поднесува пријава за поведување на постапка пред надлежен орган.

(8) Агенцијата поблиску го пропишува начинот на вршење на контролата на пензиските друштва.“

Член 25

Членот 54 се менува и гласи:

„(1) Агенцијата објавува извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија за претходната година, до 30 јуни од тековната година. Извештајот содржи податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансираното пензиско осигурување и други прашања за кои Агенцијата смета дека се од значење за капитално финансираното пензиско осигурување.

(2) Агенцијата поднесува извештај за својата работа за претходната година до Владата на Република Македонија, до 30 јуни од тековната година. Извештајот за работата на Агенцијата се усвојува од Владата на Република Македонија и истиот се доставува за информирање на Собранието на Република Македонија.”

Член 26

Во членот 55 ставот (1) се менува и гласи:

„Членовите на управниот одбор, директорот, заменикот на директорот, вработените во Агенцијата и други лица не смеат да оддаваат или користат за лична употреба никакви информации што ги добиле при вршењето на функциите или овластувањата врз основа на овој закон и кои се класифицирани со соодветен степен на тајност согласно со закон. Информациите треба да се чуваат и пет години по престанокот на функцијата или овластувањето, односно престанокот на работниот однос во Агенцијата.”

Во ставот (3) точки в) и г) зборовите: „пензиските фондови” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителните и/или доброволните пензиски фондови”, а зборот „друштвата” во различен член и број се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.

Член 27

Во членот 56 став (3) точка а) зборот „друштвата” се заменува со зборовите: „пензиските друштва”.

Во точката б) зборовите: „тендерска документација” се заменуваат со зборовите: „обрасци на барања и документација кон барањата за дозвола за основање на друштво и одобрение за управување со пензиски фонд”.

Точката в) се менува и гласи:

”в) надомест за дозвола за основање на пензиско друштво, дозвола за вршење дејност - управување со доброволни пензиски фондови, дозвола за вршење дејност - управување со задолжителни пензиски фондови и за одобренија за управување со задолжителни и/или доброволни пензиски фондови;“.

Член 28

Во членот 57 став (2) по зборот „закон“ се става записка и се додаваат зборовите: „Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување“.

Член 29

Во членот 58 ставот (8) се менува и гласи:

„При распределбата на осигурениците во пензиските фондови согласно со ставот (7) на овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кои се распределуваат во секој одделен пензиски фонд да се определи според приносот на пензискиот фонд и висината на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) на овој закон што го наплатува друштвото кое управува со тој пензиски фонд, на датумот што го утврдува Агенцијата.“

Член 30

Во членот 59 став (1) по точката се додава нова реченица која гласи: „Друштвото е должно заедно со договорот за членство на осигуреникот да му достави поднесок за раскинување на договорот.“

Член 31

Во членот 61 ставови (1) и (7) точка б) зборовите: „Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Во рок од осум работни дена од приемот на временниот договор за членство, Агенцијата писмено го известува членот на пензискиот фонд дека го примила временниот договор за членство со формуларот и дека за премин од постојниот во идниот пензиски фонд членот е должен да плати паричен надоместок, согласно со членот 98 став (1) точка в) на овој закон. Преминот може да се изврши единствено доколку членот кој сака да премине во идниот пензиски фонд да го пополни и да го врати формуларот заедно со доказот за платениот надоместок, во рок од осум работни дена од приемот на известувањето, со што потврдува дека е согласен да премине во идниот пензиски фонд.“

Во ставовите (3) и (4) зборовите: „Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“, а по зборот „формуларот“ се додаваат зборовите: „и доказот за платениот надоместок“.

Во ставот (6) по зборот „формулар“ се додаваат зборовите: „и доказот за платениот надоместок“.

Член 32

Во членот 63 став (2) по зборот „пренос“ записката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 33

Во членот 65 ставот (1) се менува и гласи:

„Кога член на пензиски фонд ќе стекне право на инвалидска пензија, согласно со членот 132-в од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, преку Агенцијата, веднаш го известува друштвото кое управува со тој пензиски фонд дека членот стекнал право на инвалидска пензија. На првиот нареден датум на пренос по денот на приемот на известувањето друштвото е должно да ги префрли средствата од сметката на тој член во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, освен во случаите утврдени со членот 90 на овој закон.“

Член 34

Во членот 66 став (1) во петтиот ред по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „преку Агенцијата“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за пренос на средствата во случаите од ставовите (1) и (3) на овој член и членот 65 од овој закон, како и видот и форматот на податоците кои се разменуваат меѓу институциите и лицата вклучени во постапката.“

Член 35

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

“Член 66-а

(1) Уплатените придонеси за членот на пензиски фонд кој го отповикал утврдениот статус врз основа на членот 131 став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се пренесуваат во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(2) Агенцијата ги пропишува начинот и постапката за пренос на средствата од ставот (1) на овој член.“

Член 36

Во членот 69 став (1) точка в) зборовите: „ставови (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.

Точката г) се менува и гласи:

„г) доставува податоци преку Агенцијата на друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови во врска со извршениот пренос на придонесите согласно со точката в) на овој став;“.

Член 37

Во членот 75 став (3) точка а) по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точката б) по зборот „друштвата“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (4) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Друштвото или друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ги доставува материјалите на одобрување до Агенцијата и не смее да објави или емитира неodobрен материјал за маркетинг.“

Член 38

Во членот 77 став (1) по зборот „друштво“ и во ставот (5) по зборовите: „некое друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (3) се додава нова реченица која гласи: „Агентот е должен сите контакти со членот или со лицата кои имаат право да станат членови на пензиски фонд да ги врши лично и не смее да склучува договор за членство преку друго лице.“

Во ставот (6) точка б) зборовите: „мерка на безбедност“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“.

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

„(11) На лицето избришано од регистарот на агенти согласно со ставот (8) од овој член нема да му дозволи повторно запишување во регистарот, во рок од три години од датумот на бришењето.“

Член 39

Во членот 85 ставови (2) и (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да ја промени проценетата вредност за одредена хартија од вредност по барање на Агенцијата доколку таа при контролата утврди дека тоа друштво при процената користело несоодветно пресметана цена за хартијата од вредност или објективната вредност не одговара на вистинската состојба на пазарот, како и кога се загрозе-ни интересите на членовите.”

Член 40

Во членовите 86 став (1) и 87 став (1) точка б) зборовите: „март и септември” се заменуваат со зборовите: „јуни и декември”.

Член 41

Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Агенцијата поблиску ја пропишува формата и содржината на финансиските извештаи на друштвата.”

Член 42

Во членот 94 став (1) по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) точка ж) зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември”.

Во ставот (3) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници”.

Во ставовите (5) и (6) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 43

Во членот 95 ставови (1), (2) и (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (3) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“, зборовите: „пред 31 декември” се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31 декември“ и зборот „брокерски” се заменува со зборот „трансакциони”.

Член 44

Во членот 96 став (1) точки а) и д) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точката в) зборовите: „брокерската кука” се заменуваат со зборовите: „правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност”.

Во точката г) зборот „брокерските” се заменува со зборот „трансакционите”.

Член 45

Во членот 98 став (1) точка б) по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точката в) во првиот ред по зборот „надоместок” зборовите: „од средствата на сметката на член на пензискиот фонд“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Надоместокот од ставот (1) точка в) на овој член го уплатува членот на пензискиот фонд кој пристапува во идниот пензиски фонд. Друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој пристапува членот или претставник на тоа друштво не смее да го плати овој надоместок.”

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6), кои гласат:

„(4) Агенцијата за секоја календарска година ја определува максималната висина на надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член врз основа на реалните податоци и проекции за бројот на членови и висината на придонесите, нето средствата на задолжителните пензиски фондови, податоци за работењето на друштвата или друштвата за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и надоместоците на сите вклучени институции во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

(5) На актот од ставот (4) на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.

(6) Доколку друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови не го определи надоместокот од ставот (1) точка а) на овој член, го наплатува надоместокот определен согласно со ставот (4) од овој член.”

Член 46

Во членот 99 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) зборовите: „точка б)” се заменуваат со зборовите: „точка а)”.

Член 47

Во членот 100 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) зборовите: „дневен весник” се заменуваат со зборовите: „од најтиражните дневни весници”.

Ставот (4) се брише.

Член 48

Членот 101 се менува и гласи:

“(1) Трансакционите провизии во врска со трансакции на стекнување или пренос на средствата на пензискиот фонд се плаќаат од средствата на пензискиот фонд.

(2) Друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови е должно да врши контрола на провизиите што се исплаќаат од средствата на пензискиот фонд со кој тоа управува, на избраните правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови, заради сигурност дека тие провизии се потполно конкурентни со провизиите што ги наплатуваат други правни лица за слични трансакции. Заради заштита на интересите на членовите на пензиските фондови Агенцијата може да забрани поврзано лице на друштвото да врши услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на пензиските фондови.

(3) Заради обезбедување на конкурентноста од ставот (2) на овој член, изборот на домашни правни лица кои можат да вршат услуги со хартии од вредност се врши врз основа на најниска провизија, обем на тргување, кадровска, техничка и организациона оспособеност. За да биде избрано домашното правно лице треба да има вработено најмалку двајца овластени брокери, со најмалку две години работно искуство како овластен брокер.

(4) Агенцијата ги пропишува потребниот обем на тргување, кадровската, техничката и организационата оспособеност.

(5) Изборот на правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се врши за период од 365 дена, според постапката пропишана во овој член.

(6) Агенцијата дава согласност на договорите склучени меѓу друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност. Со договорот друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до Агенцијата го доставува и тарифникот за провизии.”

Член 49

Во членот 105 став (1) точката з) се менува и гласи:
„з) документи за удел и акции на инвестициони фондови во Република Македонија кои имаат одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.”

Ставот (2) се менува и гласи:

„Тргувањето со хартиите од вредност на пензиските фондови се врши на регулирани секундарни пазари, на пазари преку шалтер и на примарни пазари за инструментите кои ги исполнуваат условите од овој член.”

Во ставот (4) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 50

Во членот 106 ставови (4) и (6) по зборот „фондови“ се додаваат зборовите: „и друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (5) зборовите: „пред датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на овој закон” се бришат.

Член 51

Во членот 107 став (1) точка а) во седмиот ред бројот „5” се заменува со бројот „10”.

Во точката г) бројот „20” се заменува со бројот „5”.

Член 52

Во членот 110 по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во точките а) и б) зборовите: „на регулиран и институционализиран секундарен пазар” се заменуваат со зборовите: „извршена преку берза на хартии од вредност овластена од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, односно соодветен надлежен орган во случај на инвестирање на средства-та во странство”.

Член 53

Во членот 111 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови”, а зборовите: „како деловна тајна” се заменуваат со зборовите: „според класификацијата со соодветен степен на тајност согласно со закон”.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Агенцијата го пропишува начинот на спречување на злоупотреба на информациите од ставот (1) на овој член добиени како резултат на службената положба.”

Член 54

По членот 111 се додава нов член 111-а, кој гласи:

“Член 111-а

(1) Лицата од членот 111 став (1) на овој закон се должни да ја известат Агенцијата за секоја трансакција со хартии од вредност која ја склучиле во свое име и за своја сметка, на секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.

(2) Агенцијата ја пропишува содржината и начинот на известувањето од ставот (1) на овој член.”

Член 55

Во членот 115 став (1) по зборот „друштвото“ се додаваат зборовите: „или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Во ставот (2) втората реченица се менува и гласи: „Избраниот субчувар на имот мора да ги исполнува условите од членот 116 став (1) точки б) и в) на овој закон и да има рејтинг препорачлив за инвестирање според реномирани меѓународни кредитни рејтинг агенции. Агенцијата поблиску ги пропишува критериумите за рангирање на субчуварот на имот.”

Член 56

Во членот 127 став (1) по зборовите: „управување со пензиски фонд“ и во членот 129 по зборовите: „управување со пензиски фондови“ се додаваат зборовите: „друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови“.

Член 57

Насловот на Главата XVI се менува и гласи: “КАЗ-НИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.

Насловот под точката б) се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.

Член 58

Членот 130 се менува и гласи:

„Член 130

Прекршочен орган

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а и 136-б од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија).

(2) Директорот на Агенцијата ги определува членовите на Прекршочната комисија од редот на овластени-те службени лица вработени во Агенцијата, а може да определи и секретар на Прекршочната комисија.

(3) Прекршочната комисија е составена од три члена од кои еден ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија, и тоа:

- претседателот треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и најмалку пет години работно искуство во својата област и

- двајца члена со висока стручна подготовка и најмалку три години работно искуство релевантни за пензиските фондови од областа на правото, економијата, финансиите, сметководството, инвестирањето, осигурувањето или актуарската наука.

(4) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на надоместок за својата работа во Прекршочната комисија, чија висина ја определува директорот на Агенцијата која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работата на членовите и сложеноста на прекршоците.”

Член 59

Членот 131 се менува и гласи:

„Член 131

Работа на Прекршочната комисија

(1) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

(2) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

(3) Прекршочната комисија одлучува по прекршоците утврдени во овој закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон.

(4) Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред управниот суд.

(5) Прекршочната комисија води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки. Агенцијата го пропишува начинот на евиденција и начинот на пристап до информациите кои се содржани во евиденцијата.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа."

Член 60

Членот 132 се менува и гласи:

„Член 132 Порамнување

(1) За прекршоците утврдени во членовите 133, 134, 135, 136, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г и 136-д од овој закон, овластените лица за контрола се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, овластеното лице за контрола составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место и начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот.

(3) Овластеното лице за контрола може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

(4) Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записник.

(5) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го потпишува службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при контролата или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

(6) Изјавата од ставот (5) на овој член се забележува во записникот.

(7) Овластеното лице за контрола е должно да води евиденција за покренатите постапки и за нивниот исход."

Член 61

Членот 133 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови доколку:

1) основа повеќе од еден пензиски фонд за време од десет години по датумот кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 став (4) од овој закон, спротивно на членот 7 став (2) од овој закон;

2) не овозможи пристап до книгите, документите и друга евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата и не ги отстрани неправилностите согласно со членот 53 ставови (3) и (6) од овој закон;

3) средствата од сметката на член на пензиски фонд ги даде во залог, асигнација или ги пренесе во полза на трети лица спротивно на членот 67 став (3) од овој закон;

4) не ги распоредува придонесите, пренесените средства и приносот од инвестициите на индивидуалните сметки на членовите на пензиските фондови и не води евиденција согласно со членот 81 од овој закон;

5) не ги претвора средствата од придонесите и пренесените средства во сметководствени единици согласно со членот 82 од овој закон;

6) врши проценка на средствата на пензиски фонд спротивно на правилата содржани во членот 83 од овој закон;

7) не врши пресметка на нето средствата на фондот и на вредноста на сметководствената единица на секој датум на проценка и не ја промени проценетата вредност на одредена хартија од вредност, согласно со членот 85 ставови (1), (2) и (4) од овој закон;

8) го води сметководството на друштвото и пензискиот фонд спротивно на законите на Република Македонија и на меѓународните сметководствени стандарди во смисла на членот 88 од овој закон;

9) наплаќа надоместоци на начин и во износи што не се предвидени во членовите 98 и 99 од овој закон;

10) надомести трошоци спротивно на членот 103 од овој закон;

11) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на принципите, целите, инструментите и ограничувањата предвидени во членовите 104, 105, 107 и 108 од овој закон;

12) продава, купува или користи средства спротивно на ограничувањата од членот 110 на овој закон;

13) го довери управувањето со средствата на пензискиот фонд или ја пренесе одговорноста за тоа врз друг, спротивно на членот 112 од овој закон;

14) се задолжува спротивно на целите и ограничувањата од членот 113 на овој закон;

15) избраниот чувар на имот не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

16) не избере чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата од пензискиот фонд или нема постојано договор со чувар на имот согласно со членовите 115 ставови (1) и (2) и 119 од овој закон;

17) не ги исполни обврските предвидени во членот 122 ставови (1) точки а) и б) и (2) од овој закон;

18) не обезбеди непрекинато извршување на услугите за чување на средствата на пензискиот фонд согласно со членот 123 став (1) од овој закон;

19) постапува спротивно на членот 125 став (5) од овој закон и

20) не ги пренесе своите права за преземање правни дејствија на Агенцијата согласно со членот 126 став (5) од овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

1) врши дејности што не се предвидени во членот 7 став (1) од овој закон;

2) не го зголеми акционерскиот капитал согласно со членот 10 став (2) од овој закон;

3) не го уплати капиталот на начин пропишан со членот 11 од овој закон;

4) основачкиот капитал потекнува од извори што не ги допушта членот 12 ставови (1) и (2) од овој закон;

5) не го одржува и не го зголеми уплатениот капитал пресметан по методологија утврдена од Агенцијата и не одржува ликвидни средства во износ не помал од процентот од основачкиот капитал согласно со членот 13 од овој закон;

6) не изврши соодветно усогласување во рок од шест месеца согласно со членот 14 став (5) од овој закон;

7) не побара согласност за секое стекнување или пренос на акции согласно со членот 16 став (1) од овој закон;

8) купи акции на друго друштво за управување со пензиски фондови или се реорганизира спротивно на членот 16 ставови (5) и (6) од овој закон и

9) изврши измени без претходно одобрение од Агенцијата согласно со членот 39-е од овој закон.

(4) Глоба до десеткратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”

Член 62

Членот 134 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фонд или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фонд, доколку:

1) ги користи своите средства за намени забранети со членот 20 од овој закон;

2) не ги исполнува барањата предвидени во членот 21 од овој закон;

3) не достави поднесок за раскинување на договорот и не воспостави индивидуална сметка согласно со членот 59 ставови (1) и (5) од овој закон;

4) оствари контакт или комуникација со членот во периодот кога членот склучил времен договор за членство спротивно на членот 61 став (5) од овој закон;

5) не ги исполнува обврските од членот 63 ставови (1) и (3) на овој закон;

6) не ги пренесе во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија средствата од сметката на член на пензиски фонд кој стекнал право на инвалидска пензија согласно со членот 65 од овој закон;

7) не ги исполнува своите обврски во случај на смрт на член на пензиски фонд предвидени во членот 66 од овој закон;

8) дава или објавува погрешни информации за фонд, кои можат да ги доведат во заблуда постојните или идните членови на фондот или дава изјави или предвидувања за идните инвестициони резултати за пензиски фонд, како и не достави на одобрување до Агенцијата или објави неодобрен материјал за маркетинг и не постапи по решението на Агенцијата во смисла на членот 75 ставови (1), (2), (4) и (5) од овој закон;

9) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 79 од овој закон;

10) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 86 од овој закон;

11) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите на пензискиот фонд согласно со членот 95 од овој закон;

12) не доставува информации и податоци на Агенцијата или доставува погрешни информации и податоци согласно со членот 96 од овој закон;

13) не ги извести Агенцијата и сите членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 100 од овој закон;

14) не обезбеди целосна конкурентност на провизиите согласно со членот 101 од овој закон;

15) инвестира средства од пензискиот фонд спротивно на ограничувањата предвидени со членовите 106 и 109 од овој закон;

16) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон и

17) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, доколку:

1) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 22 од овој закон.

(4) Глоба до петкратен износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (3) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(5) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или во друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, а за прекршокот од ставот (3) на овој член само на одговорно лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови.

(6) Глоба до двојниот износ од ставот (5) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото од ставот (5) на овој член ако прекршокот го сторил од користољубие.”

Член 63

Членот 135 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

1) не постапи според барањата предвидени во членот 39-е од овој закон;

2) одбие зачленување на осигуреник кој ги исполнува условите пропишани со Законот за пензиското и инвалидското осигурување во смисла на членот 59 став 7 од овој закон;

3) не го достави времениот договор за членство до Агенцијата во рокот предвиден со членот 61 став (1) од овој закон;

4) не ги обезбеди правата на членот на пензиски фонд кој престанал да уплаќа придонеси во фондот пред пензионирањето согласно со членот 64 од овој закон;

5) врши маркетинг на пензиски фонд на лице во неговите работни простории спротивно на членот 76 од овој закон;

6) склучува договор за членство или времен договор за членство со физичко лице без посредство на агент спротивно на членот 77 став (1) од овој закон;

7) не ги почитува барањата во врска со објавување информативен проспект содржани во членот 94 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон и

8) не му овозможи увид во информативниот проспект и во статутот на својот фонд на секое лице кое ќе се пријави за членство во тој фонд или на свој член спротивно на членот 94 ставови (5) и (6) од овој закон.

(2) Глоба до петкратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавило поголема имотна корист или предизвикало поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.”

Член 64

Членот 136 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 40.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на чувар на имот, доколку:

1) не му овозможи пристап до книгите, документи-те и другата евиденција на овластеното лице кое врши контрола во име на Агенцијата согласно со членот 53 став (3) од овој закон;

2) не ги врши чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата на пензиските фондови одделно за секој пензиски фонд, одвоен од другите коминтенти и одвоен од сопствените средства, работење и евиденција согласно со членот 115 став (4) од овој закон;

3) не ги исполнува условите од членот 116 на овој закон;

4) не ги исполнува надлежностите од членот 117 на овој закон;

5) не ја извести веднаш Агенцијата во случај на кршење на договорот за чување на имот, законот или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд, извршено од страна на друштвото или на кое било друго лице согласно со членот 118 од овој закон;

6) ги покрива штетите од средствата на пензискиот фонд спротивно на членот 120 став (2) од овој закон;

7) не обезбеди потполна доверливост на податоците согласно со членот 120 став (4) од овој закон;

8) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 121 од овој закон и

9) во случај на раскинување на договорот за чување имот, не ги исполни обврските од членот 123 став (2) на овој закон.

(2) Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече на чувар на имот ако со прекршокот од ставот (1) на овој член прибавил поголема имотна корист или предизвикал поголема имотна штета.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во чуварот на имот.

(4) Глоба до двојниот износ од ставот (3) на овој член ќе се изрече на одговорното лице во чуварот на имот ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сторил од користољубие.”

Член 65

По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:

“Член 136-а

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) како агент на друштво за управување со пензиски фондови не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (2) и (4) од овој закон и

2) не се придржува кон обврските и ограничувањата предвидени во членот 77 ставови (3) и (5) од овој закон.”

Член 66

По членот 136-а се додава нов член 136-б, кој гласи:

“Член 136-б

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, доколку:

1) стане член на повеќе од еден пензиски фонд, спротивно на членот 59 став (8) од овој закон, освен во случаите кога е тоа допуштено согласно со членот 59 став (9) од овој закон.”

Член 67

По членот 136-б се додава нов член 136-в, кој гласи:

“Член 136-в

(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, доколку:

1) не ги уплаќа придонесите во пензиските фондови избрани од страна на членовите во проценти и рокови определени со членовите 60 и 69 став (1) точка в) од овој закон;

2) не ги исполнува обврските предвидени во членот 68 став (1) од овој закон и

3) не им доставува на друштвата податоци во врска со уплатата на придонесите согласно со членот 69 став (1) точка г) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.”

Член 68

По членот 136-в се додава нов член 136-г, кој гласи:

“Член 136-г

(1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на одговорно лице во Агенцијата ако прифати функција или вработување или стекнува акции спротивно на членот 52 од овој закон.

(2) Надлежен орган за изрекување на прекршочната санкција од ставот (1) на овој член е надлежниот суд.”

Член 69

По членот 136-г се додава нов член 136-д, кој гласи:

“Член 136-д

(1) Глоба во износ од 20.000 до 30.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице кое се пријавило за дозвола за основање друштво и во поднесената документација приложило неточни податоци спротивно на членот 39-в од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од ставовите (1) и (2) на овој член е надлежниот суд.“

Член 70

Агенцијата може, по барање на член на пензиски фонд, да ја поништи неговата регистрација во регистарот на членови доколку процените на идната пензија, врз основа на неговата возраст и стаж до зачленување во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, покажуваат дека членувањето е спротивно на неговите интереси.

Член на пензиски фонд може да го достави барањето од ставот (1) на овој член до Агенцијата најдоцна во рок од 180 дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 71

Максималната висина на надоместокот од придонес што Агенцијата го определува согласно со членот 36 став (3) од овој закон, за 2008 година ќе го определи за преостанатиот период од оваа година.

Член 72

До донесувањето на законот за исплата на пензија преку анuitети или програмирани повлекувања, кога член на пензиски фонд ќе стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

До донесување на законот за исплата на пензија преку анuitети или програмирани повлекувања, кога член на пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување заради тоа што нема исполнето пензиски стаж најмалку 15 години, може да го повлече целиот износ од неговата индивидуална сметка.

Член 73

Во целиот текст од законот зборовите: „пензиски фонд” во различен член и број се заменуваат со зборовите: „задолжителен пензиски фонд.”

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на членовите 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 и 56.

Член 74

Подзаконските прописи кои произлегуваат од овој закон ќе се донесат во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 75

Одредбите од членот 15 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2008 година.

Член 76

Со започнување на примената на одредбите од членот 15 на овој закон престануваат да важат одредбите од Главата III со членовите 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, и 39 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007).

Член 77

Во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, на постојните друштва за управување со пензиски фондови, на кои им се издадени одобренија за управување со пензиски фондови за период од десет години, Агенцијата ќе им издаде одобренија за управување со пензиски фондови со неограничено траење.

Член 78

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

LIGJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMIN E OBLIGUESHËM PENSIONAL ME FINANCIM KAPITAL

Neni 1

Në Ligjin për sigurimin e obligueshëm pensional me financim kapital (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 dhe 29/2007) në nenin 1 paragrafi (3), pas fjalës “Agjencia” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 2

Në nenin 2 paragrafi (1) pas fjalës: “ligj” shtohen fjalët: “dhe shoqërisë për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare, të themeluar në pajtim me Ligjin për sigurim vullnetar pensional me financim kapital”.

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi (1) pikat 1), 2), 3) dhe 7) ndryshojnë si vijojnë:

“1) “**Shoqëri**” është shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, që është e themeluar dhe punon në pajtim me këtë ligj.

2) “**Fond i obligueshëm pensional**” është fondi i hapur investues, i themeluar dhe i menaxhuar nga shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale dhe shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.

3) “**Agjenci për supervizionin e sigurimit pensional me financim kapital**” është agjencia të cilës i është ngarkuar supervizioni i punës së shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, shoqërive për menaxhim me fondet vullnetare pensionale, shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale dhe skemave profesionale pensionale në pajtim me këtë ligj.

7) “**Bartje e mjeteve**” është bartja e mjeteve nga llogaria e anëtarit e hapur në një fond pensional në fondin tjetër pensional, me të cilin menaxhon shoqëria tjetër për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.”

— Pas pikës 8) shtohen tri pika të reja 9), 10) dhe 11) si vijojnë:

“9) “**Provizione të transaksionit**” janë kompensimi për bursën e letrave me vlerë, kompensimi për depozitarin e letrave me vlerë dhe provizioni për personat juridikë që kryejnë shërbime me letra me vlerë, të lidhur drejtpërdrejt me tregti me mjetet e fondeve pensionale.

10) “**Shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale**” është shoqëria aksionare që menaxhon me fondin e obligueshëm dhe me fondin vullnetar pensional, në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për sigurimin vullnetar pensional me financim kapital.

11) “**Shoqëri pensionale**” është shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale, shoqëria për menaxhimin e me fondet vullnetare pensionale dhe shoqëria për menaxhimin me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.”

Neni 4

Në nenin 4 pas fjalës “rregulluar” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 5

Në nenin 7 paragrafi (2) dhe (3), pas fjalës: “shoqëria” shtohen fjalët: “dhe shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare”.

Në nenin 11 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "që mbahet në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë."

Në paragrafin (3) fjalët: "Gjyqi ku mbahet regjistri tregtar", zëvendësohen me fjalët: "Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë".

Neni 7

Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjalës "ligji" shtohen fjalët: "Ilogaritur sipas metodologjisë".

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Metodologjinë e përlogaritjes së kapitalit nga paragrafi (1) i këtij neni, e përcakton Agjencia."

Neni 8

Në nenin 16 paragrafët (5) dhe (6) ndryshojnë si vijojnë:

"(5) Nëse ekzistojnë vetëm dy shoqëri, njëra shoqëri nuk mund të blejë aksione nga shoqëria tjetër për menaxhim me fonde pensionale dhe ato nuk guxojnë të bashkohen, bashkëngjiten, ndahen apo në mënyrë tjetër të riorganizohen.

(6) Nëse ekzistojnë më tepër se dy shoqëri, njëra shoqëri nuk mund të blejë aksione nga shoqëria tjetër për menaxhim me fonde pensionale, përveç në rastin e bashkimit apo bashkëngjities së shoqërive."

Neni 9

Në nenin 17 paragrafi (3) pika v) fjalët: "masa e sigurisë" zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Neni 10

Në nenin 20 paragrafi (1) pika a) pas fjalës "persona" fjalët: "duke i përfshirë edhe shoqëritë e tjera për menaxhim me fonde pensionale" fshihen.

Neni 11

Në nenin 21 paragrafi (1), (2) dhe (5), nenin 41, 44, 45 paragrafi (1) pika v), nenin 59 paragrafi (7) dhe (9), nenin 68 paragrafi (2) dhe (3) pika b), nenin 72, 78, 87 paragrafi (1) pika b), nenin 97, 102 paragrafi (2) dhe (3), nenin 104 paragrafi (2), nenin 108 paragrafi (1) pika d) nën-pika 1), nenin 109, 112, 113 paragrafi (1), nenin 117 paragrafi (1) pika d) dhe paragrafi (2), nenin 118 paragrafi (2), nenin 119 paragrafi (1), nenin 120 paragrafi (4), nenin 121 paragrafi (2), nenin 122 paragrafin (1) dhe (2), nenin 123 paragrafi (2) dhe nenin 126 paragrafi (1), (2) dhe (5), pas fjalës "shoqëria" me një dhe numër të ndryshëm shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 12

Pas nenit 21 shtohet neni i ri 21-a, si vijon:

"Neni 21-a

- (1) Shoqëria është e obliguar që të ketë njësi të veçantë organizative për revizion të brendshëm, e cila për punën e vet mban përgjegjësi para këshillit mbikëqyrës të shoqërisë.
- (2) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, kryen kontroll të përhershëm dhe të tërësishëm të ligshmërisë dhe përditësimit të punës së shoqërisë, veçanërisht përmes:
 - a) Përcjelljes së zbatimit të dispozitivave;
 - b) Përcjelljes së zbatimit të procedurave dhe politikave interne dhe
 - v) Vlerësimit të efikasitetit të përgjithshëm të punës së shoqërisë
- (3) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, përgatit program vjetor të punës për vitin e ardhshëm dhe raport për revizionin e brendshëm për vitin paraprak dhe ia dorëzon për miratim këshillit mbikëqyrës të shoqërisë, më së voni deri më 31 mars.
- (4) Personi i punësuar në njësine organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, kryen punë vetëm për revizionin e brendshëm.
- (5) Njësia organizative nga paragrafi (1) i këtij neni, është e obliguar që t'i dorëzojë programin dhe raportin nga paragrafi (3) i këtij neni në Agjenci, njëkohësisht me dorëzimin e tyre në Këshillin mbikëqyrës të shoqërisë."

Neni 13

Në nenin 22 shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Shoqëria është e obliguar që ta publikojë ekstraktin e raportit të reviduar financiar me mendimin e revizorit të autorizuar, në së paku një gazetë ditore dhe në ueb faqen e vet, në afat prej 15 ditësh nga miratimi i raportit nga ana e Kuvendit të shoqërisë."

Neni 14

Pas nenit 22 shtohet neni i ri 22-a, si vijon:

"Neni 22-a

- (1) Përfaqësuesit e shoqërive detyrimisht marrin pjesë në trajnime nga sfera e sigurimit pensional me financim kapital, të organizuara nga Agjencia.
- (2) Agjencia e përcakton llojin e trajnimeve dhe mënyrën e realizimit të tyre."

Neni 15

Pas nenit 39 shtohet Kreu i ri III a, me titullin si vijon: "THEMELIMI I SHOQËRIVE PËR UDHËHEQJE ME FONDET PENSIONALE" dhe dhjetë nene të reja 39-a, 39-b, 39-v, 39-g, 39-d, 39-gj, 39-e, 39-zh, 39-z dhe 30-x, si vijojnë:

Neni 39-a

(1) Shoqëria për udhëheqje me fondet pensionale, themelohet në bazë të lejes nga Agjencia dhe udhëheq me fondin pensional në bazë të lejes për udhëheqje me fondin pensional.

(2) Në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, mund të kryhet regjistrimi i shoqërisë vetëm nëse ajo ka leje nga Agjencia, e lëshuar në bazë të kushteve të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Agjencia më afërsisht i përcakton mënyrën dhe procedurën për marrjen e lejes për themelimin dhe lejes për udhëheqje me fondin pensional.

Neni 39-b

(1) Për marrjen e lejes për themelimin e shoqërisë, personat e interesuar dorëzojnë në Agjenci kërkesë me dokumentacionin e shënuar në nenin 39v të këtij ligji, dhe planin afarist që i përmban hollësitë për të gjitha kompensimet dhe provizionet që do të paguheshin në pajtim me këtë ligj. Kërkesa për leje për udhëheqje me fondin pensional, dorëzohet bashkë me kërkesën për leje për themelimin e shoqërisë.

(2) Kërkesat nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohen të nënshkruara nga nënshkruarit e autorizuar të personit ose personave, që do të ishin themelues të shoqërisë, në formën e përcaktuar nga Agjencia. Në rast se ka më tepër persona që kanë interes të paraqiten si një kërkuar, kërkesat me dokumentacionin dorëzohen bashkërisht në emër të të gjithë personave.

Neni 39-v

(1) Kërkesës nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, i bashkëngjitet dokumentacioni në vijim:

- a) projektstatuti i shoqërisë;
- b) projektstatuti i fondit pensional me të cilin udhëhiqet;

v) projekt marrëveshja me ruajtësin e pronës;

g) deklarata e nënshkruar nga nënshkruarit e autorizuar të të gjithë personave që do të ishin themelues, se nëse marrin leje do të themelojnë shoqëri dhe fond pensional, në pajtim me këtë ligj;

d) lista e themeluesve dhe të dhënat për lidhjen e personave juridikë, dhe sqarimet për karakterin e asaj lidhjeje;

gj) për të gjithë personat që do të ishin themelues, kopje të vërtetuara nga aktet themeluese dhe statutet e shoqërive dhe ekstrakti nga organi kompetent në të cilin janë regjistruar, emrat dhe adresat e anëtarëve të këshillave drejtuese dhe kopjet e vërtetuara nga tre raportet e fundit financiare të reviduara nga revizori i jashtëm i autorizuar, si dhe çdo dëshmi plotësuese e nevojshme që të dëshmohet se janë plotësuar kushtet nga neni 15 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

e) dokumentet me të cilat vërtetohet se në datën e paraqitjes së kërkesave, themeluesit që do të mbajnë 51% të kapitalit themelues të shoqërisë, kanë përvojë të madhe në udhëheqje me mjete dhe kanë rejting të rekomandueshëm për investim, sipas agjencive ndërkombëtare kreditore me rejting me renome, së paku për periudhën prej një viti para se të paraqiten si themelues;

zh) dëshmia për prejardhjen e mjeteve financiare, që do të paguheshin në emër të kapitalit themelues të shoqërisë;

z) lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit drejtues dhe këshillit mbikëqyrës të shoqërisë, bashkë me deklaratat me të cilat ata pajtohen që t'i kryejnë këto funksione nëse marrin leje për themelimin, dhe t'i plotësojnë të gjitha kushtet e përcaktuara me këtë ligj, duke përfshirë tërheqjen nga çfarëdo funksioni që paraqet konflikt të interesave dhe është i ndaluar me këtë ligj, si dhe përshkrimin e kualifikimeve të tyre profesionale dhe të përvojës së përparshme profesionale;

x) të dhënat për personat me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta, të cilët propozohet të jenë përgjegjës për vendimet investuese;

i) certifikatat se personave që janë anëtarë të organeve të udhëheqjes dhe administrimit të shoqërisë, nuk u është kumtuar sanksioni kundërvajtës, ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në sferën juridike, bankare, të kontabilitetit, sigurimit, menaxhimit me mjete dhe investimit, udhëheqjes me fonde pensionale dhe shërbime financiare;

j) plani për implementimin e themelimit të shoqërisë dhe fondit pensional, si dhe plani organizativ për strukturën e shoqërisë;

k) programi për strategjinë investuese të fondit pensional dhe

ll) dokumente të tjera të nevojshme që i përcakton Agjencia.

(2) Në afat prej 30 ditësh nga data e pranimit të kërkesave nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, Agjencia mund të kërkojë dorëzimin e dokumenteve dhe të dhënave plotësuese.

(3) Agjencia mundet në mënyrë plotësuese që të analizojë fakte të veçanta lidhur me kërkesat dhe dokumentacionin, dhe për këtë qëllim mundet:

- a) të drejtohet të organet dhe institucionet e tjera kompetente rregulluese dhe të supervizionit, në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë vendit dhe
- b) të grumbullojë dokumente dhe të dhëna nga burimet e tjera.

Neni 39-g

Agjencia u lëshon leje për themelimin dhe leje të kushtëzuara për udhëheqje me fondin pensional personave të interesuar, në bazë të dokumenteve dhe të dhënave nga neni 39-v i këtij ligji, nëse nuk është në kundërshtim me interesat e të siguruarve të cilët do të mund të anëtarësoheshin në fondin e ardhshëm pensional, i cili do të themelohet në bazë të këtij ligji dhe sipas vlerësimit për plotësimin e kushteve si vijojnë:

a) nga dokumentet dhe të dhënat e marra rezultojnë se nëse jepet leje, në shoqërinë e propozuar do të paguhet kapitali themelues i përcaktuar me këtë ligj;

b) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezultojnë se kërkuarshëm disponojnë me mjete financiare për atë dedikim;

v) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezultojnë se kërkuarshëm i plotësojnë kushtet për themelues, nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji;

g) nga dokumentet dhe të dhënat në disponim, rezultojnë se personat e propozuar për anëtarë të këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës dhe personat përgjegjës për menaxhim investues, i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ligj;

d) dokumentet e paraqitura në pajtim me nenin 39-v të këtij ligji, përmbajnë dispozita që nuk do t'i rrezikojnë interesat e anëtarëve të fondit pensional, ose në ato dokumente nuk janë lëshuar dispozitat me të cilat në masë të konsiderueshme, janë të mbrojtura ato interesa;

gj) kërkuarshëm kanë dëshmuar se kanë siguruar ose do të sigurojnë lidhjen e marrëveshjeve me kohë, për kontabilitetin financiar dhe revizionin e shoqërisë, në pajtim me këtë ligj;

e) emri i propozuar i shoqërisë së ardhshme ose emri i fondit të ardhshëm pensional, nuk do t'u shkaktojë huti anëtarëve të fondit, anëtarëve të ardhshëm ose cilido person tjetër, që do të mund të ketë kontakte me shoqërinë dhe fondin pensional;

zh) puna e shoqërisë dhe e fondit pensional do të kryhet në pajtim me standardet e udhëheqjes me fonde pensione dhe zakonet e mira afatshme dhe

z) nga dokumentet dhe të dhënat rezultojnë se shoqëria e ardhshme nuk do të kryejë veprimtari të tjera, përveç atyre për të cilat është autorizuar në bazë të këtij ligji, dhe të cilat drejtpërdrejt janë të lidhura me udhëheqje me fondin pensional.

Neni 39-d

(1) Agjencia merr vendim për kërkesat nga neni 39-b paragrafi (1) i këtij ligji, në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesave.

(2) Personave të interesuar të cilëve u janë pranuar kërkesat, Agjencia u lëshon leje për themelim dhe leje të kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional.

(3) Personat e interesuar të cilëve u është lëshuar leje për themelim dhe leje të kushtëzuar për udhëheqje me fond pensional, janë të obliguar që të themelojnë shoqëri në pajtim me dokumentacionin e paraqitur, në bazë të Ligjit për shoqëri tregtare dhe të këtij ligji. Shoqëria doemos duhet të themelohet në afat prej 90 ditësh nga pranimi i lejes, ndërsa për shkaqe të arsyeshme Agjencia mund ta vazhdojë afatin për më së shumti 90 ditë.

(4) Nëse personat e interesuar të cilëve u është lëshuar leja për themelim, nuk themelojnë shoqëri në afatin e përcaktuar me paragrafin (3) të këtij neni, pas kalimit të atij afati Agjencia do t'ia heqë lejen për themelim.

Neni 39-gj

(1) Personave të interesuar të cilëve u është lëshuar leja, Agjencia u dërgon vendim me arsyetimin e refuzimit. Këto vendime janë të kapshme për opinionin.

(2) Kundër vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, personi i interesuar mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjykatën kompetente. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit.

Neni 39-e

(1) Shoqëria e njofton Agjencinë për themelimin dhe regjistrimin në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, në afatin prej 30 ditësh nga regjistrimi i kryer. Shoqëria është e obliguar që të dorëzojë kopjet e vërtetuara nga aktet themeluese dhe statuti i shoqërisë, versionet e fundit të dokumenteve nga neni 30-v paragrafi (1) pikat (b) dhe (v) të këtij ligji, kopjen nga leja e kushtëzuar nga neni 39-g i këtij ligji, dhe dokumente të tjera lidhur me punën me fondin pensional, të përcaktuara nga Agjencia.

(2) Pas plotësimit të kushteve të parapara në nenin 39-d paragrafi (3) i këtij ligji dhe paragrafi (1) i këtij neni, leja e kushtëzuar për udhëheqje me fondin pensional bëhet e plotëqushme.

(3) Shoqëria nuk mund të fillojë me aktivitetet e udhëheqjes me fondin pensional, si dhe marketingut dhe analizës së mendimit publik, para marrjes së lejes për themelim, lejes për udhëheqje me fondin pensional dhe para regjistrimit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë.

Neni 39-zh

Të gjitha ndryshimet e aksionarëve, anëtarëve të këshillit drejtues dhe mbikëqyrës, personave me autorizime dhe përgjegjësi të veçanta, ose ndryshimet dhe plotësimit e dokumenteve dhe të dhënave të shënuara në nenin 39-v të këtij ligji, i nënshtrohen pëlqimit paraprak nga ana e Agjencisë, përveç nëse ndryshimet janë jashtë kontrollit të shoqërisë, ndërsa ajo i ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për pengimin e atyre ndryshimeve. Agjencia i vlerëson ndryshimet e atilla, në pajtim me dispozitat nga neni 39-g i këtij ligji.

Neni 39-z

(1) Agjencia mund ta tërheqë ose ta heqë lejen për udhëheqje me fond pensional, për shkaqet e njëjta për të cilat e refuzon kërkesën sipas nenit 39-v të këtij ligji, për shkak të mosplotësimit të kushteve nga neni 39-g i këtij ligji, pas krijimit të kushteve nga nenet 13 paragrafi (4), 53 paragrafi (6), 126 paragrafi (1) dhe 143 paragrafi (4) të këtij ligji, për shkak të keqpërdorimit të të dhënave për të siguruarit dhe anëtarët e shpërndarë përkohësisht, ose në raste të tjera të shkeljes së madhe të dispozitave të këtij ligji dhe me kërkesën e shoqërisë.

(2) Para se ta tërheqë ose heqë lejen për udhëheqje me fondin pensional, Agjencia do ta tërheqë shoqërinë dhe do t'i japë mundësi që t'i evitojë paligjshmëritë dhe parregullsitë në punë, në afatin e përcaktuar nga Agjencia, përveç nëse konsideron se mundësia e atillë do të ishte në kundërshtim me interesat e anëtarëve të fondit pensional ose të interesit publik.

(3) Agjencia menjëherë e njofton shoqërinë për vendimin e tërheqjes ose heqjes së lejes për udhëheqje me fondin pensional.

(4) Kundër vendimit të Agjencisë nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjykatën kompetente. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit.

(5) Agjencia më afërsisht e rregullon procedurën e tërheqjes ose heqjes së lejes për udhëheqje me fondin pensional, nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 39-x

(1) Shoqëria të cilës i është tërhequr leja për udhëheqje me fondin pensional në bazë të nenit 39-z të këtij ligji, vazhdon që të punojë nën mbikëqyrjen e Agjencisë, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia, pas pajtimit paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

(2) Nëse shoqërisë i hiqet leja për udhëheqje me fondin pensional në bazë të nenit 39-z të këtij ligji, për mbrojtjen e interesave të anëtarëve të fondeve pensione, Agjencia e ndërmerr administrimin dhe udhëheqjen me atë fond pensional, deri në plotësimin e kushteve nga paragrafi (3) i këtij neni, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia pas pajtimit paraprak nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

(3) Kur vendimi për heqjen e lejes bëhet përfundimtar dhe nëse ka së paku dy shoqëri, Agjencia i shpërndan anëtarët në fondet pensione ekzistuese me të cilat udhëheqin ato shoqëri, në pajtim me nenin 58 paragrafi (8) i këtij ligji, në mënyrën e përcaktuar nga Agjencia.

Neni 16

Në nenin 45 paragrafi (1) pika b) fjala "brokere" zëvendësohet me fjalën "transaksionale".

Neni 17

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalët: "shoqërive për menaxhim me fonde pensione dhe fondeve pensione" zëvendësohen me fjalët: "shoqërive pensione dhe fondeve pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) pas fjalës: "personit" shtohet fjalët: "me autorizime publike të përcaktuara me këtë ligj".

Në paragrafin (7) fjalët: "fondeve pensione" zëvendësohen me fjalët: "fondeve pensione të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 18

Neni 47 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia i kryen punët si vijojnë:

a) realizon aktivitetet për grumbullimin e kërkesave për themelimin e shoqërive pensione, lëshon, tërheq dhe heq leje për themelimin e shoqërive pensione, lëshon leje për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit me fonde pensione vullnetare, leje për kryerjen e veprimtarisë së menaxhimit me fonde pensione të obligueshme dhe lëshon leje për menaxhim me fonde pensione të obligueshme dhe/ose vullnetare;

b) e kryen supervizionin e punës së shoqërive pensione dhe fondeve pensione me të cilat ato menaxhojnë, e veçanërisht e kontrollojnë punën e ligjshme të të njëjtave;

v) e kryen supervizionin e punës së personave juridikë që janë ruajtës të mjeteve të fondeve pensione të obligueshme dhe/ose vullnetare dhe të menaxherëve të huaj të mjeteve të fondit pensional të obligueshme dhe/ose vullnetare, lidhur me punën me ato mjete;

g) e promovon, e organizon dhe e nxit zhvillimin e sigurimit pensional me financim kapital në Republikën e Maqedonisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale;

d) e zhvillon vetëdijen e opinionit për qëllimet dhe principet e shoqërive pensione dhe të fondeve pensione të obligueshme dhe vullnetare, për përfitimet nga anëtarësimi në fondin pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar, duke i përfshirë edhe qëllimet, principet dhe përfitimet nga pjesëmarrja në skemën pensione profesionale, për të drejtat e anëtarëve të fondeve pensione të obligueshme dhe vullnetare dhe për çështje të tjera lidhur me sigurimin pensional me financim kapital;

gj) jep propozim për ngritjen e procedurave kundërvajtëse dhe penale para organit kompetent kundër shoqërive pensione, ruajtësve të pronës së fondeve pensione të obligueshme dhe/ose vullnetare, menaxherëve të huaj të mjeteve dhe personave të tjerë, në rastin e cenimit të dispozitave të këtij ligji dhe të ligjeve të tjera;

e) i përcjell dhe i shqyrton raportet financiare të fondeve pensione të obligueshme dhe vullnetare dhe të shoqërive pensione;

zh) e mban regjistrin e agjentëve;

z) për sigurimin e supervizionit dhe rregullativës efikase të sigurimit pensional me financim kapital dhe të sektorit financiar, bashkëpunon me Ministrinë e Financave, Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë, Komisionin e letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë dhe me organizata dhe institucione të tjera në vend dhe jashtë. Madhësia, përmbajtja dhe forma e bashkëpunimit më detalisht në mënyrë të ndërsjellë i rregullon Agjencia me organet dhe institucionet kompetente;

x) bashkëpunon me Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, në pjesën e autorizimeve që i janë ngarkuar atij fondi me këtë ligj;

i) miraton akte në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me Ligjin për sigurim pensional vullnetar me financim kapital;

j) miraton udhëzime interne për punën e vet dhe përgatit udhëzime profesionale, doracakë dhe ngjashëm, lidhur me sigurim pensional me financim kapital;

k) e inicon miratimin e dispozitave dhe akteve të tjera lidhur me shoqëritë pensione dhe me fondet pensione, me të cilat ato menaxhojnë;

ll) anëtarësohet dhe merr pjesë në organizatat vendore dhe ndërkombëtare, kur anëtarësimi i atillë është në interes të sistemit pensional maqedonas dhe

l) kryen punë të tjera në pajtim me këtë ligj dhe në pajtim me Ligjin për sigurim pensional vullnetar me financim kapital.

(2) Aktet dhe dispozitat që Agjencia i miraton në pajtim me këtë ligj, botohen në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 19

Në nenin 48 fjala "shoqërisë" dhe fjala "shoqëritë" zëvendësohen me fjalët: "shoqërive pensionale" ndërsa fjalët: "fondeve pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Neni 20

Neni 49 ndryshon si vijon:

"(1) Në Agjenci mund të parashtrihen ankesa nga anëtarët e fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare ose anëtarët e përparshëm të atyre fondeve pensionale kundër shoqërive pensionale, për veprimtaritë dhe aktivitetet të ndërmarrja nga ato shoqëri, që nuk janë në pajtim me ligjin dhe aktet e atyre shoqërive.

(2) Në Agjenci mund të parashtrihen ankesa nga anëtarët e fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare, kundër personave të tjerë me të cilët ato fonde pensionale dhe shoqëri pensionale kanë pasur marrëdhënie afariste ose kontraktuese, në rastin kur anëtarin beson se interesat e tij si anëtar i fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar janë dëmтуar si rezultat i cenimit të këtij ligji, ose Ligjit për sigurimin vullnetar pensional me financim kapital nga ai person, në aspektin e marrëdhënieve afariste apo kontraktuese.

(3) Agjencia mund t'i drejtohet shoqërisë pensionale kundër të cilës ka marrë ankesë për sqarimin e rastit, nëse kjo nuk i dëmton interesat e parashtruesit të ankesës.

(4) Agjencia mban evidencë të ankesave kundër shoqërive pensionale, në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, dhe për këtë publikon të dhëna statistikore në prospektin e vet informativ."

Neni 21

Në nenin 50 paragrafi (2) pika v) fjalët: "fondet pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Në paragrafin (6) pas pikës g) pika zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja d) dhe gj) si vijojnë:

"d) e përcakton lartësinë maksimale të kompensimit nga neni 98 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji dhe

gj) kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me statutin e Agjencisë."

Në paragrafin (7) fjalët: "dhe g)" zëvendësohen me fjalët: "g) dhe d)".

Pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) si vijon:

"(8) Kundër vendimit të Këshillit drejtues të Agjencisë, pala e pakënaqur mund të paraqesë padi për ngritjen e kontestit administrativ në gjyqin kompetent. Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit."

Neni 22

Në nenin 51 paragrafi (4) pika v) fjalët: "fondet pensionale" zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare".

Në pikën d) dhe paragrafin (6) pika v) fjalët: "masa e sigurisë zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Personat me autorizim dhe përgjegjësi të veçanta të punësuar në Agjenci, që marrin pjesë në marrjen e vendimeve me ndikim të rëndësishëm për fondet pensionale, fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare dhe anëtarët, doemos duhet ta kenë arsimin sipëror dhe përvorje pune prej së paku tre vitesh në sferën e menaxhimit me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare, ekonomisë, financave, kontabilitetit, investimit, sigurimit, shkencës aktuale apo drejtësisë."

Neni 23

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori, zëvendësdrejtori dhe të punësuarit në Agjenci, nuk guxojnë që: a) të pranojnë çfarëdo kompensime apo pagesa, të pranojnë ndonjë funksion apo punësim, ose të kryejnë shërbime ose të përfitojnë aksione në:

1) shoqëri pensionale ose në fond pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar me të cilin ajo shoqëri menaxhon;

2) ruajtës të pronës së fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar ose

3) themelues të shoqërisë pensionale dhe

b) me përjashtim nga pika a) e këtij paragrafi, personat nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të përfitojnë aksione më së tepërmi deri në 5% të ruajtësi i pronës së fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar dhe të themeluesit e shoqërisë pensionale.

(2) Kufizimet e përcaktuara në paragrafin (1) pika a) e këtij neni, vlejnë edhe për kohën prej një viti pas pushimit të funksionit të drejtorit të Agjencisë dhe të zëvendësdrejtorit edhe pas pushimit të vendit të punës të të punësuarve në Agjenci."

Neni 24

Neni 53 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kryerjen e obligimeve të veta Agjencia është e autorizuar që:

a) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet e shoqërive pensionale dhe evidencën elektronike, lidhur me punën e tyre dhe me punën e fondeve pensionale me të cilat menaxhojnë;

b) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet dhe evidencën elektronike nga pika a) e këtij paragrafi, nga ruajtësi i pronës dhe nga menaxheri i huaj i fondeve pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare;

v) t'i marrë për shikim të gjitha dokumentet dhe evidencën elektronike nga siguruesi, për mënyrën e organizimit dhe financimit të skemës profesionale pensionale;

g) të marrë informata nga anëtarët e këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës dhe personat e tjerë të punësuar në subjektet nga pika a), b) dhe v) të këtij paragrafi, lidhur me aktivitetet e shoqërisë pensionale, fondit pensional të obligueshëm dhe/ose vullnetar ose skemës profesionale pensionale;

d) të kërkojë deklarata me shkrim dhe të nënshkruara personalisht, nga personat e shënuar në pikën g) të këtij paragrafi.

(2) Drejtori i Agjencisë mund ta autorizojë personin që të hyjë në lokalet zyrtare të:

a) shoqërisë pensionale, për kontroll dhe inspektim të ligjshmërisë së punës të asaj shoqërie pensionale dhe të fondit pensional me të cilin menaxhon dhe kontrollin e zbatimit të statutit dhe akteve të tjera të asaj shoqërie;

b) ruajtësit të pronës dhe menaxherit të huaj të mjeteve, për inspektim dhe kontroll të ligjshmërisë së punës dhe në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara me shoqërinë përkatëse pensionale dhe

v) siguruesit, për kontroll dhe inspektim të ligjshmërisë në organizimin dhe financimin e skemës profesionale pensionale.

(3) Shoqëria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj i mjeteve dhe siguruesi, janë të obliguar që personit të autorizuar për kontroll t'ia japin në dispozim të gjitha librat, dokumente dhe evidencat e tjera lidhur me punën e shoqërisë pensionale,

fondit pensional me të cilin menaxhon ajo shoqëri, menaxherit të huaj të mjeteve, ruajtësit të pronës, si dhe organizimin dhe financimin e skemës profesionale pensionale.

(4) Lloji dhe vëllimi i kontrollit përcaktohet me aktvendimin për kontroll, që e miraton drejtori i Agjencisë.

(5) Personi i autorizuar për kontroll përpilon procesverbal dhe të njëjtin e dorëzon në Agjenci. Nëse Agjencia konfirmon parregullsi në punë ose në mbajtjen e librave afariste, me aktvendim do ta urdhërojë shoqërinë, ruajtësin e pronës, menaxherin e huaj të mjeteve ose siguruesin, që të njëjtat t'i evitojnë në afatin e caktuar.

(6) Në pajtim me paragrafin (5) të këtij neni, shoqëria pensionale, ruajtësi i pronës, menaxheri i huaj të mjeteve ose siguruesi, janë të obliguar që në afatin e caktuar t'i evitojnë parregullsitë dhe të dorëzojnë njoftim në Agjenci për parregullsitë e evituara, me dëshmitë e bashkëngjitura se parregullsitë janë evituar apo përmirësuar. Nëse shoqëria pensionale nuk i eviton parregullsitë, Agjencia mund ta heqë lejen për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare të asaj shoqërie.

(7) Nëse Agjencia gjatë kryerjes së kontrollit në punën e shoqërisë pensionale dhe menaxhimit me fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare, konfirmon se ekzistojnë punë apo vepra që ndëshkuese sipas ligjit, drejtori apo personi i autorizuar prej tij, parashtron fletëparaqitje për ngritjen e procedurës në gjyqin kompetent.

(8) Agjencia më afërsisht e përcakton mënyrën e kryerjes së kontrollit të shoqërive pensionale."

Neni 25

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia publikon raport për gjendjet në sigurimin pensional me financim kapital në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, deri më 30 qershor të viti rjedhes. Raporti përmban të dhëna për sigurimin pensional me financim kapital, vlerësimin e zbatimit të dispozitave në sferën e sigurimit pensional me financim kapital, dhe çështje të tjera për të cilat Agjencia konsideron se janë me rëndësi për sigurimin pensional me financim kapital.

(2) Agjencia paraqet raport për punën e vet për vitin paraprak në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, deri më 30 qershor të vitit rjedhes. Raporti për punën e Agjencisë miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti i dorëzohet për informim Kuvendit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 26

Në nenin 55 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Anëtarët e këshillit drejtues, drejtori, zëvendësdrejtori, të punësuarit në Agjenci dhe personat e tjerë nuk guxojnë që të japin ose shfrytëzojnë për përdorim personal kurrfarë informata që i kanë marrë gjatë kryerjes së funksioneve ose autorizimeve në bazë të këtij ligji, dhe të cilat janë të klasifikuara me shkallën përkatëse të fshtësisë në pajtim me ligjin. Informatat duhet të ruhen edhe pesë vite pas shuarjes së funksionit ose autorizimit, përkatësisht pushimit të vendit të punës në Agjenci."

Në paragrafin (3) në pikat v) dhe g) fjalët: "fondet pensionale" në një dhe numër të ndryshëm zëvendësohen me fjalët: "fondet pensionale të obligueshme dhe/ose vullnetare", ndërsa fjala "shoqëritë" në një dhe numër të ndryshëm zëvendësohet me fjalët: "shoqëritë pensionale".

Neni 27

Në nenin 56 në paragrafin (3) dhe në pikën a) fjala "shoqërive" zëvendësohet me fjalët: "shoqërive pensionale".

Në pikën b) fjalët: "dokumentacionin e tenderit" zëvendësohen me fjalët: "formularët e kërkesave dhe dokumentacionit me kërkesat për leje për themelimin e shoqërisë dhe leje për menaxhim me fondin pensional".

Pika v) ndryshohet si vijon:

"v) kompensimi për leje për themelimin e shoqërisë pensionale, leje për kryerjen e veprimtarisë menaxhim me fonde vullnetare pensionale, leje për kryerjen e veprimtarisë menaxhim me fonde të obligueshme pensionale dhe për leje për menaxhim me fonde të obligueshme dhe/ose vullnetare pensionale."

Neni 28

Në nenin 57 paragrafi (2) pas fjalës "ligji" shtohet presje dhe fjalët: "Ligjin për sigurimin pensional vullnetar me financim kapital".

Neni 29

Në nenin 58 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Gjatë sistemimit të të siguruarve në fondet pensionale, në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, Agjencia siguron që numri i të siguruarve që sistemohe në secilin fond të veçantë, të përcaktohet sipas të ardhurave të fondit pensional dhe lartësisë së kompensimit nga neni 98 paragrafi (1) pika a) e këtij ligji, që e arkëton shoqëria që menaxhon me atë fond pensional, në datën që e përcakton Agjencia."

Neni 30

Në nenin 59 paragrafi (1) pas pikës, shtohet fjala e re si vijon:

"Shoqëria është e obliguar që me bashkë me marrëveshjen për anëtarësim, të siguruarit t'i dorëzojë ekstrakt për heqjen e marrëveshjes."

Neni 31

Në nenin 61 në paragrafët (1) dhe (7) pika b) fjalët: "Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë", zëvendësohen me fjalën "Agjencia".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Në afat prej tetë ditësh pune nga pranimi i marrëveshjes së përkohshme për anëtarësim, Agjencia me shkrim e njofton anëtarin e fondit pensional se e ka marrë marrëveshjen e përkohshme për anëtarësim me formularin, dhe se për kalimin nga fondi ekzistues në fondin e ardhshëm pensional është i obliguar që të paguajë kompensim me para, në pajtim me nenin 98 paragrafi (1) pika v) e këtij ligji. Kalimi mund të kryhet vetëm nëse anëtarin që do të kalojë në fondin e ardhshëm pensional, e plotëson dhe e kthen formularin bashkë me dëshminë për kompensimin e kryer, në afat prej tetë ditësh pune nga pranimi i njoftimit, me këtë konfirmon se pajtohet që të kalojë në fondin e ardhshëm pensional".

Në paragrafët (3) dhe (4) fjalët: "Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Maqedonisë" zëvendësohen me fjalën "Agjencia", ndërsa pas fjalës "formulari" shtohen fjalët: "dhe dëshmia për kompensimin e paguar".

Në paragrafin (6) pas fjalës "formulari" shtohen fjalët: "dhe dëshmia për kontributin e paguar".

Neni 32

Në nenin 63 paragrafi (2) pas fjalës "bartjes" presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 33

Në nenin 65 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Kur anëtari i fondit pensional do ta fitojë të drejtën e pensionit invalidor, në pajtim me nenin 132-v të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë, përmes Agjencisë, menjëherë e njofton shoqërinë e cila menaxhon me atë fond pensional, se anëtari e ka fituar të drejtën e pensionit invalidor. Në ditën e parë të ardhshme të bartjes pas ditës së pranimit të njoftimit, shoqëria është e obliguar që t'i bartë mjetet nga llogaria e atij anëtari, në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, përveç në rastet e përcaktuara me nenin 90 të këtij ligji."

Neni 34

Në nenin 66 paragrafi (1) në rreshtin e pestë, pas fjalës "Maqedonisë" shtohen fjalët: "përmes Agjencisë".

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Agjencia i përcakton mënyrën dhe procedurën për bartjen e mjeteve në rastet nga paragrafi (1) dhe (3) të këtij neni dhe neni 65 të këtij ligji, si dhe llojin dhe formatin e të dhënave që këmbehen ndërmjet institucioneve dhe personave të përfshirë në procedurë."

Neni 35

Pas nenit 66 shtohet neni i ri 66-a, si vijon:

"Neni 66-a

(1) Kontributet e paguara për anëtarin e fondit pensional që e ka revokuar statusin e përcaktuar në bazë të nenit 131 paragrafi (2) të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, barten në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë.

(2) Agjencia i përcakton mënyrën dhe procedurën për bartjen e mjeteve nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 36

Në nenin 69 paragrafi (1) pika v) fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)", zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1)".

Pika g) ndryshohet si vijon:

"g) u dërgon të dhëna përmes Agjencisë, shoqërive ose shoqërive për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare, lidhur me bartjen e kryer të kontributeve, në pajtim me pikën v) të këtij paragrafi."

Neni 37

Në nenin 75 paragrafi (3) në pikën a) pas fjalëve: "menaxhim me fonde pensionale" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën b) pas fjalës "shoqëri" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (4) pas fjalës së parë shtohet fjalia e re si vijon:

"Shoqëria ose shoqëritë për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare, janë të obliguara që t'i dorëzojnë materialet për miratim në Agjenci, dhe nuk guxojnë të publikojnë ose emitojnë materiale të palejuara për marketing."

Neni 38

Në nenin 77 në paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" dhe në paragrafin (5) pas fjalëve: "ndonjë shoqërie" shtohen fjalët: "ose shoqëri për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (3) shtohet fjalia e re si vijon: "Agjenti është i obliguar që të gjitha kontaktet me anëtarin ose me anëtarët që kanë të drejtë të bëhen anëtarë të fondit pensional, t'i kryejë personalisht, dhe nuk guxon që të lidhë marrëveshje për anëtarësim përmes personit tjetër."

Në paragrafin (6) pika b) fjalët: "masa e sigurisë" zëvendësohen me fjalët: "sanksioni kundërvajtës".

Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon:

"(11) Personit të shlyer nga regjistri i agentëve, sipas paragrafit (8) të këtij neni, nuk do t'i lejohet regjistrimi i sërishëm në regjister, në afat prej tre vitesh nga data e shlyerjes."

Neni 39

Në nenin 85 në paragrafin (2) dhe (3) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare, janë të obliguara që ta ndryshojnë vlerën e përcaktuar për letërën e caktuar me vlerë, me kërkesën e Agjencisë, nëse ajo gjatë kontrollit konfirmim se ajo shoqëri gjatë vlerësimit e ka shfrytëzuar çmimin e llogaritur jopërkates për letërën me vlerë ose vlera objektive nuk i përgjigjet gjendjes së vërtetë të tregut, si dhe kur janë rrezikuar interesat e anëtarëve."

Neni 40

Në nenin 86 paragrafi (1) dhe 87 paragrafi (1) pika b) fjalët: "mars dhe shtator" zëvendësohen me fjalët: "qershor dhe dhjetor".

Neni 41

Në nenin 88 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Agjencia më afërsisht e përcakton formën dhe përmbajtjen e raporteve financiare të shoqërisë."

Neni 42

Në nenin 94 paragrafi (1) pas fjalës "shoqëri" shtohen fjalët: "ose shoqëri për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) pika zh) fjalët: "para 31 dhjetorit" zëvendësohen me fjalët: "përfundimisht me 31 dhjetor".

Në paragrafin (3) fjalët: "gazetë ditore" zëvendësohen me fjalët: "nga gazetata ditore me tirazh më të madh".

Në paragrafin (5) dhe (6) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 43

Në nenin 95 paragrafët (1), (2) dhe (4) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (3) pas fjalës "shoqëria", shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare", fjalët: "para 31 dhjetorit" zëvendësohen me fjalët: "përfundimisht me 31 dhjetor" dhe fjala "brokerave" zëvendësohet me fjalën: "transaksioneve".

Neni 44

Në nenin 96 paragrafin (1) pikat a) dhe d) pas fjalës "shoqërisë" shtohen fjalët: "ose shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën v) fjalët: "agjencia brokere" zëvendësohen me fjalët: "personi juridik që e kryen shërbimin me letra me vlerë".

Në pikën g) fjala "brokerave" zëvendësohet me fjalën "transaksioneve".

Neni 45

Në nenin 98 paragrafin (1) pikën b) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikën v) në rendin e parë pas fjalës "kompensim" fjalët: "nga mjetet në llogarinë e anëtarit të fondit pensional" fshihen.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Kompensimin nga paragrafi (1) pika v) e këtij neni, e paguan anëtari i fondit pensional që shkon në fondin e ardhshëm pensional. Shoqëria që udhëheq me fondin pensional në të cilin shkon anëtari ose përfaqësuesi i asaj shoqërie, nuk guxon që ta pagujë këtë kompensim."

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Agjencia për secilin vit kalendariq e përcakton lartësinë maksimale të kompensimit nga paragrafi (1) pika a) e këtij neni, në bazë të të dhënave dhe projekteve reale për numrin e anëtarëve dhe lartësinë e kontributeve, mjetet neto të fondeve të obligueshme pensionale, të dhënave për punën e shoqërive ose shoqërive për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale dhe kompensimet e të gjitha institucioneve të përfshira në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financiaruar.

(5) Në aktin nga paragrafi (4) i këtij neni, pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(6) Nëse shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nuk e përcakton kompensimin nga paragrafi (1) pika a) e këtij neni, e paguan kompensimin e përcaktuar në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni."

Neni 46

Në nenin 99 paragrafi (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalët: "pika b)" zëvendësohet me fjalët: "pika a)".

Neni 47

Në nenin 100 paragrafi (1) pas fjalës: "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalët: "gazetë ditore" zëvendësohet me fjalët: "nga gazetata ditore më me tirazh."

Paragrafi (4) fshihet.

Neni 48

Neni 101 ndryshon si vijon:

"(1) Provizionet e transaksionit lidhur me transaksionet për fitimin ose bartjen e mjeteve të fondit pensional, paguhen nga mjetet e fondit pensional.

(2) Shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale është e detyrueshme të bëjë kontrolli të provizioneve që paguhen nga mjetet e fondit pensional me të cilin ai menaxhon, në personat e zgjedhur juridik të cilët kryejnë shërbime me letra në vlerë të lidhur drejtpërsëdrejti me tregti me mjetet e fondit pensional, për shkak të sigurisë se ato provizione janë plotësisht konkurrenente me provizionet që i paguajnë persona të tjerë juridik për transaksione të ngjashme. Për mbrojtjen e interesave të anëtarëve të fondeve pensionale, Agjencia mund ta ndalojë që personi i lidhur i shoqërisë të kryejë shërbime me letra me vlerë, të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë me mjetet e fondeve pensionale.

(3) Për sigurimin e konkurrencës nga paragrafi (2) i këtij neni, zgjedhja e personave vendorë juridikë që mund të kryejnë shërbime me letra me vlerë, kryhet në bazë të: provizionit më të ulët, vëllimit të tregtisë, aftësisht kadrovik, teknik dhe organizativ. Për t'u zgjedhur personi vendor juridik, duhet të ketë të punësuar së paku dy brokerë të autorizuar, me së paku 2 vite përvojë pune, si broker i autorizuar.

(4) Agjencia e përcakton vëllimin e nevojshëm të tregtisë, aftësisht kadrovik, teknik dhe organizativ.

(5) Zgjedhja e personave juridik që kryejnë shërbime me letra me vlerë, kryhet për periudhë prej 365 ditësh, sipas procedurës së përcaktuar në këtë nen.

(6) Agjencia jep pajtim të marrëveshjeve të lidhura në mes shoqërisë ose shoqërisë në menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale dhe personave juridik të cilët kryejnë shërbime me vlerë. Me marrëveshjen shoqëria ose shoqëria për menaxhim me fondet e obligueshme pensionale dhe individuale Agjencisë i dërgon edhe tarifën për provizione."

Neni 49

Në nenin 105 paragrafi (1) pika z), ndryshon si vijon:

"z) dokumentet për pjesë dhe aksione të fondeve investuese në Republikën e Maqedonisë, që kanë leje nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë;"

Paragrafi 2) ndryshon, si vijon:

"Tregtia me letra me vlerë e fondeve pensionale, kryhet në tregjet e rregulluara sekondare, në tregje përmes sporteleve dhe në tregjet primare, për instrumentet që i plotësojnë kushtet nga ky nen."

Në paragrafin (4) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 50

Në nenin 106 paragrafi (4) dhe (6) pas fjalës "fonde" shtohen fjalët: "dhe shoqëri për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (5) fjalët: "para datës kur do të fillojë pagesa e kompensimit në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) i këtij ligji" fshihen.

Neni 51

Në nenin 107 paragrafi (1) pika a) në rreshtin e shtatë numri "5" zëvendësohet me numrin „10".

Në pikën gj) numri "20" zëvendësohet me numrin "5".

Neni 52

Në nenin 110 pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në pikat a) dhe b) fjalët: "në tregun e rregulluar dhe institucionalizuar dytësor" zëvendësohet me fjalët: "e kryer përmes bursës së letrave me vlerë e autorizuar nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë përkatësisht organi përkatës kompetent, në rast të investimit të mjeteve jashtë vendit".

Neni 53

Në nenin 111 paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare", ndërsa fjalët: "si fshehtësi afariste" zëvendësohen me fjalët: "sipas klasifikimit me shkallën përkatëse të fshehtësisë, në pajtim me ligjin".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Agjencia e përcakton mënyrën e pengimit të keqpërdorimit të informatave nga paragrafi (1) i këtij neni, të marra si rezultat i pozitës zyrtare."

Neni 54

Pas neni 111 shtohet neni i ri 111-a, si vijon:

"Neni 111-a

(1) Personat nga neni 111 paragrafi (1) i këtij ligji janë të obliguar që ta njoftojnë Agjencinë për çdo transakcion me letra me vlerë, që e kanë lidhur në emër të vet dhe për llogari të vet, në çdo 180 ditë ose më shkurt me kërkesën e Agjencisë.

(2) Agjencia e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e njoftimit, nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 55

Në nenin 115 paragrafin (1) pas fjalës "shoqëria" shtohen fjalët: "ose shoqëria për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Në paragrafin (2) fjalia e dytë ndryshon si vijon: "Nënruajtësi i zgjedhur i pronës, doemos duhet t'i plotësojë kushtet nga neni 116 paragrafi (1) pikat b) dhe v) të këtij ligji, dhe ta ketë rejtësinë e rekomandueshëm për investim sipas agjencive kreditore me renome ndërkombëtare. Agjencia më afërsisht i përcakton kriteret për rangimin e nënruajtësit të pronës."

Neni 56

Në nenin 127 paragrafin (1) fjalët: "menaxhim me fondin pensional" dhe në nenin 129 pas fjalëve: "menaxhim me fondet pensionale" shtohen fjalët: "shoqëri për menaxhim me fondet pensionale të obligueshme dhe vullnetare".

Neni 57

Titulli i Kreut XVI ndryshon si vijon: "DISPOZITA NDËSHKUESE DHE KUNDËRVAJTËSE".

Titulli nën pikën b) ndryshon si vijon: "Dispozita kundërvajtëse".

Neni 58

Neni 130, ndryshon si vijon:

"Neni 130

Organ kundërvajtës

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 133, 134, 135, 136, 136-a dhe 136-b nga ky ligj, procedurë kundërvajtëse udhëheq edhe sanksion kundërvajtës kumton Komisioni për vendimarrje për kundërvajtjen (në tekstin në vijim: Komisioni kundërvajtës).

(2) Drejtori i Agjencisë i cakton anëtarët e komisionit kundërvajtës, nga radhët e personave zyrtarë të autorizuar të punësuar në Agjenci, ndërsa mund ta caktojë edhe sekretarin e Komisionit kundërvajtës.

(3) Komisioni kundërvajtës përbëhet nga tre anëtarë, prej të cilëve njëri e kryen funksionin e kryetarit të Komisionit kundërvajtës, si vijon:

- kryetari duhet doemos të jetë jurist i diplomuar, me provimin e dhënë të jurisprudencës dhe së paku pesë vite përvojë pune në sferën e vet dhe
- dy anëtarë me përgatitje sipërore profesionale dhe së paku pesë vite përvojë pune, relevante për fondet pensionale nga sfera e drejtësisë, ekonomisë, financave, kontabilitetit, investimit, sigurimit ose shkencës aktuale.

(4) Anëtarët e Komisionit kundërvajtës, kanë të drejtë kompensimi për punën e tyre në Komisionin për kundërvajtje, lartësinë e të cilit e cakton drejtori i Agjencisë që duhet të jetë e arsyeshme dhe përkatëse me rëndësinë, vëllimin e punës së anëtarëve dhe ndërlikueshmërisë së kundërvajtjeve."

Neni 59

Neni 131 ndryshon si vijon:

"Neni 131

Puna e Komisionit për kundërvajtje

(1) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të pavarur dhe të mëvetësishëm në punën e Komisionit për kundërvajtje, dhe vendosin në bazë të njohurisë së vet profesionale dhe bindjes së pavarur.

(2) Komisioni për kundërvajtje ka të drejtë që të paraqesë dëshmi dhe të grumbullojë të dhëna që janë të domosdoshme për konfirmimin e kundërvajtjes, si dhe të kryejë punë të tjera dhe të ndërmarrë veprime të përcaktuara me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtje dhe/ose ligj tjetër.

(3) Komisioni për kundërvajtje sjell vendime për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj dhe kumton sanksione kundërvajtëse të përcaktuara me këtë ligj.

(4) Kundër aktvendimeve të Komisionit për kundërvajtje, me të cilat kumtohet sanksion kundërvajtës, mund të paraqitet padi për ngritje të kontestit administrativ para gjykatës administrative.

(5) Komisioni për kundërvajtje mban evidencë unike të kundërvajtjeve, sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të miratuara. Agjencia e përcakton mënyrën e evidencës dhe mënyrën e qasjes të informata që janë të përmbajtura në evidencë.

(6) Komisioni për kundërvajtje, miraton rregullore për punën e vet."

Neni 60

Neni 132 ndryshon si vijon:

"Neni 132

Barazimi

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 133, 134, 135, 136, 136-a, 136-b, 136-v, 136-g dhe 136-d të këtij ligji, personat e autorizuar për kontroll, janë të obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim, para se të parashtrijnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.

(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet që të ngrihet procedura për barazim, personi i autorizuar për kontroll përpilon procesverbal, në të cilin shënohen elementet e rëndësishme për kundërvajtjen, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimet të kundërvajtjes dhe personat që janë gjendur në vendin e ngjarjes dhe mënyra se si do të evitohen pasojat e dëmshme nga kundërvajtja.

(3) Personi i autorizuar për kontroll mundet që në procedurën për barazim, kryerësit të kundërvajtjes t'i japë urdhërpagese.

(4) Nëse kryerësi nuk e merr urdhërpagesën, është i obliguar që të njëjten ta nënshkruajë. Pranimi i urdhërpagesës nga kryerësi, shënohet në procesverbal.

(5) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën do ta nënshkruajë personi përgjegjës përkatësisht zyrtar, që është gjendur aty për aty gjatë kontrollit, ose personi tjetër zyrtar ose përgjegjës që ka deklaruar se ka të drejtë që ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën.

(6) Deklarata nga paragrafi (5) shënohet në procesverbal.

(7) Personi i autorizuar për kontroll, është i obliguar që të mbajë evidencë për procedurë e ngritura dhe për përfundimin e tyre."

Neni 61

Neni 133 ndryshon si vijon:

"(1) Gjopa në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse:

1) themelon më tepër se një fond pensional për kohën prej dhjetë vitesh, pas datës kur do të fillojë pagesa e kontributit në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) i këtij ligji, në kundërshtim me nenin 7 paragrafi (2) i këtij ligji;

2) nuk i mundëson qasje të librat, dokumentet dhe evidenca tjetër, personit të autorizuar që kryen kontroll në emër të Agjencisë, dhe nuk i eviton parregullsitë në pajtim me neni 53 paragrafët (3) dhe (6) të këtij ligji;

3) мјетет nga llogaria e anëtarit të fondit pensional i jep si peng, asignacion ose i bart në doli të personave të tretë, në kundërshtim me nenin 67 paragrafi (3) i këtij ligji;

4) nuk i shpërdan kontributet, mjetet e bartura dhe të ardhurat nga investimet në llogaritë individuale të anëtarëve të fondeve pensionale, dhe nuk mban evidencë në pajtim me nenin 81 të këtij ligji;

5) nuk i shndërron mjetet nga kontributet dhe mjetet e bartura në njësi përlogaritëse, në pajtim me nenin 82 të këtij ligji;

6) e kryen vlerësimin e mjeteve të fondit pensional në kundërshtim me rregullat e përbajtura në nenin 83 të këtij ligji;

7) nuk bën përlogaritjen e neto mjeteve të fondit dhe të vlerës së njësisë llogaritëse në secilën datë të vlerësimit, dhe nuk e ndryshon vlerën e përcaktuar të letërës së caktuar me vlerë, në pajtim me nenin 85 paragrafët (1), (2) dhe (4) të këtij ligji;

8) e udhëheq kontabilitetin e shoqërisë dhe të fondit pensional në kundërshtim me ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe standardet ndërkombëtare, sipas nenit 88 të këtij ligji;

9) arkëton kompensime në mënyrë dhe shuma që nuk janë të parapara në nenet 98 dhe 99 të këtij ligji;

10) kompenson shpenzime në kundërshtim me nenin 103 të këtij ligji;

11) investon mjete të fondit pensional, në kundërshtim me principet, qëllimet, instrumentet dhe kufizimet në nenet 104, 105, 107 dhe 108 të këtij ligji;

12) shet, blen ose shfrytëzon mjete në kundërshtim me kufizimet nga neni 110 i këtij ligji;

13) ia beson udhëheqjen me mjete të fondit pensional ose e bart përgjegjësinë për atë të personi tjetër, në kundërshtim me nenin 112 të këtij ligji;

14) ngarkohet me borxh në kundërshtim me qëllimet dhe kufizimet nga neni 113 i këtij ligji;

15) ruajtësi i zgjedhur i pronës, nuk i plotëson kushtet nga neni 116 i këtij ligji;

16) nuk e zgjedh ruajtësin e pronës të cilin ia beson përgjegjësinë për ruajtje të mjeteve nga fondi pensional, ose nuk ka marrëveshje të përhershme me ruajtësin e pronës, në pajtim me nenin 115 paragrafët (1) dhe (2) dhe 119 të këtij ligji;

17) nuk i plotëson obligimet e parapara në nenin 122 paragrafët (1) pika a) dhe b) dhe (2) të këtij ligji;

18) nuk e siguron kryerjen e pandërprerë të shërbimeve për ruajtjen e mjeteve të fondit pensional, në pajtim me nenin 123 paragrafi (1) i këtij ligji;

19) vepron në kundërshtim me nenin 125 paragrafi (5) nga ky ligji dhe

20) nuk i bart të drejtat e veta për ndërmarrjen e veprimeve juridike të Agjencisë, në pajtim me nenin 126 paragrafi (5) i këtij ligji.

(2) Gjopa deri në shumë të dhjetëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur doli më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjopa në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional, nëse:

1) kryen veprimtari që nuk janë të parapara me nenin 7 paragrafi (1) i këtij ligji;

2) nuk e zmadhon kapitalin aksionar, në pajtim me nenin 10 paragrafi (2) i këtij ligji;

3) nuk e paguan kapitalin, në mënyrën e përcaktuar me nenin 11 të këtij ligji;

4) kapitali themelues rrjedh nga burimet që nuk i lejon neni 12 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;

5) nuk e mban dhe nuk e zmadhon kapitalin e paguar, të llogaritur sipas metodologjisë së përcaktuar nga Agjencia dhe nuk mban mjetet likuidimi në shumë jo më të vogël se përqindja nga kapitale themelues, në pajtim me nenin 13 të këtij ligji;

6) nuk e kryen harmonizimin përkatës në afat prej gjashtë muajsh, në pajtim me nenin 14 paragrafi (5) i këtij ligji;

7) nuk kërkon pëlqim për çdo fitim ose bartje të aksioneve në pajtim me nenin 16 paragrafi (1) i këtij ligji;

8) blen aksione të shoqërisë tjetër për menaxhim me fonde pensionale, ose riorganizohet, në kundërshtim me nenin 16 paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji;

9) kryen ndryshime pa leje paraprake nga agjencia, në pajtim me nenin 39-e të këtij ligji.

(4) Gjopa deri në shumë të dhjetëfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për udhëheqje me fonde pensionale, nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni, ka përfutur doli më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(5) Gjopa në shumë prej 4.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale ose në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni vetëm personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme vullnetare pensionale.

(6) Gjopa deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (5) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse kundërvajtjen e ka kryer për përfitim material.

Neni 62

Neni 134 ndryshon, si vijon:

"(1) Gjopa në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse:

1) i shfrytëzon mjetet e veta për dedikimet e ndaluara me nenin 20 të këtij ligji;

2) nuk i përbush kërkesat e parapara nga neni 21 i këtij ligji;

3) nuk e dorëzon parashtrësën për shkëputjen e marrëveshjes dhe nuk e themelon llogarinë personale, në pajtim me nenin 59 paragrafi (1) dhe (5) të këtij ligji;

4) realizon kontakt ose komunikim me anëtarin, në periudhën kur anëtari ka lidhur marrëveshje të përkohshme për anëtarësim, në kundërshtim me nenin 61 paragrafi (5) i këtij ligji;

5) nuk i përbush obligimet nga neni 63 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji;

6) nuk i bart në Fondin për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, mjetet nga llogaria e anëtarit të fondit pensional, i cili ka fituar të drejtën e pensionit invalidor, në pajtim me nenin 65 të këtij ligji;

7) nuk i plotëson obligimet e veta në rast të vdekjes së anëtarit të fondit pensional, të parapara në nenin 66 të këtij ligji;

8) jep ose publikon informatat të gabueshme për fondin, që mund t'i hutojnë anëtarët ekzistues apo të ardhshëm të fondit, ose jep deklarata apo parashikime për rezultatet e ardhshme investuese për fondin pensional, si dhe nuk dorëzon për miratim në agjenci ose publikon material të palejuar për marketing, dhe nuk vepron sipas aktvendimit të Agjencisë sipas nenit 75 paragrafët (1), (2), (4) dhe (5) të këtij ligji.

9) zbaton procedura marketingu të fondit pensional, të ndaluara me nenin 79 të këtij ligji;

10) nuk e përcakton fitimin e fondit pensional, me të cilin udhëheq në pajtim me nenin 86 të këtij ligji;

11) nuk e plotëson obligimin për informimin e rregullt të anëtarëve të fondit pensional, në pajtim me nenin 95 të këtij ligji;

12) nuk i dorëzon informata dhe të dhëna Agjencisë, ose i dorëzon informata dhe të dhëna të gabueshme, në pajtim me nenin 96 të këtij ligji;

13) nuk i njofton Agjencinë dhe të gjithë anëtarët e fondit pensional, për secilin ndryshim të lartësisë së kompensimeve, në mënyrë dhe afatet e parapara në nenin 100 të këtij ligji;

14) nuk e siguron konkurrencën e plotë të provizioneve, në pajtim me nenin 101 të këtij ligji;

15) investon mjete të fondit pensional, në kundërshtim me kufizimet e parapara me nenin 106 dhe 109 të këtij ligji;

16) nuk e njofton Agjencinë, kur do të heq dorë nga marrëveshja për ruajtje të pronës, në pajtim me nenin 121 të këtij ligji dhe

17) nuk vepron në pajtim me qëndrimet dhe mendimet e paraqitura në aktet e Agjencisë.

(2) Gjopa deri në shumë të pesëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur doli më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjopa në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondin pensional, nëse:

1) nuk e cakton revizorin e jashtëm të autorizuar me referenca të mira dhe nuk e publikon ekstraktin e raportit të reviduar financiar, me mendimin e revizorit të autorizuar, në pajtim me nenin 22 të këtij ligji.

(4) Gjopa deri në shumë të pesëfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për udhëheqje me fonde pensionale, nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni, ka përfutur doli më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(5) Gjopa në shumë prej 2.000 deri në 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale ose në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni vetëm personit përgjegjës në shoqërinë për menaxhim me fondet e obligueshme vullnetare pensionale.

(6) Gjopa deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (5) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës në shoqërinë nga paragrafi (5) i këtij neni, nëse kundërvajtjen e ka kryer për përfitim material."

Neni 63

Neni 135 ndryshon si vijon:

"(1) Gjopa në shumë prej 9.000 deri në 10.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje shoqërisë për udhëheqje me fondet e obligueshme pensionale ose shoqëritë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, nëse:

1) nuk vepron sipas kërkesave të parapara në nenin 39-e të këtij ligji;

2) e refuzon anëtarësimin e të siguruarit që i plotëson kushtet e përcaktuara me ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, sipas nenit 59 paragrafi 7 i këtij ligji;

3) nuk e dorëzon marrëveshjen e përkohshme për anëtarësim, në Agjenci në afatin e parapara me nenin 61 paragrafi (1) i këtij ligji;

4) nuk ia siguron kushtet anëtarit të fondit pensional që ka pushuar të paguajë kontribute në fond para pensionimit, në pajtim me nenin 84 të këtij ligji;

5) kryen marketing të fondit pensional personit në lokalet e tij të punës, në kundërshtim me nenin 76 të këtij ligji;

6) lidh marrëveshje për anëtarësim ose marrëveshje të përkohshme për anëtarësim, me personin fizik pa ndërmjetësimin e agjentit, në kundërshtim me nenin 77 paragrafi (1) i këtij ligji;

7) nuk i respekton kërkesat lidhur me publikimin e prospektit informativ, të përmbajtur në nenin 94 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji dhe

8) nuk i mundëson shikim në prospektin informativ dhe në statutin e fondit të vet, secilit person që do të paraqitet për anëtarësim në atë fond ose anëtarit të vet, në kundërshtim me nenin 94 paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(2) Gjoha deri në shumë të pesëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale ose shoqërisë për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale nëse për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 1.500 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të shoqërisë për menaxhim me fonde të obligueshme pensionale ose shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale.

(4) Gjoha deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës të shoqërisë për menaxhim me fonde e obligueshme pensionale ose shoqëri për menaxhim me fondet e obligueshme dhe vullnetare pensionale, nëse kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e ka kryer për përfitim material."

Neni 64

Neni 136 ndryshon si vijon:

"(1) Gjoha në shumë prej 40.000 deri në 50.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje ruajtësit të pronës, nëse:

1) nuk i mundëson qasje të librat, dokumentet dhe evidenca tjetër, personit të autorizuar që kryen kontroll në emër të Agjencisë, në pajtim me nenin 53 paragrafi (3) i këtij ligji;

2) nuk e kryen ruajtjen e mjeteve, punën lidhur me ato mjete dhe evidencën e fondeve pensionale, veç e veç për secilin fond pensional, të ndarë nga komitentët e tjerë dhe të ndarë nga mjetet e veta, punën dhe evidencën në pajtim me nenin 115 paragrafi (4) i këtij ligji;

3) nuk i përmbush kushtet nga neni 116 i këtij ligji;

4) nuk i përmbush obligimet, nga neni 117 i këtij ligji;

5) nuk e njofton menjëherë Agjencinë në rast të thyerjes së marrëveshjes për ruajtjen e pronës, ligjit ose për veprimin në kundërshtim me interesat e anëtarëve të fondit pensional, të kryer nga ana e shoqërisë ose cilitdo person tjetër, në pajtim me nenin 118 të këtij ligji;

6) i mbulon dëmet nga mjetet e fondit pensional, në kundërshtim me nenin 120 paragrafi (2) i këtij ligji.

7) nuk e siguron besueshmërinë e plotë të të dhënave, në pajtim me nenin 120 paragrafi (4) i këtij ligji;

8) nuk e njofton Agjencinë, kur do të heq dorë nga marrëveshja për ruajtje të pronës, në pajtim me nenin 121 të këtij ligji dhe

9) në rast të shkeljes së marrëveshjes për ruajtjen e pronës, nuk i plotëson obligimet nga neni 123 paragrafi (2) i këtij ligji.

(2) Gjoha deri në shumë të dhjetëfishitë nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i kumtohet ruajtësit të pronës, nëse me kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, ka përfutur dobi më të madhe pronësore ose ka shkaktuar dëm më të madh pronësor.

(3) Gjoha në shumë prej 4.000 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të ruajtësi i pronës.

(4) Gjoha deri në shumë të dyfishitë nga paragrafi (3) i këtij neni, do t'i kumtohet personit përgjegjës të ruajtësi i pronës, nëse kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, e ka kryer për përfitim material."

Neni 65

Pas nenit 136 shtohet neni i ri 136a, si vijon:

"Neni 136a

Gjoha në shumë prej 1.500 deri në 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) si agjent i shoqërisë për menaxhim me fonde pensionale, nuk u përmbahet obligimeve dhe kufizimeve të parapara në nenin 77 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji dhe

2) nuk u përmbahet obligimeve dhe kufizimeve të parapara në nenin 77 paragrafët (3) dhe (5) të këtij ligji."

Neni 66

Pas nenit 136-a shtohet neni i ri 136-b, si vijon:

"Neni 136b

Gjoha në shumë prej 500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) bëhet anëtar i më tepër se një fondi pensional, në kundërshtim me nenin 59 paragrafi (8) i këtij ligji. Përveç në rastet kur kjo lejohet në pajtim me nenin 59 paragrafi (9) i këtij ligji."

Neni 67

Pas nenit 136-b shtohet neni i ri 136-v, si vijon:

"Neni 136-v

(1) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, nëse:

1) nuk i paguan kontributet në fondet pensionale të zgjedhura nga ana e anëtarëve, në përqindje dhe afate të përcaktuara me nenet 60 dhe 69 paragrafi (1) pika v) e këtij ligji;

2) nuk i përmbush obligimet e parapara në nenin 68 paragrafi (1) i këtij ligji dhe

3) nuk u dërgon shoqërive të dhëna lidhur me pagesën e kontributeve, në pajtim me nenin 69 paragrafi (1) pika g) e këtij ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë.

(3) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 68

Pas nenit 136-v shtohet neni i ri 136-g, si vijon:

"Neni 136-g

(1) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen personit përgjegjës në Agjenci, nëse pranon funksion ose punësim ose fiton aksione, në kundërshtim me nenin 52 të këtij ligji.

(2) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 69

Pas nenit 136-g shtohet neni i ri 136-d, si vijon:

"Neni 136-d

(1) Gjoha në shumë prej 20.000 deri në 30.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen personit juridik, që është paraqitur për leje për themelimin e shoqërisë, dhe në dokumentacionin e dorëzuar ka paraqitur të dhëna të pasakta, në kundërshtim me nenin 39-v të këtij ligji.

(2) Gjoha në shumë prej 2.000 deri 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, edhe personit përgjegjës të personi juridik.

(3) Organ kompetent për kumtimin e sanksioneve kundërvajtëse nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është gjyqi kompetent."

Neni 70

Agjencia mundet me kërkesën e personit të fondit pensional, ta anulojë regjistrimin e tij në Regjistrin e anëtarëve, nëse vlerësimet e pensionit të ardhshëm, në bazë të moshës dhe stazhit të tij, deri në anëtarësimin në sigurimin e detyrueshëm pensional kapital të financiar, tregojnë se anëtarësimi është në kundërshtim me interesat e tij.

Anëtar i fondit pensional mund të paraqesë kërkesë nga paragrafi (1) i këtij neni në Agjenci, më së voni në afat prej 180 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji."

Neni 71

Lartësinë maksimale të kompensimit nga kontributi që Agjencia e përcakton në pajtim me nenin 36 paragrafi (3) i këtij ligji, për vitin 2008 do ta përcaktojë për periudhën e mbetur nga ky vit.

Neni 72

Deri në nxjerrjen e ligjit për pagesën e pensionit përmes anuiteteve ose tërheqjeve të programuara, kur anëtar i fondit pensional do ta fitojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, mundet ta tërheqë tërë shumën nga llogaria e tij individuale.

Deri në nxjerrjen e ligjit për pagesën e pensionit përmes anuiteteve ose tërheqjeve të programuara, kur anëtar i fondit pensional nuk do ta fitojë të drejtën e pensionit sipas pleqërisë sipas Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, për arsye se nuk i ka mbushur së paku 15 vite stazh, mundet ta tërheqë tërë shumën nga llogaria e tij individuale.

Neni 73

Në tërë tekstin e ligjit fjalët: "fondi pensional" në nene dhe numra të ndryshëm zëvendësohen me fjalët: "fondi i detyrueshëm pensional."

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ka të bëjë me nenet 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 dhe 56.

Neni 74

Dispozitat nënligjore që dalin nga ky ligj, do të nxirren në afatin prej 180 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 75

Dispozitat nga neni 15 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2008.

Neni 76

Me fillimin e zbatimit të dispozitave nga neni 15 i këtij ligji pushojnë që të vlejné dispozitat nga Kreu III, me nenet 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dhe 39 nga Ligji për sigurimin e obligueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 dhe 29/2007).

Neni 77

Në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shoqërive ekzistuese për udhëheqje me fonde pensionale, të cilave u janë lëshuar leje për udhëheqje me fonde pensionale për periudhën prej dhjetë vitesh, Agjencia do t'u lëshojë leje për udhëheqje me fonde pensionale me kohëzgjatje të pakufizuar.

Neni 78

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1657.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за чек,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2805/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Цврнговски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК

Член 1

Во Законот за чек ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002), во членот 1 по зборот "чек" се додаваат зборовите: "печатењето и пуштањето на чековни бланкети во оптек".

Член 2

Во членот 2 став 1 во изразот "Откупување на чек" зборот "девизна" се брише.

Член 3

Во членот 4 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

"3. Име, презиме и адреса, односно фирма или назив и седиште на трасантот;"

Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7.

Член 4

Во членот 6 став 2 зборовите: "може да" се заменува со зборот "ќе".

Член 5

По членот 13 се додаваат нова глава "III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ" и нов член 13-а, кои гласат:

"III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ

Член 13-а

Банките со седиште во Република Македонија можат да печатат и пуштаат во оптек чековни бланкети.

Формата и позадината на чековните бланкети, степено на заштита на чековните бланкети од фалсификување, како и начинот на нивното пуштање во оптек го уредуваат банките."

Член 6

Во членот 23 став 1 зборовите: "или ñ" се заменуваат со сврзникот "и".

Член 7

Во членот 35 став 2 по зборовите: "со трасатот" се става запирка и се додаваат зборовите: "со лицето кое има сметка кај трасатот".

Во ставот 4 зборот "се" се заменува со зборот "не".

Член 8

Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "име или назив" се заменуваат со зборовите: "име, презиме и адреса на физичко лице, односно фирма или назив и седиште".

Член 9

Во членот 67 ставот 3 се брише.

Член 10

Во членот 85 став 3 зборовите: "службеното лице е должно да" се заменуваат со зборовите: "задолжително се".

Во алинејата 1 во вториот ред сврзникот "или" се заменува со сврзникот "и".

Во алинејата 3 зборот "воља" се заменува со зборот "волја".

Ставот 4 се брише.

Член 11

Насловот на Главата VII. "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ".

Член 12

Поднасловот "Кривично дело" пред членот 90 и членот 90 се бришат.

Член 13

Во членот 91 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичко лице."

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ÇEK

Neni 1

Në Ligjin për çek ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 3/2002) në nenin 1 pas fjalës "çek" shtohen fjalët: "botimi dhe lëshimi në qarkullim i blloqeve të çeqeve".

Neni 2

Në nenin 2, paragrafi 1 në shprehjen: "Blerja e çekut" fjala "devizore" shlyhet.

Neni 3

Në nenin 4, paragrafi 1 pas pikës 2 shtohet pika e re 3 si vijon:

"3. Emri, mbiemri dhe adresa, gjegjësisht firma ose titulli dhe selia e trasantit".

Pikat 3, 4, 5 dhe 6 bëhen pika 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 4

Në nenin 6, paragrafi 2 fjalët: "mund të" zëvendësohen me fjalën "do të".

Neni 5

Në nenin 13 shtohet Kreu i ri "III-a BLOQE TË ÇEQEVE" dhe nen i ri 13-a si vijon:

" III-a BLOQET E ÇEQEVE

Neni 13-a

Bankat me seli në Republikën e Maqedonisë mund të shtypin dhe të lëshojnë në qarkullim bloqe të çeqeve.

Formën dhe sfondin e bloqeve të çeqeve, shkallën e mbrojtjes së bloqeve të çeqeve nga falsifikimi, si dhe mënyrën e lëshimit të tyre në qarkullim e rregullojnë bankat.

Neni 6

Në nenin 23, paragrafi 1 fjalët: "ose dhe" zëvendësohen me "dhe".

Neni 7

Në nenin 35, paragrafi 2 pas fjalëve: "me trasantin" vihet presje dhe shtohen fjalët: "me personin i cili ka llogari te trasantori".

Në paragrafin 4 para fjalës "veprohet" shtohet fjala "nuk".

Neni 8

Në nenin 54, paragrafi 1, në pikën 1 fjalët: "emri ose titulli" zëvendësohen me fjalët: "emri, mbiemri dhe adresa e personit fizik, gjegjësisht firma ose titulli dhe selia".

Neni 9

Në nenin 67 paragrafi 3 shlyhet.

Neni 10

Në nenin 85, paragrafi 3 fjalët: "personi zyrtar e ka për detyrë të" zëvendësohen me fjalët: "detyrimisht".

Në alinenë 1, në rreshtin e dytë fjala "ose" zëvendësohet me fjalën "dhe".

Në alinenë 3 fjala "vullnet" nuk është gabim.

Paragrafi 4 shlyhet.

Neni 11

Titulli i Kreut VII. "DISPOZITA NDËSHKUESE" ndryshohet si vijon: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 12

Nëntitulli "Vepër penale" para nenit 90 dhe neni 90 shlyhen.

Neni 13

Në nenin 91, paragrafi 1, në fjalinë hyrëse fjalët: "Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjorbë në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjorbë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

Gjorbë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 edhe personit fizik."

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1658.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавен долг,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2808/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВЕН ДОЛГ

Член 1

Во Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" број 62/2005), во членот 2 точката 1 се менува и гласи:

„Државен долг се сите финансиски обврски создадени со задолжување на Република Македонија, вклучувајќи го долгот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, не вклучувајќи го долгот на јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и на Народната банка на Република Македонија“.

Точката 2 се менува и гласи :

"Јавен долг е државниот долг и долгот на јавните претпријатија и трговски друштва кои се во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и на Народната банка на Република Македонија. "

Во точката 3 по зборот „општините“ се додаваат зборовите: „општините во градот Скопје“ а по зборот „државата“ се додаваат зборовите: „општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и Народната банка на Република Македонија“.

Во точката 4 по зборот „заем“ запирката се брише и се додава сврзникот „и/или“, а по зборот „вредност“ се става точка и зборовите до крај на реченицата се бришат.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. Долгот на Народната банка на Република Македонија се сите финансиски обврски создадени за спроведување на монетарната политика, за поддршка на билансот на плаќање, како и други финансиски обврски настанати по основ на договор за заем.“

Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„(1) Задолжувањето на општините, јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините се врши во согласност со овој закон и со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

(2) Задолжувањето на општините во градот Скопје, градот Скопје, јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на општините во градот Скопје и градот Скопје се врши во согласност со овој закон, Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и со Законот за градот Скопје.

(3) Начинот и постапката за задолжувањето на општините, јавните претпријатија и трговските друштва кои се во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, поблиску ги пропишува Владата на Република Македонија.

(4) Сервисирањето на обврските настанати со задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје го вршат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

(5) Во случај кога Република Македонија се задолжува и им ги отстапува на користење средствата на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје со позајмување преку државата (он-лендинг), сервисирањето на обврските го врши општината, општината во градот Скопје и градот Скопје кои се крајни корисници на средствата добиени со задолжување на Република Македонија.

(6) Во случај кога Министерството за финансии, во име на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, ќе изврши сервисирање на обврската од ставот (4) на овој член, Министерството за финансии има право на наплата на побарувањето кое вклучува главнина, камата, затезна камата и други трошоци настанати заради неможност на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје како краен корисник на задолжувањето, да изврши сервисирање на обврската на датумот на пристигнување.

(7) Доколку општините, општините во градот Скопје и градот Скопје не извршат плаќање на побарувањето од ставот (5) од овој член кон Министерството за финансии, Министерството за финансии има право:

- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје на сметката на Буџетот на Република Македонија, до износ потребен за наплата на побарувањето и/или

- да задржи дел од дотациите кои треба да се распределат на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, до износ потребен за наплата на побарувањето.“

Член 3

Во членот 5 зборот „не“ се брише и се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Народната банка на Република Македонија е носител на јавен долг за кој не важат критериумите и постапките за задолжување пропишани со овој закон.

(3) Долгот на Народната банка на Република Македонија се користи само за статистички цели.“

Член 4

Во членот 6 зборовите: „а не се гарантирани од државата“ се заменуваат со зборовите: „кои не се носители на јавен долг“.

Член 5

По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

“Член 6-а

(1) Постапката за задолжување пропишана со овој закон не се однесува на носителите на јавен долг при отворање на акредитиви, издавање на банкарски гаранции и/или обезбедување на финансиски лизинг.

(2) За секој договор за отворање на акредитив, издавање на банкарска гаранција и/или обезбедување на финансиски лизинг, носителите на јавен долг имаат обврска да го информираат Министерството за финансии во рок од пет работни дена.“

Член 6

Членот 7 се менува и гласи:

“ (1) Стратегија за управување со јавниот долг (во натамошниот текст: Стратегија) е акт со кој, за период од три години се утврдува, како во вкупен износ, така и во износи за одделни носители на јавниот долг:

- висината на износот (лимитот) на јавниот долг на среден рок,

- висината на износот (лимитот) на државните гаранции на среден рок,

- максималниот износ на ново задолжување во тековната година и

- максималниот износ на новоиздадени државни гаранции во тековната година.

(2) Со Стратегијата се определува структурата на јавниот долг, се врши идентификација, следење и управување со ризиците на кои подлежи портфолиото на јавниот долг и се утврдуваат начините на сервисирање и управување со јавниот долг.

(3) Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии, ја усвојува Стратегијата која ја донесува Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на првиот квартал на првата година од периодот на која се однесува.

(4) За целите на управување со јавниот долг, Стратегијата може да се ажурира и во текот на годината.

(5) Долгот на Народната банка на Република Македонија не се утврдува во Стратегијата.“

Член 7

Во членот 8 став (1) се додава нова реченица која гласи: „Лимитот на јавниот долг не се однесува на долгот на Народната банка на Република Македонија.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Долгот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на јавните претпријатија и на трговските друштва кои се во целосна или во доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и долгот на Народната банка на Република Македонија влегува во пресметката на јавниот долг, но не претставува обврска на Буџетот на Република Македонија, освен во случаи кога се издава државна гаранција.“

Член 8

Во членот 11 став (1) алинеја 6 по зборот „гарантија“ се додаваат зборовите: „односно договор за заем“.

Во алинејата 16 по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „и управува со вишокот на средства на сметката на Министерството за финансии“.

Алинејата 17 се брише.

По алинејата 18 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„- посредува во постапката на задолжување на носителите на јавен долг,

- дава препораки на носителите на јавниот долг по однос на условите за задолжување во случај на финансирање на проекти за кои е потребно задолжување и

- избира овластени учесници на пазарот на државни хартии од вредност.“

Во ставот (2) алинејата 5 се брише.

По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:

„- управува со репласманот на средствата од револвинг фондовите создадени преку задолжување на Република Македонија.“

Член 9

Во членот 12 ставот (2) се менува и гласи:

„Проектите предложени за финансирање од ставот (1) алинеја 1 на овој член, треба да ги исполнат следниве критериуми:

- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија,

- оправданост на намената за која се користат средствата за вршење на јавна функција и

- носителите на јавниот долг да обезбедат средства за кофинансирање заради непречена реализација на проектот.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Проектите предложени за финансирање од ставот (1) алинеја 1 на овој член, ќе имаат предност доколку го исполнат критериумот за солвентност на носителот на јавниот долг кој го предлага проектот.“

Член 10

Во членот 13 став (1) по зборот „сервисирање“ се додаваат зборовите: „со исклучок на долгот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје“.

Член 11

Во членот 16 став (4) по зборовите: „овластени претставници“ се додава зборот „избрани“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Договорот за заем за задолжување на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје го склучува градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје.“

Член 12

Во членот 18 став (4) по зборот „донесена“ се додава зборот „годишна“, а зборовите: „утврдуваат видот и карактеристиките на“ се заменуваат со зборовите: „утврдува максималниот износ на ново задолжување преку“.

Во ставот (6) зборовите: „со кои се тргува на меѓународен финансиски пазар“ се бришат.

Член 13

Во членот 19 ставот (1) се менува и гласи:

„Депозитарот за хартии од вредност води Регистар на сопственици на државните хартии од вредност.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Депозитарот за хартии од вредност го избира министерот за финансии.“ Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 14

Во членот 20 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, Министерството за финансии до имателите на државни хартии од вредност не доставува покана за учество на предвремен откуп, доколку во самиот документ за емисија се предвидува правото Министерството за финансии во секое време да изврши предвремен откуп под услови дефинирани во документот.

(5) Министерството за финансии јавно го објавува предвремениот откуп од ставот (4) на овој член.“

Член 15

Членот 21 се менува и гласи:

„(1) Проектите за чие финансирање се бара издавање на државна гаранција потребно е да ги исполнат следниве критериуми:

- усогласеност со стратешките документи на Владата на Република Македонија,

- оправданост на намената за која се користат средствата за извршување на јавната функција и

- обезбедени средства за кофинансирање заради непречена реализација на проектот.

(2) Проектите за чие финансирање се бара издавање на државна гаранција, ќе имаат предност доколку го исполнат критериумот за солвентност на носителот на јавниот долг кој го предлага проектот.“

Член 16

Во членот 22 став (1) зборот „барање“ се заменува со зборот „иницијатива“.

Во ставот (2) зборот „Барањето“ се заменува со зборот „Иницијативата“.

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

„(6) Пред добивање на државна гаранција носителот на јавен долг е обврзан да му плати на Министерството за финансии еднократна провизија во висина од 0,5% од износот на државната гаранција.

(7) Провизијата од ставот (6) на овој член претставува приход на Буџетот на Република Македонија.

(8) Доколку носителот на јавен долг има ненамиреени обврски кон државата по основ на државна гаранција или заем предвиден со овој закон, истиот не може да добие ново обезбедување со државна гаранција, односно заем се до моментот на регулирање на пристигнатата обврска.“

Член 17

Во членот 23 ставот (6) се менува и гласи:

„Доколку носителот на јавниот долг, во чие име е издадена државна гаранција, е општина, општина во градот Скопје и градот Скопје, јавно претпријатие или трговско друштво кое е во целосна или во доминантна сопственост на државата, општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, Министерството за финансии, за наплата на побарувањето од ставот (5) на овој член, има право:

- да насочи средства од буџетската сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје на сметката на Буџетот на Република Македонија, до износ потребен за наплата на побарувањето и/или

- да задржи дел од дотациите кои треба да се рас-
пределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побару-
вањето.“

Член 18

По членот 24 се додава нов член 24-а, кој гласи:

„Забрана за задолжување

Член 24-а

(1) Јавните претпријатија и трговските друштва кои
се во целосна или доминантна сопственост на држава-
та, не можат да започнат со постапка за задолжување
од денот на донесувањето на одлуката за распишување
на парламентарни избори до завршувањето на изборот
на пратеници во Собранието на Република Македонија.

(2) Општините, општините во градот Скопје и гра-
дот Скопје и јавните претпријатија формирани од оп-
штините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
не можат да започнат со постапка за задолжување од
денот на донесувањето на одлуката за распишување на
локални избори до завршувањето на изборот на градо-
началник или членови на советот.“

Член 19

Во називот на поглавјето IV по зборот „државата“,
се додаваат зборовите: „ОПШТИНИТЕ, ОПШТИНИТЕ
ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ“.

Член 20

Членот 25 се менува и гласи:

„(1) Иницијатива за поведување на преговори за
склучување на договор за заем, јавното претпријатие,
односно трговското друштво кое е во целосна или во
доминантна сопственост на државата, општините, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје, се започну-
ва само по претходна согласност на Владата на Репуб-
лика Македонија.

(2) Иницијативата од ставот (1) на овој член задол-
жително содржи позитивно мислење од Министерство-
то за финансии.

(3) Во преговорите од ставот (1) на овој член задол-
жително учествуваат претставници од Министерството
за финансии и други овластени претставници од Влада-
та на Република Македонија.

(4) Јавното претпријатие, односно трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопстве-
ност на државата, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје може да склучи договор за за-
ем, по донесување на посебен закон за секое ново за-
должување кај странски заемотдавачи.

(5) Јавното претпријатие, односно трговското
друштво кое е во целосна или во доминантна сопстве-
ност на државата, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје може да склучи договор за за-
ем, по претходно донесена одлука од Владата на Ре-
публика Македонија, за секое ново задолжување кај
домашни заемотдавачи.

(6) Во случај кога договорот за заем предвидува по-
зајмување преку државата (он-лендинг), а јавното прет-
пријатие, односно трговското друштво кое е во целосна
или во доминантна сопственост на државата е краен
корисник на заемот, министерот за финансии склучува
договор за заем, по донесување на посебен закон за се-
кое ново задолжување кај странски заемотдавачи.

(7) Во случај Министерството за финансии, во име
на јавното претпријатие да изврши сервисирање на об-
врската од ставот (6) на овој член, Министерството за
финансии има право на наплата на побарувањето кое
вклучува главнина, камата, затезна камата и други тро-
шоци настанати заради неможност на носителот на ја-
вен долг кој е краен корисник на средствата добиени
со задолжувањето, да изврши сервисирање на обврска-
та на датумот на пристигнување.

(8) За наплата на побарувањето од ставот (7) на овој
член, Министерството за финансии има право:

- да насочи средства од буџетската сметка на оп-
штината, општината во градот Скопје и градот Скопје
основач на јавното претпријатие на сметката на Буџет-
от на Република Македонија, до износ потребен за
наплата на побарувањето и/или

- да задржи дел од дотациите кои треба да се рас-
пределат на општината, општината во градот Скопје и
градот Скопје, до износ потребен за наплата на побару-
вањето.“

Член 21

Во членот 26 став (1) по зборот „општините“ се до-
даваат зборовите: „општините во градот Скопје“.

Во ставот (2) по зборот „Општините“ се додаваат
зборовите: „општините во градот Скопје“.

Во ставот (3) по зборовите: „на општините“ се до-
даваат зборовите: „општините во градот Скопје“.

Член 22

Во членот 27 став (2) по зборот „поднесува“ се до-
даваат зборовите: „за информирање“, а зборовите: „за-
вршната сметка на Буџетот на Република Македонија
за претходната година, за информирање“ се заменуваат
со зборовите: „Стратегијата за управување со јавен
долг“.

Во ставот (3) зборот „реализирани“ се заменува со
зборот „активирани“.

Член 23

Во називот на Главата VII зборот „КАЗНЕНИ“ се
заменува со зборот „ПРЕКРШОЧНИ“.

Член 24

Насловот пред членот 28 се брише, а членот 28 се
менува и гласи:

„Глоба во износ од 100.000 до 200.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се изрече на јавното прет-
пријатие и трговското друштво-носител на јавен долг
за сторен прекршок, доколку:

- не поднесе информација до Министерството за
финансии (членови 6-а став (2) и 26),

- не ги уплати средствата во корист на сметката на
Буџетот на Република Македонија (член 23 став (3)),

- започне постапка за задолжување по денот на до-
несувањето на одлука за распишување на избори (член
24-а) и

- започне преговори за задолжување, без претходна
согласност на Владата на Република Македонија (член
25 став (1)).“

Член 25

Членот 29 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 10.000 до 30.000 евра, во де-
нарска противвредност, ќе се изрече за прекршок на
одговорното, односно раководното лице на носителот
на јавен долг за сторен прекршок, доколку:

- не поднесе информација до Министерството за
финансии (членови 6-а став (2) и 26),

- започне преговори за задолжување, без претходна согласност на Владата на Република Македонија (членови 16, став (2) и 25 став (1)),

- не ги уплати средствата во корист на сметката на Буџетот на Република Македонија (член 23 став (3)) и

- започне постапка за задолжување по денот на донесувањето на одлука за распишување на избори (член 24а).“

Член 26

По член 29 се додава нов член 29-а, кој гласи:

„Член 29-а

За прекршоците пропишани со овој закон, прекршочната постапка ја води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR BORXHIN PUBLIK

Neni 1

Në Ligjin për borxhin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonise” Numer 62/2005). në nenin 2 pika 1 ndryshon si vijon:

“Borxh shtetor janë të gjitha obligimet financiare të krijuara me ngarkimin me borxh të Republikës së Maqedonise, përfshirë edhe borxhin e komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, duke mos e përfshirë borxhin e ndermarrjeve publike dhe të shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise.”

Pika 2 ndryshon si vijon:

“Borxh publik është borxhi shtetor dhe borxhi i ndermarrjeve publike dhe i shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise.”

Në piken 3 pas fjales “komunat” shtohen fjalet: “komunat e qytetit të Shkupit” kurse pas fjales “shtetit” shtohen fjalet: “komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise”

Në piken 4 pas fjales “hua” presja shlyhet dhe shtohen fjalet: “dhe/ose” kurse pas fjales “vlere” vihet pike dhe fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas pikes 4 shtohet pike e re 5, si vijon:

„5. Borxh i Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise janë të gjitha obligimet financiare të krijuara për zbatimin e politikës monetare, për mbështetjen e bilancit të pageses si dhe obligime të tjera financiare të krijuara në bazë të marrëveshjes për hua.”

Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 behen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, dhe 12.

Neni 2

Neni 4 ndryshon si vijon:

“(1) Ngarkimi me borxh i komunave, ndermarrjeve publike dhe i shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të komunave behet në perputhje me kete ligj dhe me Ligjin për financimin e njesive të vetadmnistrimit lokal.

(2) Ngarkimi me borxh i komunave të Qytetit të Shkupit, Qytetit të Shkupit, ndermarrjeve publike dhe i shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të komunave të qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, behet në perputhje me kete ligj, me Ligjin për financimin e njesive të vetadmnistrimit lokal dhe me Ligjin për Qytetin e Shkupit.

(3) Menyren dhe proceduren e ngarkimit me borxh të komunave, ndermarrjeve publike dhe shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, më për së afërmi i percakton Qeveria e Republikës së Maqedonise.

(4) Servisimin e obligimeve të krijuara me ngarkimin me borxh të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit e kryejne komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.

(5) Në rastin kur Republika e Maqedonise ngarkohet me borxh dhe mjetet ua kalon në shfrytëzim komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, me huamarrje përmes shtetit (on-lending), servisimin e obligimeve e bën komuna, komuna e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit të cilat janë shfrytëzues të fundit të mjeteve që i kanë marre përmes ngarkimit me borxh të Republikës së Maqedonise.

(6) Në rastin kur Ministria e Financave, në emer të komunës, komunës së Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, do ta beje servisimin e obligimit nga paragrafi (4) i ketij neni, Ministria e Financave ka të drejtë arketimi të kërkesës e cila e përfshin kryegjene, kamaten, kamatevonesen dhe shpenzime të tjera të krijuara për shkak të pamundësisë së komunës, komunës së qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit si shfrytëzues i fundit i borxhit, ta beje servisimin e obligimit në datën e maturimit.

(7) Nëse komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit nuk e bejne pagesen e kërkesës nga paragrafi (5) i ketij neni, kah Ministria e Financave, Ministria e Financave ka të drejtë:

- të barte mjete nga llogaria buxhetore e komunës, komunës së Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonise, në lartësinë e shumës së nevojshme për arketimin e kërkesës, dhe/ose

- të mbaje një pjesë nga dotacionet të cilat duhet t’u shperndahen komunës, komunës së Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, deri në shumën e nevojshme për arketimin e kërkesës.”

Neni 3

Në nenin 5 fjala “nuk” shlyhet dhe shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3), si vijojne:

“(2) Banka Popullore e Republikës së Maqedonise është bartese e borxhit publik për të cilin nuk vlejne kriteret dhe procedurat për ngarkim me borxh të percaktuara me kete ligj.

(3) Borxhi i Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise shfrytëzohet për qellime statistikore”

Neni 4

Në nenin 6 fjalet: “kurse nuk janë të garantuara nga shteti” zevendesohen me fjalet: “të cilat nuk janë bartes të borxhit publik.”

Neni 5

Pas nenit 6 shtohet nen i ri 6-a, si vijon:

“Neni 6-a

(1) Procedura e ngarkimit me borxh e percaktuar me kete ligj nuk ka të beje me bartësit e borxhit publik gjatë hapjes së akreditivave, leshimit të garancive bankare dhe/ose sigurimit të lizingut financiar.

(2) Për çdo marreveshje për hapjen e akreditivit, leshimit të garancise bankare dhe/ose për sigurimin e lizingut financiar, bartesit e borxhit publik e kane për detyre ta informojne Ministrine e Financave në afat prej 5 ditësh pune.”

Neni 6

Neni 7 ndryshon si vijon:

“(1) Strategjia për menaxhimin me borxhin publik (në tekstin e metejme: Strategjia) është akt me të cilin, brenda periudhes tre vjeçare, percaktohet, si në shumën e pergjithshme ashtu edhe në shumën për bartes të caktuar të borxhit publik:

- lartësia e shumës (limiti) së borxhit publik në afat të mesëm ;
- lartësia e shumës (limiti) së garancive shtetërore në afat të mesëm ;
- shumën maksimale e ngarkimit të ri me borxh brenda vitit rrjedhes; dhe
- shumën maksimale e garancive të reja të leshuara shtetërore brenda vitit rrjedhes.

(2) Me strategjinë percaktohet struktura e borxhit publik, behet identifikimi, ndjekja dhe menaxhimi i rreziqeve të cileve u nenshtrohet portofoli i borxhit publik dhe percaktohen menyrat e servisimit dhe menaxhimit me borxhin publik.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonise, me propozimin e ministrit të Financave, e miraton strategjinë të cilën e miraton Kuvendi i Republikës së Maqedonise, më së voni deri në fund të kuartalit të parë të vitit të parë të periudhes për të cilën ka të beje.

(4) Për qellimet e menaxhimit me borxhin publik, Strategjia mund të perditesohet edhe gjatë vitit.

(5) Borxhi i Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise nuk percaktohet në Strategjinë.”

Neni 7

Në nenin 8 paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon: “Limiti i borxhit publik nuk ka të beje me borxhin e Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise.”

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

“Borxhi i komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, i ndermarreve publike dhe i shoqërive tregtare të cilat janë në pronesi të plote ose dominuese të shtetit, komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të Shkupit dhe borxhi i Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise, bën pjesë në perllogaritjen e borxhit publik, por nuk paraqet obligim të Buxhetit të Republikës së Maqedonise, pervec në rastet kur leshohet garanci shtetërore.”

Neni 8

Në nenin 11, paragrafi (1) alineja 6, pas fjaleve: “garancise së aktivizuar” shtohen fjalet: “perkatësisht marreveshjes për hua”.

Në alinën 16 pas fjales “Maqedonise” shtohen fjalet: “dhe menaxhon me tepricën e mjeteve në llogarinë e Ministrine e Financave;”

Alineja 17 shlyhet.

Pas alinës 18 shtohen tri aline të reja, si vijojne:

“- ndermjeteson në procedurën e ngarkimit me borxh të bartesve të borxhit publik;

- u jep rekomandime bartesve të borxhit publik në lidhje me kushtet e ngarkimit me borxh në rast të financimit të projekteve për të cilat nevojitet ngarkimi me borxh, dhe

- zgjedh pjesëmarrës të autorizuar në tregun e letrave shtetërore me vlerë.”

Në paragrafin (2) alineja 5 shlyhet.

Pas alinës 8 shtohet aline e re 9, si vijon:

“- menaxhon me ridedikimin e mjeteve nga fondet revolving të krijuar përmes ngarkimit me borxh të Republikës së Maqedonise.”

Neni 9

Në nenin 12 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“Projektet e propozuara për financim nga paragrafi 1 alineja 1 të këtij neni, duhet t’i permbushin kriteret si vijon:

- harmonizimin me dokumentet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonise;
- arsyetim të dedikimit për të cilin shfrytëzohen mjetet për kryerje të funksionit publik, dhe
- bartesit e borxhit publik të sigurojnë mjete për bashkefinancim me qellim të realizimit pa pengesa të projektit.”

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

“Projektet e propozuara për financim nga paragrafi 1 alineja 1 të këtij neni, do të kenë perparësi nëse e plotësojnë kriterin e aftësisë paguese të bartesit të borxhit publik i cili e propozon projektin.”

Neni 10

Në nenin 13 paragrafi (1) pas fjaleve: “servisim” shtohen fjalet: “me përjashtim të borxhit të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit.”

Neni 11

Në nenin 16 paragrafin (4) pas fjaleve: “perfaqësues të autorizuar” shtohen fjalet: “të zgjedhur”.

Pas paragrafit (6), shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

“(7) Marreveshjen për hua për ngarkim me borxh të komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit e lidh kryetari i komunes, kryetari i komunes së Qytetit të Shkupit dhe kryetari i Qyteti i Shkupit.”

Neni 12

Në nenin 18 paragrafi (4) pas fjales “e miratuar” shtohet fjala “vjetore” ndërsa fjalet “e percaktojnë llojin dhe karakteristikat e”, zevendesohen me fjalet: “e percakton shumën maksimale e ngarkimit t; ri me borxh përmes”.

Në paragrafin (6) fjalet: “me të cilat tregtohet në tregun financiar ndërkombëtar” fshihen.

Neni 13

Në nenin 19 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Depozitari i letrave me vlerë mban Regjister të poseduesve të letrave shtetërore me vlerë.”

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

“(2) Depozitarin e letrave me vlerë e zgjedh ministri i Financave.”

Paragrafet (2) dhe (3) behen paragrafe (3) dhe (4).

Neni 14

Në nenin 20, pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe (5) si vijon:

“(4) Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, Ministria e Financave prane poseduesve të letrave shtetërore me vlerë nuk dërgon ftese për pjesëmarrje në blerjen e parakohshme, në qoftë se në vetë dokumentin për emetimin parashihet e drejta që Ministria e Financave në çdo kohë të beje blerje të parakohshme në kushtet e percaktuara në dokumentin.

(5) Ministria e Financave në menyre publike e shpall blerjen e parakohshme nga paragrafi 4 i këtij neni.”

Neni 15

Neni 21 ndryshon si vijon:

“(1) Projektet për financimin e të cilave kerkohet leshimi i garancise shtetore, duhet t'i permbushin kriteret në vijim:

- harmonizimin me dokumentet strategjike të Qeverise së Republikës së Maqedonise;
- arsyeshmerine e qellimit për të cilin shfrytezohen mjetet për ushtrimin e funksionit publik, dhe
- mjete të siguruar për bashkefinancimin për shkak të realizimit të papenguar të projektit.

(2) Projektet për financimin e të cilave kerkohet leshimi i garancise shtetore, do të kene perparesi nese e permbushin kriterin për solvencion të bartesit të borxhit publik i cili e propozon projektin.”

Neni 16

Në alinene 22, në paragrafin (1) fjala “kerkese” zevendesohet me fjalën “iniciative”.

Në paragrafin (2) fjala “Kerkesa” zevendesohet me fjalën “Iniciativa”.

Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafe të rinj (6) ,(7) dhe (8) si vijon:

“(6) Para pranimit të garancise shtetore, bartesi i borxhit publik eshte i obliguar që t'i paguaje Ministrise së Financave provizion të njëfishte në lartesi prej 0,5% nga shuma e garancise shtetore.

(7) Provizionin nga paragrafi 6 i ketij neni, eshte hyrje e Buxhetit të Republikës së Maqedonise.

(8) Nese bartesi i borxhit publik ka obligime të papermbushura ndaj shtetit në baze të garancise shtetore ose të huas së parapare me kete ligj, i njeiti nuk mund të pranoje sigurim të ri me garanci shtetore gjegjesisht hua, deri në castin e rregullimit të obligimit të arritur.”

Neni 17

Në nenin 23, paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Nese bartesi i borxhit publik, në emrin e të cilit eshte leshuar garancia shtetore, eshte komune, komune në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, ndermarrje publike ose shoqeri tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunes, të komunes në qytetin e Shkupit dhe të qytetit të Shkupit, Ministria e Financave, për arketimin e kerkeseve nga paragrafi 5 i ketij neni ka të drejte:

- të dedikojë mjete nga llogaria buxhetore e komunes, e komunes në qytetin e Shkupit dhe e qytetit të Shkupit, në llogarine e Buxhetit të Republikës së Maqedonise, deri në shumen e duhur për arketimin e kerkeses, dhe/ose
- të mbaje një pjese të dotacioneve të cilat duhet t'i shperndahen komunes, komunes në Qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, deri në shumen e duhur për arketimin e kerkeses.”

Neni 18

Pas nenit 24, shtohet neni i ri 24-a, si vijon:

Ndalesa për ngarkimin me borxh

Neni 24-a

(1) Ndermarrjet publike dhe shoqerite tregtare, të cilat janë në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, nuk mund të fillojne me proceduren e ngarkimit me borxh prej dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve parlamentare deri në perfundimin e zgjedhjes së deputeteve në kuvendin e Republikës së Maqedonise.

(2) Komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit dhe ndermarrjet publike të formuara nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit, nuk mund të fillojne me proceduren e ngarkimit me borxh prej dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve lokale deri në perfundimin e zgjedhjes së kryetarit të komunes ose të anetareve të keshillit.”

Neni 19

Në titullin e kapitullit IV, pas fjalet “shteti” shtohen fjalet: “KOMUNAT, KOMUNAT NË QYTETIN E SHKUPIT DHE QYTETI I SHKUPIT”.

Neni 20

Neni 25 ndryshohet si vijon:

“(1) Iniciativen për fillimin e negociatave për lidhjen e marreveshjes për hua, ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, e fillon vetem pas pelqimit paraprak të Qeverise së Republikës së Maqedonise.

(2) Iniciativa nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrimisht permban mendim pozitiv nga Ministria e Financave.

(3) Në negociatat nga paragrafi 1 i ketij neni, detyrimisht marrin pjese perfaqesues të Ministrise së Financave dhe perfaqesues të tjere të autorizuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonise.

(4) Ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të qytetit të Shkupit, mund të lidhe marreveshje për hua pas nxjerrjes së ligjit të vecante për çdo ngarkim të ri me hua të huadhenesit e huaj.

(5) Ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit, të komunave, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të qytetit të Shkupit, mund të lidhe marreveshje për hua pas marrjes paraprake të vendimit nga ana e Qeverise së Republikës së Maqedonise, për çdo ngarkim të ri me hua të huadhenesit vendore.

(6) Në rastet kur marreveshja për hua parasheh huamarrje permes shtetit (on-lending) ndersa ndermarrja publike gjegjesisht shoqeria tregtare e cila eshte në pronesi të teresishme ose dominuese të shtetit eshte shfrytezuesi perfundimtar i huas, ministri i Financave lidh marreveshje për hua, pas nxjerrjes së ligjit të vecante për çdo ngarkim të ri me hua të huadhenesit e huaj.

(7) Në rast se Ministria e Financave në emer të ndermarrjes publike e bën pagesen e obligimit nga paragrafi 6 i ketij neni, Ministria e Financave ka të drejte të arketimit të kerkeses e cila e perfshin kryegjene, kamaten, kamatevonesen dhe shpenzimet tjera të krijuara për shkak të pamundesise së bartesit të borxhit publik i cili eshte shfrytezuesi perfundimtar i mjeteve të fituara me ngarkimin me hua, ta beje pagimin e obligimit në ditën e arrijtes.

(8) Për arketimin e kerkeses nga paragrafi 7 i ketij neni, Ministria e Financave ka të drejte:

- të dedikojë mjete nga llogaria buxhetore e komunes, e komunes në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit themelesues i ndermarrjes publike, në llogarine e Buxhetit të Republikës së Maqedonise, deri në shumen e duhur për arketimin e kerkeses, dhe/ose

- të mbaje një pjese të dotacioneve të cilat duhet t'i shperndahen komunes, komunes në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, deri në shumen e duhur për arketimin e kerkeses.”

Neni 21

Në nenin 26, paragrafi (1), pas fjales “komunat”, shtohen fjalet: “komunat në Qytetin e Shkupit”.

Në paragrafin (2), pas fjales “Komunat” shtohen fjalet: “komunat në Qytetin e Shkupit”.

Në paragrafin (3) pas fjaleve “komunave” shtohen fjalet: “komunat në Qytetin e Shkupit”.

Neni 22

Në nenin 27, paragrafi (2), pas fjales “paraqet”, shtohen fjalet “për informim” ndersa fjalet “Ilogaria perfundimtare e Buxhetit të Republikës së Maqedonise për vitin paraprak, për informim” zevendesohen me fjalet “Strategjia për menaxhimin e borxhit publik”.

Në paragrafin (3) fjala “të realizuara” zevendesohet me fjalen “të aktivuara”.

Neni 23

Në titullin e kreut VII, fjala “NDESHKUESE” zevendesohet me fjalen “PËR KUNDERVAJTJE”.

Neni 24

Titulli para neni 28 fshihet ndersa neni 28 ndryshohet si vijon:

“Gjobe në shume prej 100.000 deri në 200.000 euro në kundervlere në denare, do t’i kumtohet ndermarrjes publike dhe shoqerise tregtare – bartese e borxhit publik për kundervajtje të bere në qofte se:

- nuk paraqet informate prane Ministrise së Financave (neni 6-a, paragrafi (2) dhe neni 26);

- nuk i paguan mjetet në dobi të llogarise së Buxhetit të Republikës së Maqedonise (neni 23, paragrafi (3));

- e fillon proceduren për ngarkimin me hua pas dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve (neni 24-a); dhe

- fillon negociata për ngarkimin me hua, pa pelqimin paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonise (neni 25, paragrafi (1)).”

Neni 25

Neni 29 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjobe në shume prej 10.000 deri në 30.000 euro në kundervlere në denare, do t’i kumtohet për kundervajtje personit pergjegjes gjegjesisht udheheqes të bartesit të borxhit publik për kundervajtjen e bere në qofte se:

- nuk paraqet informate prane Ministrise së Financave (neni 6-a, paragrafi (2) dhe neni 26);

- fillon negociata për ngarkimin me hua, pa pelqimin paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonise (neni 16, paragrafi (2) dhe neni 25, paragrafi (1)).

- nuk i paguan mjetet në dobi të llogarise së Buxhetit të Republikës së Maqedonise (neni 23, paragrafi (3)); dhe

- e fillon proceduren për ngarkimin me hua, pas dites së marrjes së Vendimit për shpalljen e zgjedhjeve (neni 24-a).”

Neni 26

Pas neni 29, shtohet neni i ri 29-a, si vijon:

“Neni 29-a

Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj, proceduren e kundervajtjes e udheheq dhe sanksionin e kundervajtjes e kumton gjyqi kompetent.”

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e shpalljes në “Gazeten zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

1659.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2824/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Член 1

Во Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2002, 49/2003 и 13/2006), во насловот пред членот 18 зборот “Казнени” се заменува со зборот “Прекршочни” и се додаваат три нови члена 17-а, 17-б и 17-в, кои гласат:

“Член 17-а

(1) За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Министерството за финансии (во натамошниот текст: Прекршочен орган).

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води комисијата за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија), формирана од вработени лица во Прекршочниот орган, кои ги именува министерот за финансии.

(3) Министерот за финансии со подзаконски акт го определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на Прекршочната комисија.

(4) Членовите на Прекршочната комисија се избираат за времетраење од пет години, со право на реизбор.

(5) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит.

(6) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа, кој претходно е одобрен од министерот за финансии.

Член 17-б

(1) Член на Прекршочната комисија може да се разреди:

- со истекот на времето за кое е именуван за член,
- по негово барање,
- со исполнување на услови за старосна пензија во согласност со закон,
- ако му се утврди трајна неспособност,

- ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка со правосилна одлука,
 - ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Прекршочната комисија или
 - ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случаи за кои решава Прекршочната комисија.

(2) Предлогот за разрешување на член на Прекршочната комисија се поднесува до министерот за финансии.

(3) Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работењето и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

(4) Одлуката на Прекршочната комисија се смета за донесена кога за неа гласале мнозинството членови на Прекршочната комисија.

Член 17-в

(1) За прекршоците утврдени со овој закон лицата кои од министерот за финансии се овластени да вршат надзор на давателите на лизинг, во рамките на своите овластувања на сторителот на прекршокот му нудат посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците на прекршокот.

(2) Сторителот на прекршокот е должен во рок од три дена од денот на приемот на понудата од ставот (1) на овој член да даде писмена согласност за покренување на постапка на посредување.

(3) Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од министерот за финансии.

(4) Министерот за финансии со подзаконски акт го определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работно искуство на членовите на Комисијата за посредување.

(5) Комисијата работи на седници на кои задолжително присуствуваат претставници на сторителот на прекршокот.

(6) За склучената согласност по посредувањето се составува спогодба во која се констатира согласноста на двете страни.

(7) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:

1) висината и начинот на плаќање на глобата;

2) висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и

3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од прекршокот.

(8) Спогодбата од ставот (6) на овој член има сила на извршна исправа.

(9) Министерот за финансии донесува деловник и трошковник за работата на Комисијата за посредување. Висината и видот на трошоците утврдени со трошковникот се определуваат врз основа на реалните трошоци што ги има Прекршочниот орган заради обезбедување на работа на Комисијата за посредување.

(10) Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки на посредување и за нивниот исход."

Член 2

Во членот 18 став (1) во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."

Член 3

Во членот 19 став (1) во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на стечајниот управник ако преносот на договорите за лизинг го спроведе без јавна понуда (член 8-б став (2))."

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR LIZING

Neni 1

Në Ligjin për lizing ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2002, 49/2003 dhe 13/2006), në titullin pas nenit 18 fjala "Ndëshkuese" zëvendësohet me fjalën: "Për kundërvajtje" dhe shtohen tre nene të reja 17-a, 17-b dhe 17-v si vijojnë:

"Neni 17-a

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, procedurë për kundërvajtje mban edhe sanksion për kundërvajtje kumton Ministria e Financave (në tekstin e mëtejme: Organi për kundërvajtje).

(2) Procedura për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni para Organit për kundërvajtje e mban Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtje (në tekstin e mëtejme: Komisioni për kundërvajtje), i formuar prej personave të punësuar në Organin për kundërvajtje, të cilët i emëron ministri i Financave.

(3) Ministri i Financave me akt nënligjor e përcakton numrin, e shkallës së nevojshme të përgatitjes profesionale dhe përvojën e punës të anëtarëve të Komisionit për kundërvajtje.

(4) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje zgjidhen për kohëzgjatje prej 5 vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes.

(5) Kryetar Komisioni për kundërvajtje mund të zgjidhet vetëm jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudence.

(6) Komisioni për kundërvajtje nxjerr rregullore për punën e tij, e cila miratohet paraprakisht nga ministri i Financave.

Neni 17-b

(1) Anëtari i Komisionit për kundërvajtje mund të shkarkohet:

- me skadimin e kohës për të cilën është emëruar si anëtar;

- me kërkesë të tij;

- me plotësimin e kushteve për pension pleqërie në pajtim me ligjin;

- nëse i konstatohet paaftësi e përhershme;

- nëse konstatohet shkelje e dispozitave për mbajtjen e procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm;

- nëse nuk i përmbush obligimet të cilat dalin nga puna në komisionin për kundërvajtje ose

- nëse nuk ka paraqitur ekzistencën e konfliktit të interesave për raste për të cilat vendos komisioni për kundërvajtje.

(2) Propozimi për shkarkimin e anëtarit të komisionit për kundërvajtje i paraqitet ministrit të Financave.

(3) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të mëvetësishëm dhe të pavarur në punë dhe vendosin në bazë të njohurisë së tyre profesionale dhe bindjes vetjake.

(4) Vendimi i Komisionit për kundërvajtje quhet i miratuar kur për të kanë votuar shumica e anëtarëve të Komisionit për kundërvajtje.

Neni 17-v

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj personat të cilët nga ministri i Financave janë të autorizuar të kryejnë mbikëqyrje ndaj ofruesve të lizingut, në kuadër të autorizimeve të veta, kryerësit të kundërvajtjes i ofrojnë ndërmjetësim dhe arritje të pëlqimit me të cilin kryerësi i kundërvajtjes duhet ta paguajë gjobën, tatimet e tjera ose t'i mënjanojë pasojat e kundërvajtjes.

(2) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që në afat prej 3 ditësh nga dita e pranimit të ofertës nga paragrafi (1) i këtij neni të japë pëlqim me shkrim për ngritjen e procedurës për ndërmjetësim.

(3) Procedura për ndërmjetësim mbahet para Komisionit për ndërmjetësim të formuar nga ministri i Financave.

(4) Ministri i Financave me akt nënligjor e përcakton numrin, shkallën e nevojshme të përgatitjes profesionale dhe përvojën e punës së anëtarëve të komisionit për ndërmjetësim.

(5) Komisioni punon në seanca në të cilat detyrimisht marrin pjesë përfaqësuesit e kryerësve të kundërvajtjes.

(6) Për pëlqimin e marrë ndaj ndërmjetësimit, përpilohet kontratë me të cilën konstatohet pëlqimi i të dy palëve.

(7) Në kontratë definohe obligimet e kryerësit të kundërvajtjes e veçanërisht:

1) lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;

2) lartësia dhe mënyra e pagesës së tatimeve dhe harxhimeve të tjera dhe

3) masat të cilat duhet t'i ndërmarrë kryerësi me qëllim që t'i evitojë pasojat e kundërvajtjes.

(8) Kontrata nga paragrafi (6) të këtij neni ka fuqinë e dokumentit përmbarues.

(9) Ministri i Financave nxjerr rregullore dhe listën e harxhimeve për punën e komisionit për ndërmjetësim. Lartësia dhe lloji i harxhimeve të përcaktuara me listën e harxhimeve përcaktohen në bazë të harxhimeve reale të cilat i ka Organi për kundërvajtje me qëllim të sigurimit të punës së komisionit për ndërmjetësim.

(10) Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të mbajë evidencë për procedurat e ndërmjetësimit dhe për rezultatin e tyre.

Neni 2

Në nenin 18 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "Me dënim në para prej 200 000 deri në 300 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjobjë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobjë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës të personi juridik."

Neni 3

Në nenin 19 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "Me dënim me para prej 40 000 deri më 50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me fjalët: "Gjobjë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Gjobjë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet drejtorit të falimentimit nëse bartjen e marrëveshjeve për lizing e zbaton pa ofertë publike (neni 8-b paragrafi (2))."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1660.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2821/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Член 1

Во Законот за Централен регистар ("Службен весник на Република Македонија" број 50/2001, 49/2003 и 109/2005), во членот 18-а став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "и од единиците на локалната самоуправа".

Член 2

Називот на Главата VI се менува и гласи: "Прекршочни одредби".

Член 3

По Главата VI се додава нов член 28-а, кој гласи:

"Член 28-а

(1) За прекршоците утврдени со овој закон, овластените лице на Централниот регистар, во рамките на своите овластувања, на сторителот на прекршокот му нудат посредување и постигнување согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.

(2) Постапката за посредување се покренува со до-ставување на понуда од страна на овластено лице на Централниот регистар до сторителот на прекршокот во рок од осум дена од денот кога е констатирано стору-вањето на прекршокот.

(3) Сторителот на прекршокот е должен во рок од три дена од денот на приемот на понудата од ставот (2) на овој член да даде писмена согласност за покренува-ње на постапка на посредување.

(4) Овластените лица на Централниот регистар за случаите од ставот (3) на овој член составуваат запис-ник во кој се констатира согласноста на двете страни за покренување на постапка за посредување на кој се пот-пишува и сторителот на прекршокот.

(5) Директорот на Централниот регистар со подза-конски акт го определува бројот, потребниот степен на стручна подготовка и работното искуство на членовите на Комисијата за посредување.

(6) Комисијата за посредување работи на седници на кои задолжително присуствуваат претставници на сторителот на прекршокот.

(7) За склучената согласност по посредувањето се составува спогодба во која се констатира согласноста на двете страни.

(8) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сто-рителот на прекршокот, а особено:

1) висината и начинот на плаќање на глобата;

2) висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и

3) мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од прекршокот.

(9) Спогодбата од ставот (7) на овој член има сила на извршна исправа.

(10) Директорот на Централниот регистар донесува деловник и трошковник за работата на Комисијата за по-средување. Висината и видот на трошоците утврдени со трошковникот се определуваат врз основа на реалните трошоци што ги има Централниот регистар заради обезбедување на работа на Комисијата за посредување.

(11) Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки на посредување и за нивниот исход."

Член 4

Во членот 29 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во де-нарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."

Член 5

Во членот 30 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во де-нарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице, ако:".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Глоба во износ од 600 до 800 евра во денарска про-тиввредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член."

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-донија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIN QENDROR

Neni 1

Në Ligjin për Regjistrin qendror ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " numër 50/2001, 49/2003 dhe 109/ 2005), në nenin 18-a paragrafi (2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "edhe nga njësitë e vetadministrimit lokal".

Neni 2

Titulli i Kreut VI ndryshohet si vijon: "Dispozita për kundërvajtje".

Neni 3

Pas Kreut VI shtohet nen i ri 28-a si vijon:

"Neni 28-a

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, personat e autorizuar të Regjistrin qendror, në kuadër të autorizimeve të veta, kryerësit të kundërvajtjes i ofrojnë ndërmjetësim dhe arritje të pëlqimit me të cilin kryerësi i veprimit duhet ta paguajë gjobën, detyrimet tjera ose t'i evitojë pasojat nga kundërvajtja.

(2) Procedura për ndërmjetësim ngrihet me dorëzimin e ofertës nga personi i autorizuar i Regjistrin qendror kryerësit të kundërvajtjes në afat prej tetë ditësh nga dita kur është konstatuar kryerja e kundërvajtjes.

(3) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që në afat prej tri ditësh nga dita e pranimin të ofertës nga paragrafi (2) i këtij neni japë pëlqimin me shkrim për ngritjen e procedurës për ndërmjetësim.

(4) Personat e autorizuar të Regjistrin qendror për rastet nga paragrafi 3 i këtij neni përpilojnë proces verbal në të cilin konstatohet pëlqimi i të dy palëve për ngritjen e procedurës për ndërmjetësim në të cilin nënshkruhet edhe kryerësi i kundërvajtjes.

(5) Drejtori i Regjistrin qendror me akt nënligjor e përcakton numrin, shkallën e nevojshmet përgatitjes profesionale dhe përvojën e punës së anëtarëve të Komisionit për ndërmjetësim.

(6) Komisioni për ndërmjetësim punon në seanca në të cilat detyrimisht marrin pjesë përfaqësues të kryerësit të kundërvajtjes.

(7) Për arritjen e pëlqimit me ndërmjetësim përpilohet marrëveshje në të cilën konstatohet pëlqimi i të dy palëve.

(8) Në marrëveshje përcaktohen obligimet e kryerësit të kundërvajtjes, e veçanërisht:

1) lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;

2) lartësia dhe mënyra e pagesës së detyrimeve dhe harxhimeve tjera dhe

3) masat të cilat duhet t'i ndërmarrë kryerësi me qëllim që t'i evitojë pasojat nga kundërvajtja.

(9) Marrëveshja nga paragrafi (7) i këtij neni ka fuqinë e dokumentit përmbarues.

(10) Drejtori i Regjistrin qendror miraton rregullore dhe listë të harxhimeve për punën e Komisionit për ndërmjetësim. Lartësia dhe lloji i harxhimeve të përcaktuara me listën e harxhimeve përcaktohen në bazë të harxhimeve reale që i ka Regjistrin qendror për shkak të sigurimit të punës së Komisionit për ndërmjetësim.

(11) Komisioni për ndërmjetësim është i detyruar të mbajë evidencë për procedurat e ngritura për ndërmjetësim dhe për rrjedhën e tyre.

Нени 4

Нë ненин 29, параграфи 1 фјалиа хырëсë нdryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 800 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës te personit juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni".

Нени 5

Нë ненин 30, параграфи (1) фјалиа хырëсë нdryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 600 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit përgjegjës te personi juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni".

Нени 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1661.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2803/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2006), во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:

"Овој закон се применува на даноците и другите јавни приходи како и на споредните даночни давачки кои ги управува Управата за јавни приходи."

Член 2

Во членот 3 ставот (4) се менува и гласи:
"За сите прашања што не се уредени со овој закон, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка."

Член 3

Во членот 4 точка 13 потточката 3 се брише.
Потточката 6 се менува и гласи:
"6) сопружниците на браќата и на сестрите, браќата и сестрите на сопружниците и родителите на сопружниците;"

Во потточката 9 бројот "3" и запирката се бришат.

Член 4

По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

"Член 6-а

(1) Службеното лице кое е овластено да решава или да извршува одредени дејствија во даночна постапка, ќе се из земе од работата во предметот доколку постојат околности коишто ја доведуваат во прашање неговата објективност и непристрасност во предметот во кој е странка, сопственик, сообврзник, полномошник, законски застапник и припадник.

(2) Даночниот обврзник има право да бара изземање на службено лице поради причините наведени во ставот (1) на овој член. Во писменото барање треба да ги наведе сите околности за кои смета дека се причина за изземање.

(3) За изземањето одлучува надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи со решение.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член, даночниот обврзник има право на жалба до министерот за финансии."

Член 5

Насловот пред членот 23 се менува и гласи: "Настанување и престанок на даночен долг".

Член 6

Во членот 23 се додава нов став (1), кој гласи:
"(1) Даночниот долг настанат согласно со оделните даночни закони и подлежи на оданочување според тие закони."

Член 7

Во членот 35 став (1) по зборот "пред" се додаваат зборовите: "или по".

Во ставот (2) точката 3 се менува и гласи:
"3) третото лице има удел или може да влијае како на лицето така и на даночниот обврзник и обратно;"

Член 8

Во членот 38 став (5) по зборот "регистрација" се додаваат зборовите: "во рок од пет дена".

Член 9

Насловот пред членот 39 и членот 39 се менуваат и гласат:

"Право на известување

Член 39

Даночниот обврзник, во согласност со овој закон има право да добива известувања за својата даночна обврска, како и да добие писмено известување, доколку го побара."

Член 10

Членот 42 се менува и гласи:

“(1) Даночни акти се акти што Управата за јавни приходи ги составува и донесува при преземање на одредени дејствија во даночната постапка.

(2) Даночни управни акти се акти коишто Управата за јавни приходи ги донесува при преземање на дејствија во даночната постапка против даночниот обврзник, кои предизвикуваат непосредно правно дејство, од кое произлегува одредено дејствие, трпење или оставање.”

Член 11

Во членот 45 ставот (3) се брише.

Член 12

Во членот 47 став (5) по зборот ”член” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 13

Во членот 56 став (2) зборовите: ”од членовите 158 до 167 на” се заменуваат со зборот ”согласно”.

Член 14

Во членот 62 став (1) во вториот ред по зборот ”лица” се додаваат зборовите: ”поврзани со работењето на даночниот обврзник”.

Член 15

Насловот пред членот 68 и членот 68 се бришат.

Член 16

Во членот 74 став (1) третата реченица се менува и гласи:

”Барањето треба да биде образложено за што даночниот обврзник е должен да достави соодветни докази за причините поради кои се бара продолжување на рокот.”

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава мора да биде поднесено пред истекот на рокот пропишан за поднесување на даночна пријава. Рокот за поднесување на даночна пријава може да биде продолжен. Надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи одлучува во најкраток можен рок, а за својата одлука го известува даночниот обврзник.”

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:

“(4) Доколку барањето за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава биде одбиено, даночниот обврзник е должен даночната пријава да ја поднесе во пропишаниот рок, а доколку истекол овој рок, во рок од три дена од денот на доставувањето на известувањето дека барањето од ставот (1) на овој член му е одбиено.”

Член 17

Насловот пред членот 81 и членот 81 се менуваат и гласат:

”Промена на самооданочувањето

Член 81

Самооданочувањето може да биде променето со даночно решение на Управата за јавни приходи во рок од една година од поднесувањето на даночната пријава.

По истекот на една година, а во рокот на застарелост, самооданочувањето може да биде променето само доколку:

- самооданочувањето се заснова на свесна измама,
- на друг начин промената е дозволена со закон и
- даночниот обврзник се согласил со промената.”

Член 18

Во членот 82 став (3) зборовите: ”на приговор” се заменуваат со зборовите: ”по жалба”.

Член 19

Насловот пред членот 84 се менува и гласи: ”Видови на надворешна контрола”.

Член 20

Насловот пред членот 86 се менува и гласи: ”Даночни обврзници кај кои е допуштена надворешната контрола”.

Член 21

Во членот 86 ставот (1) се менува и гласи:

”Надворешната контрола е допуштена кај даночни обврзници:

- 1) трговски друштва;
- 2) земјоделско, шумарско и водостопанско претпријатие или се занимаваат со слободни занимања (адвокати, нотари, извршители, лекари) и други вршители на дејност и
- 3) кај даночни обврзници кои не ја исполниле обврската за регистрација.”

Член 22

Во членот 87 став (3) зборовите: ”даночни утврдувања” се заменуваат со зборовите: ”утврдување на даночните основи”.

Член 23

Во членот 92 став (1) точка 1 бројот ”102” се заменува со бројот ”104”.

Член 24

Во членот 95 став (5) зборот ”прекине” се заменува со зборот ”запре”.

Член 25

Во членот 102 став (3) зборовите: ”по негово барање” се бришат.

Ставот (4) се брише.

Член 26

Насловот пред членот 109 и членот 109 се бришат.

Член 27

Насловот пред членот 110 и членот 110 се менуваат и гласат:

”Застарување на утврдување на данок и споредни даночни давачки

Член 110

(1) Утврдувањето на данокот и споредните даночни давачки, нивна промена и престанок не е дозволено, доколку истекол рокот за застарување.

(2) Застарувањето на даноците и споредните даночни давачки започнува со истекот на годината во која што е остварена фактичката состојба.

(3) Рокот за застарелост изнесува пет години, а во случаи на даночно затајување изнесува десет години.

(4) Прекинување на рокот на застареност започнува со секој даночен управен акт што се однесува на фактичката состојба, а трае до правосилно завршување на постапката.

(5) По секој прекин на рокот, започнува да тече нов рок на застареност.

(6) Во секој случај по истекот од десет години, застарува утврдувањето на данокот и споредните даночни давачки."

Член 28

Во членот 111 ставот 3 се брише.

Член 29

Членот 112 се брише.

Член 30

Членот 113 се брише.

Член 31

Членот 114 се брише.

Член 32

Членот 115 се брише.

Член 33

Членот 119 се менува и гласи:

"(1) Даночниот обврзник или друг даночен должник при уплатата на пристигнатиот данок го наведува видот на данокот кој го плаќа.

(2) Ако износот на уплатата по основ на даноци или побаруваниот данок е поголем од долгуваниот износ, износот на претплатата се користи за намирување на обврските по истиот основ кои пристигнуваат подоцна.

(3) Во случајот од ставот (2) на овој член, се намираат пристигнатите обврски и по друг основ или се врши поврат на данокот, за што се известува даночниот обврзник."

Член 34

Во членот 121 ставот (2) се брише.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (2) и (3).

Член 35

По членот 122 се додава нов наслов и нов член 122-а, кои гласат:

"Застарување на наплата

Член 122-а

(1) Наплатата на даноците и споредните даночни давачки застаруваат во рок од десет години од истекот на годината во која данокот и споредните даночни давачки пристигнале за плаќање.

(2) Враќање на повеќе или погрешно уплатен или наплатен данок, како и споредни даночни давачки не може да се бара, доколку истекло рокот на застарување.

(3) Рок на застареност од ставот (2) на овој член, изнесува пет години сметано од уплатата, а во секој случај по истекот од десет години застарува враќањето на повеќе и погрешно уплатениот или наплатен данок."

Член 36

Во членот 123 став (1) по зборот "давачки" се додаваат зборовите: "освен каматата", а процентот "0,05 %" се заменува со процентот "0,03%".

Член 37

Во насловот пред членот 127 и во членот 127 зборот "приговор" се заменува со зборот "жалба".

Член 38

Насловот пред членот 129 и членот 129 се бришат.

Член 39

Во членот 135 став (4) по зборот "точки" се додава бројот "2" и се става запирка.

Член 40

Во членот 136 став (1) по зборот "точки" се додава бројот "2" и се става запирка.

Член 41

Во членот 141 ставот (4) се менува и гласи:

"Приходите од впаричување на предметите на присилна наплата од членот 132 на овој закон се распоредуваат со решение на Управата за јавни приходи според следниов редослед:

- 1) трошоци на наплата;
- 2) парична казна;
- 3) камата и
- 4) износ на главната даночна обврска."

Член 42

Во членот 144 став (2) во вториот ред зборот "должникот" се заменува со зборовите: "должникот на должникот" и се става запирка.

Член 43

Во членот 155 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

"(10) Ако продажбата не успее и по втората усна јавна аукција, се смета дека Република Македонија ќе стане сопственик на недвижноста по цена која одговара на износот на даночниот долг зголемен за висината на трошоците и каматата, освен во случај на постоење на хипотекарно право од друг доверител."

Ставот (10) станува став (11).

Член 44

Во членот 156 став (4) точката се брише и се додаваат зборовите: "во владение и преставува правен основ за стекнување право на сопственост и упис во јавните книги".

Член 45

Насловот пред членот 157 се менува и гласи: "Отпис на данок".

Член 46

Во членот 157 се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) Привремениот отпис завршува со престанокот на даночниот долг согласно со членот 23 од овој закон.

(3) По истекот на рокот за застареност на утврдување и наплата на данок и на споредни даночни давачки утврден во членовите 110 и 122-а од овој закон од десет години, може да се изврши траен отпис."

Член 47

Во ДЕЛ ТРЕТИ насловот "I. ПОСТАПКА ПО ПРИГОВОР", насловите пред членовите и членовите 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171 се бришат.

Член 48

Членот 172 се менува и гласи:

"(1) Против даночен управен акт даночниот обврзник може да поднесе жалба.

(2) Жалба може да се поднесе и кога Управата за јавни приходи по барање на даночниот обврзник не донела даночен управен акт во рокот утврден со закон.”

Член 49

Членот 173 се менува и гласи:

“Жалба против даночен управен акт покрај даночниот обврзник може да поднесе и лице за чии права или обврски е одлучено со даночниот управен акт.”

Член 50

Членот 174 се менува и гласи:

“Жалба против даночен управен акт се поднесува во рок од 15 дена од денот на доставувањето.”

Член 51

Насловот пред членот 175 и членот 175 се менуваат и гласат:

“Надлежен орган за одлучување по жалба

Член 175

По жалба против даночен управен акт на организационата единица на Управата за јавни приходи, одлучува министерот за финансии .”

Член 52

По членот 175 се додаваат осум нови наслови и осум нови члена 175-а, 175-б, 175-в, 175-г, 175-д, 175-ѓ, 175-е и 175-ж, кои гласат:

“Предавање на жалбата

Член 175-а

(1) Жалбата непосредно се предава на организационата единица на Управата за јавни приходи која го донела даночниот управен акт.

(2) Доколку жалбата се поднесе до ненадлежна организациона единица на Управата за јавни приходи, директно до Министерството за финансии или е доставена по пошта, се смета дека истата е доставена навреме доколку е поднесена во законски утврдениот рок.

Содржина на жалба

Член 175-б

(1) Во жалбата мора да се наведе даночниот управен акт којшто се побива со означување на организационата единица на Управата за јавни приходи која го донела, како и бројот и датумот на актот и истата треба да биде потпишна од страна на даночниот обврзник.

(2) Жалбата треба да биде образложена, а доволно е во неа да се наведе во кој поглед подносителот е незадоволен од даночниот управен акт.

Правно дејство на жалбата

Член 175-г

Жалбата не го одлага извршувањето на даночниот управен акт.

Откажување од жалба

Член 175-г

Даночниот обврзник може да се откаже од поднесувањето на жалба. Откажувањето се поднесува писмено или на записник.

Повлекување на жалба

Член 175-д

Жалбата може да биде повлечена од даночниот обврзник се до доставување на решението по жалба.

Прекинување на постапката

Член 175-ѓ

(1) Ако решението по жалба целосно или делумно зависи од прашањето кое е предмет на судска или на управна постапка, министерот за финансии може привремено да ја прекине постапката до решавање на судската или на управната постапка.

(2) За време на траењето на привременото прекинување не течат рокови на застареност.

(3) Против одбивање на барањето за привремено прекинување на постапката не се дозволени правни лекови.

Доставување на жалба до второстепен орган

Член 175-е

Жалбата со сите списи, надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи е должна да ја достави до министерот за финансии во најкраток можен рок.

Доставување на решение по жалба

Член 175-ж

Решението по жалба со списите по предметот се доставува до надлежната организациона единица на Управата за јавни приходи која е должна решението да го достави до странките најдоцна во рок од пет дена од денот на неговиот прием.”

Член 53

Во членот 176 став (1) зборовите: “Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот суд на Република Македонија”.

Член 54

По членот 178 се додава нов дел “ДЕЛ ЧЕТИРИ-А” кој гласи: “ПРЕКРШОЧЕН ОРГАН И НАЧИН НА РАБОТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ОРГАН” и се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 178-а, 178-б, 178-в и 178-г, кои гласат:

“Прекршочен орган

Член 178-а

(1) Управата за јавни приходи е надлежна за водење на прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни санкции за прекршоците пропишани со овој закон, Законот за данокот на добивка, Законот за персоналниот данок на доход, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за акцизите, Законот за регистрирање на готовинските плаќања и Законот за игри на среќа и забавните игри .

(2) Прекршочната постапка ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Комисија за прекршоци), именувана од страна на директорот на Управата за јавни приходи.

(3) Комисијата за прекршоци е составена од овластени службени лица вработени во Управата за јавни приходи.

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од три члена од кои:

- еден дипломиран правник со положен правосуден испит со работно искуство во својата област,
- еден член со висока стручна подготовка од областа на методологијата, оданочувањето или надворешната контрола со работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка со работно искуство во својата област.

(5) За претседател на Комисијата за прекршоци од ставот (4) на овој член може да биде именуван само дипломиран правник со положен правосуден испит.

(6) Освен членовите од ставот (4) на овој член, во Комисијата за прекршоци се именува и администратор на Комисијата за прекршоци кој ќе ги спроведува административно-техничките работи.

(7) Членовите на Комисијата за прекршоци имаат свои заменици.

(8) Прекршочниот орган во прекршочна постапка одлучува и изрекува прекршочни санкции.

(9) Против решенијата на прекршочниот орган со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување на управен спор.

Именување и разрешување на Комисијата за прекршоци

Член 178-б

(1) Управата за јавни приходи, заради запазување на законски определена месна и стварна надлежност, во својот состав формира повеќе комисии за прекршоци на ниво на регионални дирекции и тоа за временски период од две години со право на реизбор на членовите.

(2) Комисиите за прекршоци од ставот (1) на овој член се надлежни за територијата на регионална дирекција и организационите единици - даночни одделенија кои се во нејзин состав согласно со организационата поставеност на Управата за јавни приходи.

(3) Комисијата за прекршоци се именува со решение.

(4) Член на Комисијата за прекршоци може да биде разрешен:

- со истекот на времето за кое е именуван за член на Комисијата за прекршоци;
- по негово образложено барање,
- со исполнување на законските услови за стекнување на старосна пензија;
- ако му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело,
- ако поради трајна професионална неспособност не е во можност да ги извршува обврските за кои е именуван,
- ако се утврди дека ги прекршил правилата на постапување и одлучување во прекршочната постапка,
- ако не ги исполнил обврските кои произлегуваат од работењето во Комисијата за прекршоци,
- ако не го пријавил постоењето на конфликт на интереси во случајот во кој решава Комисијата за прекршоци и
- ако не се придржувал до принципите уредени со Кодексот на Управата за јавни приходи.

(5) Образложен предлог за разрешување на член на Комисијата за прекршоци од случаите од ставот (4) алинеи од 3 до 9 на овој член, се поднесува до директорот на Управата за јавни приходи.

Обврски и начин на работа на Комисијата за прекршоци

Член 178-в

(1) Комисијата за прекршоци најдоцна десет дена од денот на нејзиното именување донесува Деловник за работа по кој е должна да работи.

(2) Начинот на работење и дејствување на Комисијата за прекршоци поблиску ќе бидат уредени со Деловникот за работа од ставот (1) на овој член.

(3) Комисијата за прекршоци, заседава по укажана потреба, а најмалку три пати во текот на работната седмица.

(4) Комисијата за прекршоци работи и одлучува само во полн состав.

(5) Комисијата од овој член, во своето постапување може да изведува докази и собира податоци неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи согласно со овој закон и Законот за прекршоците.

(6) Во својата работа членовите на Комисијата за прекршоци се самостојни, независни и одлучуваат согласно со своето стручно знаење, слободно и самостојно убедување и стандардите на етичко и професионално однесување.

(7) Комисијата за прекршоци е должна да води евиденција на прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесени одлуки на начин уреден со Законот за прекршоците.

(8) За својата работа, членовите на Комисијата за прекршоци и нивните заменици, имаат право на награда соодветна на значењето, обемот и сложеноста на прекршоците.

(9) Висината на наградата и начинот на исплата на наградата ја пропишува директорот на Управата за јавни приходи со посебен акт.

Постапка на порамнување

Член 178-г

(1) За сите прекршоци за кои е надлежна Управата за јавни приходи, даночните инспектори или други овластени лица (во натамошниот текст: овластени лица), при констатирање на прекршокот се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка на порамнување, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

(2) Постапката за порамнување е задолжителна.

(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, е должен да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, и да го понуди на сторителот на прекршокот/одговорното лице во правното лице или лице кое има писмено овластување дека има право да го потпише записникот, истиот да го потпише во знак на согласност.

(4) Во случај кога сторителот на прекршокот се согласува со констатираниот прекршок, овластеното лице е должно на сторителот на прекршокот да му издаде платен налог и тоа дополнително да го прибележи во записникот од ставот (3) на овој член.

(5) Доколку овластеното лице констатира прекршок, го состави записникот од ставот (3) на овој член и го понуди заради потпис, а сторителот не се согласува со констатираниот прекршок, односно одбива да го потпише записникот, овластеното лице на самото место на сторителот на прекршокот ќе му врачи покана за плаќање на глоба, а тоа ќе го прибележи во записникот.

(6) Во случај сторителот на прекршокот/ одговорно лице во правното лице или друго лице кое има писмено овластување да го потпише записникот одбие да ја прими поканата од ставот (5) на овој член, овластеното лице го забележува тоа во записникот, а поканата за плаќање на глобата ја доставува согласно со членот 78 од Законот за прекршоците.

(7) Сторителот на прекршокот е должен во рок од осум дена од денот на приемот на поканата да ја плати глобата.

(8) По истекот на рокот предвиден за плаќање на глобата, во случај да не е платена глобата, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за прекршоци.

(9) За поведените постапки за порамнување и исходот од нив, овластеното лице е должно да води посебна евиденција.”

Член 55

Во ДЕЛОТ ПЕТТИ во насловот зборот “КАЗНЕ-НИ” се заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.

Член 56

Насловот пред членот 179 се брише.

Член 57

Членот 179 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на даночен обврзник-правно лице за прекршок, ако:

1) не поднесе пријава за регистрација согласно со членот 38 став (5) од овој закон;

2) не води деловни книги и евиденции согласно со членот 45 став (1) од овој закон;

3) не ги чува деловните книги и евиденции согласно со членот 48 став (1) од овој закон;

4) не пријави факти битни за оданочување согласно со членот 49 од овој закон;

5) не учествува во утврдувањето на фактичката состојба согласно со членот 50 ставови (1), (2) и (3) од овој закон;

6) во даночната пријава не внесува точни, вистинити и потполни податоци и не ја приложува пропишаната документација согласно со членот 53 ставови (3) и (4) од овој закон;

7) на барање на Управата за јавни приходи не ги дава сите потребни информации, не достави, или не достави на посочено место на увид и проверка на деловните книги и евиденции, деловната документација и други исправи согласно со членот 60 од овој закон;

8) не дозволи да се изврши увид на предмети, простории или земјиште, односно низ нив или преку нив да се помине заради увид (член 64 став (1));

9) не ги изврши работите од членот 97 став (3) на овој закон;

10) на инспекторот во постапката на контрола не му дава информации и книги, белешки, документи и деловна документација согласно со членот 99 од овој закон и

11) ја оневозможува постапката на присилна наплата согласно со членот 137 став (7) од овој закон.

(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на одговорното лице кај правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност.

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на физичкото лице ќе му се изрече глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност.

(4) За дејствијата од ставот (1) на овој член, на правното лице може да му се изрече прекршочна санкција привремена забрана на вршење на одделна дејност во траење од три до најмногу 30 дена.”

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а одредбите од членовите 28, 29, 30, 31 и 32 ќе се применуваат од 1 јануари 2009 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË TATIMORE

Neni 1

Në Ligjin për procedurë tatimore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 13/2006), në nenin 2 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“Ky ligj zbatohet mbi tatimet dhe të hyrat tjera publike si dhe mbi detyrimet tjera tatimore dytësore të cilat i menaxhon Drejtoria e të Hyrave Publike”.

Neni 2

Në nenin 3, paragrafi (4), ndryshon si vijon:

“Për të gjitha çështjet që nuk janë rregulluar me këtë ligj, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative”.

Neni 3

Në nenin 4, në pikën 13 nënpika 3) fshihet.

Nënpika 6) ndryshon si vijon:

“6) çifti bashkëshortor i vëllezërve dhe motrave, vëllezërit dhe motrat e çifteve bashkëshortore dhe prindit e çifteve bashkëshortore”

Në nënpikën 9, numri “3” dhe presja fshihen.

Neni 4

Pas nenit 6 shtohet nen i ri 6-a si vijon:

“Neni 6-a

(1) Personi zyrtar i cili është i autorizuar që të vendosë ose të kryejë veprime të caktuara në procedurën tatimore, do të përjashtohet nga puna në lëndë nëse ekzistojnë rrethanë që e vënë në pyetje objektivitetin dhe paanshmërinë e tij në lëndë në të cilën është palë, pronar, bashkobligues, përfaqësues ligjor dhe pjesëtar.

(2) Obliguesi tatimor ka të drejtë të kërkojë përjashtimin e personit zyrtar për shkaqet e theksuara në paragrafin (1) të këtij neni. Në kërkesën me shkrim duhet t’i theksojë të gjitha rrethanat për të cilat konsideron se janë shkas për përjashtim.

(3) Për përjashtimin vendos njëسيا organizative kompetente e Drejtorisë së të Hyrave Publike me aktvendim.

(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) të këtij neni, obliguesi tatimor ka të drejtë për ankesë te ministri i Financave”.

Neni 5

Titulli para nenit 23 ndryshon si vijon: “Krijimi dhe pushimi i borxhit tatimor”

Neni 6

Në nenin 23, shtohet paragrafi i ri 1 si vijon:

“(1) Borxhi tatimor i krijuar në pajtim me ligjet e veçanta tatimore, i nënshtrohet tatimit sipas atyre ligjeve. “

Neni 7

Në nenin 35, në paragrafin (1), pas fjalës “para” shtohen fjalët: “ose pas”.

Në paragrafin (2), pika 3) ndryshon si vijon:

“3) personi i tretë ka pjesë ose mund të ndikojë si ndaj personit ashtu edhe ndaj obliguesit tatimor dhe anasjelltas”.

Neni 8

Në nenin 38, në paragrafin (5) pas fjalës: “regjistrim” shtohen fjalët: “në afat prej pesë ditësh”.

Neni 9

Titulli para nenit 39 dhe neni 39 ndryshojnë si vijojnë:

“E drejta e njoftimit

Neni 39

Obliguesi tatimor, në pajtim me këtë ligj, ka të drejtë të marrë njoftime për obligimin e tij tatimor, si dhe të marrë njoftim me shkrim, nëse kërkon”.

Neni 10

Neni 42 ndryshon si vijon:

“(1) Aktet tatimore janë akte që Drejtoria e të Hyrave Publike i përpilon dhe i miraton gjatë marrjes së aktiviteteve të caktuara në procedurën tatimore.

(2) Aktet administrative tatimore janë akte që Drejtoria e të Hyrave Publike i miraton gjatë ndërmarrjes së aktiviteteve në procedurën tatimore kundër obliguesit tatimor, që shkaktojnë veprim juridik të drejtpërdrejtë, prej së cilës del një veprim i caktuar, pasojë ose lënie”.

Neni 11

Në nenin 45 paragrafi (3) fshihet.

Neni 12

Në nenin 47, në paragrafin (5) pas fjalës “neni” vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 13

Në nenin 56, në paragrafin (2) fjalët: “nga nenet 158 deri 167 të” zëvendësohen me fjalët: “në pajtim”.

Neni 14

Në nenin 62, në paragrafin (1), në reshtin e dytë, pas fjalës “personat,” shtohen fjalët: “të lidhur me punën e obliguesit tatimor,”.

Neni 15

Titulli para nenit 68 dhe neni 68 fshihen.

Neni 16

Në nenin 74, në paragrafin (1), fjalia e tertë ndryshon si vijon:

“Kërkesa duhet të jetë e arsyetuar për të cilën obliguesi tatimor është i detyruar të paraqesë dëshmi adekuate për shkaqet për të cilat kërkohet vazhdimi i afatit”.

Pas paragrafit (2), shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Kërkesa për vazhdimin e afatit për paraqitjen e fletëparaqitjes tatimore detyrimisht duhet të dorëzohet para skadimit të afatit të përcaktuar për paraqitjen e fletëparaqitjes tatimore. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes tatimore mund të vazhdohet. Njësia organizative kompetente e Drejtorisë e të Hyrave Publike vendos në afat të mundshëm sa më të shkurtër, ndërsa për vendimin e vet e njofton obliguesin tatimor”.

Paragrafi (3), i cili bëhet paragraf (4), ndryshon si vijon:

“(4) Nëse kërkesa për vazhdimin e afatit për dorëzimin e fletëparaqitjes tatimore refuzohet, obliguesi tatimor është i detyruar që fletëparaqitjen tatimore ta dorëzojë në afatin e përcaktuar, e nëse ka skaduar ky afat, në afat prej 3 ditësh nga dita e dorëzimit të njoftimit se kërkesa nga paragrafi (1) e këtij neni i është refuzuar”.

Neni 17

Titulli para nenit 81 dhe neni 81 ndryshojnë si vijojnë:

“Ndërrimi i vetëtatimit

Neni 81

Vetëtatimi mund të ndërrohet me aktvendim tatimor të Drejtorisë së të Hyrave Publike në afat prej një viti nga paraqitja e fletëparaqitjes tatimore.

Pas skadimit të një viti, ndërsa në afatin e parashkrimit, vetëtatimi mund të ndërrohet vetëm nëse:

- vetëtatimi bazohet në mashtrimin e vetëdijshtë;
- në mënyrë tjetër ndërrimi është i lejuar me ligj, dhe
- obliguesi tatimor është pajtuar me ndërrimin”.

Neni 18

Në nenin 82, në paragrafin (3) fjalët: “e kundërshtimit” zëvendësohen me fjalët: “e ankesës”.

Neni 19

Titulli para nenit 84 ndryshon si vijon: “Llojet e kontrollit të jashtëm”

Neni 20

Titulli para nenit 86 ndryshon si vijon: “Obliguesit tatimorë të cilët është i lejuar kontrolli i jashtëm”

Neni 21

Në nenin 86, paragrafi (1), ndryshon si vijon:

“(1) Kontrolli i jashtëm lejohet te obliguesit tatimor:

- 1) shoqëritë tregtare;
- 2) ndërmarrja bujqësore, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave ose që merren me veprimtari të lira (avokatë, noterë, përmbarues, mjekë) dhe ushtrues tjerë të veprimtarisë; dhe
- 3) te obliguesit tatimorë të cilët nuk e plotësojnë obligimin e regjistrimit”.

Neni 22

Në nenin 87 në paragrafin (3), fjalët: “përcaktime tatimore” zëvendësohen me fjalët: “përcaktimin e bazave tatimore”.

Neni 23

Në nenin 92 në paragrafin (1), në pikën 1), numri “102” zëvendësohet me numrin “104”.

Neni 24

Në nenin 95, në paragrafin (5), fjala “ndërpritet” zëvendësohet me fjalën “ndërpresë”.

Neni 25

Në nenin 102, në paragrafin (3) fjalët: “me kërkesë të tij” fshihen.

Paragrafi (4) fshihet.

Neni 26

Titulli para nenit 109 dhe neni 109 fshihen.

Neni 27

Titulli para neni 110 dhe neni 110 ndryshojnë si vijojnë:

“Parashkrimi i përcaktimit të tatimit dhe të dhënave tatimore sekondare

Neni 110

“(1) Përcaktimi i tatimit dhe të dhënave tatimore sekondare, ndërrimi i tyre dhe ndërprerja nuk është e lejuar, nëse ka skaduar afati i parashkrimit.

(2) Parashkrimi i tatimeve dhe të dhënave tatimore sekondare fillon me skadimin e vitit në të cilin është realizuar gjendja faktike.

(3) Afati i parashkrimit zgjat pesë vjet, ndërsa në rastet e fshehjes së tatimit është dhjetë vjet.

(4) Ndërprerja e afatit të parashkrimit fillon me çdo akt administrativ tatimor që ka të bëjë me gjendjen faktike, ndërsa zgjat deri në mbarimin e plotfuqishëm të procedurës.

(5) Pas çdo ndërprerjes së afatit, fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit.

(6) Në secilin rast pas skadimit të 10 vjetëve, parashkruhet përcaktimi i tatimit dhe të dhënave tatimore sekondare”.

Neni 28

Në nenin 111 paragrafi 3 fshihet.

Neni 29

Neni 112 fshihet.

Neni 30

Neni 113 fshihet.

Neni 31

Neni 114 fshihet.

Neni 32

Neni 115 fshihet.

Neni 33

Neni 119, ndryshon si vijon:

“(1) Obliguesi tatimor ose ndonjë debitor tjetër tatimor gjatë arkëtimit të tatimit të arritur e thekson llojin e tatimit që e paguan.

(2) Nëse shuma e arkëtimit në bazë të tatimeve ose tatimit të kërkuar është më e madhe se shuma e borxhit, shuma e pagesës shfrytëzohet për përmbushjen e obligimeve në bazë të njëjtë që arrijnë më vonë.

(3) Në rastin nga paragrafi (2) të këtij neni, përmbushen obligimet e arritura edhe në bazë tjetër ose bëhet kthimi i tatimit, për të cilën informohet obliguesi tatimor”.

Neni 34

Në nenin 121, paragrafi (2) fshihet.

Paragrafët (3) dhe (4), bëhen paragrafë (2) dhe (3).

Neni 35

Pas neni 122 shtohet titull i ri dhe neni i ri 122-a si vijon:

“Parashkrimi i pagesës

Neni 122-a

(1) Pagesa e tatimeve dhe të dhënave sekondare tatimore parashkruhen në afat prej 10 vjetësh nga skadimi i vitit në të cilin tatimi dhe të dhënave sekondare tatimore kanë arritur për pagesë.

(2) Kthimi i tatimit të arkëtuar më shumë ose gabimisht, si dhe të dhënave sekondare tatimore nuk mund të kthehen nëse ka skaduar afati i parashkrimit.

(3) Afati i parashkrimit nga paragrafi (2) i këtij neni, është pesë (5) vjet duke llogaritur nga arkëtimi, ndërsa në rast pas skadimit të 10 vjetëve parashkruhet kthimi i tatimit të arkëtuar ose paguar më shumë dhe i gabuar.

Neni 36

Në nenin 123, në paragrafin (1), pas fjalëve: “të dhënave” shtohen fjalët: “përveç kamatës”, ndërsa përqindja prej 0,05%” zëvendësohet me: përqindjen “0,03%”.

Neni 37

Në titullin para neni 127 dhe në nenin 127, fjala: “kundërshtimi” zëvendësohet me fjalën: “ankesa”.

Neni 38

Titulli para neni 129 dhe neni 129 fshihen.

Neni 39

Në nenin 135, në paragrafin (4) pas fjalës “pikat” shtohet numri “2” dhe vihet presja.

Neni 40

Në nenin 136, në paragrafin (1) pas fjalës: “pikat” shtohet numri: “2” dhe vihet presja.

Neni 41

Në nenin 141, paragrafi (4), ndryshon si vijon:

“Të ardhurat nga shndërrimi në para i sendeve të pagesave me detyrim nga neni 132 të këtij ligji sistemohen me aktvendim të Drejtorisë së të Hyrave Publike sipas renditjes si vijon:

- 1) shpenzimet e pagesës;
- 2) dënimi me para,
- 3) kamata dhe
- 4) shuma e obligimit tatimor kryesor”.

Neni 42

Në nenin 144, në paragrafin (2) në reshtin e dytë fjala “debitorit” zëvendësohet me fjalët: “debitorit të debitorit” dhe vihet presja.

Neni 43

Në nenin 155, pas paragrafit (9), shtohet paragraf i ri 10 si vijon:

“(10) Nëse shitja nuk ka sukses edhe pas auksionit të dytë gojor, konsiderohet se Republika e Maqedonisë do të bëhet pronare e patundshmërisë, do të bëhet pronare e patundshmërisë me çmimin që i përgjigjet shumës së borxhit tatimor të zmadhuar për lartësinë e shpenzimeve dhe kamatës, përveç në rast të ekzistimit të së drejtës hipotekare të kreditorit tjetër”.

Paragrafi (10) bëhet paragraf (11).

Neni 44

Në nenin 156 në paragrafin (4) pika fshihet dhe shtohen fjalët: “në zotërim dhe paraqet bazë juridike për fitimin e të drejtës së pronësisë dhe regjistrim në librat publike”.

Neni 45

Titulli para neni 157 ndryshon si vijon:

“Shlyerja e tatimit”

Neni 46

Në nenin 157, shtohen dy paragrafë të ri, (2) dhe (3), si vijojnë:

“(2) Shlyerja e përkohshme mbaron me pushimin e borxhit tatimor në pajtim me nenin 23 të këtij ligji.

(3) Pas skadimit të afatit për parashkrim të përcaktimit dhe pagesës së tatimit dhe të të dhënave sekondare tatimore të përcaktuar në nenin 110 dhe 122-a nga ky ligj prej 10 vjetëve, mund të bëhet shlyerja e përhershme”.

Neni 47

Në PJESËN E TRETË, titulli “I. PROCEDURA E KUNDËRSHTIMIT”, titujt para neneve dhe nenet 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 dhe 171, fshihen.

Neni 48

Neni 172 ndryshon si vijon:

“(1) Kundër aktit administrativ tatimor, obliguesi tatimor mund të paraqesë ankesë.

(2) Ankesa mund të paraqitet edhe kur Drejtoria e të Hyrave Publike me kërkesën e obliguesit tatimor nuk ka marrë akt administrativ tatimor me ligj”.

Neni 49

Neni 173 ndryshon si vijon:

“Ankesë kundër aktit administrativ tatimor përveç obliguesit tatimor mund të paraqesë edhe personi për të drejtat ose obligimet e të cilit është vendosur me aktin administrativ tatimor.”

Neni 50

Neni 174 ndryshon si vijon:

“Ankesa kundër aktit administrativ tatimor paraqitet në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit”.

Neni 51

Titulli para nenit 175 dhe neni 175 ndryshojnë si vijojnë:

“Organi kompetent për vendosje ndaj ankesës

Neni 175

Ndaj ankesës kundër aktit administrativ tatimor të njësisë organizative të Drejtorisë së të Hyrave publike, vendos ministri i Financave”.

Neni 52

Pas nenit 175, shtohen tetë tituj të ri dhe tetë nene të reja: 175-a, 175-b, 175-v, 175-g, 175-d, 175-gj, 175-e, 175-zh, si vijon:

“Dorëzimi i ankesës

Neni 175-a

(1) Ankesa direkt dorëzohet në njësinë organizative të Drejtorisë së të Hyra Publike që e ka miratuar aktin administrativ tatimor.

(2) Nëse ankesa paraqitet në njësinë kompetente organizative të Drejtorisë së të Hyrave Publike, direkt në Ministrinë e Financave ose është dorëzuar me postë, konsiderohet se e njëjta është dorëzuar me kohë nëse është e dorëzuar në afatin e caktuar ligjor.”

Përbajtja e ankesës

Neni 175-b

(1) Në ankesë detyrimisht duhet të theksohet akti administrativ tatimor që kundërshtohet me shënimin e njësisë organizative të Drejtorisë së të Hyrave publike që e ka miratuar, si dhe numri dhe data e aktit dhe e njëjta duhet të nënshkruhet nga ana e obliguesit tatimor.

(2) Ankesa duhet të arsyetohet, kurse është e mjaftueshme që në atë të theksohet në cilin drejtim paraqitësi është i pakënaqur nga akti administrativ tatimor.

“Veprimi juridik i ankesës

Neni 175-v

Ankesa nuk e shtyn zbatimin e aktit administrativ tatimor.

Heqja dorë nga ankesa

Neni 175-g

(1) Obliguesi tatimor mund të heqë dorë nga paraqitja e ankesës. Heqja dorë paraqitet me shkrim ose me procesverbal.

Tërheqja e ankesës

Neni 175-d

Ankesa mund të tërhiqet nga obliguesi tatimor deri në dorëzimin e aktvendimit të ankesës.

Ndërpërja e procedurës

Neni 175-gj

(1) Nëse aktvendimi ndaj ankesës plotësisht ose pjesërisht varet nga çështja që është lëndë e procedurës gjyqësore ose administrative, ministri i Financave përkohësisht mund ta ndërpresë procedurën deri në mbarimin e procedurës gjyqësore ose administrative.

(2) Gjatë kohëzgjatjes së ndërpërjes së përkohshme nuk rrjedhin afatet e parashkrimit.

(3) Kundër refuzimit të kërkesës për ndërpërje të përkohshme të procedurës nuk lejohen mjete juridike.

Dorëzimi i ankesës në organin e shkallës së dytë

Neni 175-e

(1) Ankesën me të gjitha shkresat, njësia organizative kompetente e Drejtorisë së të Hyrave Publike është e detyruar t’ia dorëzojë ministrit të Financave në afatin e mundshëm sa më të shkurtër.

Dorëzimi i aktvendimit ndaj ankesës

Neni 175-zh

(1) Aktvendimin ndaj ankesës me shkresat e lëndës dorëzohen në organizatën kompetente të Drejtorisë së të Hyrave Publike e cila është e detyruar që aktvendimin t’ia dorëzojë palës më së voni në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të tij”.

Neni 53

Në nenin 176, në paragrafin (1), fjalët: “Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë”.

Neni 54

Pas nenit 178 shtohet pjesë e re “PJESA E KATËRT-A” si vijon: “ORGANI PËR KUNDËRVAJTJE DHE MËNYRA E PUNËS SË ORGANIT PËR KUNDËRVAJTJE” dhe shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene të reja: 178-a, 178-b, 178-v, 178-g, si vijon:

“Organi për kundërvajtje

Neni 178-a

(1) Drejtoria e të Hyrave Publike është kompetente për mbajtjen e procedurës për kundërvajtje dhe për shqiptimin e sanksioneve për kundërvajtje për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, Ligjin për tatimin mbi fitim, Ligjin për tatimin personal mbi të ardhurat, Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar, Ligjin mbi akcizat, Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe Ligjin për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse.

(2) Procedurën për kundërvajtje e mban Komisioni për vendosje ndaj kundërvajtjeve (në tekstin e mëtejme: Komisioni për kundërvajtje), i emëruar nga ana e drejtorit të Drejtorisë së të Hyrave Publike.

(3) Komisioni për kundërvajtje përbëhet nga persona zyrtarë të autorizuar të punësuar në Drejtorinë e të Hyrave Publike.

(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni përbëhet nga tre anëtarë prej të cilëve:

- një jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës me përvojë pune në sferën e tij; dhe
- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale nga sfera e metodologjisë, tatimit ose kontrollit të jashtëm me përvojë pune në sferën e tij;
- një anëtar me përgatitje të lartë profesionale me përvojë pune në sferën e tij.

(5) Për kryetar të Komisionit për kundërvajtje nga paragrafi paraprak mund të emërohet vetëm juristi i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës.

(6) Përveç anëtarëve nga paragrafi (4) të këtij neni, në Komision për kundërvajtje emërohet edhe administrator i Komisionit për kundërvajtje që do t'i zbatojë punët administrative-teknike.

(7) Anëtarët e Komisionit për kundërvajtje kanë zëvendës të tyre.

(8) Organi për kundërvajtje në procedurën për kundërvajtje vendos dhe shqipton sanksione për kundërvajtje.

(9) Kundër aktvendimeve të organit për kundërvajtje me të cilët shqiptohet sanksioni për kundërvajtje mund të paraqitet ankesë për ngritjen e kontestit administrativ.

Emërimi dhe shkarkimi i Komisionit për kundërvajtje

Neni 178-b

(1) Drejtoria e të Hyrave Publike, për shkak të ruajtjes së kompetencës ligjore vendore dhe reale, në përbërjen e saj formon më shumë komisione për kundërvajtje në nivel të drejtorive regjionale, edhe atë për periudhë kohore prej dy vjetësh me të drejtën e rizgjedhjes së anëtarëve.

(2) Komisionet për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni janë kompetentë për territorin e drejtorisë regjionale dhe njësisë organizative-njësive tatimore që janë në përbërje të tyre në pajtim me organikën e Drejtorisë së të Hyrave Publike.

(3) Komisioni për kundërvajtje emërohet me aktvendim.

(4) Anëtari i Komisionit për kundërvajtje mund të shkarkohet:

- me skadimin e kohës për të cilën është emëruar për anëtarë të Komisionit për kundërvajtje;
- me kërkesë të tij të arsyetuar;
- me plotësimin e kushteve ligjore për fitimin e pensionit të pleqërisë;
- nëse i është shqiptuar aktgjykim i plotfuqishëm gjyqësor për vepër të kryer penale;

- nëse për shkak të paaftësisë së përhershme profesionale nuk ka mundësi t'i kryejë obligimet për të cilat është emëruar;

- nëse konstatohet se i ka shkelur rregullat e veprimit dhe vendosjes në procedurën për kundërvajtje;

- nëse nuk i ka plotësuar obligimet që dalin nga puna në Komisionin për kundërvajtje; dhe

- nëse nuk e ka paraqitur ekzistimin e konfliktit të interesit në rastin në të cilin vendos Komisioni për kundërvajtje.

- nëse nuk i ka respektuar principet e përcaktuara me Kodeksin e Drejtorisë së të Hyrave Publike.

(5) Propozimi i arsyetuar për shkarkim të anëtarit të Komisionit për kundërvajtje në rastet e paragrafit 4 alinetë prej 3 deri 9 të këtij neni, i paraqitet drejtorit të Drejtorisë së të Hyrave Publike.

Obligimet dhe mënyra e punës së Komisionit për kundërvajtje

Neni 178-v

(1) Komisioni për kundërvajtje më së voni 10 ditë nga dita e formimit, miraton Rregullore për punë sipas së cilës është i detyruar të punojë.

(2) Mënyra e punës dhe veprimi i Komisionit për kundërvajtje së afërmi do të rregullohet me Rregulloren për punë nga paragrafi 1 të këtij neni.

(3) Komisioni për kundërvajtje, mban mbledhje sipas nevojës së duhur, e së paku tre herë gjatë javës punuese.

(4) Komisioni për kundërvajtje punon dhe vendos vetëm në përbërje të plotë.

(5) Komisioni i këtij neni, në veprimin e vet mund të nxjerrë dëshmi dhe të grumbullojë të dhëna të domosdoshme për përcaktimin e kundërvajtjes, si dhe të bëjë punë tjera në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për kundërvajtje.

(6) Në punën e tyre anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të autonom, të pavarur dhe vendosin në pajtim me njohuritë e tyre profesionale, në mënyrë të lirë dhe bindjes personale si dhe standardeve të sjelljes etike dhe profesionale.

(7) Komisioni për kundërvajtje është i detyruar të mbajë evidencë të kundërvajtjeve, sanksioneve për kundërvajtje të shqiptuara dhe vendimeve të marra në mënyrë të caktuar me Ligjin për kundërvajtjet.

(8) Për punën e tij, anëtarët e komisionit për kundërvajtje dhe zëvendësit e tyre, kanë të drejtën e shpërblimit në mënyrë adekuate me rëndësinë, vëllimin dhe ndërlikimin e kundërvajtjeve.

(9) Lartësinë e shpërblimit, dhe mënyrën e pagesës së shpërblimit e përcakton drejtori i Drejtorisë së të Hyrave Publike me akt të veçantë.

Procedura e barazimit

Neni 178-g

(1) Për të gjithat kundërvajtjet për të cilat është kompetente Drejtoria e të Hyrave publike, inspektorët e tatimit ose personat tjerë të autorizuar (në tekstin e mëtejme: personat e autorizuar), gjatë konstatimit të kundërvajtjes janë të detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë barazimi, para se ta paraqesin kërkesën për procedurën për kundërvajtje.

(2) Procedura e barazimit është e domosdoshme.

(3) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, është i detyruar që të dorëzojë procesverbal në të cilin do të shënojë të gjitha elementet e rëndësishëm të veprimit prej të cilit rrjedh shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i

veprimit dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes, dhe t'i ofrojnë kryerësit të kundërvajtjes/personit përgjegjës në personin juridik ose personit që ka autorizim me shkrim se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin, të njëjtin ta nënshkruajë në shenjë pajtimi.

(4) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me kundërvajtjen e konstatuar, personi i autorizuar është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i japë urdhërpagesë, edhe atë në mënyrë plotësuese e shënon në procesverbal nga paragrafi 3 i këtij neni.

(5) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, e përpilon procesverbalin nga paragrafi 3 të këtij neni, dhe i ofron për nënshkrim, ndërsa kryerësi nuk pajtohet me kundërvajtjen e konstatuar respektivisht refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, personi i autorizuar në vendin e ngjarjes, kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë ftesë për pagimin e gjobës, ndërsa atë do ta shënojë në procesverbalin.

(6) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes/personi përgjegjës në personin juridik ose personi tjetër i cili ka autorizim me shkrim ta nënshkruajë procesverbalin refuzon që ta pranojë ftesën nga paragrafi 5 i këtij neni, personi i autorizuar e shënon atë në procesverbal, ndërsa ftesën për pagesë të gjobës e dorëzon në pajtim me nenin 78 të Ligjit për kundërvajtje.

(7) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të ftesës ta paguajë gjobën.

(8) Pas skadimit të afatit të përcaktuar për pagesën e gjobës, në rastin kur nuk është paguar gjoba, personi i autorizuar paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje në Komisionin për kundërvajtje.

(9) Për procedurat e ngritura për barazim dhe rezultatin nga ato, personi i autorizuar është i detyruar të mbajë evidencë të veçantë. “

Neni 55

Në PJESËN E PESTË, në titullin, fjala: “NDËSHKUESE” zëvendësohet me fjalën: “PËR KUNDËRVAJTJE”.

Neni 56

Titulli para nenit 179 fshihet.

Neni 57

Neni 179 ndryshon si vijon:

(1) Gjobë në shumë prej 2500 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet obliguesit tatimor-person juridik, për kundërvajtje nëse: “

1) nuk dorëzon fletëparaqitje për regjistrim në pajtim me nenin 38, paragrafi (5) të këtij ligji;

2) nuk mban libra afaristë dhe evidencë në pajtim me nenin 45, paragrafi (1) të këtij ligji;

3) nuk i ruan librat afaristë dhe evidencat në pajtim me nenin 48, paragrafi (1) të këtij ligji;

4) nuk dorëzon fakte të rëndësishme për tatim në pajtim me nenin 49 të këtij ligji;

5) nuk merr pjesë në përcaktimin e gjendjes faktike në pajtim me nenin 50, paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij ligji;

(6) në fletëparaqitjen tatimore nuk fut të dhëna të sakta, reale dhe të plota dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e duhur në pajtim me nenin 53 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji;

7) me kërkesë të Drejtorisë së të Hyrave Publike nuk i jep të gjitha informatat e duhura, nuk dorëzon, ose nuk dorëzon në vendin e duhur në shikim dhe kontroll librave afaristë dhe evidencave, dokumentacionit afarist dhe dokumenteve tjera në pajtim me nenin 60 të këtij ligji;

8) nuk lejon të bëhet shikim i lëndëve, lokaleve ose tokës, respektivisht nëpër ato ose mbi ato të kalohet për shikim (neni 64 paragrafi (1);

9) nuk i bën punët nga neni 97 paragrafi (3) të këtij ligji;

10) inspektorit në procedurën e kontrollit nuk i jep informata dhe libra, shënime, dokumente dhe dokumentacionin afarist në pajtim me nenin 99 të këtij ligji dhe

11) e pamundëson procedurën e pagesës me detyrim në pajtim me nenin 137 paragrafi (7) të këtij ligji.

(2) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit përgjegjës te personi juridik do ti shqiptohet gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro me kundërvlerë në denarë.

(3) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit fizik do t'i shqiptohet gjobë në shumë prej 300 deri 1000 euro në kundërvlerë me denarë”.

(4) Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni, personit juridik mund t'i shqiptohet sanksioni kundërvajtës ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej tre (3) deri më së shumti tridhjetë (30) ditë”.

Neni 58

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa dispozitat nga neni 28, 29, 30, 31 dhe 32 do të zbatohen nga 1 janari 2009.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1662.

Врз основа на член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – Четири решеткасти челични столбови како носечка конструкција на електричните рефлектори со следната опрема:

- | | |
|---|------------|
| 1. Рефлектори од типот JET 2000 FAEL-Italija | парчиња 18 |
| 2. Рефлектори од типот HNF 2000 Elektrovina Slovenija | парчиња 42 |
| 3. Метал халогена сијалица според каталошки податоци се приклучува на мрежен напон 380 V, индекс на репродукција на боја Ra>=65 и температура на боја 4500 ⁰ K, снага 2000 W, HRI-T 2000 E40 Radium Germany. Сијалиците се во употреба од IX месец 2003 година | парчиња 60 |
| 4. Лимено кукиште со монтирана следна опрема | |
| - осигурачи | |
| - пригушници P=2000 W, u=450 V „3 donic“ | |
| - прекидачи | |
| - бакарни шини | |
| Ормарот е со димензии 5 метри x 2 метри H=2,5 м | парчиња 2 |
| Сопственост на Република Македонија. | |

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за транспорт и врски без надоместок.

Член 3

Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија склучува договор со министерот за транспорт и врски за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3520/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1663.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 2 јули 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 15 став 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 16/2008 од 14 мај 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата од колективниот договор означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и Законот за работните односи.

4. Судот на седницата утврди дека според член 15 став 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија, на работниците од став 4 на овој член кои се распоредени на работни места за кои е предвиден повисок степен на образование, основната плата може да им се намали согласно грански колективен договор.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 32 став 2 од Уставот, секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Согласно став 3 од истиот член, секој има право на соодветна заработувачка, а согласно став 5, оставрувањата на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Од наведените уставни одредби произлегува дека правата и положбата на вработените се уредува со закон и со колективни договори, дека со колективните договори се доуредуваат правата и обврските на работниците и работодавачите и дека тие мора да бидат во согласност со Уставот и со законите.

Според член 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005), со овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, колективен договор и договор за вработување.

Согласно член 13 став 1 од Законот за работните односи, работниот однос меѓу работникот и работодавачот се заснова со потпишување на договор за вработување.

Според член 19 ставовите 1 и 2 од истиот закон, работникот кој склучува договор за вработување, мора да ги исполнува условите за вршење на работата, определени со закон, актот на работодавачот, односно условите барани од страна на работодавачот. Работодавачот е должен со акт да ги определи посебните услови за вршење на работата на секое поединечно работно место.

Согласно член 21 од Законот, работодавачот има право на слободно одлучување со кој кандидат кој ги исполнува пропишаните договорени, односно од работодавачот барани услови за вршење на работата, почитувајќи ги законските забрани, ќе склучи договор за вработување.

Содржината на договорот за вработување е утврдена во член 28 на Законот, при што називот на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто работникот склучува договор за вработување, со краток опис на работата што ќе ја врши според договорот за вработување, како и одредба за висината на основната плата која му припаѓа на работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и договорот за вработување, претставуваат елементи на договорот за вработување, утврдени во став 1 точките 3 и 8 од овој член.

Согласно член 30 став 1 од овој закон, работникот е должен совесно да ја извршува работата на работното место за кое што склучил договор за вработување, во време и на место, кои што се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на работодавачот. Според став 2 на истиот член, во случаите определени со закон и колективен договор, работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, ако е во рамките на степенот на неговата стручна подготовка.

Според член 105 став 1 од Законот, работникот има право на заработувачка - плата, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување. Согласно став 3 на истиот член, платата е составена од основната плата, дел од платата за работната успешност и додатоците, ако со друг закон поинаку не е определено.

Основната плата, согласно член 106 став 1 од овој закон, се определува земајќи ги предвид барањата на работното место, за кое работникот го склучил договорот за вработување.

Во предните и завршните одредби на Законот (член 269 став 4) се утврдува дека постојните договори за работа склучени до влегувањето во сила на овој закон се сметаат за договори за вработување.

Од наведените законски одредби произлегува дека законодавецот го утврдува договорот за вработување како основа за создавање на работниот однос. Со договорот за вработување се определува работното место за кое се заснова работен однос, како и платата што се оставрува за извршување на работите на работното место. Законот пропишува дека работникот е должен, совесно да ја извршува работата на работното место за коешто склучил договор за вработување, а во случаи определени со закон и колективен договор, да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, ако е во рамките на степенот на неговата стручна подготовка.

Ваквата законска регулатива го дефинира работниот однос како двостран однос меѓу две договорни страни, при што, неспорно произлегува дека правата и обврските на работникот и работодавачот ги поврзува и условува работното место за кое е склучен договорот за вработување.

Со предните и завршните одредби на Законот, законодавецот, со цел да ги заштити работниците кои биле во работен однос во време на влегувањето во сила на овој закон, пропишал дека постојните договори за работа склучени до влегувањето во сила на овој закон се сметаат за договори за вработување, што значи дека работниците и работодавачите кои ги склучиле тие договори, се обврзани да ги имплементираат на начин како да станува збор за договори за вработување во смисла на овој закон.

Со членот 15 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија, кој се наоѓа во главата „Основна плата“, се уредува дека со колективен договор на ниво на дејност, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат групи на сложеност на работни места (став 1), како и се утврдуваат работни места по групи на сложеност (став 2). Согласно ставот 4 на овој член, при утврдувањето на групи на сложеност во колективните договори се поаѓа и од степенот на образованието, при што работникот со понизок степен на образование не може да биде распореден во група на сложеност за која е утврден повисок степен на образование, освен за работниците кои до влегувањето во сила на овој колективен договор биле распоредени на работни места со повисок степен на образование. Понатаму, во ставот 5 на овој член се утврдува дека на работниците од став 4 на овој член кои се распоредени на работни места за кои е предвиден повисок степен на образование, основната плата може да им се намали согласно грански колективен договор.

Тргувајќи од наведената регулатива, Судот оцени дека решението утврдено со оспорениот став 5 на член 15 од Општиот колективен договор за јавниот сектор, според кое со грански колективен договор може да се намали основната плата на работник со понизок степен

на образование, кој до влегувањето во сила на општиот колективен договор, бил распореден на работно место со повисок степен на образование и кој продолжува да биде распореден на таквото работно место и по влегувањето во сила на колективниот договор, е неуставно и незаконито.

Имено, согласно член 32 став 3 од Уставот, секој вработен има право на соодветна заработувачка. Од друга страна, Законот за работните односи неспорно утврдува дека со договорот за вработување (или договорот за работа кој бил склучен пред влегувањето во сила на овој закон за работните односи) се утврдуваат правата и обврските на работникот и работодавачот за работното место за кое е склучен договорот за вработување. Основната плата се определува земајќи ги предвид барањата на работното место за кое работникот го склучил договорот за вработување. Оттука, според Судот, законодавецот утврдил дека основната плата на работникот зависи од работното место на кое е распореден, поради што нема основ со грански колективен договор платата за работното место да се намали не како резултат на работите што се вршат на работното место, туку како резултат на несоодветен степен на стручна подготовка на работникот.

Тргувајќи од напред наведеното, според Судот, неосновани се наводите во дописот на Владата на Република Македонија, доставен како одговор на иницијативата во фаза на претходна постапка (акт бр. 19-781/1 од 26.02.2008 година), дека со ваквото решение во Општиот колективен договор за јавниот сектор на вработените не им се ограничуваат правата утврдени со закон и колективен договор, туку само им се давала можност да го задржат работното место на кое претходно биле распоредени, иако истото не соодветствува на нивниот степен на образование, што за нив било поповолно решение, независно од тоа што платата ќе им се намали.

Со оглед дека оспореното решение создава можност за иста работа, на исто работно место, да се остварува различна основна плата, и тоа не како резултат на различни резултати од работата, туку како резултат на различен степен на образование на работникот, ваквото решение значи основ за воведување нееднаквост на работниците пред Уставот и Законот за работните односи, поради што Судот оцени дека оспорениот член 15 став 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 32 ставовите 2 и 3 и член 51 од Уставот и со член 12 ставовите 2 и 3 од Законот за работните односи.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, д-р Трендафил Ивановски и судиите: Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.16/2008
2 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

1664.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 9 јули 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 став 2 точка 1, член 83 став 2 точка 3 и член 152 став 2 точка 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија на иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.182/2007 од 28 мај 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. а) Судот на седницата утврди дека оспорениот член 13 став 2 точката 1 е систематизирана во Глава III - „Основање на банка“, оддел 2 - „Акционери“ од Законот за банките. Во член 13 став 1 од Законот се определува дека: „акционер на банка може да стане домашно и странско правно и физичко лице“.

Оспорениот член 13 став 2 точката 1 гласи: „Акционер со квалификувано учество во банка не може да стане лице или правно лице контролирано од лице кое е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството и финансиите“.

Инаку, под „квалификувано учество во банка“ се подразбира директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во банка или кои овозможуваат значително влијание врз управувањето со банката (член 2 точка 21 од Законот).

б) Оспорениот член 83 став 2 точката 3 од Законот е систематизирана во Глава IX - „Органи на банка и управување на банка“. Притоа, во член 83 став 1 се предвидува дека: „лице со посебни права и одговорности во банка задолжително треба да има соодветно високо образование и познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и да има соодветно искуство кое обезбедува сигурно и стабилно управување со банката“.

Оспорениот член 83 став 2 точката 3 гласи: „Лице со посебни права и одговорности во банка не може да биде лице кое е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството и финансиите“.

Инаку, под „лице со посебни права и одговорности“ се подразбира физичко лице кое е член на надзорен одбор, член на управен одбор, член на одбор за ревизија, член на одбор за управување со ризици и други раководни лица во банката согласно со статутот на банката (член 2 точка 26 од Законот).

в) Оспорениот член 152 став 2 точка 5 од Законот е систематизирана во Глава XV „Мерки“ што може да ги преземе гувернерот на Народната банка на Република Македонија кон банките и тие се: редовни мерки (оддел 1), дополнителни мерки (оддел 2), администрација (оддел 3), повлекување на согласноста (оддел 4) и укинување на дозвола за основање и работење и за статусни примени (оддел 5).

Оспорениот член 152 од Законот е сместен во одделот 3 - „Администрација“ и гласи: „Гувернерот донесува решение за отповикување на член на администрација кога е осуден за кривично дело“ (став 2 точка 5).

Инаку, под „администрација“ се подразбира именување од гувернерот администратори во деловна банка кога е загрозувана солвентноста на банката, кога банката не ги презема дополнителните мерки изречени од гувернерот, кога надзорниот одбор на банката не поднесе план за подобрување на состојбата на банката, ... (член 139 став 1 од Законот за банките).

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Македонија: „лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука“. Според член 14 став 2 од Уставот: „Никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука“.

Од изнесените уставни одредби, покрај другото, произлегува дека само со правосилна судска одлука може да се утврди постоење вина на граѓанин и да се определи казна за граѓанинот како последица за конкретно утврдената вина. Излегувањето надвор од рамките на односот казниво дело и судски изречената казна за неговиот сторител претставува повреда на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија, меѓу кои се еднаквоста (член 9), правото на работа, слободен избор на вработување, достапност на секое работно место секому под еднакви услови (член 32 ставовите 1 и 2).

Со оглед на тоа што со член 13 став 2 точка 1, член 83 став 2 точка 3 и член 152 став 2 точка 5 од Законот се излегува надвор од рамките на односот казниво дело и судски изречената казна за неговиот сторител, на тој начин што со закон и надвор од евентуално изречената судска казна се определуваат и други последици за определени граѓани, со што им се ограничуваат уставно утврдени слободи и права, Судот оцени дека наведените законски одредби не се во согласност со член 13 став 1 и член 14 став 2 од Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиоровски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.182/2007
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

1665.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 9 јули 2008 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 179 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје и Бранко Радојчиќ адвокат од Скопје, со Решение У.бр.228/2007 од 26 март 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 179 став 2 од Законот за банките.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 179 став 2 од Законот за банките кога судот ја уважува тужбата не го поништува оспорениот акт, туку само ја констатира неговата незаконитост, а подносителот на тужбата може по судски пат да покрене постапка за надоместок на штета од Народната банка.

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот владеештото на правото и поделбата на власта на законодавна, извршна и судска претставуваат едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според Амандман XXV на Уставот, со кој е заменет член 98 од Уставот на Република Македонија, судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите како и постапката пред нив се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Од содржината на цитираните уставни одредби јасно произлегува дека видовите, надлежноста, основањето, организацијата, составот на судовите, како и постапката пред судовите се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство.

Според член 22 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) во судскиот систем судската власт ја вршат основните судови, апелационите судови, Управниот суд и Врховниот суд на Република Македонија.

Во член 34 од наведениот закон е утврдена надлежноста на Управниот суд како посебен суд заради обезбедување на судска заштита на правото и правните интереси на физичките и правните лица повредени со акт на орган на државната управа и други органи и организации утврдени со закон.

Во член 10 од наведениот закон е предвидено дека постапката пред судот се уредува со закон и се заснова врз начелата на заемност и легитимност, рамноправност на странките, судење во разумен рок, правичност, јавност, контрадикторност, двостепеност, зборност, усност, непосредност, право на одбрана односно застапување, слободна оцена на доказите и економичност.

Според член 10 став 2 од наведениот закон, е предвидено дека со законите за одделните постапки поблиску се уредуваат начелата на постапките, начините на нивното остварување и можното отстапување кај одделни начела.

Во Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2006) е утврдена надлежноста на Управниот суд против кои акти може да се води управен спор, составот на Судот, постапувањето по тужбата пред Управниот суд, видот на одлуките кои ги донесува Судот, вонредните правни лекови, задолжителноста на пресудата, посебни одредби кои се однесуваат на постапките кога Судот одлучува за барање за заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот и преодни и завршни одредби.

Тргувајќи од наведените уставни одредби, а имајќи ги предвид и одредбите од Законот за судовите законодавецот со Законот за кривичната постапка, Законот за парничната постапка, Законот за вонпарничната постапка, Законот за општа управна постапка како и Законот за управните спорови ги уредил надлежноста, процесните правила и правно пропишаните форми на постапување на субјектите и учесниците во постапката за правата на човекот и граѓанинот и правно заснованите интереси.

Според мислењето на Судот јасно произлегува дека постапките пред судовите се уредуваат со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство, а во Законот за банките е уредено прашањето за постапката на судската заштита против решенијата на гувернерот на Народната банка на Република Македонија.

Имајќи ја предвид содржината на член 179 став 2 од Законот, според кој во случај кога Управниот суд ќе ја уважи тужбата, не го поништува оспорениот акт туку само ја констатира неговата незаконитост, а подносителот на тужбата може по судски пат да покрене постапка за надомест на штета, може да се констатира дека со оваа одредба се пропишува надлежност и постапка на Управниот суд, која се разликува од надлежноста и постапката утврдена за Управниот суд во Законот за управните спорови, според кои во случај кога Судот ја цени законитоста на актот, а ако тужбата се уважува, Судот го поништува оспорениот управен акт.

Со оглед на наведеното, а имајќи го предвид Амандман XXV на Уставот на Република Македонија, според кој законите со кој се пропишува постапката пред судовите се носат со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници, според Судот, со оспорената одреба се создава можност законодавецот, наместо во процесните, во материјалните закони да ја утврдува надлежноста и постапката пред судовите, со што се повредува начелото на владеештво на правото, правната сигурност и Амандманот XXV на Уставот на Република Македонија.

Поаѓајќи од изнесеното Судот оцени дека оспорениот член 179 став 2 од Законот за банките не е во согласност со одредбите на Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.228/2007
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

1666.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 9 јули 2008 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 5 став 2 во делот: „во сопственост на правното лице“ од Законот за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.88/1999 и 66/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Комората за обезбедување на имоти и лица и детективски услуги Детектив – Скопје, со Решение У.бр.269/ 2007 од 9 април 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на член 5 став 2 во делот: „во сопственост на правното лице“ од Законот означен во точката 1 од ова решение. Иницијативата со писмен поднесок ја подржуваат и Агенциите за обезбедување на имоти и лица: "Феникс-ЦМ", ДОО "Струмица", "Сигурност Енџил"-Скопје, "ВИП" ДООЕЛ Струга, "КГБ Секјурити" ДООЕЛ Кавадарци, "Статус" ДОО-Скопје, "ТИМ" ДОО Скопје и "ИБИСА" Обезбедување Скопје.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 5 став 1 од Законот за обезбедување на лица и имот е предвидено дека правното лице кое дејноста на обезбедување на лица и имот ја врши во вид на давање на услуги се стекнува со право за вршење на дејноста со упис во трговскиот регистар.

Според став 2 на овој член, за уписот од став 1 на овој член покрај условите предвидени со прописите за упис во трговскиот регистар, потребно е правното лице да има најмалку десет лица кои имаат лиценца за работа, дозвола за работа од Министерството за внатрешни работи, како и две деловни простории и две превозни средства во сопственост на правното лице".

5. Во член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 7 од Уставот на Република Македонија како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени владеењето на правото, правната заштита на сопственоста и слободата на пазарот и претприемништвото.

Со членот 55 став 1 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а според став 2 на истиот член Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Согласно член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот Собранието на Република Македонија донесува закони.

Од изнесеното произлегува дека гарантираната слобода на пазарот и претприемништвото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката, која отвара широки можности за заживување на стопанството и приватната иницијатива во сите области на стопанскиот систем. Меѓутоа, слободата на пазарот и претприемништвото не може да се сфати како работа само на субјекти на пазарот бидејќи и државата како гарант на оваа слобода има значајна улога како регулатор на економските текови во стопанството.

Принципот на еднаквост на пазарните субјекти претпоставува еднаква правна положба на субјектите во вршењето на својата дејност. Имено, еднаквоста мора да постои меѓу оние субјекти кои вршат идентична или комплементарна дејност. Во овој контекст државата е должна да презема определени мерки со цел да се спречи монополска положба и монополското однесување на пазарот, заштитиувајќи ги на тој начин правилата на пазарот, конкуренцијата од една страна и обезбедување еднакви можности за сите субјекти да вршат определена дејност од друга страна.

Имајќи ги предвид наведените уставни одредби наспрема оспорениот дел на член 5 став 2 од Законот според кој правните лица за вршење на дејност обезбедување на имот и лица мора во сопственост да имаат две деловни простории и две превозни средства, Судот оцени дека државата во сферата на економските односи кои се сведуваат на поттикнување на економски напредок на земјата и тоа преку гарантирање на слободата на пазарот и претприемништвото, како и преземање на мерки против монополската положба и однесувањето на правните субјекти, не може со закон да пропишува услови кои во суштина значат ограничување на дејноста обезбедување на лица и имот да можат да ја вршат правните субјекти кои се условуваат да имаат во сопственост две простории и две возила.

Имено, според мислењето на Судот во конкретниот случај предвидените услови за вршење на наведената дејност значат создавање на нормативна основа за еднаква правна положба на субјектите на пазарот во вршењето на една дејност, што не е во согласност со Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите Лилјана Ингилизова - Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.269/2007
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

